



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

1830
Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

ЈУГОСЛАВИЈА

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ изде-
ван во издание на српскохрватски
односно хрватскохрватски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зици - Објави според тарифата
за поштоматска служба на опште-
ственото книговодство 60802 603 1125

Петок, 30 декември 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 62

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 44 динари. —
Претплата за 1977 година изнесува
350 динари. Редакциска цена 10
динари. Ристика бр 1 Пошт. факс 226 —
Телефони: централа 650 153 Уредни-
штво 651 885; Служба за претплата
651 732. Комерцијален сектор 651 67;
Телекс 11756

873.

Член 5

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
ва, издавам

У К А З

ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ- ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 ГО- ДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата
за 1978 година, што го усвои Собранието на СФРЈ,
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 27 декември 1977 година.

ПР бр. 661
27 декември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот обем на расходите на Буџетот на фе-
дерацијата за 1978 година се утврдува во износ од
80.748.501.000 динари.

Член 2

Средствата за делумно покривање на вкупниот
обем на расходите на Буџетот на федерацијата за
1978 година од член 1 на овој закон ќе се обезбедат
од изворните приходи на федерацијата во износ од
51.548.600.000 динари.

Член 3

Разликата помеѓу вкупниот износ на расходите
од член 1 на овој закон и вкупниот износ на извор-
ните приходи на федерацијата од член 2 на овој
закон во износ од 29.199.901.000 динари ќе се обез-
беди од придонесот од републиките и од автоном-
ните покраини во износ од 19.712.901.000 динари и
од средства на Народната банка на Југославија во
износ од 9.487.000.000 динари.

Член 4

Износот од 9.487.000.000 ќе ѝ го отстапи Народ-
ната банка на Југославија на федерацијата без об-
врска за враќање.

Народната банка на Југославија ќе ѝ ги отста-
пи на федерацијата без надомест средствата одобрени
врз основа на:

1) Законот за задолжување на федерацијата кај
Народната банка на Југославија заради обезбеду-
вање средства за финансирање пополнувањето на
постојаните стокровни резерви на федерацијата
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/73), во одобрен и
искористен износ од 5.283.000.000 динари;

2) Законот за задолжување на федерацијата кај
Народната банка на Југославија заради обезбеду-
вање на средства за покритие на обврските на фе-
дерацијата во 1974 година („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 71/73 и 57/74), во одобрен и искористен
износ од 2.168.000.000 динари;

3) Законот за амортизација на обврзниците на
федерацијата во 1975 година („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 66/74), во одобрен и искористен износ од
3.800.000.000 динари;

4) Законот за претворање на краткорочните
кредити на Народната банка на Југославија за фи-
нансирање на сојузните стокровни резерви во долго-
рочен кредит кој ќе го отплатува федерацијата
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), во одобрен и
искористен износ од 350.000.000 динари;

5) Одлуката за измени на Одлуката за утврду-
вање на вкупниот обем на расходите на Буџетот
на федерацијата за 1975 година („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 58/75), во одобрен и искористен износ од
507.000.000 динари;

6) Член 3 на Законот за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на Буџетот на федераци-
јата за 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр.
60/75 и 48/76), во одобрен и искористен износ од
6.741.000.000 динари;

7) Член 3 на Законот за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на Буџетот на федераци-
јата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр.
58/76), во одобрен и искористен износ од 9.500.000.000
динари;

8) Законот за регулирање на обврските на фе-
дерацијата по основ на курсни разлики („Службен
лист на СФРЈ“, бр. 39/72, 71/72, 12/73 и 71/73), во
одобрен износ од 6.867.000.000 динари и искористен
износ од 4.144.955.522 динари.

Член 6

Средствата од член 5 на овој закон што се
искористени ѝ се отстапуваат на федерацијата со
денот на влегувањето во сила на овој закон. а сред-
ствата од член 5 точка 8 на овој Закон што не се
искористени, ќе ѝ се отстапат по искористувањето.

Член 7

Со отстапување на средствата од член 5 на
овој закон се гасат кредитните односи од член 5 на
овој закон помеѓу Народната банка на Југославија
и федерацијата, вклучувајќи ги и сите камати што
не се намирани до денот на влегувањето во сила
на овој закон.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат и обврските на федерацијата спрема Народната банка на Југославија според член 6 на Законот за отстапување на определени средства на организациите на здружен труд и на општествено-политичките организации на трајно користење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74).

Член 9

Федерацијата во 1978 година ќе им врати на деловните банки 50% од износите на средствата уплатени за купени обврзници што федерацијата ги издала врз основа на член 1 став 2 од Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75 и 48/76), кој за исплата втасува во рокот и со каматата што се предвидени во член 8а на тој закон.

Преостанатиот износ на обврските од став 1 на овој член ќе им се врати на деловните банки во 1979 година.

Член 10

За обврските на федерацијата што се предвидени со Законот за пресметување и намиравање на курсните разлики во работењето на банките по де-

визните влогови на граѓаните во 1973 и 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/75), во износот што го утврдила Службата на општественото књиговодство врз основа на член 3 од тој закон, федерацијата ќе издаде обврзници со камата според стапка од 1% годишно, која се пресметува од 1 јануари 1975 година.

Обврзниците од став 1 на овој член ќе се состојат од дваесет еднакви годишни ануитетски купони, кои втасуваат за наплата на 1 јули секоја година, почнувајќи од 1 јули 1978 година.

Член 11

Позитивното салдо на курсните разлики во работењето на Народната банка на Југославија со девизи, валута и со злато, со состојбата на 31 декември 1976 година во износ од 324,420.690,63 динари, ќе се уплати во Буџетот на федерацијата за 1976 година.

Член 12

Во вкупниот обем на расходите на буџетот на федерацијата од член 1 на овој закон се содржани и средствата од 55,000.000 динари за Социјалистичка Република Црна Гора, заради надминување на тежкотиите на оваа република во 1978 година.

Член 13

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

874.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 ГОДИНА**

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1978 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1977 година.

ПР бр. 671

28 декември 1977 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 ГОДИНА**I. ОПШТ ДЕЛ****Член 1**

Буџетот на федерацијата за 1978 година содржи:

- 1) изворни приходи на федерацијата — во износ од 51.548,600.000 динари;
- 2) вкупни расходи, со средства на тековната буџетска резерва и со износ што се издвојува во постојаната буџетска резерва на федерацијата — во износ од 80.748,501.000 динари;
- 3) разлика меѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи на федерацијата — во износ од 29.199,901.000 динари;
- 4) вкупен износ на придонесите од републиките и од автономните покраини од 19.712,901.000 динари;
- 5) вкупен износ на приходите од посебните извори утврдени со сојузен закон од 9.487,000.000 динари.

Член 2

Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 300,000.000 динари од изворните приходи на Буџетот на федерацијата за 1978 година.

Средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата, формирани до 31 декември 1977 година, изнесуваат 830,947.071 динар, од што доделените бескаматни кредити изнесуваат 335,230.000 динари.

Член 3

Приходите по видовите, формите и потформите и расходите по основните намени се утврдуваат во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1978 година во следните износи.

БИЛАНС
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 ГОДИНА

1. ПРИХОДИ

Класификационен број		Приходи	Износ	
на формата на приходите	на формата на приходите		на формата на приходите	вкупно на формата на приходите
1	2	3	4	5
		Вид 1. Дел од приходите од царини и увозни давачки		
11		Дел од приходите од царини и увозни давачки		22.969.500.000
		Вкупно вид 1. Дел од приходите од царини и увозни давачки		22.969.500.000
		Вид 2. Даноци		
21		Дел од основниот данок на промет на производи		26.348.100.000
		Вкупно вид 2. Даноци		26.348.100.000
		Вид 3. Такси		
34		Конзуларни такси		70.422.000
35		Царински такси		50.578.000
		Вкупно вид 3. Такси		121.000.000
		Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи		
52		Средства на Народната банка на Југославија		9.487.000.000
		Вкупно вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи		9.487.000.000
		Вид 6. Приходи на сојузните органи и други приходи		
61		Приходи на сојузните органи и организации		1.150.000.000
62		Приходи на Сојузната управа за контрола на летането — од надоместот за прелетувања на воздухоплови		160.000.000
63		Други приходи		800.000.000
		Вкупно вид 6. Приходи на сојузните органи и други приходи		2.110.000.000
		Вид 7. Приходи од други општествено-политички заедници		
71		Придонеси од републиките и од автономните покраини		
	711	Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	2.476.685.000	
	712	Придонес од Социјалистичка Република Македонија	1.108.090.000	
	713	Придонес од Социјалистичка Република Словенија	3.366.400.000	
	714	Придонес од Социјалистичка Република Србија без автономните покраини	4.821.162.000	
	715	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска	5.265.988.000	
	716	Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора	360.694.000	
	717	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	2.234.241.000	
	718	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово	79.641.000	19.712.901.000
		Вкупно вид 7. Приходи од други општествено-политички заедници		19.712.901.000
		ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови 1 до 7)		80.748.501.000

II. РАСХОДИ

Класификационен број		Расходи	Износ	
на распоредната група	на распоредната подгрупа		на распоредната подгрупа	на распоредната група
1	2	3	4	5
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
07-2		Средства распоредени во определен износ		
	07-2-1	— за редовна дејност	2.170.175.530	
	07-2-2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	1.891.863.440	
	07-2-3	— за општи општествени потреби	1.760.291.030	5 822,330.000
		Вкупно основна намена 07		5.822,330.000
		Основна намена 08 — Народна одбрана		
08-2		Средства распоредени во определен износ		42 679.000.000
		Вкупно основна намена 08		42.679 000 000
		Основна намена 09 — Општи и дополнителни средства на стопански недоволно развиените републики и САП Косово		
09-2		Средства распоредени во определен износ		7.028,000.000
		Вкупно основна намена 09		7.028,000.000
		Основна намена 10 — Наменски дополнителни средства		
10-2		Средства распоредени во определен износ		16.249,276 000
		Вкупно основна намена 10		16.249,276 000
		Основна намена 13 — Дејност на општествено-политичките организации		
13-2		Средства распоредени во определен износ		429,309.000
		Вкупно основна намена 13		429.309.000
		Основна намена 14 — Нестопански инвестиции		
14-2		Средства распоредени во определен износ		1 945,097.000
		Вкупно основна намена 14		1.945,097.000
		Основна намена 17 — Обврски од поранешните години		
17-2		Средства распоредени во определен износ		4.897,909.000
		Вкупно основна намена 17		4.897,909 000
		Основна намена 18 — Издвојување во постојаната буџетска резерва на федерацијата		
18-2		Средства распоредени во определен износ		300.000.000
		Вкупно основна намена 18		300.000 000

1	2	3	4	5
		Основна намена 19 — Буџетска резерва		
19-2		Средства распоредени во определен износ		
	19-2-21	— тековна буџетска резерва	250,000.000	
	19-2-22	— дотација за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој	100,000.000	350,000.000
		Вкупно основна намена 19		350,000.000
		Основна намена 20 — Надомест за Службата на општественото книговодство		
20-2		Средства распоредени во определен износ		125,000.000
		Вкупно основна намена 20		125,000.000
		Основна намена 23 — Тековно финансирање на сојузните дирекции за стоковни резерви		
23-2		Средства распоредени во определен износ		922,580.000
		Вкупно основна намена 23		922,580.000
		ВКУПНО РАСХОДИ (основни намени 7 до 23)		80.748,501.000

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Член 4

Расходите во износ од 80.748,501.000 динари, кои се искажани по основни намени во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1978 година се распоредуваат по носителите, корисниците и поблиските намени во посебен дел на Буџетот на федерацијата за 1978 година кој гласи:

Број на позицијата	Распоред-на група или подгрупа	Основна и поблиска намена	Износ	
			на позицијата	на основната намена
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА				
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
1	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	10.476.790	
2	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	400.000	
3	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	12.394.640	
4	07-2-2	Надомест на личните доходи на другите работници	1.769.260	
5	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	294.000	
6	07-2-2	Патни трошоци	1.000.000	
7	07-2-2	Канцелариски материјал	230.000	
8	07-2-2	Поштенско, телеграфски и телефонски трошоци	385.000	
9	07-2-2	Трошоци за репрезентација	700.000	
10	07-2-2	Патување и посети	12.365.000	
11	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	88.000	
12	07-2-2	Претплата за службени весници, списанија и печат	330.000	
13	07-2-2	Трошоци за изработка на ордени и одликувања	7.000.000	
14	07-2-2	Трошоци за услуги	40.000	
15	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	356.400	
16	07-2-2	Набавка на службена и работна облека	40.000	

1	2	3	4	5
17	07-2-2	Дополнување на опрема и инвентар	330.000	
18	07-2-2	Трошоци на Сојузниот совет за заштита на уставниот поредок	66.000	
19	07-2-2	Трошоци на Советот за народна одбрана	50.000	
20	07-2-2	Трошоци на Сојузниот совет за меѓународни односи	168 000	
		Вкупно основна намена 07		48.483.090
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 20)		48 483 090
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 1		
		ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА		
		— Редовна дејност		10.876 790
		— Други намени		37.606 300
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 1		48 483 090
		РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ		
		Глава 1. Собрание на СФРЈ		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
21	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	67.625 180	
22	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	220.000	
23	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	59 474 530	
24	07-2-2	Почтенско-телеграфски и телефонски трошоци	3.200 000	
25	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	4.000.000	
26	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	3.000.000	
27	07-2-2	Трошоци за работа на делегатите и собраниските тела	26 000.000	
28	07-2-2	Набавка на домашни и странски книги	300 000	
29	07-2-2	Претплата на службени весници, билтени и списанија	900 000	
30	07-2-2	Издавање на стенографски белешки	9.600 000	
31	07-2-2	Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, информации, билтени и други собраниски материјали	6 540 000	
32	07-2-2	Трошоци на парламентарните делегации	9 250.000	
33	07-2-2	Трошоци за репрезентација	660 000	
34	07-2-2	Набавка на облека и обувки	800.000	
35	07-2-2	Членски влогови за Интерпарламентрната унија	350 000	
36	07-2-2	Услуги извршени од други	300 000	
37	07-2-2	Трошоци за одржување на возниот парк	3.850.000	
38	07-2-2	Трошоци на печатницата	3.000 000	
39	07-2-2	Набавка на опрема	9.727.530	
40	07-2-2	Партиципација за зачувување на основната музејска поставка на Музејот на I и II заседание на АВНОЈ	1 200.000	
41	07-2-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	3.020.000	
42	07-2-2	Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија и други потрошни материјали	6.700.000	
43	07-2-2	Трошоци на Комисијата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за подготовка на закон за основните права од пензиското и инвалидското осигурување	5.150 000	
44	07-2-2	Трошоци на Комисијата за следење на спроведувањето на Законот на здружениот труд	2.400.000	
		Вкупно основна намена 07		227 067 240
		Вкупно глава 1		227 067 240

1	2	3	4	5
Глава 2. Биро за претставки и поплаки				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
45	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	5.335 940	
46	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	209.000	
47	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	528 650	
48	07-2-2	Помош на странки	40 000	
49	07-2-2	Дополнување на опрема и инвентар	50.000	
Вкупно основна намена 07				6.163.590
Вкупно Глава 2				6.163.590
Глава 3. Секретаријат за законодавство на Собранието на СФРЈ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
50	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	2.744.850	
51	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	134.000	
52	07-2-2	Надомест на личните доходи и други примања на функционерите	1.053.400	
Вкупно основна намена 07				3.932.250
Вкупно глава 3				3.932 250
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 50 до 52)				237 163 080
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 2.				
СОБРАНИЕ НА СФРЈ				
— Редовна дејност				76.268.970
— Други намени				160.894.110
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2				237.163.080
РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
53	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	6.952 130	
54	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	136.000	
55	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите и на лицата со посебен статус	25.922.770	
56	07-2-2	Паушал на возачите за ненормирано работно време	540 000	
57	07-2-2	Патни и селидбени трошоци во земјата	400.000	
58	07-2-2	Патни трошоци во странство	90.000	
59	07-2-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	300.000	
60	07-2-2	Претплата на информативни материјали и друго	500.000	
61	07-2-2	Трошоци за репрезентација	90.000	
62	07-2-2	Надомест на трошоците за членовите за Советот на федерацијата за користење на дел од стан за вршење на службени работи	585.000	
63	07-2-2	Набавка на облека и обувки	70.000	
64	07-2-2	Надомести на Авто-сервисот за извршени услуги	400.000	
Вкупно основна намена 07				35.983 900
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 53—64)				35 983 900

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 3.				
СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА				
		— Редовна дејност		7.088 130
		— Други намени		28 897 770
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3				35 985 900
РАЗДЕЛ 4. КАБИНЕТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА				
Основна намена 07 — Работата на сојузните органи и организации				
65	07-2 1	Лични доходи во редовната дејност	15.838 000	
66	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	11.230.000	
67	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	2.650 920	
68	07-2 2	Кумување и помошти	100.000	
69	07-2-2	Трошоци за набавка на подароци во врска со патувања и посети	7 000 000	
70	07-2-2	Патни трошоци во земјата и во странство	1 000 000	
71	07-2-2	Дополнување на инвентар	2.000 000	
72	07-2-2	Трошоци за одржување на објектите и инвентарот	5.830 000	
73	07-2-2	Лични доходи на сезонски работници	300.000	
74	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	1.400 000	
75	07-2-2	Надомест за работа на надворешни соработници	1.800.000	
Вкупно основна намена 07				49.148 370
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
76	14-2-21	Изработка на идеен и главен проект за адаптација на зградите (Стариот и Белиот двор)	10.000 000	
Вкупно основна намена 14				10 000 000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 65 до 76)				59 148 370
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 4.				
КАБИНЕТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА				
		— Редовна дејност		27.068 000
		— Други намени		32 080 920
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4				59 148 920
РАЗДЕЛ 5. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ				
Глава 1. Сојузен извршен совет				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
77	07-2 1	Лични доходи во редовната дејност	27.795 000	
78	07-2 1	Материјални расходи во редовната дејност	1 024.000	
79	07-2 2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	20 900 080	
80	07-2 2	Надомести за одвоен живот од семејството	546 000	
81	07-2 2	Надомести за надворешните соработници	300 000	
82	07-2 2	Канцелариски материјал	200 000	
83	07-2-2	Преплати на печат, списанија и публикации	440 000	
84	07-2 2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	4.200 000	
85	07-2 2	Патни и селидбени трошоци во земјата	2.000 000	
86	07-2 2	Транспортни услуги	1.000 000	

1	2	3	4	5
87	07-2-2	Патни трошоци во странство	16,500.000	
88	07-2-2	Потрошен материјал и инвентар	72.000	
89	07-2-2	Печатење и умножување на материјалите за седници	1.650.000	
90	07-2-2	Набавка на опрема	9,000.000	
91	07-2-2	Средства за потребите за работа на Комисијата на СЕВ	1,925.000	
92	07-2-2	Трошоци за репрезентација	2,750.000	
93	07-2-2	Трошоци за меѓународна соработка	14,000.000	
94	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	400.000	
95	07-2-2	Трошоци за работа на Сојузниот правен совет	325.000	
96	07-2-2	Трошоци за работа на Сојузниот економски совет	325.000	
97	07-2-2	Трошоци на техничките служби на Сојузниот извршен совет	250.000	
98	07-2-2	Трошоци за работа на Советот за прашања на општественото уредување	2,500.000	
99	07-2-2	Трошоци за работа на Советот за стопански развој и економска политика	2,362.000	
100	07-2-2	Трошоци за работа на Советот за човековата средина и за просторно уредување	4,050.000	
101	07-2-2	Трошоци за работа на Комисијата на СИС за односи со верските заедници	435.000	
102	07-2-2	Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна енергија	550.000	
103	07-2-2	Стипендии	240.000	
104	07-2-2	Уредување и опремување на станови на функционери	960.000	
105	07-2-2	Трошоци за неуселиви станови	330.000	
106	07-2-2	Трошоци за преселување	30.000	
		Вкупно основна намена 07		117,059.080
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
107	14-2-21	Ануитети за набавен воздухоплов	89,183.000	
108	14-2-21	Изградба на II фаза на Конгресниот центар во Нов Белград	100,000.000	
108a	14-2-21	Други инвестиции	460,000.000	
		Вкупно основна намена 14		649,183.000
Основна намена 19 — Нераспоредени средства				
109	19-2-22	Дотација за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој		100,000.000
		Вкупно основна намена 19		100,000.000
		Вкупно глава 1		866,242.080
Глава 2. Протокол на Сојузниот извршен совет				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
110	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	448.500	
111	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	80.000	
112	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	503.690	
113	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	80.000	
114	07-2-2	Трошоци за репрезентација	5.400	
115	07-2-2	Набавка на службена облека	10.000	
		Вкупно основна намена 07		1,127.590
		Вкупно Глава 2		1,127.590

1	2	3	4	5
Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
116	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	3,328.610	
117	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	242.000	
118	07-2-2	Надомест на личните доходи и други примања на функционерите	278.320	
119	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	10,846.000	
Вкупно основна намена 07				14,694.930
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
120	14-2-21	Финансирање на програмата на I фаза на изградба и адаптација на засолништа		46,874.000
Вкупно основна намена 14				46,874.000
Вкупно Глава 3				61 568 930
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 77 до 120)				928,938.600
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 5.				
СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ				
— Редовна дејност				32,918.110
— Други намени				896,020.490
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5				928,938.600
РАЗДЕЛ 6. СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДВИЖЕЊА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
121	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	1,914.760	
122	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	495.000	
123	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	811 750	
124	07-2-2	Патни трошоци во странство	137.500	
125	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	49.500	
126	07-2-2	Средства за финансирање на трошоците во врска со анализа и прогнози на стопанските движења	7,983.800	
127	07-2-2	Трошоци за следење на стопанската практика	350.000	
128	07-2-2	Трошоци за усогласување на методологијата на следење на стопанските движења	1,000 000	
Вкупно основна намена 07				12,742.310
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 121 до 128)				12,742.310
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 6.				
СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДВИЖЕЊА				
— Редовна дејност				2,409.760
— Други намени				10,332.550
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6				12,742.310

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 7. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
129	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	6,321.380	
130	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	600.000	
131	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	5,028.610	
132	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	126.000	
133	07-2-2	Трошоци за постапка	120.000	
134	07-2-2	Издавање на Збирка на одлуки и мислења на Уставниот суд на Југославија	565.000	
135	07-2-2	Патни трошоци во странство	160.620	
136	07-2-2	Дневници на возачи	60.000	
137	07-2-2	Паушал на возачите за ненормирано работно време	188.000	
138	07-2-2	Набавка на облека и обувки	36.400	
139	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	100.000	
140	07-2-2	Трошоци за престој на делегации	200.000	
141	07-2-2	Трошоци по повод одржувањето на Четвртата меѓународна европска конференција во 1978 година	200.000	
Вкупно основна намена 07				13.706.010
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 129 до 141)				13.706.010
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 7.				
УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА				
— Редовна дејност				6,921.380
— Други намени				6.784.630
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7.				13.706.010
РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗЕН СУД				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
142	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	9,188.300	
143	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	950.000	
144	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	4,734.950	
145	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	168.000	
146	07-2-2	Издавање на Збирка на судски одлуки	300.000	
147	07-2-2	Патни трошоци во земјата	100.000	
148	07-2-2	Патни трошоци во странство	29.000	
149	07-2-2	Преведување на јазиците на народите и народностите	20.000	
150	07-2-2	Трошоци за судска постапка	30.000	
151	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	290.000	
152	07-2-2	Тековно одржување на згради и инвентар	240.000	
153	07-2-2	Трошоци за престој на странски делегации	80.000	
154	07-2-2	Трошоци за репрезентација	70.000	
155	07-2-2	Награди и надомести за судии-поротници	40.000	
156	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	40.000	
Вкупно основна намена 07				16,280.250
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 142 до 156)				16,280.250
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 8.				
СОЈУЗЕН СУД				
— Редовна дејност				10,138.300
— Други намени				6,141.950
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8				16,280.250

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
157	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	4,345.160	
158	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	360.000	
159	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	2,395 900	
160	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	42.000	
161	07-2-2	Патни трошоци во странство	40.000	
162	07-2-2	Преведување на судски списи од странски и на странски јазици	120.000	
163	07-2-2	Трошоци за советувања, следење и проучување на општествените односи и појави	100.000	
164	07-2-2	Патни трошоци во земјата	60.000	
165	07-2-2	Трошоци за престој на странски делегации	70.000	
166	07-2-2	Трошоци за репрезентација	31.200	
167	07-2-2	Надомести за авто-сервисот за извршени услуги	30.000	
168	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	20.000	
Вкупно основна намена 07				7,614.260
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 157 до 168)				7,614.260
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 9.				
СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО				
— Редовна дејност				4,705 160
— Други намени				2,909 100
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9				7,614.260
РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
169	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	1,926 400	
170	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	225.000	
171	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	847.900	
172	07-2-2	Трошоци за процесна и извршна постапка и за застапување во земјата	15.000	
173	07-2-2	Трошоци за водење процеси во странство и патни трошоци	150.000	
174	07-2-2	Трошоци за репрезентација	10.000	
175	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	10.000	
Вкупно основна намена 07				3.184.300
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 169 до 175)				3.184.300
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 10.				
СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО				
— Редовна дејност				2,151.400
— Други намени				1,032.900
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10				3.184.300
РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
176	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	1,392 630	
177	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	330.000	

1	2	3	4	5
178	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	1,097.380	
179	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	42 000	
180	07-2-2	Преведување на странски јазици	30.000	
181	07-2-2	Патни трошоци во странство	70 000	
182	07-2-2	Набавка на опрема	150.000	
183	07-2-2	Трошоци за репрезентација	27.600	
184	07-2-2	Трошоци на советувања и семинари	30.000	
185	07-2-2	Трошоци за престој на странски делегации	30.000	
		Вкупно основна намена 07		3,199 610
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 11(позиции 176 до 185)		3,199.610

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 11.

СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

— Редовна дејност	1,722.630
— Други намени	1,476 980
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11	3,199.610

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации

186	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	200.000	
187	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	200.000	
188	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	200.000	
		Вкупно основна намена 07		600.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 186 до 188)		600.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 12.

СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

— Редовна дејност	400 000
— Други намени	200 000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12	600.000

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации

189	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	160.441 000	
190	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	22,400.000	
191	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	8,344.100	
192	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	850.000	
193	07-2-2	Надомести за работа ноќе, во недела и во денови на државни празници	1,500.000	
194	07-2-2	Трошоци за репрезентација	800.000	
195	07-2-2	Трошоци за делегации	8,516.000	
196	07-2-2	Трошоци за разграничување со соседните земји и на Комисијата за кодификација на меѓународното право	2,600.000	
197	07-2-2	Трошоци за учество на домашната делегација на Конференцијата за европска безбедност и соработка	600.000	
198	07-2-2	Експлоатација на опрема за радио врска	6,900.000	
199	07-2-2	Трошоци за привремено сместување	2,000.000	

1	2	3	4	5
200	07-2 2	Надомести за одвоен живот од семејството	650.000	
201	07-2-2	Преведување на меѓународни договори на јазиците на народите и народностите на Југославија и други трошоци	1,170.000	
202	07-2-2	Собирање и обработка на архивска граѓа	1,410.000	
203	07-2 2	Членарина за меѓународни организации	35.991 000	
204	07-2-2	За потребите на документацијата	5.000.000	
205	07-2 2	Дополнување и замена на опрема	2.000.000	
206	07-2 2	Научноистражувачки работи, студии и анализи	14,000.000	
207	07-2 2	Стручна обука на кадри за службата за врски	150.000	
208	07-2-2	Закуп и одржување на деловниот простор на Протоколот	720.000	
209	07-2-3	Лични и материјални расходи на дипломатските и конзуларните претставништва во странство	955,000.000	
210	07-2 3	Обврски по анuitети за купени згради на кредит за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва во странство	49,376.100	
211	07-2-3	Замена на патни исправи на југословенски граѓани во странство	4,000.000	
212	07-2-3	Физичко и техничко обезбедување	570.000	
213	07-2-3	За информативна дејност меѓу југословенските граѓани на работа и престој во странство	4,000.000	
214	07-2-3	Трошоци за репатријација и депортација на југословенски граѓани од странство	2,000.000	
215	07-2-3	Изработка и публикација на документи за надворешната политика	1,600.000	
216	07-2 3	Разни помошти, во согласност со принципите на меѓународната солидарност	2,800 000	
217	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	8,000.000	
		Вкупно основна намена 07		1.303.388 200
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
218	14-2-21	Финансирање на програмата за инвестициони вложувања на Сојузниот секретаријат за надворешни работи	125,117.000	
219	14 2-21	Финансирање на програмата за инвестициони вложувања во изградбата на објекти за потребите на странските дипломатски и конзуларни претставништва во Белград	36,500 000	
220	14-2-21	Модернизација на техничката опрема	21,000.000	
		Вкупно основна намена 14		182.617 000
Основна намена 19 — Нераспоредени средства				
221	19 2 21	Нераспоредени средства	6,500.000	
222	19-2 21	Трошоци за организирање на Министерската конференција на неврзаните земји што ќе се одржи во 1978 година во Белград	38,509.000	
		Вкупно основна намена 19		45 009 000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 189 до 222)		1.531,014 200
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 13.				
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ				
		— Редовна дејност		182.841 000
		— Други намени		1.348 173 200
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 13		1.531,014 200
РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА				
Основна намена 08 — Народна одбрана				
223	08-2	Средства за финансирање, развој и модернизација на Југословенската народна армија	41.458,000.000	

1	2	3	4	5
224	08-2	Средства за покривање на расходите врзани за вршење на услуги на корисници надвор од Југословенската народна армија	800,000.000	
225	08-2	Средства за покривање на обврски од претходните години	421,000.000	
		Вкупно основна намена 08		42.679.000.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 223 до 225)		42.679.000.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 14.		
		СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА		
		— Редовна дејност		—
		— Други намени		42.679.000.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 14		42.679.000.000
		РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ		
		Основна намена 07 — работа на сојузните органи и организации		
226	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	300,537.350	
227	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	27,000.000	
228	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	2,736.590	
229	07-2-2	За определени потреби	130,288.000	
230	07-2-2	Набавка на облека и обувки	7,000.000	
231	07-2-2	Школување на кадри	6,100.000	
232	07-2-2	Здравствена превентива, осигурување на работници и еднократна помош според член 37 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	1,500.000	
233	07-2-2	Трошоци за одржување на згради	4,000.000	
234	07-2-2	Селидбени трошоци и испратнина	3,200.000	
235	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	650.000	
236	07-2-2	Надомести за повремени, привремени и други работи	1,400.000	
237	07-2-2	Набавка на спортски реквизити	200.000	
238	07-2-2	Трошоци на центарот за образование на работниците	2,800.000	
239	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време и ноќна работа	1,000.000	
240	07-2-2	Обврски спрема органите на внатрешните работи во републиките и автономните покраини според член 43 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	6,400.000	
241	07-2-3	Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бегалци	1,400.000	
242	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	5,000.000	
243	07-2-3	Средства за работа на институти	7,000.000	
		Вкупно основна намена 07		508,211.940
		ОСНОВНА НАМЕНА 14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ		
244	14-2-21	Финансирање според програмата за модернизација	86,760.000	
245	14-2-21	Набавка на транспортери на хеликоптери за специјална намена	57,340.000	
		Вкупно основна намена 14		144,100.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 226 до 245)		652,311.940

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 15.				
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ				
	— Редовна дејност		327.537.350	
	— Други намени		324.774.590	
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15			652.311.940	
РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ЦЕНИ				
Глава 1. Секретаријат				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
246	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	11.930.300	
247	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1.000.000	
248	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	1.817.000	
249	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	250.000	
250	07-2-2	Патни трошоци во странство	200.000	
251	07-2-2	Трошоци за меѓународна соработка	70.000	
252	07-2-2	Набавка на опрема	200.000	
253	07-2-2	Патни трошоци во земјата	700.000	
254	07-2-2	Трошоци за обработка на податоци	113.000	
255	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	30.000	
Вкупно основна намена 07				16.310.300
Вкупно Глава 1				16.310.300
Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
256	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	13.637.770	
257	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1.500.000	
258	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	284.920	
259	07-2-2	Надомести за продолжена работа	200.000	
260	07-2-2	Надомести на овластени организации и стручни лица за вршење контрола на квалитетот на производите што се увезуваат	2.000.000	
261	07-2-2	Патни трошоци во странство	200.000	
262	07-2-2	Трошоци за контрола на квалитетот	400.000	
263	07-2-2	Закупи	500.000	
264	07-2-2	Трошоци за меѓународна соработка	60.000	
265	07-2-2	Надомести за вештачење и експертизи	600.000	
266	07-2-2	Набавка на опрема	300.000	
267	07-2-2	Набавка на стручни публикации	60.000	
268	07-2-2	Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата	2.500.000	
269	07-2-2	Трошоци за репрезентација	10.000	
Вкупно основна намена 07				22.252.690
Вкупно Глава 2				22.252.690
Глава 3. Сојузен завод за цени				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
270	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	5.553.290	
271	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	600.000	

1	2	3	4	5
272	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	1,033.300	
273	07-2 2	Трошоци за печатење на публикации	50.000	
274	07-2-2	Патни трошоци во странство	66.000	
275	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	183.000	
276	07-2-2	Набавка на опрема	70.000	
277	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	15.000	
		Вкупно основна намена 07		7,570.590
Вкупно Глава 3				7.570.590

Глава 4. Сојузна дирекција за резерви на индустриски производи

Основна намена 23 — Тековно финансирање на дирекциите за сојузни стоковни резерви

278	23-2-21	Средства за работа на работната заедница	18,480.000	
279	23-2-21	Средства за определени потреби	265,292.000	
		Вкупно основна намена 23		283,772.000
Вкупно Глава 4				283,772.000

Глава 5. Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи

Основна намена 23 — Тековно финансирање на дирекциите за сојузни стоковни резерви

280	23-2-21	Средства за работа на работната заедница	25,300.000	
281	23-2-21	Средства за определени потреби	613,508.000	
		Вкупно основна намена 23		638,808.000
Вкупно Глава 5				638,808.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 246 до 281)				968,713.580

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА РАЗДЕЛ 16.

СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ЦЕНИ

— Редовна дејност	34,221.360
— Други намени	934,492.220

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16	968,713.580
------------------	-------------

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

Глава 1. Секретаријат

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации

282	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	30,171.000	
283	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1,810.000	
284	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	3,423.700	
285	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	84.000	
286	07-2-2	Прибавување на докази за југословенски имот во странство	13.200	
287	07-2-2	Трошоци за работа на царинската комисија	60.500	
288	07-2-2	Преведување од странски и на странски јазици	46.000	

1	2	3	4	5
289	07-2-2	Патни трошоци во странство	1,140.000	
290	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	62.000	
291	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	259.000	
292	07-2-2	Соработка со меѓународните финансиски организации	287.000	
293	07-2-2	Финансирање на програмата за усовршување на работниците	170.000	
294	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	370.000	
295	07-2-2	Печатење на буџетот и на завршната сметка	40.000	
296	07-2-2	Изработка на финансиски публикации	60.000	
297	07-2-2	Трошоци на Комисијата за изработка на системски решенија	500.000	
298	07-2-2	За определени потреби	180.000	
299	07-2-2	Нови работни места во органите на федерацијата	80,000.000	
300	07-2-2	Средства за усогласување на личните доходи во органите на федерацијата	300,000.000	
301	07-2-2	Средства за заедничка потрошувачка	105,000.000	
302	07-2-2	Средства за финансирање научноистражувачки проекти и научни студии	38,000.000	
303	07-2-3	Надомест за национализиран имот во земјата	2,100.000	
304	07-2-3	Надомест и провизија на Службата на општественото книговодство	11,000.000	
305	07-2-3	Трошоци на закуп на Амбасадата на Етиопија	40.000	
306	07-2-3	Трошоци на Комисијата за ревалоризација на основните средства	100.000	
307	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	28.750	
308	07-2-3	Обврски спрема Африканскиот фонд за развој	28.240.000	
309	07-2-3	Членски влог за Интер-американската банка	35.322.000	
310	07-2-3	Придонес за Меѓународното здружение за развој (IDA)	49,664.880	
		Вкупно основна намена 07		688,172.030
Основна намена 09 — Дополнителни средства за републиките и автономните покраини				
311	09-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	2.498,535.000	
312	09-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Македонија	1.138,809.000	
313	09-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Црна Гора со 55. милиони за надамнување на билансните тешкотии во 1978 година	920,969.000	
314	09-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Автономна Покраина Косово	2.469,687.000	
		Вкупно основна намена 09		7.028,000.000
Основна намена 10 — Наменски дополнителни средства				
315	10-2	Дополнителни наменски средства за Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СР Црна Гора за покрите на дефицитот во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување	224,000.000	
316	10-2	Средства за бенифицирани пензии на воени лица во смисла на одредбите на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	913,000.000	
317	10-2	Средства за валоризација на воените пензии	718,000.000	
318	10-2	Дополнителни наменски средства за покрите на дефицитот во Фондот на пензиското осигурување на воените лица	2.493,000.000	
		Вкупно основна намена 10		4.348,000.000
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
319	14-2-21	Средства за валоризација предвидена со закони за нестопанските инвестиции		78.600.000
		Вкупно основна намена 14		78,600.000

1	2	3	4	5
Основна намена 17 — Обврски од поранешните години				
320	17-2	Обврски по внатрешни заеми	2,000 000	
321	17-2	Обврски по странски заеми	11,000.000	
322	17-2	Обврски по основ на кредитот на СР Црна Гора за отстранување на штети поради земјотрес	10,000 000	
323	17-2	Обврски за национализираниот странски имот	2,000.000	
324	17-2	За отплата на кредити за земјоделски вишоци користени за финансирање на Сојузниот буџет за 1965 и на Сојузниот буџет за 1966 година	182,000.000	
325	17-2	Средства за амортизација на обврзниците и на курсните разлики од поранешните години	3.320,800.000	
326	17-2	Отплата на кредити на Народната банка на Југославија во врска со извршување на програмите за постојани сојузни стоковни резерви за 1975 година	238,000.000	
327	17-2	Отплата на кредити на Народната банка на Југославија во врска со извршување на програмите за постојани сојузни стоковни резерви за 1976 година	445,000.000	
328	17-2	Средства на отплата на меѓународните кредити за сообраќајници на територијата на СР Црна Гора	60,000.000	
329	17-2	Средства за премостување на разликите помеѓу роковите за запишување на заем и пласман на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини	468,000.000	
330	17-2	Обврски во врска со II етапа на регулацијата на Дунав	21,009.000	
331	17-2	Средства за намирување на обврските спрема републиките и автономните покраини по основ на премии за млеко	138,100.000	
Вкупно основна намена 17				4.897,909.000
Основна намена 18 — Издвојување во постојаната буџетска резерва на федерацијата				
332	18-2	Издвојување во постојаната буџетска резерва на федерацијата		300,000.000
Вкупно основна намена 18				300,000.000
Основна намена 19 — Нераспоредени средства				
333	19-2. 21	Тековна буџетска резерва		200,000.000
Вкупно основна намена 19				200,000.000
Основна намена 20 — Надомест за Службата на општественото книговодство				
334	20-2	Надомест за покрите на трошоците на Службата на општественото книговодство за работи на евиденција, работи на контрола и информативно-аналитички работи		125,000.000
Вкупно основна намена 20				125,000.000
Вкупно Глава 1				17.665,681.030
Глава 2. Сојузен девизен инспекторат				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
335	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	26,036.100	
336	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1,250.000	
337	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	285.580	
338	07-2-2	Надомести за работа на хонорарни соработници во девизните инспекторати во републиките	35.000	

1	2	3	4	5
339	07-2-2	Патни трошоци на девизните инспектори во зем- јата	1,720.000	
340	07-2-2	Закупи и одржување на деловни простории	350.000	
341	07-2-2	Патни трошоци во странство	400.000	
342	07-2-2	Набавка на опрема	300.000	
343	07-2-2	Трошоци за репрезентација	5.400	
		Вкупно основна намена 07		30,382.080
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
344	14-2-21	Купување на деловни простории вон од Белград		3,060.000
		Вкупно основна намена 14		3,060.000
		Вкупно Глава 2		33,442.080
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 282 до 344)		17.699 123.110
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 17.				
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ				
		— Редовна дејност		59,267.100
		— Други намени		17.639,856.010
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 17		17.699 123.110
РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА				
НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
345	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	21,563.960	
346	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	2,600.000	
347	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	2,910.220	
348	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	84.000	
349	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време, на дактилографи по норма на хонорарни соработници, на стручни комисии и работни групи	440.000	
350	07-2-2	Изработка на билтен, други материјали и обрасци за спроведување на надворешнотрговски и деви- зен режим	200.000	
351	07-2-2	Научна, информативно-документациона и совето- давна работа на одделни институции	100.000	
352	07-2-2	Трошоци на странски и домашни делегации	2,200.000	
353	07-2-2	Надомести за преведување од странски јазици на разни стручни материјали и странски публикации	30.000	
354	07-2-2	Набавка на облека и обувки	25.000	
355	07-2-2	Тековно одржување на зграда	400.000	
356	07-2-2	Членарини за меѓународни организации	4,502.000	
357	07-2-2	Набавка на опрема	500.000	
358	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	100.000	
		Вкупно основна намена 07		35,655.180
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 345 до 358)		35,655 180
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 18.				
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА				
ТРГОВИЈА				
		— Редовна дејност		24,163 960
		— Други намени		11,491.220
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 18		35,655 180

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА				
Глава 1. Секретаријат				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
359	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	7,090.030	
360	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	600.000	
361	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	3,139.590	
362	07-2-2	Лични доходи на работниците што не се распоредени	9,954.940	
363	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	42.000	
364	07-2-2	Трошоци за екстрадиција	700.000	
365	07-2-2	Патни трошоци во странство	65.000	
366	07-2-2	Преведување од странски јазици на замолници и документи	20.000	
367	07-2-2	Трошоци за вештачење и процесни трошоци	50.000	
368	07-2-2	Консултации за изработка на законски прописи, како и на патни трошоци во врска со консултациите	200.000	
369	07-2-3	За извршување на програмата за работа на Институтот за поредбено право	2,205.300	
370	07-2-3	Средства за работа на Центарот за унапредување на сојузната управа	3,000.000	
371	07-2-3	Надомест за Домот за здравје на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, за амбулантни услуги	360.000	
372	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	2.000	
Вкупно основна намена 07				27,428.860
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
373	14-2-21	За станбена изградба за потребите на кадровските промени и подобрување на кадровската структура	22,500.000	
374	14-2-21	За станбена изградба во врска со ротацијата	139,299.000	
375	14-2-21	Изградба на анекс на зградата на сојузните органи во Булевар на АВНОЈ бр. 104 во Нов Белград	135,679.000	
376	14-2-21	Изградба на станови за потребите на пензионирани работници на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи	20,000.000	
Вкупно основна намена 14				317,478.000
Вкупно Глава 1				344.906 860
Глава 2. Центар за информациона и документациона дејност во сојузниот извршен совет				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
377	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	3,908.150	
378	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	450.000	
379	07-2-2	Надомест на личните доходи и други примања на функционери	265.980	
380	07-2-2	Надомест за надворешни соработници	30.000	
381	07-2-2	Патни трошоци во странство	50.000	
382	07-2-2	Набавка на стручна литература	200.000	
383	07-2-2	Материјални трошоци во врска со издавање и чување на документациониот информациона материјал	240.000	
384	07-2-2	Трошоци за работа на електронскиот сметач	550.000	
385	07-2-2	Трошоци за изработка на проекти на информациона систем	500.000	

1	2	3	4	5
386	07-2-2	Набавка на опрема	70.000	
387	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	401.400	
		Вкупно основна намена 07		6,665.530
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
388	14-2-21	Набавка на електронски сметач		18,881.000
		Вкупно основна намена 14		18,881.000
		Вкупно Глава 2		25,546.530
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 359 до 388)		370.453.390
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА				
		— Редовна дејност		12,048.180
		— Други намени		358,405.210
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 19		370,453.390
РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
389	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	757.870	
390	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	270.000	
391	07-2-2	Надомест на личните доходи и други примања на функционери	529.040	
392	07-2-2	Патни трошоци во земјата на членовите на Комитетот и неговите работни тела	450.000	
393	07-2-2	Патни трошоци во странство	400.000	
394	07-2-2	Трошоци за меѓународна соработка во земјата	30.000	
395	07-2-2	Трошоци за репрезентација	8.000	
396	07-2-2	Набавка на опрема	30.000	
		Вкупно основна намена 07		2,474.910
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 389 до 396)		2,474.910
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ				
		— Редовна дејност		1,027.870
		— Други намени		1,447.040
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 20		2,474.910
РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
397	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	14,249.080	
398	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1,100.000	
399	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	2,316.000	
400	07-2-2	Трошоци за меѓународна соработка во земјата	360.000	
401	07-2-2	Патни трошоци во странство	800.000	
402	07-2-2	Надомести за работа на членовите на комисиите	170.000	
403	07-2-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот	340.000	

1	2	3	4	5
404	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	3,771.160	
405	07-2-2	Трошоци на Комисијата за хомологација на моторни возила	3,000.000	
406	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	84.000	
407	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	80.000	
408	07-2-2	Набавка на опрема	180.000	
409	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	290.000	
		Вкупно основна намена 07		26,740.240
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 397 до 409)				26.740.240
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА				
		— Редовна дејност		15.349.080
		— Други намени		11.391.160
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21				26 740.240
РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
410	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	10,175.940	
411	07-2-1	Лични расходи на граничните станици	15,859.010	
412	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1,510.000	
413	07-2-1	Материјални расходи на граничните станици	7,710.000	
414	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	2,329.300	
415	07-2-2	Придонес за светската програма за храна WEP	3,260.000	
416	07-2-2	Трошоци за меѓународна соработка во водостопанството	500.000	
417	07-2-2	Надомести за работа на членовите на посебни комитети	200.000	
418	07-2-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита на растенијата	90.000	
419	07-2-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита на добитокот	30.000	
420	07-2-2	Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна хидролошка програма	2,500.000	
421	07-2-2	Примена на мерките во граничниот појас во областа на ветеринарството и заштита на растенијата	3,500.000	
422	07-2-2	Трошоци за меѓународна соработка во земјоделството и шумарството	1,760.000	
423	07-2-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот	300.000	
424	07-2-2	За одржување на семинари, курсеви и подготвување на прописи од областа на ветеринарството и заштита на растенијата	1,200.000	
425	07-2-2	Надомест на надворешни соработници во областа на заштита на растенијата на граничните премини	280.000	
426	07-2-2	За следење на движењата на карантински болести и штетници во областа на заштита на растенијата	350.000	
427	07-2-2	Членарини за меѓународни организации (FAO)	7,352.460	
428	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во областа на ветеринарството на граничните премини	320.000	
429	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во областа на заштита на растенијата на граничните премини	520.000	
430	07-2-2	Признавање на новосоздадени сорти и одобрување за воведување во производството на семиња на саден материјал	1,700.000	
431	07-2-2	Надомест на надворешните соработници за вршење ветеринарска контрола на граница	300.000	
432	07-2-2	За проверка и примена на нови технологии и техники во земјоделството и шумарството во согласност со политиката на економскиот развој во 1977 година	1,870.000	
433	07-2-2	Пресметување и печатење на упатства за спроведување на прописите и мерките од надлежноста на федерацијата	800.000	

1	2	3	4	5
434	07-2-2	Одржување на саеми, изложби, советувања, симпозиуми и конгреси заради унапредување на земјоделството	1,250.000	
435	07-2-2	Следење, утврдување и спроведување на соработката со земјите со кои постојат меѓудржавни комитети и комисии, а посебно со земјите во развој	800.000	
436	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	1,200.000	
437	07-2-2	Трошоци за утврдување на однесувањето на активните супстанции на пестицидите	300.000	
438	07-2-2	Придонес за меѓународниот фонд за развој на земјоделството	5,400.000	
439	07-2-2	Трошоци за работа на комисијата на работните тела на Комитетот	300.000	
440	07-2-2	Надомест за одвоен живот од семејството на функционерите	42.000	
441	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	700.000	
		Вкупно основна намена 07		74,408.710
ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 410 до 441)				74,408.710

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 22.
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО**

— Редовна дејност	35,254.950
— Други намени	39,153.760

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22	74,408.710
-------------------------	-------------------

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Глава 1. Комитет

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации

442	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	13,265 980	
443	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1,100.000	
444	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	1,816.250	
445	07-2-2	Изработка на технички прописи	200.000	
446	07-2-2	Трошоци за меѓународна соработка	200.000	
447	07-2-2	Патни трошоци во странство	1,680.000	
448	07-2-2	Надомест за работа на членовите на комисии	228 000	
449	07-2-2	Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот	300.000	
450	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	220.000	
451	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	4,368.550	
452	07-2-2	Трошоци за учество на стручњаци од Југорегистар врз работите од интерес за федерацијата	660.000	
453	07-2-2	Надомест за одвоен живот од семејството	84.000	
454	07-2-2	Трошоци за седници на Комитетот	242.000	
455	07-2-2	Трошоци на претставништвата во странство	900.000	
456	07-2-2	Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград — Тирана и обратно	2,288.000	
457	07-2-3	За безбедност на пловидбата во поморскиот сообраќај	33 320.000	
458	07-2-3	За безбедност на пловидбата во речниот сообраќај	41,400.000	
459	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	242 000	
460	07-2-3	Средства за работа на Геомагнетскиот институт врз работите од интерес за федерацијата	5,830.000	
461	07-2-3	Средства за покритење на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај	70,600.000	
		Вкупно основна намена 07		178,944 780

1	2	3	4	5
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
462	14 2 21	Програма за модернизација за установите		9,208.000
Вкупно основна намена 14				9,208.000
Основна намена 19 — Нераспоредени средства				
463	19-2 21	Нераспоредени средства		4,991.000
Вкупно основна намена 19				4,991.000
Вкупно Глава 1				193,143.780
Глава 2. Сојузна управа за контрола на летањето				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
464	07-2 1	Лични доходи во редовната дејност	151.784.820	
465	07-2 1	Материјални расходи во редовната дејност	1.728.000	
466	07-2 2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	599.060	
467	07-2-2	Трошоци на погоните	15.000.000	
468	07-2 2	Закупи	1.229.960	
469	07-2-2	Трошоци за користење на авиони	3.450.000	
470	07-2 2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	15.931.000	
471	07-2 2	Надомести за работа ноќе и во денови на државни празници и за продолжена работа	4.209.000	
472	07-2 2	Надомести за надворешни соработници	410.000	
473	07-2 2	Трошоци за користење на возилата	2.316.000	
474	07-2 2	Трошоци за осигурување	1.273.000	
475	07-2 2	Патни трошоци во земјата	3.790.500	
476	07-2 2	Трошоци на печатницата	506.000	
477	07-2 2	Набавка на облека и обувки	4.190.000	
478	07-2 2	Патни трошоци во странство	345.000	
479	07-2 2	Членарина за меѓународни и други организации	3.118.000	
480	07-2 2	Набавка на средства за заштита при работата	210.500	
481	07-2 2	Трошоци по издадените гаранции	55.000	
482	07-2 2	Дополнување на инвентар	504.000	
483	07-2 2	Чување и обезбедување на имоти	845.000	
484	07-2 2	Лекарски прегледи на контролорите, летачите и возачите	682.900	
485	07-2-2	Набавка на учила и учебници за обука	395.000	
486	07-2-3	Трошоци во врска со народната одбрана	180.000	
Вкупно основна намена 07				212.752.740
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
487	14-2-21	Финансирање на програмата за изградба на заеднички служби за водење на цивилните и воените воздухоплови	123.205.000	
488	14-2 21	Финансирање на програмата за модернизација на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови	81.725.000	
Вкупно основна намена 14				204,930.000
Вкупно Глава 2				417,682.740
Глава 3. Сојузна управа за радиоврски				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
489	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	12,201.160	
490	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	670.000	

1	2	3	4	5
491	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	546.540	
492	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	150.000	
493	07-2-2	Одржување на контролно-мерните центри	790.000	
494	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	165.000	
495	07-2-2	Трошоци на возниот парк	200.000	
496	07-2-2	Патни трошоци во земјата	330.000	
497	07-2-2	Патни трошоци во странство	190.000	
498	07-2-2	Набавка на облека и обувки	20.000	
499	07-2-2	Изработка на стручно-технички прописи, упатства и елаборати	20.000	
500	07-2-2	Информационо-документациона обработка на податоците	300.000	
501	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	300.000	
Вкупно основна намена 07				15.882.700

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции

502	14-2-21	Финансирање на програмата за развој и модернизација на работата врз планирање на фреквенциите и контрола радиоврските		11.753.000
-----	---------	---	--	------------

Вкупно основна намена 14

11.753.000

Вкупно Глава 3

27.635.700

Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат**Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации**

503	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	6.087.150	
504	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	500.000	
505	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	271.790	
506	07-2-2	Трошоци за користење на авиони и автомобили	180.000	
507	07-2-2	Набавка на облека и обувки	136.800	
508	07-2-2	Трошоци за меѓународна соработка	20.000	
509	07-2-2	Патни трошоци во странство	750.000	
510	07-2-2	Надомест за работа на надворешни соработници	200.000	
511	07-2-2	Патни и селидбени трошоци	700.000	
512	07-2-2	Набавка и дополнување на опремата	200.000	
513	07-2-2	Трошоци за преведување	50.000	
514	07-2-2	Трошоци за организирање на советувања	30.000	
515	07-2-2	Трошоци за стручно образование	80.000	
516	07-2-2	Надомест за работа ноќе и во денови на државни празници	15.000	
517	07-2-2	Трошоци за репрезентација	3.000	
518	07-2-2	Надомести за превоз на работници на работа и од работа	200.000	
Вкупно основна намена 07				9.423.670

Вкупно Глава 4

9.423.670

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 442 до 518)

647.885.890

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 23.**СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ**

— Редовна дејност	187.337.110
— Други намени	460.548.780

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23

647.885.890

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ**Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации**

519	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	1.820.360
520	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	280.000

1	2	3	4	5
521	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	1.004 640	
522	07-2-2	Трошоци за одржување седници на Комитетот	200 000	
523	07-2-2	Трошоци за меѓународни преговори и средби	171 600	
524	07-2-2	Патни трошоци во странство	200 000	
525	07-2-2	Членарини за меѓународни организации	1,083 280	
526	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време и нокна работа	20.000	
		Вкупно основна намена 07		4.779 880

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 519 до 526) 4.779.880

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 24.
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ**

— Редовна дејност 2.100 360
— Други намени 2.679.520

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 4.779 880

**РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА
СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ**

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации

527	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	3.354.170	
528	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	660.000	
529	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	2.087.170	
530	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	125 000	
531	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	50.000	
532	07-2-2	Патни трошоци во странство	830 000	
533	07-2-2	Трошоци за меѓународна соработка	205.000	
534	07-2-2	Трошоци за седници на Комитетот и Управниот одбор на Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој	100.000	
535	07-2-2	Набавка на опрема	330 000	
536	07-2-2	Закупи на деловни простории	550.000	
537	07-2-2	Претплата на публикации на одделни институции	80.000	
538	07-2-2	Надомест за собирање документација за потребите на Комитетот	500.000	
		Вкупно основна намена 07		8.871.340

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 275 до 538) 8.871 340

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 25.
СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА
СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ**

— Редовна дејност 4.014 170
— Други намени 4.857.170

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 8.871.340

**РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД И
ВРАБОТУВАЊЕ**

Глава 1. Комитет

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации

539	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	6,342.430
540	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	350.000

1	2	3	4	5
541	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	2,166 640	
542	07-2-2	Надомести за одвоен живот од семејството	78.000	
543	07-2-2	Патни трошоци во странство	684.000	
544	07-2-2	Патни трошоци во земјата	300.000	
545	07-2-2	Патни трошоци на странски стручњаци и на домашни што ги придружуваат, трошоци во врска со состаноци и преговори со странски делегации, со дипломатски и други претставници	150.000	
546	07-2-2	Трошоци за издавање на извештаи на Инспекцијата на трудот	160.000	
547	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	6,228 000	
548	07-2-2	Трошоци за одржување седници на Комитетот	242.000	
549	07-2-2	Превод на материјали од странски јазици	60 000	
550	07-2-2	Набавка и одржување на опрема	55.000	
551	07-2-2	Набавка на стручна литература	33.000	
552	07-2-3	Финансирање на активността спрема југословенските работници на работа во странство	15 000 000	
553	07-2-3	Средства за првوماјски награди	1,212 000	
554	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	30.000	
		Вкупно основна намена 07		33 091.070

Вкупно Глава 1

33,091.070

Глава 2. Сојузно биро за работи на вработувањето**Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации**

555	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	12,116 250	
556	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1,787.000	
557	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	801.070	
558	07-2-2	Материјални трошоци на постојаните југословенско-странски комиси	484 200	
559	07-2-2	Надомест за одвоен живот на социјалните работници во странство, како и трошоци за упатување на тие работници во странство	5,200.000	
560	07-2-2	Трошоци за печатење и издавање на билтени и извештаи	240.000	
561	07-2-2	Службени патувања во земјата	330 000	
562	07-2-2	Членарина за здружението „Човек и занимање“	100 000	
563	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	300.000	
564	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време и за нокна работа	21.000	
565	07-2-2	Патни трошоци во странство	900.000	
566	07-2-2	Набавка на стручна литература	40 000	
567	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	100 000	
568	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	120.000	
		Вкупно основна намена 07		22,539 520

Вкупно Глава 2

22,539 520

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 539 до 568)

55,630 590

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 26.**СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУВАЊЕ**

— Редовна дејност	20,595,680
— Други намени	35 034 910

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26

55,630,590

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
569	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	3,701 620	
570	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	339.000	
571	70-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	831 940	
572	07-2-2	Патни трошоци во странство	350 000	
573	07-2-2	Патни трошоци во земјата	150.000	
574	07-2-2	Преведување на инвалидски и други исправи и материјали од странски јазици	37 000	
575	07-2-2	Трошоци за одржување седници на Комитетот	198 000	
576	07-2-3	Уредување на гробовите и гробиштата на југословенските борци	6.150 000	
Вкупно основна намена 07				11,757.560
Основна намена 10 — Наменски дополнителни средства				
577	10-2	Средства за инвалидски принадлежности на воените инвалиди	2.800.000.000	
578	10-2	Средства за здравствена заштита на воените инвалиди	672.600 000	
579	10-2	Средства за боречки додаток	76,676.000	
580	10-2	Средства за бенефицирани пензии (без воените пензии) во смисла на одредбите од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	8.126,000 000	
581	10-2	Надомест на носителите „Партизанска споменица 1941“ и на други одликувања	198.000.000	
582	10-2	Инвалидски принадлежности на корисниците во странство	28.000.000	
Вкупно основна намена 10				11.901.276 000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 569 до 582)				11.913.033.560
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ				
— Редовна дејност			4,040.620	
— Други намени			11.908.992.940	
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27				11.913.033.560
РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
583	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	13.694 750	
584	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	312.600	
585	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	822 560	
586	07-2-2	Патни трошоци во странство	278.300	
587	07-2-2	Патни трошоци во земјата	270.000	
588	07-2-2	Патни трошоци на странски стручњаци и на домашини што ги придружуваат, трошоци во врска со состаноци и преговори со странски делегации, со дипломатски и други претставници	795.000	
589	07-2-2	Надомести за работа на членовите на постојаните стручни комисии	250 000	
590	07-2-2	Трошоци за одржување седници на Комитетот и на негови тела за подготовка на здравството за општо-народна одбрана	270.000	

1	2	3	4	5
591	07-2-2	Определени работи од областа на фармацевтската служба и на медицинското снабдување од интерес за федерацијата што ќе се договараат со соодветните стручни институции	600.000	
592	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	220.000	
593	07-2-2	Набавка на стручна литература	27.000	
594	07-2-2	Надомест на работниците со неполно работно време и на надворешни соработници во врска со вршењето на санитарен надзор на граница	650.000	
595	07-2-2	Надомести за работа подолга од полното работно време во врска со вршењето на санитарен надзор на граница	250.000	
596	07-2-2	Закуп и одржување на деловни простории за граничен санитарен надзор	300.000	
597	07-2-2	Набавка на службена облека за граничните санитарни инспектори	70.000	
598	07-2-2	Трошоци за заштита на земјата од впесување и ширење на заразни болести	1.700.000	
599	07-2-2	Трошоци за анализа на мостри на животни намирници и предмети за општа употреба	5.000.000	
600	07-2-2	Трошоци за анализа на лекови	250.000	
601	07-2-2	Трошоци во врска со вршењето на санитарен надзор на граница	650.000	
602	07-2-2	Трошоци за лекување на странци во Југославија	1.000.000	
603	07-2-2	Заштита од јонизирачки зрачења	240.000	
604	07-2-2	Определени работи од областа на здравствената заштита од непосреден интерес за остварување на функциите на федерацијата кои ќе се договорат со Сојузниот завод за здравствена заштита	5.500.000	
605	07-2-2	Материјално обезбедување и сместување на бегалци	2.500.000	
606	07-2-2	Трошоци за издавање на Југословенската фармакопеја на македонски и словенечки јазик	250.000	
607	07-2-2	Набавка на опрема	1.000.000	
608	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	72.000	
Вкупно основна намена 07				36.972.210
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 583 до 608)				36.972.210
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
— Редовна дејност				14.007.350
— Други намени				22.964.860
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28				36.972.210
РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА НАУКА И КУЛТУРА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
609	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	1.739.220	
610	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	330.000	
611	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	796.620	
612	07-2-2	Трошоци за репрезентација	12.000	
613	07-2-2	Трошоци за седници на Комитетот	280.000	
614	07-2-2	Трошоци за седници на комисии	80.000	
615	07-2-2	Трошоци за преведување на материјали од странски јазици и на странски јазици	30.000	
616	07-2-2	Трошоци на работните групи и надомести за надворешни соработници	49.000	
617	07-2-2	Патни трошоци во странство	140.000	
618	07-2-2	Учество во финансирањето на меѓународни состаноци и други потфати	1.400.000	

1	2	3	4	5
619	07-2-2	Дополнување и замена на опрема	120.000	
620	07-2-2	Одржување на II европска конференција на министрите за наука (MONISPOL II)	800.000	
621	07-2-3	Извршување на програмата за работа на Музејот на Револуцијата на народите и народностите на Југославија	6,506.000	
622	07-2-3	Извршување на програмата за работа на Архивот на Југославија	12,524.000	
623	07-2-3	Дотација за Фондот за унапредување на ликовните уметности „Моша Пијаде“	980.000	
624	07-2-3	Награди на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија	1,700.000	
625	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	20.000	
		Вкупно основна намена 07		27,506 840

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции

626	14-2-21	Финансирање на Програмата за инвестициони вложувања во изградба на зградата и на постојаната поставка на Музејот на Револуцијата на народите и народностите на Југославија	44,897.000	
627	14-2-21	Адаптација и опремување на зградата на Архивот на Југославија	4,408.000	
		Вкупно основна намена 14		49.305.000

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 609 до 627) 76,811 840

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 29.**СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА НАУКА И КУЛТУРА**

— Редовна дејност	2,069 220
— Други намени	74.742.620

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 76,811 840

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации**

628	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	16,173.020	
629	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	600.000	
630	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	1.353 690	
631	07-2-2	Претплати на печат, списанија и публикации	600.000	
632	07-2-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	480.000	
633	07-2-2	Трошоци за престој на странски гости и публицисти	2,000.000	
634	07-2-2	Државни посети — странски новинари во придружба	1,600.000	
635	07-2-2	Издавање на билтени и трошоци за одржување на конференции за печат и издавачка дејност врзани за работата на Сојузниот извршен совет	3,000.000	
636	07-2-2	Извршување на програмите за меѓународни врски на Сојузот на новинарите на Југославија	465.000	
637	07-2-2	Трошоци за соработка врз мултилатерален план во областа на информирањето помеѓу невврзаните земји во развој	200.000	
638	07-2-2	Дополнување и замена на опрема	389.300	
639	07-2-3	Издавачка дејност, актуелни пишани информации, откуп на изданија за Југославија на странски јазици, информативно-документарни филмови, фотоинформации, изложби, посебни акции, оперативен фонд при Комитетот и трошоци за транспорт на информативно-пропаганден материјал	17,500.000	
640	07-2-3	Откуп на периодични публикации наменети за странство	33,500.000	
641	07-2-3	Радио програма за странство, размена на радио емисии и ТВ студии со странство, новинско-агенциски услуги и изработка на филмски новости	145,700.000	

1	2	3	4	5
642	07-2-3	Информативно-пропагандна и културно-забавна дејност наменета за нашите работници и иселеници во странство	12,200 000	
643	07-2-3	Меѓународен прес-центар во Белград	5,000.000	
644	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	12,000.000	
645	07-2-3	Редовни трошоци за одржување на Службата за одбранбени подготовки на Радио Југославија	3,500.000	
646	07-2-3	Редовни трошоци за одржување на Службата за одбранбени подготовки на Новинска агенција Танјуг	500.000	
		Вкупно основна намена 07		256,761.010

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции

647	14-2-21	Изградба и модернизација на техничката база на Радио Југославија		28,623.000
		Вкупно основна намена 14		28,623 000

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 628 до 647) 285,384.010

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 30.**СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**

— Редовна дејност	16,773 020
— Други намени	268 610 990

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 285,384.010

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО**Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации**

648	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	4,327.910	
649	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	275.000	
650	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	1,564 150	
651	07-2 2	Надомести за одвоен живот од семејството	42 000	
652	07-2 2	Превод и препис на стручен материјал	30.000	
653	07-2 2	Патни трошоци во земјата на членовите на Комитетот и на неговите тела	660.000	
654	07-2 2	Патни трошоци во странство	350 000	
655	07-2 2	Трошоци за репрезентација	19 800	
656	07-2 2	Набавка на опрема	60.000	
		Вкупно основна намена 07		7 328 860

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 648 до 656) 7,328 860

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 31.**СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО**

— Редовна дејност	4,602 910
— Други намени	2,725.950

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 7 328.860

РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ**Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации**

657	07-2 1	Лични доходи во редовната дејност	563,611.270	
658	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност на Сојузната управа за царини	6,796 000	

1	2	3	4	5
659	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност на царинарниците	41,250.000	
660	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	1,549.690	
661	07-2-2	Закупи	6,000.000	
662	07-2-2	Надомести на штети според чл. 252, 283 и 365 од Царинскиот закон	200.000	
663	07-2-2	Патни трошоци во странство	500.000	
664	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	498.510	
665	07-2-2	Надомести за работа во недела, ноќе и во денови на државни празници	8,000.000	
666	07-2-2	Надомести за работа врз царинење надвор од седиштето на царинарницата	2.500.000	
667	07-2-2	Одржување на згради, рампи и на други објекти	3.600.000	
668	07-2-2	Трошоци на Советот на царинската служба	100.000	
669	07-2-2	Набавка на облека и обувки	12.000.000	
670	07-2-2	Набавка на патнички автомобили	1.400.000	
671	07-2-2	Трошоци за работа и одржување на Електронскиот сметачки центар	10.000.000	
672	07-2-2	Трошоци за посебни мерки на контрола	2.500.000	
673	07-2-2	Трошоци за интернат	800.000	
674	07-2-2	Трошоци на Заедницата за самозаштита	5.000.000	
675	07-2-2	Надомест за прекувремена работа во царинарниците	1.500.000	
676	07-2-2	Трошоци за систематски прегледи на работниците	1.500.000	
677	07-2-2	Трошоци за осигурување на работниците	800.000	
678	07-2-2	Награди за откривање на царински прекршоци	1.500.000	
679	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	2.000.000	
		Вкупно основна намена 07		673.605.470
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
680	14-2-21	Средства според програмата за модернизација		109.000.000
		Вкупно основна намена 14		109.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 657 до 680)				782.605.470
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 32.				
СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ				
		— Редовна дејност		611.657.270
		— Други намени		170.948.200
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32				782.605.470
РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
681	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	19.013.920	
682	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	3.000.000	
683	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционери	5.293.900	
684	07-2-2	Патни трошоци во странство	374.000	
685	07-2-2	Периодични и други публикации	600.000	
686	07-2-2	Надомести за надворешни соработници и трошоци за анкети	300.000	
687	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	1.960.000	
688	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	400.000	
689	07-2-2	Изработка на експертизи и на други документи	800.000	

1	2	3	4	5
690	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана Вкупно основна намена 07	100.000	31.841.820
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 681 до 690)				31 841 820
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 33.				
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ				
— Редовна дејност				22,013.920
— Други намени				9,827 900
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33				31 841 820
РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
691	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	14.675.630	
692	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1.430.000	
693	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	1.646.750	
694	07-2-2	Дополнување и замена на опрема	500.000	
695	07-2-2	Уредување и опремување на деловниот простор	1.500.000	
696	07-2-2	Членарини за меѓународните организации	48,719.400	
697	07-2-2	Придонес за Претставништвото на ООН во Југославија	3,888.300	
698	07-2-3	Трошоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Југославија	50,000.000	
699	07-2-3	Трошоци за подготовка за заминување на стручњаци, партиципација во платите на југословенските стручњаци и помош во организирањето на Центар за обука на кадри во земјите во развој	20,000.000	
700	07-2-3	Изработка на студии, експертази, техничка документација, публикации, меѓународни семинари, посебни курсеви за земјите во развој и изработка на филмови	5,000.000	
701	07-2-3	Културно-просветна соработка со земјите во развој	7,500.000	
702	07-2-3	Меѓународен семинар „Универзитетот денес“ — учество на претставници од земјите во развој	100.000	
703	07-2-3	Меѓународни преговори и заседанија на мешовити комисији, патни трошоци во земјата и во странство	4.400.000	
704	07-2-3	Партипацијата во платите на наставниците што одржуваат настава за деца на југословенските работници привремено вработени во земјите на Западна Европа	40,000.000	
705	07-2-3	Преведување и умножување на елаборати, извештаи, анализи и други материјали	600.000	
706	07-2-3	Надомест за здравствени услуги дадени на персоналот на Претставништвото на ООН во Југославија	70.000	
707	07-2-3	Надомест за вршење определени работи од надлежноста на федерацијата од страна на Југословенскиот библиографски институт	830.000	
708	07-2-3	Информативна дејност	1,100.000	
709	07-2-3	Центар за насочување и организација на меѓусебната соработка на неврзаните земји на подрачјето на науката и технологијата	8,500.000	
Вкупно основна намена 07				210,480.080
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 691 до 709)				210.480 080

1	2	3	4	5
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА		
		— Редовна дејност		16,125 630
		— Други намени		194,354.450
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 34		210.480.080
		РАЗДЕЛ 35. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
710	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	64,388.690	
711	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	6,500.000	
712	07-2 2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	852.960	
713	07-2 2	Противпожарна и хигиенско-техничка заштита	60.000	
714	07-2-2	Патни трошоци во странство	280.000	
715	07-2 2	Членарина за меѓународните организации	7.500	
716	07-2 2	Трошоци за статистички истражувања	4,000.000	
717	07-2 2	Амортизација на машините за автоматска обработ- ка на податоци	9,000.000	
718	07-2-2	Трошоци на Центарот за автоматска обработка на податоци	2,640.000	
719	07-2 2	Закуп на машини за автоматска обработка на по- датоци	1,766.000	
720	07-2-2	Трошоци врзани за остварувањето на приходите од издавачка дејност	3,600.000	
721	07-2 2	Трошоци за обезбедување на зградата	250.000	
722	07-2-2	Одржување на зградите и инвентарот	1,700.000	
723	07-2-2	Трошоци за постдипломска настава во областа на статистиката	840.000	
724	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	150.000	
		Вкупно основна намена 07		96,035.150
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 710 до 724)		96,035.150
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 35. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА		
		— Редовна дејност		70,888.690
		— Други намени		25,146.460
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 35		96,035.150
		РАЗДЕЛ 36. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
725	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	50,675.270	
726	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	5,000.000	
727	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	781.380	
728	07-2-2	Надомести за работа во недела, ноќе и во денови на државни празници	1,800.000	
729	07-2-2	Надомест на Радио-Београд за емитирање на водо- стојот на Дунав	900.000	
730	07-2-2	Патни трошоци во странство	270.000	
731	07-2 2	Членарини за меѓународните организации	5,590.480	
732	07-2-2	Трошоци врзани за остварувањето на приходите од издавачка дејност	40.000	

1	2	3	4	5
733	07-2-2	Дополнување на опрема	220.000	
734	07-2-2	Печатење на Годишник на атласот климата и на други стручни публикации	1.300.000	
735	07-2-2	Одржување на зградите и инвентарот	2.900.000	
736	07-2-2	Патни трошоци во земјата	770.000	
737	07-2-2	Набавка на облека и обувки	450.000	
738	07-2-2	Трошоци за телекомуникациони врски	5.000.000	
739	07-2-2	Одржување на моторни возила и гориво	300.000	
740	07-2-2	Закупи за деловни простории	1.700.000	
741	07-2-3	Трошоци за школување на хидрометеоролошки кадри	400.000	
742	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	150.000	
		Вкупно основна намена 07		78.247.130

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции

743	14-2-21	Финансирање на програмата за развој и модернизација на воздухопловната метеорологија во СФРЈ		15.817 000
		Вкупно основна намена 14		15.817 000

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 725 до 743) 94.064.130

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 36.
СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД**

— Редовна дејност	55 675.270
— Други намени	38.388 860

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 94.064.130

**РАЗДЕЛ 37. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА
СТАНДАРДИЗАЦИЈА**

**Основна намена 07 — Работа на сојузните органи
и организации**

744	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	14.062.000	
745	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1.243.000	
746	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	799.300	
747	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	72.600	
748	07-2-2	Трошоци за изработка и дистрибуција на југословенските стандарди и технички прописи	7.040.000	
749	07-2-2	Преведување на југословенските стандарди на јазиците на народите на Југославија	2.530 000	
750	07-2-2	Членарина за меѓународни организации	1.152.800	
751	07-2-2	Набавка на опрема во врска со преведување на југословенските стандарди	902.000	
752	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	70.000	
		Вкупно основна намена 07		27.871 700

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 744 до 752) 27.871.700

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 37.
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА
СТАНДАРДИЗАЦИЈА**

— Редовна дејност	15.305 000
— Други намени	12.566.700

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 27.871 700

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 38. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
753	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	9,745.300	
754	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	550.000	
755	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	513.550	
756	07-2-2	Трошоци за печатење на патентни списи	400.000	
757	07-2-2	Патни трошоци во странство	180.000	
758	07-2-2	Набавка и дополнување на опрема	1.500.000	
759	07-2-2	Печатење на патентен гласник	280.000	
760	07-2-2	Изработка на обрасци и материјали за фотокопирање	200.000	
761	07-2-2	Повластици за определена категорија лица	10.000	
762	07-2-2	Прием и отпрема на патентна документација	120.000	
763	07-2-2	Трошоци за издавачка дејност	30.000	
764	07-2-2	Преведување на патентната и непатентната документација	20.000	
765	07-2-2	Трошоци за печатење на меѓународната патентна документација	200.000	
766	07-2-2	Трошоци за стручни советувања	20.000	
767	07-2-2	Средување на архивска граѓа	10.000	
768	07-2-2	Набавка на непатентна литература за Центарот за патентна документација и информации	150.000	
769	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	40.000	
		Вкупно основна намена 07		13.968.850
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 753 до 769)				13,968.850
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 38.				
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ				
— Редовна дејност				10,295.300
— Други намени				3.673.550
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38				13,968.850
РАЗДЕЛ 39. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
770	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	33.027.870	
771	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	3.200.000	
772	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	520.170	
773	07-2-2	Закупи	300.000	
774	07-2-2	Набавка на лабораториска опрема и друг инвентар	5.000.000	
775	07-2-2	Трошоци за унапредување на службата	200.000	
776	07-2-2	Трошоци за организирање на состаноци	100.000	
777	07-2-2	Членарини за меѓународни организации	320.000	
778	07-2-2	Патни трошоци во земјата	800.000	
779	07-2-2	Патни трошоци во странство	180.000	
780	07-2-2	Трошоци за меѓународната соработка	50.000	
781	07-2-2	Трошоци за издавање на публикации	500.000	
782	07-2-2	Трошоци за тековно одржување на зградите	500.000	
783	07-2-2	Трошоци за одржување на товарни возила	500.000	
784	07-2-2	Трошоци за репрезентација	8.000	
785	07-2-2	Набавка на стручни публикации и литература	100.000	
786	07-2-2	Механографска обработка на податоци	200.000	
787	07-2-2	Трошоци за преведување на јазиците на народите и народностите на Југославија, на странски и од странски јазици	55.000	

1	2	3	4	5
788	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана Вкупно основна намена 07	100.000	45,661.040
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
789	14-2-21	Изградба на лаборатории	4,000 000	
790	14-2-21	Набавка на товарни возила	474.000	
791	14-2-21	Изградба на станови во републиките и во автономните покраини Вкупно основна намена 14	2,000.000	6,474.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 770 до 791)				52,135 040
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 39. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ				
— Редовна дејност				36.227.870
— Други намени				15.907.170
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39				52.135 040
РАЗДЕЛ 40. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
792	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	1 909.140	
793	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	142.860	
794	07-2-2	Надомести на личните доходи и други пирмања на функционерите	275.160	
795	07-2-2	Трошоци на постојаната делегација за соработка со СЕВ за геологија	200.000	
796	07-2-2	Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна програма на геолошка корелација	400.000	
797	07-2-2	Изработка и печатење на комплексна геолошка карта на Југославија	4,000.000	
798	07-2-2	Трошоци на Комисијата за комплексна геолошка карта на Југославија	60.000	
799	07-2-2	Трошоци за превоз	24.640	
800	07-2-2	Набавка на опрема Вкупно основна намена 07	51.000	7,062.800
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 792 до 800)				7 062 800
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 40. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД				
— Редовна дејност				2,052.000
— Други намени				5,010.800
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40				7 062 800
РАЗДЕЛ 41. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА (UNESCO)				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
801	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	1,495 780	
802	07-2 1	Материјални расходи во редовната дејност	300.000	
803	07-2-2	Соработка со органите на UNESCO	480.000	

1	2	3	4	5
804	07-2-2	Трошоци за соработка со неврзаните земји	400.000	
805	07-2-2	Европска соработка	300.000	
806	07-2-2	Трошоци за реализација на меѓународни проекти	800.000	
807	07-2-2	Трошоци за работа на Комисијата, на одбори и на други тела	500.000	
808	07-2-2	Патни трошоци во странство	600.000	
809	07-2-2	Учество на XX заседание на Генералната конференција на UNESCO	500.000	
810	07-2-2	Информативна дејност на Комисијата за UNESCO	440.000	
811	07-2-2	Дополнување и замена на опрема	30.000	
812	07-2-2	Членарини за меѓународните организации	7.695.770	
813	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	20.000	
		Вкупно основна намена 07		13.561.550

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 801 до 813).**13.561.550****РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 41.**

ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА
СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ
НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА
(UNESCO)

— Редовна дејност	1.795.780
— Други намени	11.765.770

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41**13.561.550**

РАЗДЕЛ 42. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД НА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ
ЗА ПОМОШ НА ДЕЦА (UNICEF)

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации

814	07-2-2	Патни трошоци во земјата и престој на странски функционери	92.420	
815	07-2-2	Патни трошоци во странство	127.600	
816	07-2-2	Печатење на билтени	24.000	
817	07-2-2	Придонес за UNICEF	4.277.000	
818	07-2-2	Обврски спрема програмата на UNICEF	300.000	
		Вкупно основна намена 07		4.821.020

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 814 до 818)**4.821.020****РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 42.**

ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА
СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД НА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ
ЗА ПОМОШ НА ДЕЦА (UNICEF)

— Редовна дејност	—
— Други намени	4.821.020

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42**4.821.020**

РАЗДЕЛ 43. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА
СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ
ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации

819	07-2-2	Патни трошоци во земјата	150.000	
820	07-2-2	Патни трошоци во странство	182.470	
821	07-2-2	Членарини за меѓународни организации	11.420.670	

1	2	3	4	5
822	07-2-2	Обврски на Југославија како членка на Светската здравствена организација	176.000	
		Вкупно основна намена 07		11,929.140
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции 819 до 822)		11,929.140
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 43.		
		ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ		
		— Редовна дејност		—
		— Други намени		11,929.140
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 43		11,929.140
		РАЗДЕЛ 44. ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ НА МОРЕТО И ВОДИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
823	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	70.000	
824	07-2-2	Патни трошоци во странство	45.000	
825	07-2-2	Изработка на материјали за советувања	55.000	
826	07-2-2	Надомест за надворешни соработници	30.000	
		Вкупно основна намена 07		200.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции 823 до 826)		200.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 44.		
		ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ НА МОРЕТО И ВОДИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА		
		— Редовна дејност		70.000
		— Други намени		130.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 44		200.000
		РАЗДЕЛ 45. УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ		
		Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации		
827	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	909.940	
828	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	90.000	
829	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	559.150	
830	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите на располагање и лицата со посебен статус	1,751.670	
		Вкупно основна намена 07		3,310.760
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции 827 до 830)		3,310.760
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 45.		
		УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ		
		— Редовна дејност		999.940
		— Други намени		2,310.820
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 45		3,310.760

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 46. СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
831	07-7 1	Лични доходи во редовната дејност	48.084 090	
832	07-2 1	Материјални расходи во редовната дејност	1.709.000	
833	07-2 2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	261 410	
834	07-2 2	Трошоци за одржување на објектите и опремата	33.000.000	
835	07-2 2	Трошоци за одржување и унапредување на ловството „Јелен“, Белград и трошоци за одржување и унапредување на ловството „Копривница“, Бугојно	22 000 000	
836	07-2 2	Надомест за надворешни соработници	1.200 000	
837	07-2 2	Надомест за работа подолга од полното работно време и за нокна работа	4 000.000	
838	07-2 3	Работи во врска со народната одбрана	55.000	
Вкупно основна намена 07				110.309 500
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
839	14-2 21	Набавка на опрема и возила	26.463.000	
840	14-2 21	Градежни работи и поставување на жична ограда и набавка на опрема за „Јелен“	107.928.000	
Вкупно основна намена 14				134.391 000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 (позиции 831 до 840)				244.700.500
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 46.				
СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
— Редовна дејност			49.793 090	
— Други намени			194.907 410	
ВКУПНО РАЗДЕЛ 46				244.700 500
РАЗДЕЛ 47. СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
841	07-2 1	Лични доходи во редовната дејност	34.890.720	
842	07-2 1	Материјални расходи во редовната дејност	3.650.000	
843	07-2 2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	254 440	
844	07-2 2	Трошоци за франкирање на поштата	1.400.000	
845	07-2 2	Резервни делови за печатарски машини и репродукциони материјали	1.000.000	
846	07-2 2	Надомест за работа подолга од полното работно време и нокна работа	1.207.500	
847	07-2 2	Надомест за надворешни соработници	473.800	
848	07-2 2	Набавка опреме	4.500.000	
Вкупно основна намена 07				47.376 460
ВКУПНО-РАЗДЕЛ 47 (позиции 841 до 848)				47.376 460

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 47.				
СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
		— Редовна дејност		38.540 720
		— Други намени		8.835.740
ВКУПНО РАЗДЕЛ 47				47.376.460
РАЗДЕЛ 48. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
849	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	45.945.390	
850	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	1.000.000	
851	07-2-2	Надомест на личните доходи и други примања на функционерите	267.220	
852	07-2-2	Режиски трошоци во врска со одржување на зградите и опремата	60.000.000	
853	07-2-2	Набавка на опрема и реконструкции	20.000 000	
854	07-2-2	Осигурување на зградите и опремата	1 700.000	
855	07-2-2	Телефонски трошоци на заедничките центри	3.000.000	
856	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време и ноќна работа	2.300.000	
857	07-2-2	Работна облека, обувки и ХТЗ опрема	909 340	
858	07-2-2	Придонес за користење на градско земјиште	970.000	
859	07-2-2	Транспортни услуги	800.000	
860	07-2-2	Трошоци за воспоставување на специјална телефонска врска	9.350 000	
861	07-2-3	Работи во врска со народната одбрана	660.000	
Вкупно основна намена 07				146.901 950
ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 (позиции 849 до 861)				146 901 950
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 48.				
УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
		— Редовна дејност		46.945.390
		— Други намени		99.956.560
ВКУПНО РАЗДЕЛ 48				146 901 950
РАЗДЕЛ 49. АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
862	07-2-1	Лични доходи во редовната дејност	25.436.500	
863	07-2-1	Материјални расходи во редовната дејност	500.000	
864	07-2-2	Надомести на личните доходи и други примања на функционерите	261.000	
865	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	3.900.000	
866	07-2-2	Набавка на резервни делови и трошоци за други намени	24.000 000	
867	07-2-2	Надомести за надворешни соработници	30.000	
868	07-2-2	Набавка на опрема и патнички возила	5.500.000	
869	07-2-2	Набавка на алати и уреди	1.200.000	

1	2	3	4	5
870	07-2-3	Набавка на транспортни средства за потреби на народната одбрана Вкупно основна намена 07	7.500.000	68.327.500
ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 (позиции 862 до 870)				68.327.500
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 49. АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
		— Редовна дејност		25.936 500
		— Други намени		42.391 000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 49				68.327 500
РАЗДЕЛ 50. УПРАВА НА ОСТРОВОТ БРИОНИ				
Основна намена 07 — Работа на сојузните органи и организации				
871	07-2 1	Лични доходи во редовната дејност	22 183 240	
872	07-2 1	Материјални расходи во редовната дејност	13.750.000	
873	07-2-2	Надомест на личните доходи и други примања на функционерите	263.570	
874	07-2-2	Надомест на личните доходи на сезонски работници и надворешни соработници	6.600 000	
875	07-2-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	1.358 500	
876	07-2 2	Трошоци за одржување на објектите и опремата	41.400.000	
877	07-2-2	Набавка на опрема и инвентар	8.000.000	
Вкупно основна намена 07				93.555.310
Основна намена 14 — Нестопански инвестиции				
878	14-2 21	Изградба и адаптација на објекти		12.000 000
Вкупно основна намена 14				12.000 000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 (позиции 871 до 878)				105.555 310
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 50. УПРАВА НА ОСТРОВОТ БРИОНИ				
		— Редовна дејност		35.933 240
		— Други намени		69.622 070
ВКУПНО РАЗДЕЛ 50				105.555 310
РАЗДЕЛ 51. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
Основна намена 13 — Дотација за органите на општествено-политичките и општествените организации				
Дотација за Претседателството на Сојузот на комунистите на Југославија				
879	13-2	Меѓународна дејност	13.700.000	
880	13 2	Работи во врска со народната одбрана	2.800.000	
881	13 2	Финансирање на програмата за научна документација од меѓународното работничко движење	2.600.000	
882	13-2	Весникот „Комунист“	42.000.000	
883	13-2	Билтенот „Југословенски политички месечник“	1.500.000	
884	13-2	Финансирање на програмата за издавање книги на странски автори во Југославија и на југословенски автори во странство	3.300.000	

1	2	3	4	5
885	13-2	Програма за финансирање на издавачките дејности за странство	6.000.000	
886	13-2	Издавање на Ревизјата на ЦК СКЈ	13.300.000	
887	13-2	Финансирање на работата на Политичката школа „Јосип Броз — Тито“ во Кумровец	12.600.000	
888	13-2	XI конгрес на СКЈ	32.000.000	
889	13-2	Издавање на собраните дела на Јосип Броз — Тито	10.200.000	
Дотација за Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија				
890	13-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузната конференција	50.600.000	
891	13-2	Дотација за весникот „Борба“	34.500.000	
892	13-2	За „Жената денес“	1.025.000	
893	13-2	Изборна активност	2.000.000	
894	13-2	Финансирање на програмата за работа на Југословенскиот совет за заштита на човековата средина	2.300.000	
895	13-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузната конференција „Месната заедница и семејството“	1.250.000	
Дотација за Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија				
896	13-2	Финансирање на програмата за работа на Конференцијата	18.300.000	
897	13-2	Прослава на Денот на младоста	10.000.000	
898	13-2	Меѓународен семинар „Универзитетот денес“	600.000	
899	13-2	Весникот „Младост“	7.500.000	
900	13-2	Списанието „Идеи“	2.168.000	
901	13-2	Младински фестивал на трудот	800.000	
902	13-2	X конгрес на Сојузот на младината на Југославија	9.000.000	
903	13-2	XI Светски фестивал на младината и студентите (Куба)	5.000.000	
Дотација за Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија				
904	13-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	13.950.000	
905	13-2	Весникот „4 јули“	4.850.000	
906	13-2	VIII конгрес на СЗБНОВ на Југославија	8.000.000	
Дотација за Првениот крст на Југославија				
907	13-2	Финансирање на програмата за работа на Претседателството	7.900.000	
908	13-2	Служба за барање	1.475.000	
909	13-2	Работи во врска со народната одбрана	805.000	
910	13-2	Меѓународен симпозиум за актуелните прашања од меѓународното хуманитарно право и издавање на публикација	1.000.000	
911	13-2	Состанок во врска со соработката на балканските земји врз дифузија и обработка на Женевските конвенции и изработка на правилници	500.000	
912	13-2	Помош за солидарност и соработка со земјите во развој и со неврзаните земји и изработка на прирачници	3.650.000	
Дотација за Југословенската лига за мир, независност и рамноправност на народите				
913	13-2	Финансирање на програмата за работа на Лигата	1.130.000	
Дотација за Сојузот на здруженијата на Обединетите нации на Југославија				
914	13-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	476.000	
Дотација за Сојузот на резервните воени старешини на Југославија				
915	13-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	4.130.000	
916	13-2	VII конгрес на СРВС на Југославија	1.000.000	

1	2	3	4	5
917	13 2	Сојуз на физичка култура на Југославија — трошоци за меѓународни активности на подрачјето на физичката култура на Југославија — Организирање и одржување на VIII медитерански игри	72,200.000 15,000.000	
918	13-2	Народна техника — Сојуз на организациите за техничка култура на Југославија — за меѓународни активности во областа на техничката култура на Југославија	7,000.000	
919	13-2	Противпожарен сојуз на Југославија за противпожарна заштита	1,200.000	
		Вкупно основна намена 13		429,309.000

Основна намена 14 — Нестопански инвестиции

Сојуз на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија

920	14-2-21	Подигање на Споменик на победата		12,803.000
		Вкупно основна намена 14		12,803.000

ВКУПНО РАЗДЕЛ 51 (позиции 879 до 920) 442,112.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛ 51.

ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

— Редовна дејност	
— Други намени	442,112.000

ВКУПНО РАЗДЕЛ 51. 442,112.000

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Члан 5.**

Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

875.

ЗАКОН**ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 ГОДИНА****Член 1**

Средствата за извршување на обврските утврдени во Буџетот на федерацијата за 1978 година (во натамошниот текст: Буџетот), ќе се обезбедат од царини и од други царински давачки, сојузни такси, дел од основниот данок на промет на производи, приходи што со својата дејност ги остваруваат органите на федерацијата, придонес од републиките и автономните покраини, како и од други приходи што се остваруваат врз основа на сојузни закони.

Член 2

Придонесот од републиките и автономните покраини утврден во Буџетот, републиките и автономните покраини го уплатуваат секој месец во височина на една дванаесеттина од годишниот износ, во роковите утврдени за распоредување на приходите на Буџетот.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, републиките и автономните покраини износот на

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1978 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1977 година.

ПР бр. 672

28 декември 1977 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

придонесот кој претставува разлика помеѓу износот на една дванаесеттина од годишниот износ и износот што ќе го уплатат во јануари 1978 година ќе го уплатат во јануари 1979 година.

Ако одделна република, односно автономна покраина не го уплати во текот на месецот придонесот во височината определена во став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство, по налог од Сојузниот секретаријат за финансии, во рок од пет дена од денот на примањето на налогот, разликата помеѓу една дванаесеттина од годишниот износ на придонесот и уплатениот износ на придонесот во претходниот месец ќе ја пренесе од остварените приходи на републиката, односно на автономната покраина во корист на соодветната потформа на приходи од придонесот од републиките и автономните покраини за Буџетот, а за износите кои во смисла на одредбата од став 2 на овој член не се уплатат до 31 јануари 1979 година — најдоцна во рок од пет дена од денот кога го примила налогот издаден по истекот на јануари 1979 година.

Член 3

Ако приходите што со својата дејност ги остваруваат органите на федерацијата, како и другите приходи што му припаѓаат на Буџетот, бидат погрешно наплатени или наплатени во износ поголем од пропишаниот, погрешно или повеќе наплатениот износ ќе се врати првенствено врз товар на формата на приходи на која се уплатени, а ако такви приходи нема — врз товар на други форми на приходи.

Решението за враќање на приходите од став 1 на овој член го донесува сојузниот секретар за финансии, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

Член 4

Ако средствата на Буџетот, распоредени на носителите и на корисниците на средства, бидат погрешно исплатени или исплатени во износ поголем од пропишаниот, погрешно или повеќе исплатениот износ ќе му се врати на Буџетот.

Решението за враќање на средствата од став 1 на овој член го донесува сојузниот секретар за финансии, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

Член 5

Народната банка на Југославија може во 1978 година да ѝ одобрува на федерацијата кредит до височина на остварените приходи од царини и од други царински давачки и такси во 1977 година.

Кредитот од став 1 на овој член се користи за финансирање на функциите на федерацијата искажани во Буџетот и за финансирање на поттикнувањето и унапредувањето на надворешнотрговската размена и на другите економски односи со странство, сразмерно на распределбата на приходите од царини, од други царински давачки и такси за тие намени во 1978 година.

Приходите од царини и од други царински давачки и такси остварени во 1978 година ѝ се уплатуваат до височината на користењето на кредитот од став 1 на овој член на Народната банка на Југославија и се користат за враќање на искористениот кредит од став 1 на овој член.

Член 6

Средствата на Буџетот, распоредени на органите на федерацијата за финансирање на редовната дејност и за посебни намени, ќе се користат:

- 1) за редовна дејност — врз основа на финансискиот план што го донесуваат старешината и советот на работната заедница на органот на федерацијата;
- 2) за посебни намени — врз основа на претсметката што ја донесува старешината на органот на федерацијата ако задачите за кои се одобрени средствата непосредно ги извршува органот на федерацијата, односно врз основа на програма за ко-

ристење на тие средства што ќе ја утврди старешината на органот на федерацијата ако органот на федерацијата не ги извршува непосредно задачите за кои се одобрени средствата.

Средствата распоредени со програмата за користење на средствата се користат врз основа на решение, односно договор што старешината на органот на федерацијата ќе го склучи со непосредниот корисник на средствата.

Член 7

Располагањето и користењето на средствата што во Буџетот се обезбедуваат за финансирање на потребите на народната одбрана, како и контролата на материјалното и финансиското работење во единиците и установите на Југословенската народна армија, се вршат според одредбите од Законот за средствата и за финансирање на Југословенската народна армија.

Член 8

Измена на намената и височината на средствата утврдени во Буџетот за вршење на редовна дејност на органите на федерацијата и за посебни намени, во рамките на вкупните средства утврдени за тие намени, врши Сојузниот извршен совет, а измена на намената и височината на средствата за вршење на редовна дејност на Собранието на СФРЈ и за неговите посебни намени — Административната комисија на Собранието на СФРЈ.

Средствата предвидени во Буџетот за нови работни места во органите на федерацијата ќе се користат од денот на назначувањето на работници или функционери, врз основа на решение на сојузниот секретар за финансии.

Средствата предвидени во Буџетот за усогласување на личните доходи на работниците и функционерите можат да се користат само врз основа на акт на Административната комисија на Собранието на СФРЈ — за функционерите што ги избира, именува или назначува Собранието на СФРЈ, што ги назначува Претседателството на Собранието на СФРЈ, претседателот на Собранието на СФРЈ, односно за работниците во стручните служби на Собранието на СФРЈ, врз основа на акт на Претседателството на СФРЈ — за членовите на Претседателството на СФРЈ и за членовите на Советот на федерацијата и врз основа на акт на Сојузниот извршен совет — за работниците во органите на федерацијата и за функционерите што ги назначува тој.

Средствата предвидени во Буџетот за потребите на заедничката потрошувачка се пренесуваат во фондот на заедничката потрошувачка на органите на федерацијата во согласност со одредбите на Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот, на средствата за лични доходи и на други примања на работниците во органите на федерацијата, врз основа на решение на сојузниот секретар за финансии.

Член 9

Измена на намената и височината на средствата утврдени во рамките на одделен раздел на Буџетот врши наредбодавецот, во согласност со сојузниот секретар за финансии.

Член 10

Средствата предвидени во Буџетот за финансирање на научноистражувачките проекти и научните студии, освен за потребите на Собранието на СФРЈ, ќе се користат врз основа на програма што ја донесува Сојузниот извршен совет.

Член 11

Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 1977 година за нестопански инвестиции, кои се ангажирани а не се потрошени до крајот на 1977 година, можат за тие инвестиции да се користат и во 1978 година.

Сојузниот извршен совет ќе ги утврди конечните износи на средствата за нестопански инвестиции кај одделни корисници до вкупниот износ утврден во член 3 на Буџетот на федерацијата за 1978 година.

Член 12

Средствата предвидени во Буџетот за финансирање на модернизацијата на службата за водење на воздухоплови, Сојузната управа за контрола на летањето може, врз основа на програма за модернизација, да ги користи до износот на приходите остварени од надоместите за водење на воздухоплови, а најмногу до износот од 160,000.000 динари.

Член 13

За намирување на обврските на федерацијата од поранешните години ќе се издвојат, до усвојувањето на пресметката на обврските на федерацијата за претходната и за поранешните години по завршните сметки на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување, 15% од износот на средствата за инвалидско-боречка заштита обезбедени во Буџетот, а преостанатиот износ на тие средства ќе го распореди Сојузниот извршен совет на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување како аконтација за 1978 година.

Обврските на федерацијата од поранешните години ќе се исплатат по решение кое, по извршениот преглед на пресметката на обврските на федерацијата од страна на буџетската инспекција, го донесува сојузниот секретар за финансии.

Наменските дополнителни средства за Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Социјалистичка Република Црна Гора ќе се користат согласно со одредбите на ст. 1 и 2 од овој член.

Член 14

Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди и органите во републиките и во автономните покраини надлежни за прашања на борците и воените инвалиди вршат, во рамките на своите права и должности, контрола на трошењето на средствата на Буџетот наменети за заштита на борците, на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци.

Член 15

Средствата предвидени во Буџетот за покривање на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај ќе се употребат за исплати на надомести на организациите на здружен труд што се занимаваат со превоз на патници за извршените бесплатни и повластени превози на лица на кои тие права им се признаени со сојузни прописи на начинот што ќе го пропише Сојузниот извршен совет.

Член 16

Во текот на извршувањето на Буџетот нема да се пресметува камата на износите на ненамирените обврски на федерацијата.

Член 17

Со одобрувањето на завршната сметка на Буџетот не престанува дисциплинската, материјалната и кривичната одговорност на наредбодавецот и сметкополагачот за несовесно или незаконито користење и располагање со средствата на Буџетот.

Член 18

Сојузниот секретар за финансии е должен до 25-ти во месецот за претходниот месец да достави до надлежните тела на Собранието на СФРЈ, до Сојузниот извршен совет, до извршните совети на собранијата на републиките и до извршните совети на собранијата на автономните покраини извештај за извршувањето на Буџетот и за спроведувањето на

Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1978 година за изминатиот период.

Заради остварување на функцијата на Собранието на СФРЈ во областа на извршувањето на Буџетот на федерацијата, Сојузниот извршен совет ќе го известува тримесечно Собранието на СФРЈ за извршувањето на Буџетот на федерацијата.

Член 19

Буџетот се извршува од 1 јануари 1978 година до 31 јануари 1979 година.

Приходите на Буџетот од царини и од царински давачки, за стоките увезени до 31 декември 1978 година, приходите од придонесот од републиките и автономните покраини од 1978 година, и дел од приходите од основниот данок на промет на производи, за прометот остварен до 31 декември 1978 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1979 година, се уплатуваат во корист на Буџетот за 1978 година. Тие приходи можат да им се распоредуваат на носителите и корисниците на средства најмногу до износите што се утврдени во Буџетот.

Член 20

Приходите од основниот данок на промет на производи утврден со сојузен закон, наплатени во 1978 година за кои обврската за плаќање настанала до 31 декември 1977 година, се уплатуваат во корист на буџетите на републиките и буџетите на автономните покраини.

Член 21

Средствата на придонесот за станбена изградба пресметани и уплатени од личните доходи и доходите на делегатите и функционерите избирани, именувани и назначени, што се исплатуваат од Буџетот, ќе се издвојат на посебна сметка.

Средствата од став 1 на овој член можат во текот на годината да се употребуваат за изградба, адаптација и реконструкција на станови за потребите на лицата од тој став.

Сојузниот извршен совет ќе ги пропише условите за користење на средствата од став 1 на овој член.

Член 22

Сојузните органи на управата и сојузните организации се должни најдоцна до 28 февруари 1978 година да утврдат програми на мерки и акции за штедење и рационално користење на средствата на Буџетот со кои располагаат.

Сојузниот извршен совет дава согласност на програмите од став 1 на овој член.

Сојузните органи на управата и сојузните организации што не ќе поднесат програми до Сојузниот извршен совет до рокот од став 1 на овој член можат месечно да користат средства на Буџетот најмногу до износот на една дванаесеттина од средствата со кои располагаале во 1977 година.

Член 23

Заради обезбедување законито користење на средствата на Буџетот, Сојузниот секретаријат за финансии врши непосредна контрола на наплатување на приходите и на трошењето на средствата за одделни намени, како и на финансиското и материјалното работење на корисниците на средствата на Буџетот.

Непосредната контрола од став 1 на овој член ја врши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии.

Под контрола на извршување на Буџетот, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира:

1) контролата на наплатувањето на извршените приходи на Буџетот и пресметување и уплатување на придонесот од републиките и автономните покраини;

2) контролата на пресметувањето, исплатувањето и наменското користење средства на Буџетот за намените утврдени со Буџетот по основ на обврските на федерацијата за финансирање на органите на федерацијата, народната одбрана, борчката и инвалидската заштита, нестопанските инвестиции, инвестициите и интервенциите во стопанството, како и обврските по основ на дополнителни средства за стопански недоволно развиените републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово;

3) контролата на финансиското и материјалното работење на сите корисници на средствата на Буџетот.

Ако во постапката за контрола се утврди дека средствата на Буџетот не се користат во согласност со законот и со прописите за финансиското и материјалното работење, ќе се донесе решение со кое ќе му се нареди на корисникот на средствата да ги отстрани во оставениот рок утврдените неправилности и користењето на средствата да го врши според прописите.

Решението од став 4 на овој член го донесува сојузниот секретар за финансии или лицето овластено од него, и е конечно во управната постапка.

Во случајот од став 4 на овој член, буџетскиот инспектор е должен да поднесе до надлежниот орган пријава заради преземање мерки поради повреда на прописите.

Член 24

Средствата предвидени за намирување на обврските спрема републиките и автономните покраини по основ на премиите за млеко ќе се користат врз основа на посебен сојузен закон или договор на републиките и автономните покраини.

Член 25

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

876.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измена и дополнение на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1977 година.

ПР бр. 660

27 декември 1977 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), во член 1, износот: „90.553,200.000“ се заменува со износот: „93.567,200.000“.

Член 2

Во член 2 износот: „36.402,000.000“ се заменува со износот: „39.416,000.000“.

Член 3

По член 14 се додава нов член 14а, кој гласи:

„Ако приходите од царини и други увозни давачки се остварат во поголем износ од 38.100,000.000 динари, за износот на зголеменото остварување на овој приход над износот од 38.100,000.000 динари ќе се намали придонесот од републиките и автономните покраини сразмерно на нивното учество во Буџетот на федерацијата за 1977 година“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

877.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА

Се прогласуваат Измените на Буџетот на федерацијата за 1977 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1977 година.

ПР бр. 669

27 декември 1977 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ИЗМЕНИ

НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Во Буџетот на федерацијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76) во Оддел I Општ дел, во член 1 став 1 износот: „90.553,200.000“ се заменува со износот: „93.567,200.000“, а во став 2 точка 1 износот: „36.402,000.000“ — со износот: „39.416,000.000“.

Член 2

Во член 3 во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година, во Оддел I Приходи, се вршат следните измени:

1) во Видот приходи 1. Приходите од царини и увозни давачки, во формата на приходите 11 износот: „35.086,000.000“ се заменува со износот: „38.100,000.000“, на обете места;

2) во ставката Вкупно приходи за распоред (видови од 1 до 7) износот: „90.553,200.000“ се заменува со износот: „93.567,200.000“.

Во Оддел II Расходи се вршат следните измени:

1) во ставката Основна намена 21 — Посебна сметка за финансирање на унапредувањето на надворешнотрговската размена, во распоредната група 21-2 Средства распоредени во определен износ, износот: „16.795,000.000“ се заменува со износот: „19.809,000.000“, на обете места;

2) во ставката Вкупно расходи (основни намени 7 до 23) износот: „90.553,200.000“ се заменува со износот: „93.567,200.000“.

Член 3

Во Посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 1977 година се вршат следните измени:

1) во член 4, во уводната реченица, износот: „90.553,200.000“ се заменува со износот: „93.567,200.000“;

2) во Раздел 17, Сојузен секретаријат за надворешна трговија, во позицијата 344 21-21-2-21 Средства за финансирање на унапредувањето на надворешнотрговската размена, износот: „16.795,000.000“ се заменува со износот: „19.809,000.000“, а во ставката Вкупно основна намена 21, износот: „16.795,000.000“ — со износот: „19.809,000.000“. Во ставката Вкупно раздел 17 (позиции 329 до 344) износот: „16.958,543.600“ се заменува со износот: „19.972,543.600“, а во ставката Рекапитулација на раздел 17 Сојузен секретаријат за надворешна трговија, износот: „16.937,153.600“ — со износот: „19.951,153.600“, а износот: „16.958,543.600“ — со износот: „19.972,543.600“.

Член 4

Овие измени влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

878.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1977 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1977 година.

ПР бр. 670
27 декември 1977 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76) во член 21 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„За финансирање на унапредувањето на надворешнотрговската размена ќе се користат приходите остварени од царини и од други увозни давачки и тоа најмногу до износот од 19.809,000.000 динари.

Динамиката на доделувањето на средствата предвидени во Буџетот за финансирање на унапредувањето на надворешнотрговската размена ја определува Сојузниот секретаријат за финансии.“

Член 2

Во член 23, на крајот, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „врз основа на барањата за обврските што се остварени до 30 јуни 1977 година, а кои се поднесени до Службата на општественото книговодство до 14 декември 1977 година“.

Член 3

По член 31 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 31а

Во текот на извршувањето на Буџетот нема да се пресметува каматата на износите на ненамирените обврски.

Член 31б

Приходите од основниот данок на промет на производи утврден со сојузен закон, наплатени во 1978 година за кои обврските за плаќање настанале до 31 декември 1977 година, се уплатуваат во корист на буџетите на републиките и буџетите на автономните покраини.

Член 31в

Ако приходите од царини и од други увозни давачки се остварат во поголем износ од 38.100,000.000 динари за износот на зголеменото остварување на свој приход, над износот од 38.100,000.000 динари, ќе се намали придонесот од републиките и од автономните покраини сразмерно на нивното учество во Буџетот на федерацијата за 1977 година.“

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

879.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ

Се прогласува Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот, што го

усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1977 година.

ПР бр. 667
27 декември 1977 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува утврдувањето и распоредувањето на вкупниот приход од кој работниците стекнуваат доход на основната организација на здружен труд (во натамошниот текст: основната организација) и утврдувањето и распоредувањето на доходот и на чистиот доход на основната организација.

Член 2

Со овој закон се уредува утврдувањето и распоредувањето на вкупниот приход од кој работниците односно работните луѓе стекнуваат доход и чист доход на земјоделска задруга, на основна здружена организација, на основна организација на кооперанти, на занаетчиска и друга задруга, како и на договорна организација на здружен труд.

Утврдувањето и распоредувањето на доходот и на чистиот доход од став 1 на овој член се врши во согласност со закон, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 3

Со овој закон се уредува утврдувањето и распоредувањето на вкупниот приход односно на доходот што работниците на работната заедница ќе го остварат со слободна размена на трудот.

Со овој закон се уредува и утврдувањето и распоредувањето на доходот што работниците го стекнуваат од вкупниот приход на работната заедница.

Член 4

Основната организација што својот доход го стекнува со учество во заеднички приход, го утврдува и распоредува учеството во заедничкиот приход според одредбите од овој закон, во согласност со самоуправната спогодба.

Заедничкиот приход во согласност со самоуправната спогодба се остварува и распоредува преку проодна сметка во основна, работна, или сложена организација на здружен труд во деловна заедница или земјоделска задруга преку која се врши остварување на заедничкиот приход односно реализација на заеднички производ или услуги.

Основната организација според одредбите на овој закон го утврдува и распоредува заедничкиот доход во согласност со самоуправната спогодба.

Банката и друга финансиска организација и заедницата на осигурување на имоти и лица и заедницата на ризици го утврдуваат приходот според одредбите на овој закон.

ІІ. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД

1. Утврдување на вкупниот приход

Член 5

Вкупниот приход на основната организација се утврдува од наплатените приходи што таа ќе ги оствари:

- 1) со продажба на производи и услуги на домашниот и странскиот пазар, односно во рамките на организацијата на здружен труд;
- 2) со учество во заеднички остварениот приход односно во заеднички остварениот доход по основ на здружување на трудот и средствата;
- 3) со слободна размена на трудот;
- 4) на име компензација, регрес, премиија, дотација и по други основи утврдени со закон или со самоуправна спогодба, односно договор во согласност со закон.

Вкупниот приход на основната организација се утврдува и по основ на употребата на сопствени производи и услуги за инвестиции и за заедничка потрошувачка, како и по основ на прирастот на основното стадо.

Износите по основ на данок на промет и други давачки што основната организација според законот ги наплатува за сметка на општествено-политичката заедница, односно на друго општествено правно лице не се засметуваат во вкупниот приход.

Член 6

Под наплатен приход од член 5 на овој закон се подразбираат дознаките и готовинските уплати извршени кај Службата за општественото книговодство и кај поштите во корист на жиро-сметката на основната организација и уплатите во корист на девизната сметка на таа основна организација кај банката до последниот ден на периодот за кој се утврдува вкупниот приход, а кои до истекот и по истекот на пресметковниот период стигнале на жиро-сметката, односно на девизната сметка на таа основна организација, како и готовинските наплати извршени преку благајна до последниот ден на пресметковниот период.

Службата на општественото книговодство и банката се должни на документацијата што ја доставуваат кон дневниот извод до доверителот да го означат датумот на извршувањето на налогот од сметката на должникот.

Под наплатен приход по основ на учество во заеднички остварениот доход (член 5 став 1 точка 2) се подразбираат дознаките и готовинските уплати до последниот ден на пресметковниот период, извршени во корист на сметката кај Службата на општественото книговодство или кај банката преку која се остварува заедничкиот приход, односно заедничкиот доход а во износот распореден на основната организација.

Под наплатен приход од член 5 на овој закон се подразбираат и дознаките и готовинските уплати втасани на жиро-сметка во рок од петнаесет дена од денот на истекот на пресметковниот период за кој се утврдува вкупниот приход, под услов должничко-доверителскиот однос да настанал во последните петнаесет дена од пресметковниот период и дознаката односно уплатата да втасала во рок од петнаесет дена од денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос.

Под наплатен приход остварен со продажба на производи и услуги на странскиот пазар до крајот на пресметковниот период се подразбираат и износите втасани на сметката кај банката во рок од петнаесет дена од денот на истекот на пресметковниот период за кој се утврдува вкупниот приход.

Во случајот од став 4 на овој член, должникот кој врши плаќање на обврските во првите петнаесет

дена од наредниот пресметковен период за дознака, односно уплата користи посебен налог што го пропишува генералниот директор на Службата на општественото книговодство, во согласност со сојузниот секретар за финансии.

Основната организација што го утврдува вкупниот приход по основот од ст. 4 и 5 на овој член е должна да состави спецификација на приходите остварени по тој основ, на начинот што ќе го пропише сојузниот секретар за финансии.

Член 7

Под наплатен приход од член 5 на овој закон, се подразбираат и:

1) паричните износи содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето што се дадени според одредбите на сојузниот закон со кој се уредува обезбедувањето на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, и тоа: во чек, меница со авал, гаранција и неотповиклив документарен акредитив;

2) паричните износи од продажба на стоки и од извршени услуги на стоковен односно потрошувачки кредит, под услов кредитот да е одобрен во согласност со прописите;

3) паричните износи пресметани во интерната банка, во согласност со одредбите од сојузниот закон со кој се одредени основите на кредитниот и банкарскиот систем;

4) паричните износи по основ на остварениот извоз содржани во неотповиклив отворен акредитив кај домашна банка, во чек или меница издадена од странски купувач, во гаранција на домашна или странска банка, во полиса за осигурување на заедница на осигурување на имоти и лица, односно на заедница на ризици за осигурување на побарувањата и во исправа за побарувањето во согласност со меѓународниот договор за превоз.

Член 8

Вкупниот приход на основната организација остварен со наплата од продажба на производи и од вршење услуги се утврдува врз основа на наплатените парични износи за продадени и испорачани производи односно извршени услуги и за извршени работи врз изградба на градежни објекти и бродови, односно за извршено производство на опрема и вооружување и воена опрема според привремени пресметки за периодот за кој се утврдува вкупниот приход.

Член 9

Вкупен приход на основната организација претставуваат и наплатените приходи, како што се: дополнително утврдени приходи од работењето во претходните години; приходите од надомести на штети, освен надоместите на штети на основните средства; приходите од камати; приходите од позитивните курсни разлики по основ на девизи; приходите по основ на утврдените вишоци на материјали, ситен инвентар, недовршено производство, полупроизводи и делови на сопственото производство, готови производи и стоки за продажба; други повремени приходи остварени со работење, како и други дополнително примени износи.

Член 10

Приходот што основната организација ќе го оствари со работење во странство, по намирувањето на материјалните трошоци, амортизацијата и другите обврски и издатоци заради остварување на вкупниот приход, се засметува во вкупниот приход во износите што се уплатени на девизната сметка на основната организација во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Приходот на основната организација од став 1 на овој член што според важечките прописи не мора да се внесе во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, основната организација привре-

мено го искажува како средства вложени заради вршење на стопанска дејност во странство.

Член 11

Приходот остварен по основ на средства на заедничката потрошувачка не претставува вкупен приход на основната организација.

2. Трошоци што се надоместуваат од вкупниот приход

Член 12

Од вкупниот приход на основната организација се надоместуваат материјалните трошоци и амортизацијата според минималните стапки пропишани со закон, освен дел од материјалните трошоци и дел од амортизацијата што според одредбите на овој закон можат временски да се разграничат, односно да се пресметаат врз товар на залихите.

1. Материјални трошоци

Член 13

Материјалните трошоци на основната организација ги сочинуваат издатоците за потрошените предмети на трудот, за тековното и инвестиционо одржување на средствата на трудот, за услугите што се потребни во вршењето на дејностите на основната организација, за тековните потреби на заштита при работата и заштита на работната средина, за тековните потреби за стручно образование и научноистражувачка работа што се врши во рамките на процесот на трудот, како и за други тековни потреби на материјалното производство, односно на вршењето на други дејности што се непосреден услов за работа и производство.

Материјалните трошоци на основната организација, што се непосреден услов за работа и производство ги сочинуваат и:

1) материјалните трошоци за освојување на ново производство и материјалните трошоци за истражување и откривање на рудно и друго минерално благо;

2) издатоците направени за определени средства на трудот, како што се издатоците направени за потрошен ситен инвентар и амбалажа;

3) издатоците за надомести на трошоците на работниците направени при вршењето на определени работи за основната организација заради остварување на вкупниот приход, како што се: дневници за службени патувања, надомести за сместување и исхрана на терен, бродови, возови, авиони и други сообраќајни средства за време на патување; надомести за трошоците за превоз на службено патување; надомести на трошоците за превоз на работа и од работа; трошоци за исхрана на работниците на определени работи — во согласност со самоуправниот општ акт донесен врз основа на самоуправната спогодба и општествениот договор, кон кој пристапила основната организација;

4) издатоците за трошоците на пропаганда, реклама, учествување на саеми и изложби и за репрезентација — во износот определен со самоуправен општ акт;

5) издатоците за стоки наменети за натамошна продажба, набавени од граѓани, од добавувачи во странство и од други добавувачи во согласност со закон;

6) други издатоци во врска со работењето на основната организација што се јавуваат повремено.

Како материјални трошоци на основната организација се сметаат и трошоците на работењето, односно издатоците направени за плаќање на данокот на промет, царина и царински давачки на производите и услугите од ст. 1 и 2 на овој член.

Во материјални трошоци на основната организација не спаѓаат издатоците за лични доходи и

за заедничка потрошувачка и издатоците за инвестиции и резерви, како ни придонесите, даноците и други давачки, освен издатоците од став 3 на овој член.

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои материјални трошоци од точка 1 став 2 на овој член се сметаат како материјални трошоци за истражување и откривање на рудно и друго минерално благо.

Член 14

Под издатоци за потрошените предмети на трудот од член 13 став 1 на овој закон се подразбираат издатоците направени за потрошена енергија, сировини, материјал и други предмети на трудот.

Под издатоци за инвестиционо одржување на средствата на трудот од член 13 став 1 на овој закон се подразбираат издатоците направени за одржување на основните средства во нивниот амортизационен век, освен:

1) издатоците за одржување на тековната готовност на основните средства (тековно одржување);

2) издатоците за работи врз основните средства со кои се менува капацитетот или намената (реконструкција и адаптација);

3) издатоците за работи врз основните средства со кои се продолжува векот на основните средства по истекот на амортизациониот век на тие средства (инвестиции).

Член 15

Под услуги што се потребни во вршењето на дејностите на основната организација од член 13 став 1 на овој закон се подразбираат производствените и непроизводствени услуги.

Производствените услуги се услуги што ги извршиле организациите на здружен труд, односно други корисници на општествени средства и граѓани кои вршат стопанска дејност. Другите услуги се сметаат за непроизводствени услуги.

Член 16

Под издатоци за набавка на стоки од член 13 став 2 точка 5 на овој закон се подразбира нето износот даден за стоки, зголемен за трошоците на доставување и манипулација (зависни трошоци), во согласност со прописите.

Под други издатоци од член 13 став 2 точка 6 на овој закон, што се надоместуваат во целост од вкупниот приход, се подразбираат, и тоа:

1) издатоците за надомести на штета предизвикана на други правни или физички лица со работењето на основната организација;

2) износите на негативната курсна разлика по основ на девизи за кои втасала обврската за плаќање;

3) износите за надомест на кусоци на материјали, на ситен инвентар, недовршено производство, полупроизводи, делови на сопственото производство, готови производи и стоки, што според одлуката на органот на управување на основната организација се надоместуваат од вкупниот приход;

4) износите на дополнително утврдените материјални трошоци од работењето во поранешните години;

5) износите на отпишаните побарувања за кои со судска одлука, односно со одлука на органот на управување на основната организација е утврдено дека се ненаплативи, односно дека се отпишуваат во постапката за санација;

6) износите на штети врз обртни средства;

7) износите на исправката на вредноста на сомнителни и спорни побарувања;

8) износите на покриените загуби на претпријатијата во странство;

9) износите на покриените загуби на погоните во странство;

10) други издатоци што ќе се јават повремено, а што се непосреден услов за работа и производство.

2) Временски разграничувања

Член 17

Издатоците што според одредбите на овој закон се сметаат за материјални трошоци, а кои се платени од обртни средства однапред за најмногу 12 месеци, можат да се разграничат и да се стават врз товар на материјалните трошоци во периодот на кој се однесуваат.

Материјалните трошоци за освојување на ново производство и материјалните трошоци за истражување и откривање на рудно и друго минерално благо од член 13 став 2 точка 1 на овој закон, како и трошоците за инвестиционо одржување можат да се пресметаат за периодите во кои се предизвикани, но во наредната година не можат да се пренесат издатоци направени за тие цели во тековната година. Вкалкулираните а непотрошени износи за инвестиционо одржување можат од тековната година да се пренесат во наредната година.

Износите за материјалните трошоци чија обврска за плаќање не втасала можат да се стават врз товар на материјалните трошоци во периодот на кој се однесуваат.

Члр 18

Врз товар на обртните средства по основ на залихите на недовршено производство, полупроизводи и делови на сопственото производство и готови производи, основната организација ги пресметува материјалните трошоци и амортизацијата според минималните стапки пропишани со закон до износот на вистинските трошоци наменети за нивното производство.

Основната организација може да одлучи врз товар на обртните средства по основ на залихите од став 1 на овој член да не ги пресметува материјалните трошоци кои не зависат од обемот на производството и амортизацијата според минималните стапки пропишани со закон.

Врз товар на обртните средства по основ на залихите на недовршеното производство, полупроизводи и делови на сопственото производство можат да се пресметаат и аконтации на личните доходи на работниците на основната организација во аликвотен дел што се однесува на тие залихи.

Член 19

По исклучок од одредбите на член 18 на овој закон, врз товар на обртните средства по основ на залихите на недовршено производство на бродови, градежни објекти и опрема, чија изградба односно изработка трае подолго од една година и недовршено растително и сточарско (добиток во гоеење) производство во земјоделството кога се врши во две календарски години, за кои не се остваруваат приходи по привремени пресметки според одредбата на член 8 од овој закон, основната организација може да одлучи да ги пресметува и издатоците кои се намируваат од доходот, освен износите на амортизацијата над минималните стапки пропишани со закон и износите на придонесите, даноците и другите давачки, како и другите обврски, што се утврдуваат зависно од остварениот доход — сè во делот кој се однесува на бродови, градежни објекти и опрема што се во изградба, односно изработка, како и на недовршено растително и сточарско производство во земјоделството.

Член 20

Врз товар на обртните средства по основ на залихите на стоки се пресметува набавната вредност на тие стоки.

Член 21

Износите пресметани врз товар на обртните средства по основ на залихите на недовршени производи, полупроизводи и делови, како и на готови производи во согласност со чл. 18 и 19 на овој закон, на крајот на годината не можат да бидат поголеми од износите на вредноста утврдена според просечната продажна цена на тие производи остварена во последниот месец од продажбата, односно во последните три месеци на продажбата.

Набавната вредност пресметана врз товар на одделни стоки на залихи не може на крајот на годината да биде поголема од вредноста на тие стоки утврдена според просечната продажна цена остварена во последниот месец на продажбата односно во последните три месеци на продажбата.

Ако основната организација на крајот на годината утврди дека износите врз товар на обртните средства по основ на залихите во случаите од ст. 1 и 2 на овој член се поголеми од износите на вредноста утврдена според просечните продажни цени, должна е разликата да ја надомести од вкупниот приход.

Сојузниот извршен совет ќе го пропише начинот на утврдување на просечните продажни цени остварени во последниот месец на продажбата, односно во последните три месеци на продажбата, начинот на утврдување на цените на одделни видови залихи искажани во книговодството и начинот на пресметување на разликите во цените.

III. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ПРИХОД И ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД

1. Утврдување и распоредување на заедничкиот приход

1. Заеднички одредби Член 22

Заеднички приход, во смисла на овој закон, претставува приходот што е остварен во согласност со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата, и тоа:

1) со продажба на производи или услуги што се резултат на заедничкиот труд на работниците во две или повеќе основни организации кои се во состав на една работна организација или повеќе работни организации (фазно производство, односно производство на производи што се вградуваат во единствен производ);

2) со продажба на производи и услуги во соработка на производствени и други основни организации и организации на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на стоки и услуги.

3) со продажба на производи или услуги што се резултат од здружување на труд и средства на земјоделците во рамките на земјоделска задруга, основна организација на кооперанти и здружување на овие организации со организациите на здружен труд.

Заедничкиот приход остварен со продажба на производи или услуги што е резултат од заеднички труд на две или повеќе основни организации (во натамошниот текст: приход од заеднички труд) се утврдува и распоредува, во согласност со самоуправната спогодба, во основна работна или сложена организација на здружен труд, во деловна заедница или земјоделска задруга преку која е остварен заеднички приход односно реализиран заеднички производ или услуга.

Заедничкиот приход остварен со продажба на производи или услуги во соработка помеѓу производствени и други основни организации и организации на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на стоки и услуги (во натамошниот текст: приход од заедничко работење) се утврдува и распоредува во согласност со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата на основната организација што учествувала во создавањето на приходите, и тоа:

врдува и распоредува во согласност со самоуправната спогодба во организацијата на здружен труд која се занимава со работи на прометот на стоки и услуги на големо, односно во организацијата на здружен труд која се занимава со извоз на стоки и услуги, ако со закон не е определено поинаку.

Член 23

Заедничките приходи од член 22 на овој закон се утврдуваат според одредбите на чл. 6 до 8 на овој закон.

2) Заеднички приход остварен со продажба на производи или услуги кои се резултат на заеднички труд на две или повеќе основни организации

Член 24

Основната организација-учесник во фазно производство, производител на производ што се вградува во единствен производ, учесник во заедничкиот вршење на услуги, односно друг учесник во заедничкиот труд, ги пресметува според одредбите на чл. 12 до 18 од овој закон материјалните трошоци, амортизацијата и временските разграничувања во деловите што се однесуваат на тие производи и услуги.

Врз товар на обртните средства по основ на залихите на недовршено производство, на полупроизводи и делови на сопственото производство, готови производи и производи што се вградуваат во заеднички производ, основната организација од став 1 на овој член ги пресметува износите утврдени според чл. 18 и 19 на овој закон.

Износите пресметани според одредбата на став 2 од овој член за производите што основната организација ѝ ги предала на основната организација од наредната фаза на производство, на основната организација која врши вградување на тој производ во единствениот производ, на основната организација, на работната организација, односно на сложената организација на здружен труд која на пазарот ќе го продаде тој производ, основната организација што го предала производот ги искажува како свои трошоци сторени заради остварување на вкупниот приход по основ на учество во приходот од заеднички труд.

Трошоците од став 3 на овој член се надоместуваат од делот на вкупниот приход на основната организација што е остварен со учество во приход од заеднички труд, непосредно по извршениот распоред на тој приход, односно во роковите во кои тој распоред мора да биде извршен.

Член 25

Приходите од заеднички труд ги распоредува основната организација, работната организација, односно сложената организација на здружен труд деловната заедница и земјоделската задруга преку која е остварен приход од заеднички труд според основите и мерилата утврдени во самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата на основната организација што учествувала во создавањето на приходите, и тоа:

1) привремениот распоред на приходот од заеднички труд — најдоцна во рок од три дена од денот кога е остварен приходот;

2) конечниот распоред на приходот од заеднички труд — најдоцна во рок од петнаесет дена од денот на истекот на периодот за кој според одредбите на овој закон се врши привремен распоред на доходот за приходите остварени во тој период, односно во рок од дваесет дена од денот на истекот на годината за приходите остварени во таа година.

Член 26

Основната организација, работната организација, односно сложената организација на здружен труд, деловната заедница и земјоделската задруга, која привремено го распоредила приходот од заеднички труд, е должна во роковите утврдени со

самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата, а најмалку еднаш месечно да достави до основните организации на кои се распоредува заедничкиот приход писмена пресметка за привремениот распоред на заедничкиот приход во согласност со самоуправната спогодба.

Организацијата на здружен труд од став 1 на овој член ја доставува конечната пресметка за распоредот на приходот од заеднички труд во писмена форма до основните организации на кои се распоредува заедничкиот приход, најдоцна во рок од петнаесет дена од денот на истекот на периодот за кој се составува периодичната пресметка, односно во рок од дваесет дена од денот на истекот на годината.

Член 27

Основната организација, работната организација, односно сложената организација на здружен труд, деловната заедница и земјоделската задруга од член 25 на овој закон, е должна, истовремено со привремениот распоред на приходот од заеднички труд во смисла на член 26 од овој закон, на жиро-сметките на основните организации на кои е распореден заедничкиот приход, да го уплати износот на приходот, или да им даде инструменти за обезбедување на плаќањето во согласност со одредбите од сојузниот закон со кој се уредува обезбедувањето на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, чиј рок на втасаност не може да падне по истекот на петтиот ден од денот на втасаноста на рокот за плаќањето според инструментите за обезбедување на плаќањето што организацијата на здружен труд ги примила од купувачот.

Член 28

Основните организации од член 24 став 1 на овој закон ќе извршат најдоцна во роковите за конечна пресметка на приходот од заеднички труд, и меѓусебно пресметување на обврските по основ на производите примени во фазното производство заради вградување во единствен производ, односно друг вид на заеднички труд, кои се потрошени во основната организација за други намени, оштетени или уништени, во согласност со самоуправната спогодба.

3) Заеднички приход остварен со продажба на производи или услуги со соработка на производствени и други основни организации и организации на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на стоки и услуги

Член 29

Организацијата на здружен труд која се занимава со промет на стоки и услуги на големо ги искажува производите преземени од производствениите и другите основни организации по основ на работењето од член 22 став 3 на овој закон (во натамошниот текст: заедничко работење) до нивната продажба како залиха, по вредностите утврдени со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата.

Производствениите и други основни организации залихите на производи предадени на организацијата на здружен труд која се занимава со промет на стоки и услуги на големо (став 1 од овој член) ги искажуваат врз товар на обртните средства во износите утврдени според член 24 став 2 од овој закон.

Залихите од став 1 на овој член во производството и прометот, организацијата на здружен труд која се занимава со промет на стоки и услуги на големо и производствената и друга основна организација ги покриваат од здружените обртни средства во согласност со самоуправната спогодба со која ги уредиле меѓусебните односи во остварувањето на заеднички приход.

Организацијата на здружен труд која се занимава со промет на стоки и услуги на големо може да одлучи производите преземени од производствена и друга основна организација (во натамошниот текст: основна производствена организација) да ги искажува по вредностите утврдени врз основа на стандардот на трошоците, ако тој стандард е утврден врз основа на самоуправната спогодба и со таа спогодба предвиден како основа за пресметување и распоредување на приходот од заедничко работење.

Член 30

Приходот од заедничко работење организацијата на здружен труд која се занимава со промет на стоки и услуги на големо го распоредува по целост на основните организации што учествувале во неговото остварување.

Приходот од заедничко работење привремено се распоредува истовремено на сите основни организации најдоцна наредниот ден по неговото остварување.

Конечното пресметување на распоредот на приходот од заедничко работење организацијата на здружен труд која се занимава со промет на стоки и услуги на големо го врши во роковите утврдени со самоуправната спогодба, кои не можат да бидат подолги од роквите утврдени со овој закон за привремено распоредување на доходот, односно за конечно распоредување на доходот.

Конечната пресметка од став 3 на овој член организацијата на здружен труд која се занимава со промет на стоки и услуги на големо ѝ ја доставува до основната организација што учествувала во неговото остварување најдоцна во рок од осум дена од денот на истекот на пресметковниот период, односно најдоцна во рок од дваесет дена од денот на истекот на годината. Со таа пресметка се опфаќа вредноста на сите производи и услуги што организацијата на здружен труд која се занимава со промет на стоки и услуги на големо ги продала во тој период.

Истовремено со конечната пресметка, организацијата на здружен труд која се занимава со промет на стоки и услуги на големо е должна разликата на износите помеѓу привремената и конечната пресметка да ја уплати на жиро-сметката на основната организација. Ако со конечната пресметка се утврди дека според привремената пресметка на основната организација ѝ е платен износ поголем од износот од конечната пресметка, основната организација е должна, веднаш по приемот на конечната пресметка, на организацијата на здружен труд која се занимава со промет на стоки и услуги на големо да ѝ ја уплати таа разлика.

По исклучок од одредбите на ст. 2 и 5 од овој член, ако организацијата на здружен труд која се занимава со промет на стоки и услуги на големо продала производи со наплата обезбедена со пропишаните инструменти за обезбедување на плаќањето, наместо плаќање може да даде инструменти за обезбедување на плаќањето, со тоа што рокот за плаќање според тие инструменти не може да падне по истекот на петтиот ден од денот на втасаноста на наплатата на продадените производи.

Член 31

Во рокот за конечна пресметка од член 30 на овој закон, основната производствена организација и организацијата на здружен труд која се занимава со промет на стоки и услуги на големо ќе извршат меѓусебна пресметка и плаќање на обврските по основ на оштетување или други недостатоци на производот кој поради тоа не може да се продаде, а во согласност со самоуправната спогодба.

Член 32

Одредбите на чл. 29 до 31 од овој закон се применуваат и врз пресметката на приходот од заед-

ничко работење помеѓу организацијата на здружен труд која продава стоки на мало и врши услуги и основната организација чии производи ги продава, а со која непосредно работи.

Член 33

Заедничкиот приход остварен со продажба на производи или услуги во соработка на производствени и други основни организации и организации на здружен труд што се занимаваат со извоз на стоки и услуги, организацијата на здружен труд која се занимава со извоз на стоки и услуги го утврдува и го распоредува според одредбите на чл. 29 до 31 од овој закон.

4) Заеднички приход од работите на увоз, застапништво и посредување

Член 34

Приходите што организациите на здружен труд ќе ги остварат со вршење работи на увоз, застапништво и посредување претставуваат заеднички приход, кој тие организации и организациите на здружен труд со кои работат го распоредуваат според основите и мерилата утврдени со самоуправната спогодба, во согласност со сојузен закон.

Заедничкиот приход од став 1 на овој член го распоредува организацијата на здружен труд која се занимава со работи на увоз, застапништво и посредување за периодите за кои според одредбите на овој закон привремено се распоредува доходот и по истекот на годината.

Писмената пресметка на распоредот на заедничкиот приход од организацијата на здружен труд која се занимава со работи на увоз, застапништво и посредување ја доставува до организациите на здружен труд со кои работи најдоцна во рок од дваесет дена од денот на истекот на периодот за кој се врши пресметувањето.

Во рокот од став 3 на овој член организацијата на здружен труд која се занимава со работи на увоз, застапништво и посредување, е должна да уплати дел од заедничкиот приход што им припаѓа на организациите на здружен труд со кои работи на нивната жиро-сметка, односно девизна сметка.

5) Заеднички приходи од работите од продажба на стоки и услуги на мало

Член 35

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на стоки и услуги на мало и производствените и други организации на здружен труд со кои работат, го остваруваат и распоредуваат заедничкиот приход според условите и на начинот што се утврдени со самоуправната спогодба, во согласност со сојузен закон.

Писмената пресметка на распоредот на заедничкиот приход од став 1 на овој член се врши во роковите и на начинот што се пропишани во член 34 ст. 2 до 4 од овој закон.

2. Утврдување и распоредување на заедничкиот доход

1) Заеднички одредби

Член 36

Под заеднички доход, во смисла на овој закон, се подразбира доходот, и тоа:

1) што заеднички ќе го остварат основната организација која во своето работење користи сред-

ства на други основни организации и основните организации што ги здружиле тие средства, а кои по тој основ имаат право на учество во заедничкиот доход;

2) што заеднички ќе го оствари основна организација, земјоделска задруга или договорна организација на здружен труд, која во своето работење користи земјиште, средства на трудот односно други средства што во основна организација, земјоделска задруга или договорна организација ги здружиле земјоделци односно други работни луѓе што го вршат трудот со средства во сопственост на граѓани, а кои по тој основ имаат право на учество во заеднички остварениот доход;

3) што заеднички ќе го остварат основните организации и другите самоуправни организации и заедници во рамките на банката или на друга финансиска организација, односно во рамките на самоуправната интересна заедница на материјалното производство или во друга форма на здружување на трудот и средствата.

2) Заеднички доход по основ на користење на здружени средства

Член 37

Заедничкиот доход се утврдува така што од приходот остварен од работењето што го врши основната организација со користење средства на други основни организации, ќе се надоместат материјалните трошоци и амортизацијата пресметана според минималните стапки пропишани со закон, освен износите што можат временски да се разграничат односно да се стават врз товар на обртни средства по основ на залихи, сè во согласност со одредбите од овој закон што се однесуваат на утврдувањето и распоредувањето на вкупниот приход на основната организација.

Работниците во основната организација можат со самоуправна спогодба за здружување на труд и средства да утврдат за пресметка на заедничкиот доход да ги користат и стандардите на материјалните трошоци или друг договорен критериум.

Ако пресметката на работењето се врши според стандардот за трошоците или според друг договорен критериум, така утврдениот заеднички доход служи како основа за распоредување на заедничкиот доход од став 1 на овој член.

Основната организација што стекнува доход со користење средства на други основни организации го утврдува својот доход кога од вкупниот приход ќе ги надомести фактичните материјални трошоци и трошоците за амортизацијата според минималните ставки пропишани со закон.

Член 38

Заедничкиот доход се распоредува во целост на основните организации што учествувале во неговото остварување, а според основите и мерилата утврдени со самоуправната спогодба, во согласност со закон, и тоа:

1) на дел што им припаѓа на работниците на основната организација што ќе остварат заеднички доход за лични доходи и заедничка потрошувачка, и за намирување на обврските од доходот што во врска со остварувањето на заедничкиот доход се утврдени со самоуправна спогодба за здружување на труд и средства, како и за проширување на материјалната основа на трудот според придонесот на работниците во остварувањето на заедничкиот доход;

2) на дел за поврат на вредноста на здружените средства и за надомест за стопанисување со здружените средства.

Ако делот на заедничкиот доход за стопанисување со здружените средства содржи и поврат на вредноста на здружените средства, тој дел се искажува посебно.

Член 39

Основните организации што склучуваат самоуправна спогодба за меѓусебните односи во остварувањето на заеднички доход, се должни со таа спогодба да ја утврдат максималната височина на надоместот за стопанисување со здружените средства, како дел од учеството во доходот.

Височината на надоместот за стопанисување со здружени средства, како дел од учеството во доходот се утврдува во согласност со единствените начела, кога тие начела се предвидени со сојузен закон.

За износот на разликата на надоместот од став 1 на овој член и вкупното учество во доходот основната организација го намалува износот на средствата што ги здружила, со тоа што може повторно да ги здружи ако со самоуправната спогодба за здружување не е определено поинаку.

Член 40

Привременото распоредување на заедничкиот доход, ако е тоа предвидено со самоуправна спогодба може да се врши во роковите утврдени со самоуправната спогодба, кои не можат да бидат подолги од роковите за привремено распоредување на доходот утврдени со овој закон.

Конечното распоредување на заедничкиот доход се врши за календарската година.

Основната организација која во своето работење користи средства на други основни организации е должна, на начинот утврден со самоуправната спогодба, да состави конечна пресметка на заедничкиот доход и распоред на заедничкиот доход најдоцна во рок кој не може да биде подолг од рокот за конечното распоредување на доходот утврден со овој закон.

Член 41

Обврските по основ на учеството во заедничкиот доход се плаќаат најдоцна во рокот од член 41 став 3 на овој закон што е определен за конечната пресметка на учеството на основните организации во заедничкиот доход.

Член 42

Се смета дека во работењето на основната организација која користи средства на други основни организации настанала загуба, во смисла на овој закон, ако остварениот заеднички доход, утврден според одредбите на член 40 од овој закон, е помал од збирот на износот на исплатените аконтации на личните доходи на работниците за работа во тоа работење до височината утврдена со самоуправна спогодба за здружување на трудот и средствата, износот на личните доходи загарантирани со закон за периодот за кој не се исплатени аконтации на личните доходи и на износот на обврските што според законот се намираваат од доходот, а во врска со тоа работење.

Загубата настаната во работењето во кое се користат средства на други основни организации ја покриваат основните организации согласно со меѓусебната одговорност утврдена со самоуправната спогодба за тоа работење. Ако основната организација која здружила средства загубата ја покрива врз товар на својот доход, должна е да го намали својот доход за износот на загубата.

Во годината во која настанала загубата од став 1 на овој член не се остварува учеството во заедничкиот доход по основ на здружените средства.

Во случајот од став 1 на овој член, здружените средства не се враќаат ако со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата е определено повратот на здружените средства да се врши со учество во заедничкиот доход. Здружените средства се враќаат ако со самоуправната спогодба е определено повратот на тие средства да се врши од деловните средства независно од остварениот заеднички доход.

3) Утврдување и распоредување на доходот по основ на користење средства на странски лица

Член 43

Основната организација која во своето работење користи средства на странски лица кои по тој основ имаат право на учество во доходот, посебно го пресметува работењето што го врши со користење на тие средства, во согласност со одредбите на чл. 37 до 40 од овој закон.

3. Заеднички остварен доход по основ на здружување на трудот и средствата на земјоделците

Член 44

Основна организација, земјоделска задруга или основна организација на кооперанти во која земјоделците го здружила непосредно својот труд, земјиште, средства на трудот односно други средства на кои имаат право на сопственост, посебно го пресметува работењето што го врши во рамките на здружувањето на труд и средства со земјоделците.

Со самоуправна спогодба за здружување на труд и средства на земјоделците во основна организација, во земјоделска задруга или во основна организација на кооперанти се уредува начинот на преземање на производите и услугите на земјоделците и начинот на пресметување во основната организација.

Заедничкиот приход односно заедничкиот доход настанат со работењето од став 1 на овој член, се утврдува според одредбите од овој закон што се однесуваат на утврдувањето и распоредувањето на заедничкиот приход и заедничкиот доход, со тоа што за секој здружен земјоделец се прави пресметка.

Член 45

Основната организација, земјоделската задруга или основната организација на кооперанти од член 44 на овој закон привремено го распоредува заедничкиот приход и заедничкиот доход во роковите утврдени со самоуправна спогодба за здружувањето, кои не можат да бидат подолги од роковите за привремено распоредување на доходот на основната организација утврдени со овој закон.

Конечното утврдување и распоредување на заедничкиот приход и на заедничкиот доход се врши по завршната сметка на основната организација, земјоделската задруга и основната организација на кооперанти.

Основната организација, земјоделската задруга или основната организација на кооперанти, при привременото и конечното распоредување на заедничкиот приход и заедничкиот доход, истовремено со издвојување дел од заедничкиот доход за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците, издвојува и дел од заедничкиот доход кој им припаѓа на земјоделците по основ на резултатите од нивниот труд и придонесот со тој труд кон остварувањето на заедничкиот доход, а при распоредувањето на дел од заедничкиот доход за проширување на материјалната основа на трудот издвојува и дел од заедничкиот доход што им припаѓа на

земјоделците по основ на користење на средствата на трудот и земјиштето што ги здружило — се во согласност со основите и мерилата за распоредување на заедничкиот доход утврдени со самоуправна спогодба.

IV. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И НА ЧИСТИОТ ДОХОД НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Утврдување и распоредување на доходот на основната организација

Член 46

Доходот на основната организација се добива кога од вкупниот приход ќе се надоместат материјалните трошоци и трошоците за амортизација според минималните стапки пропишани со законот, освен материјалните трошоци што според одредбите од овој закон се разграничуваат или пресметуваат врз товар на обртните средства по основ на залихи.

Член 47

Доходот на основната организација се распоредува на:

- обврските спрема основните организации што вршат дејности на образование, наука, култура, здравство, социјална заштита и други општествени дејности, а стекнуваат доход односно остваруваат вкупен приход со слободна размена на трудот, за кои е определено со закон да се намируваат од доходот на основната организација;

- обврските со кои се обезбедува социјалната сигурност на работниците, за кои е определено со закон да се намируваат од доходот на основната организација;

- обврските за задоволување на општите општествени потреби утврдени со закон;

- обврските спрема работните заедници што вршат работи од заеднички интерес за основните организации во работна организација или во друга организација на здружен труд;

- издатоците сторени за зачувување, унапредување и заштита на човековата работна и животна средина, ако со закон не е определено да се надоместуваат од материјалните трошоци;

- членарините, односно придонесите на стопанските комори и на други општи здруженија на организациите на здружен труд;

- издатоците за општонародната одбрана и општествената самозаштита;

- издатоците за амортизација над износот пресметан според минималните стапки;

- паричните казни за стопански престапи и прекршоци, административните такси и судските трошоци;

- премиите за осигурување на општествените средства;

- други издатоци сторени за извршување на обврски определени со закон што се преземени со самоуправна спогодба или со договор, односно на други обврски пропишани со закон;

- чистиот доход на основната организација.

Под премии за осигурување на општествените средства од алинеја 10 на став 1 од овој член се подразбираат премиите за осигурување на основните средства и обртните средства и премиите на осигурување на работниците од последиците на несреќа при вршење работи на основната организација (премии за осигурување на сообраќајниот персонал, премии за осигурување на работниците кои вршат превоз на пари и други вредносници, премии за осигурување на работниците врз монтажни и други слични работи, премии за осигурување на работниците кои работат врз работи опасни за животот или штетни за здравјето во производството на

убојни и експлозивни средства), како и премии за осигурување на патници во сообраќајот.

Член 48

Премиите за осигурување и други издатоци, кои според одредбите од овој закон се намируваат од доходот на основната организација, ако се платени однапред, се надоместуваат од доходот во периодот на кој се однесуваат, освен делот кој според одредбите од овој закон се засметува во вредноста на залихите.

Член 49

Делот од доходот на основната организација кој е резултат на исклучителни погодности од член 111 став 1 на Законот за здружениот труд, основната организација го распоредува за намените утврдени со закон или со самоуправна спогодба.

2. Утврдување и распоредување на чистиот доход на основната организација

Член 50

Чистиот доход на основната организација е дел од доходот кој настанува кога од доходот ќе се издвојат обврските и издатоците од став 1 алинеи 1 до 11 на член 47 од овој закон.

Член 51

Работниците во основната организација го распоредуваат чистиот доход на основната организација за лични доходи, за заедничка потрошувачка, за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот и за создавање и обновување на резервите, во согласност со законот и со самоуправниот општ акт со кој се утврдуваат основите и мерилата според кои се врши распоредување на чистиот доход на основната организација.

3. Работење на основната организација која има загуба во работењето

Член 52

Основната организација има загуба во работењето (во натамошниот текст: работи со загуба) ако по завршната сметка не оствари доход во височината потребна да се надоместат средствата за привремено пресметаните и исплатени лични доходи или да се намират личните доходи загарантирани со закон за пресметковниот период на работењето за кој не се привремено пресметани и исплатени лични доходи, односно за кој не се намирени личните доходи загарантирани со закон.

Основната организација работи со загуба по периодичната пресметка, ако по таа пресметка не оствари доход во височина потребна да се надоместат личните доходи од став 1 на овој член што се однесуваат на тој пресметковен период.

4. Привремено и конечно утврдување и распоредување на доходот

Член 53

Основната организација во текот на годината привремено го утврдува и распоредува доходот во периодичната пресметка, во рокот пропишан со закон за поднесување на периодичната пресметка.

При привременото утврдување и распоредување на доходот, обврските по основ на данокот од доходот и придонесот од доходот се утврдуваат во зависност од остварениот доход на начинот пропишан за конечно утврдување и рас-

поредување на доходот. Усогласувањето на платежните аконтации на данокот и на придонесот од доходот со пресметковните износи на тие обврски се врши во согласност со законот, односно во согласност со самоуправната спогодба. Овие издатоци се надоместуваат од доходот во износите што се однесуваат на периодот за кој се врши привремено утврдување и распоредување на доходот.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, дел од чистиот доход привремено распореден за заедничка потрошувачка во делот наменет за задоволување на потребите на домувањето основната организација користи во текот на годината за тие потреби, во согласност со самоуправниот општ акт за распоредување на чистиот доход.

Средствата на заедничката потрошувачка наменети за потребите на домувањето од став 3 на овој член, како и средствата од личните доходи на работниците здружени во фондот на заедничката потрошувачка, основната организација може во текот на годината да ги здружува за задоволување на потребите на домувањето во самоуправната интересна заедница за домување.

Со привремено распоредување на чистиот доход се покриваат исплатените аконтации на личните доходи и износите на привремено пресметаните лични доходи кои не се исплатени, а се однесуваат на периодот за кој се врши привремено утврдување и распоредување на чистиот доход, освен износите кои според одредбите на овој закон се ставаат врз товар на обртните средства по основ на залихите. Дел од чистиот доход привремено распореден за заедничка потрошувачка, за проширување на материјалната основа на трудот и за резервите, се користи за покривање на платените аконтации по основ на обврските што паѓаат врз товар на овие средства, ако нивното плаќање е утврдено со закон, а преостанатиот дел се користи за обртни средства.

Член 54

Ако работниците во основната организација не можат да обезбедат средства за лични доходи според основите и мерилата утврдени со самоуправниот општ акт, ниту средства за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот во височината предвидена со самоуправната спогодба (минимална акумулација), или ако утврдат дека не остваруваат резултати од својот труд и од работењето на основната организација со кои се обезбедува континуитет во репродукцијата и редовното работење на основната организација, должни се да донесат програма на мерки за отстранување на тие растројства.

Работниците во основната организација од став 1 на овој член се должни да ги утврдат причините поради кои не е остварена минималната акумулација и да преземат мерки за отстранување на причините поради кои таа не е остварена.

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, основната организација за својот деловен резултат ќе го извести надлежниот орган на општината на чија територија е седиштето на основната организација.

Основните организации за производство со посебна намена, што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет, се должни за причините поради кои не е остварена минималната акумулација да го известат и Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 55

Ако основната организација во периодичната пресметка утврди дека работи со загуба (има загуба во периодичната пресметка), работниците на таа организација се должни во рокот за поднесување на периодичната пресметка да ги утврдат, и тоа:

1) причините поради кои основната организација работи со загуба;

2) одговорностите на раководниот орган и на одделни работници за настанатите загуби;

3) рокот во кој ќе се донесе програма на мерки за отстранување на причините за загубите.

Рокот за донесување на програмата на мерки за отстранување на причините за загубите не може да биде подолг од петнаесет дена од денот на истекот на рокот за поднесување на периодичната сметка.

За работењето со загуба, причините за настанатите загуби и за одговорноста на раководниот орган и на одделни работници за настанатите загуби, основната организација ќе го извести собранието на општествено-политичката заедница најдоцна во рок од пет дена по истекот на рокот за поднесување на периодичната пресметка. За работењето со загуба основната организација ќе ги извести и самоуправните интересни заедници на општествените дејности.

Програмата на мерки за отстранување на причините за загубите основната организација ја доставува до надлежниот орган на општествено-политичката заедница на чија територија е седиштето на основната организација и до надлежната служба за општествено книговодство во рок од три дена од денот на донесувањето на програмата на мерки од став 2 на овој член.

Надлежниот орган на собранието на општествено-политичката заедница ќе го определи начинот на кој ќе се следи извршувањето на програмата на мерки за отстранување на причините поради кои основната организација работи со загуба.

Ако надлежниот орган на собранието на општествено-политичката заедница утврди дека програмата на мерки за отстранување на причините за загубите не се извршува, ќе му предложи, без одлагање, на собранието на општествено-политичката заедница преземање на мерки што се преземаат во случај на општествена заштита на самоуправните права и општествената сопственост, под условите и на начинот што се утврдени со закон.

Член 56

Додека не ќе се изврши програмата на мерки за отстранување на причините за загубите од член 55 на овој закон и додека не ќе почне да работи без загуба, основната организација може да исплатува аконтации на личните доходи најмногу до височината:

1) утврдена според самоуправниот општ акт за распределба на средствата за лични доходи, ако загубата е помала од износот на расположивите средства на резервата;

2) утврдена со самоуправната спогодба, ако со таа самоуправна спогодба е утврдена обврската за меѓусебно покривање на загубите, под услов основните организации што ја презеле таа обврска да не работат со загуба и потребните средства да ги пренесат на жиро-сметката на основната организација која работи со загуба.

Во тој случај средствата на резервите од точка 1 став 1 на овој член, не можат да се користат за други намени, освен за исплата на личните доходи и за зачувување на ликвидноста на основната организација.

Ако доходот на основната организација и средствата на резервите со кои таа располага не се доволни да се покријат аконтациите на личните доходи над личните доходи загарантирани со закон, разликата, може да се покрие од фондот на заедничките резерви на начинот и под условите утврдени со Законот за средствата на резервите.

Член 57

Во случајот од член 55 на овој закон, основната организација може да одлучи периодичната пресметка да ја составува по истекот на секој месец, и ако по таа пресметка утврди дека не работи со загуба, престануваат последиците од чл. 55 и 56 на овој закон.

Периодичната пресметка од став 1 на овој член основната организација ја доставува до надлежната служба на општествното книговодство.

Член 58

Одредбите од чл. 55 и 56 на овој закон не се применуваат врз периодичната пресметка за периодот јануари—март односно за угостителските и туристичките организации на здружен труд за периодот јануари—јуни, ако е нивната дејност од сезонски карактер.

Сојузниот извршен совет ќе пропише што се смета како сезонско работење од став 1 на овој член.

Член 59

Конечното утврдување и распоредување на доходот и на чистиот доход, основната организација го врши во завршната сметка, во рокот пропишан со законот за поднесување на завршната сметка.

V. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ ВО РАБОТНА ЗАЕДНИЦА

Член 60

Под остварен вкупен приход што работната заедница ќе го оствари со слободна размена на трудот со работници на основна организација, самоуправни интересна заедница и друга самоуправни организација и заедница за кои врши работи од заеднички интерес од чл. 95 и 96 на Законот за здружениот труд, се подразбираат паричните износи од чл. 6 и 7 на овој закон.

Вкупниот приход работната заедница го распоредува по одредбите на чл. 12 до 17 од овој закон.

Член 61

Работната заедница го утврдува доходот во согласност со одредбите на чл. 95, 96 и 97 од Законот за здружениот труд.

Ако доходот од став 1 на овој член е поголем од износот на доходот што на работниците на работната заедница им припаѓа за личните доходи и за заедничката потрошувачка во согласност со самоуправниот спогодба односно со договор, работниците на работната заедница таа разлика од доходот ја користат во согласност со таа самоуправни спогодба односно договор.

Ако доходот од став 1 на овој член е помал од износот на доходот што на работниците на работната заедница им припаѓа за лични доходи и за заедничката потрошувачка во согласност со самоуправниот спогодба односно со договор, таа разлика се обезбедува најдоцна во рок од триесет дена од денот на истекот на рокот за поднесување на завршната сметка, согласно со таа самоуправни спогодба односно договор.

Член 62

Работниците на работната заедница која не остварила доволен доход се должни најдоцна во рок од триесет дена од денот пропишан за поднесување на завршната сметка односно во рок од петнаесет дена од денот пропишан за поднесување на периодична пресметка да ги утврдат причините поради кои не остварила доволен доход, како и одговорноста на одделни работници за тоа.

Работниците на работната заедница која не остварила доволен доход се должни, најдоцна во рок од шеесет дена од денот на истекот на рокот пропишан за поднесување на завршната сметка,

во согласност со работниците на основната организација и на други самоуправни организации и заедници за кои извршуваат работи од заеднички интерес, да утврдат и програма на мерки за отстранување на причините поради кои не е остварен доволен доход.

Член 63

Додека работната заедница не ќе ги отстрани причините поради кои не е остварен доволен доход, односно додека не ќе ги спроведе мерките од програмата на мерки од член 62 став 2 од овој закон, исплатува аконтации на личните доходи според одредбите на чл. 55 и 56 од овој закон.

Член 64

Работната заедница привремено го утврдува и распоредува доходот во периодичната пресметка, а конечно го утврдува и распоредува во завршната сметка, според одредбите на овој закон што се однесуваат на привременото и конечното утврдување и распоредување на доходот во основната организација.

VI. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАДРУГА

Член 65

Земјоделската задруга која во својот состав нема основни задружни организации, основната задружна организација и основната организација на кооперанти го утврдуваат вкупниот приход што е содржан во паричните износи од чл. 6 и 7 од овој закон.

Земјоделската задруга која во својот состав нема основни задружни организации, основната задружна организација и основната организација на кооперанти го распоредуваат вкупниот приход според одредбите на овој закон што се однесуваат на распоредувањето на вкупниот приход на основната организација, со тоа што во материјални трошоци се пресметува и вредноста на производите преземени од здружените земјоделци, пресметани според основите и мерилата утврдени во самоуправниот спогодба.

Одредбите на овој закон за привремено и конечно распоредување на доходот на основната организација сообразно се применуваат врз земјоделската задруга која во својот состав нема основни задружни организации, врз основната задружна организација и основната организација на кооперанти, во согласност со законот.

VII. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ ВО ЗАНАЕТЧИСКИ И ДРУГИ ЗАДРУГИ

Член 66

Занаетчиската задруга и друга задруга го утврдуваат вкупниот приход што е содржан во паричните износи од чл. 6 и 7 на овој закон.

Занаетчиската задруга и друга задруга го распоредуваат вкупниот приход според одредбите на овој закон што се однесуваат на распоредувањето на вкупниот приход на основната организација, со тоа што во материјални трошоци ја засметуваат и вредноста на производите преземени од работните луѓе здружени во задругата, пресметани според основите и мерилата утврдени во самоуправниот спогодба.

Одредбите на овој закон за привременото и конечно распоредување на доходот на основната организација сообразно се применуваат врз занаетчиската задруга и врз друга задруга, во согласност со законот.

VIII. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ ВО ДОГОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 67

Договорната организација на здружен труд го утврдува и распоредува вкупниот приход, доходот и чистиот доход според одредбите на овој закон што се однесуваат на утврдувањето и распоредувањето на вкупниот приход, на доходот и чистиот доход на основната организација, со тоа што од делот на чистиот доход што ќе остане по издвојувањето на средствата за лични доходи и за заедничката потрошувачка на работниците и на работодаводителот, се распоредува делот на чистиот доход што му припаѓа на работодаводителот по основа на правото на сопственост во согласност со договорот за основањето на договорната организација.

Одредбите на овој закон кои се однесуваат на основната организација што работи со загуба и одредбите за привременото и конечното утврдување и распоредување на доходот во основната организација се применуваат и врз договорната организација на здружен труд.

Покритие на загубата во договорната организација се врши од средствата со кои располагаат работодаводителот и работниците вработени во договорната организација на здружен труд по критериумите што се утврдуваат со закон.

IX. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ВО БАНКИТЕ, ВО ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВО ЗАЕДНИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦА ОДНОСНО ВО ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА РИЗИЦИ

Член 68

Банките и други финансиски организации ги утврдуваат приходите по основ на учество во распределбата на заедничкиот доход остварен во основната организација во која членовите на банката здружиле средства преку банката, камати на кредити, надомест за вршење банкарски услуги и други приходи што банката односно друга финансиска организација ќе ги оствари со своето работење, што се содржани во наплатените парични износи од член 6 на овој закон.

Заедничкиот доход во банката, односно во друга финансиска организација, се утврдува како дел на приходите од став 1 на овој член по намиравање на трошоците на работењето во целост и по издвојување на средствата за работната заедница.

Заедничкиот доход во банката се распоредува според одредбите на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем.

Член 69

Заедницата на осигурување на имоти и лица и заедницата за ризици, средствата за осигурување што се формираат од средствата на осигуруваните (премија за осигурување) и од други приходи, ги утврдуваат како приходи во парични износи според одредбите на член 6 од овој закон.

Приходот на заедницата на осигурување на имоти и лица и на заедницата за ризици, се распоредува според друг сојузен закон.

X. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД, НА ДОХОДОТ И НА ЧИСТИОТ ДОХОД ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈА И ПОГОНИ ВО СТРАНСТВО И ВО РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ОСНОВАЊЕ

Член 70

Основната организација која основа претпријатија и погони во странство и за мешовити претпријатија во странство во кои учествува со свои средства над 50%, го утврдува и распоредува вкупниот приход, доходот и чистиот доход според одредбите од овој закон.

ниот приход, доходот и чистиот доход според одредбите од овој закон.

Член 71

Одредбите на овој закон се применуваат врз утврдувањето и распоредувањето на вкупниот приход што работната организација во основање ќе го оствари на пазарот по основ на продажба на производи и услуги од пробно производство.

XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 72

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап основна организација, работна организација, сложена организација на здружен труд или друго општествено правно лице:

1) ако заедничкиот приход не го утврди или го утврди спротивно на одредбата на член 23 од овој закон;

2) ако приходот од заеднички труд не го распореди или го распореди спротивно на одредбите на чл. 24 до 28 од овој закон;

3) ако приходот од заедничко работење не го распореди или го распореди спротивно на одредбите на чл. 29 до 33 од овој закон;

4) ако заедничкиот приход од работи на увоз, застапништво или посредување не го распореди или го распореди спротивно на одредбата на член 34 од овој закон;

5) ако заедничкиот приход од работите од продажба на стоки или услуги на мало не го распореди или го распореди спротивно на одредбата на член 35 од овој закон;

6) ако заедничкиот доход по основ на користење на здружени средства не го утврди или не го распореди или го утврди и распореди спротивно на одредбите на чл. 37 до 41 од овој закон;

7) ако заедничкиот доход по основ на користење средства на странски лица не го утврди или не го распореди или го утврди и распореди спротивно на одредбата на член 43 од овој закон;

8) ако заедничкиот доход по основ на здружување на трудот и на средствата не го утврди или не го распореди или го утврди и распореди спротивно на одредбите на чл. 44 и 45 од овој закон.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во основната организација, во работната организација, во сложената организација на здружен труд или во друго општествено правно лице со парична казна од 5.000 до 30.000 динари.

Член 73

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап основна организација или друга организација на здружен труд;

1) ако вкупниот приход не го утврди или го утврди спротивно на одредбите на чл. 6 до 11 од овој закон;

2) ако материјалните трошоци ги пресмета спротивно на одредбите на чл. 13 до 16 од овој закон;

3) ако временските разграничувања ги пресмета спротивно на одредбата на член 17 од овој закон;

4) ако вредноста на залихите ги пресмета спротивно на одредбите на чл. 18 до 21 од овој закон;

5) ако доходот не го распореди или го распореди спротивно на одредбите на чл. 47 и 49 на овој закон;

6) ако загубата во работењето ја утврди спротивно на одредбата на член 52 од овој закон;

7) ако работи со загуба а не го преземе дејствието од член 57 од овој закон;

8) ако исплатува аконтации на лични доходи спротивно на одредбата на член 56 од овој закон;

9) ако во текот на годината, во пропишаните рокови не изврши привремено утврдување или распоредување на доходот или го изврши спротивно на одредбите на чл. 53, 56 и 57 од овој закон;

10) ако во пропишаниот рок не изврши конечно утврдување на доходот и распоредување на доходот или ќе го изврши спротивно на одредбата на член 59 од овој закон.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во основната организација или во друга организација на здружен труд со парична казна од 5.000 до 35.000 динари.

Член 74

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап работна заедница:

1) ако вкупниот приход не го утврди или го утврди спротивно на одредбата на член 60 од овој закон;

2) ако доходот не го утврди или го утврди спротивно на одредбите на член 61 од овој закон;

3) ако не ги утврди причините поради кои не остварила доволен доход или ако не утврди програма на мерки за отстранување на тие причини (член 62);

4) ако исплати аконтации на личните доходи спротивно на одредбата на член 63 од овој закон;

5) ако привремено или конечно го утврди или распореди доходот спротивно на одредбата на член 64 од овој закон.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната заедница со парична казна од 5.000 до 25.000 динари.

Член 75

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап земјоделска задруга која во својот состав нема основни задружни организации, основна задружна организација или основна организација на кооперанти ако вкупниот приход, доходот и чистиот доход не го утврди или не го распореди или го утврди или распореди спротивно на одредбите на член 65 од овој закон.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во земјоделската задруга која во својот состав нема основни задружни организации, во основната задружна организација или во основната организација на кооперанти со парична казна од 5.000 до 25.000 динари.

Член 76

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап занаетчиска задруга или друга задруга ако вкупниот приход, доходот и чистиот доход не го утврди или не го распореди или го утврди или распореди спротивно на одредбите на член 66 од овој закон.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во занаетчиската задруга или во друга задруга со парична казна од 5.000 до 25.000 динари.

Член 77

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап договорната организација на здружен труд ако вкупниот приход, доходот и чистиот доход не го утврди или не го распореди или го утврди или распореди спротивно на одредбите на член 67 од овој закон.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во договорната организација на здружен труд со парична казна од 5.000 до 25.000 динари.

Член 78

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап банка или друга финансиска организација или заедница за осигурување на имоти и лица или заедница за ризици ако приходот не го утврди или не го распореди или го утврди или распореди спротивно на одредбите на чл. 68 и 69 од овој закон.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во банката или во друга финансиска организација или во заедница за осигурување на имоти и лица или во заедница за ризици со парична казна од 5.000 до 25.000 динари.

Член 79

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап основна организација и ако не го утврди или не го распореди или го утврди или распореди вкупниот приход и доходот за претпријатие или погон во странство спротивно на одредбата на член 70 од овој закон.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во основната организација со парична казна од 5.000 до 25.000 динари.

Член 80

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап работна организација во основање ако не го утврди или не го распореди или го утврди или распореди вкупниот приход спротивно на одредбата на член 71 од овој закон.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната организација во основање со парична казна од 5.000 до 25.000 динари.

Член 81

На одговорното лице во организацијата на здружен труд, во банката или друга финансиска организација, во заедницата на осигурување на имоти и лица или во заедницата за ризици, кое правосилно е осудено за стопански престап трипати во период од две години според одредбите на член 72 став 2 и член 77 став 2 од овој закон или за сродни кривични дела, ќе му се изрече заштитна мерка забрана на вршење на определена должност во врска со располагањето со општествени средства во траење од една до пет години.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 82

Основната организација што во 1978 и 1979 година не ќе обезбеди од чистиот доход и од личните доходи на работниците средства за заедничката потрошувачка наменети за намирување на потребите на домувањето најмалку во износ што обезбедила за тие потреби од доходот, од чистиот доход и од личните доходи во 1977 година, може разликата да ја надомести од доходот на основната организација.

Член 83

Основната организација што во 1978 и 1979 година не ќе остварува доволен чист доход за да ги покрие средствата потрошени за исхрана на работниците, во согласност со самоуправниот општ акт за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, може непокриените средства да ги надомести при распоредувањето на чистиот доход во 1979 односно во 1980 година.

Член 84

Врз товар на обртните средства можат да се пресметуваат аконтации на личните доходи на работниците на основната организација и по основ на

залихи на готови производи во аликвотен дел кој се однесува на тие залихи во 1978 година до 75%, во 1979 година до 50% и во 1980 година до 25%.

Член 85

Исклучително, средствата што се издвојуваат од вкупниот приход на основните организации, веднаш по извршената уплата се издвојуваат на посебна сметка врз основа на Општествениот договор за цените на шеќерот и за обезбедување на домашниот пазар со потребните количества шеќер („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/74), до неговата реализација.

Исклучително до 31 декември 1978 година средствата што се издвојуваат од вкупниот приход на основните организации, веднаш по извршената уплата, се издвојуваат на посебна сметка врз основа на Општествениот договор за цените на маслото за јадење и за обезбедување на домашниот пазар со потребните количества на масло за јадење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/74) и на Општествениот договор за користењето на средствата остварени со зголемување на цените на цигарите за определени намени што се финансираат преку Фондот за унапредувањето на надворешнотрговскиот промет на тутунот и на преработките од тутун („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/74).

Учесниците на општествените договори од став 2 на овој член ќе пристапат кон самоуправно спогодување заради остварување на целите на тие договори, а во согласност со Договорот за основите на општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77).

Член 86

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72, 22/75 и 7/77) и Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход во основните организации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75).

Член 89

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

880.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ

Се прогласува Законот за средствата на резервите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1977 година.

ПР бр. 662

27 декември 1977 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ

I. Основни одредби

Член 1

Работниците во основната организација на здружен труд (во натамошниот текст: основната организација) се должни да ги формираат, користат и да ги обновуваат средствата на резервите според одредбите на овој закон.

Средствата на резервите се формираат во височина што се утврдува зависно од природата на дејноста што ја врши основната организација и од можните ризици во нејзиното работење, а со цел да се постигне и да се одржи деловната стабилност и материјалната и социјалната сигурност на работниците, во согласност со обврските утврдени со самоуправната спогодба за основите на планот и со други самоуправни спогодби што работниците во основната организација ги склучиле со работниците во другите основни организации со кои ги здружиле трудот и средствата.

Член 2

Средствата на резервите во основната организација се формираат и се обновуваат со издвојување на средства од чистиот доход утврден со завршната сметка.

Член 3

Располагањето и управувањето со средствата на резервите е право и обврска на работниците што издвојуваат средства од чистиот доход, во согласност со самоуправниот општ акт за распоредувањето на чистиот доход на основната организација.

Член 4

Фондот на заедничките резерви се формира за територијата на секоја општествено-политичка заедница, со исклучок на федерацијата.

Работниците во основната организација се должни средствата на резервите да ги здружуваат во фондовите од став 1 на овој член согласно со законот, односно со одлуката на собранието на општествено-политичката заедница врз основа на закон.

Член 5

Работниците во основната организација, во согласност со самоуправната спогодба за здружувањето, можат да ги здружуваат средствата на резервите во фондот на заедничката резерва на работната организација во чиј состав е основната организација, како и во фондот на заедничките резерви на сложената организација на здружен труд во која е здружена работната организација во чиј состав е основната организација.

Работниците во основната организација можат да ги здружуваат средствата на резервите и со средствата на самоуправните интересни заедници за вработување.

Работниците во основната организација на општествената дејност можат средствата на резервите да ги здружуваат во фондот на заедничките резерви во самоуправната интересна заедница во рамките на која вршат слободна размена на трудот.

Член 6

Средствата на резервите се држат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство и се користат на начин со кој се обезбедува во секој момент да бидат расположливи за целите од член 10 став 1 на овој закон.

II. Формирање средства на резервите

Член 7

Работниците на основната организација од чистиот доход, утврден со завршната сметка, издвоју-

ваат за средстава на резервите секоја година најмалку 2,5% од доходот остварен по завршната сметка.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, работниците на основната организација на општествените дејности од чистиот доход утврден со завршната сметка, издвојуваат за средствата на резервите секоја година најмалку 1,5% од доходот остварен по завршната сметка.

Работниците на основната организација се должни дел од чистиот доход да издвојуваат во средствата на резервите додека тие средства не ќе бидат остварени најмалку во височина од 25% од просечно остварениот доход по завршните сметки во последните три години.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, работниците на основната организација на општествените дејности се должни дел од чистиот доход да издвојуваат во средствата на резервите додека тие средства не ќе бидат остварени најмалку во височина од 15% од просечно остварениот доход по завршните сметки во последните три години.

Работниците на основната организација се должни да ги обновуваат средствата на резервите во височина од став 3, односно став 4 на овој член.

Со републички, односно со покраински закон, во зависност од специфичностите и потребите, можат да се определат поголеми стапки на издвојување за средствата на резервите од стапките од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 8

Ако во основната организација по завршната сметка е остварен чист доход помал од износот што е потребен да се покријат исплатените аконтации на личните доходи на работниците, привремено пресметаните лични доходи на работниците за период за кој не се исплатени аконтации на личните доходи и износите исплатени за заедничка потрошувачка и за издвојување средства на резервите според член 7 од овој закон, во средствата на резервите се распоредува износот на чистиот доход што ќе преостане по намирувањето на исплатените аконтации на личните доходи на работниците и на привремено пресметаните лични доходи на работниците за период за кој не се исплатени аконтации на личните доходи и по намирување на износите исплатени за заедничката потрошувачка.

III. Користење на средствата на резервите

Член 9

Користењето на средствата на резервите на основната организација, како и користењето на здружените средства на резервите во фондот на заедничката резерва во работната организација во чиј состав е основната организација или во фондот на заедничката резерва на сложената организација на здружен труд во која е здружена работната организација во чиј состав е основната организација, односно во фондот на заедничката резерва на самоуправната интересна заедница во рамките на која работниците вршат слободна размена на трудот, се регулира со самоуправен општ акт.

Користењето на средствата на резервите, по право, се врши со обврска за враќање.

Со самоуправен општ акт се утврдуваат случаите кога за одделни намени од овој закон, средствата на резервите се користат без обврска за враќање.

Член 10

Средствата на резервите во основната организација служат за покривање на загубите во работењето, за покривање на издатоците за преквалификација и враќавање на работниците во случај кога во основната организација ќе престане потребата од работа на определен број работници, кога основната организација ќе дојде во исклучителни

економски тешкотии или кога спрема основната организација ќе се преземаат мерки за санација, за покривање на штети што настанале со дејствување на елементарни непогоди и за намирување на обврските на основната организација по основ на емство или на друга форма на гаранција.

Средствата на резервите во основната организација служат и за покривање на износот на помалку остварениот доход што им припаѓа на работниците на работната заедница за лични доходи и за заедничка потрошувачка во согласност со самоуправната спогодба, за надоместување на неамортизираната вредност на основните средства што се расходувани или пренесени без надомест, односно продадени по пониска цена, за покривање на штети на средствата на основната организација што не се надоместени по основ на осигурување на тие средства и за обезбедување ликвидноста на основната организација (исплата на втасани обврски).

Основната организација може средствата на резервите со обврска за враќање да ги користи за привремена исплата на аконтации на личните доходи на работниците, за санација и за обезбедување на својата ликвидност.

Основната организација ги користи средствата на резервите издвоени од чистиот доход во поголем износ од износот утврден со овој закон за намени и под услови што ги утврдува со својот самоуправен општ акт.

Член 11

Основната организација не може средствата на резервите да ги користи за инвестиции во основни средства.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, од средствата на резервите можат да се дадат кредити за инвестиции во основните средства ако со таквото вложување се отстрануваат причините за загубите во согласност со утврдената санациона програма.

IV. Здружување на средствата на резервите

Член 12

Врз основа на самоуправната спогодба за основите на планот или на друга самоуправна спогодба, склучена со работниците на други основни организации, работниците во основната организација можат да ги здружуваат средствата на резервите во фондот на заедничките резерви на работната организација во чиј состав е основната организација и во фондот на заедничката резерва на сложената организација на здружен труд во која е здружена работната организација во чиј состав е основната организација, како и во фондот на заедничката резерва на самоуправната интересна заедница во рамките на која работниците вршат слободна размена на трудот.

Средствата на резервите се здружуваат во фондот од став 1 на овој член под услов:

1) со фондот на заедничката резерва, преку свои делегати, да управуваат работниците во основните организации што ги здружиле средствата во фондот;

2) здружените средства на резервите во фондот на заедничките резерви да се користат за исти намени за кои служат средствата на резервите во основната организација, ако со самоуправна спогодба за здружувањето не е определено средствата на фондот на заедничките резерви да не можат да се користат за одделни од тие намени.

Здружувањето на средствата на резервите на основната организација која произведува предмети за вооружување и воена опрема во фондот на заедничките резерви од став 1 на овој член, како и користењето на здружените средства на резервите во смисла на став 2 од овој член, се врши врз основа на самоуправната спогодба што е склучена со

согласност на Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 13

Работниците во основната организација се должни средствата на резервите да ги здружуваат во фондовите на заедничките резерви формирани за територијата на општествено-политичките заедници од член 4 на овој закон.

Средствата на резервите во фондовите од став 1 на овој член се здружуваат под услов:

1) со фондовите на заедничките резерви, преку свои делегати, да управуваат работниците во основните организации чии средства на резерви се здружени;

2) здружените средства во фондот да се користат за исти намени за кои служат средствата на резервите во основните организации, ако со закон, односно со одлука на собранието на општествено-политичката заедница согласно со законот не е определено средствата на фондот да се користат само за одделни од тие намени.

Фондот на заедничките резерви е правно лице, со права и обврски утврдени со закон односно со одлука донесена врз основа на закон.

На почетокот на секоја година фондот од став 1 на овој член утврдува предлог на финансиски план и го поднесува на усвојување до работниците во основните организации чии средства на резерви се здружени во фондот. Кон предлогот на финансискиот план се поднесува извештај за користење на средствата на фондот во претходната година.

Член 14

За намените од член 10 став 1 на овој закон кои не можат да се покријат од сопствените средства на резервите и од средствата на резервите здружени во фондовите на заедничките резерви од член 12 на овој закон, во делот во кој недостигаат а најмногу до износот што е здружен, работниците во основната организација можат да ги повлечат средствата на резервите здружени во фондовите на заедничките резерви од член 13 на овој закон.

Ако на сметката на фондот на заедничките резерви од член 13 на овој закон нема слободни парични средства, повлекувањето на средствата на резервите во смисла на став 1 од овој член се врши на начин утврден со статутот на фондот.

Член 15

Во фондовите на заедничките резерви од член 13 на овој закон можат да се здружуваат само средства на резервите на основната организација што го надминуваат износот на едномесечниот личен доход на работниците пресметан на начин утврден со самоуправниот општ акт, а најмногу до 50% од вкупниот износ на средствата на резервите на основната организација (вклучувајќи го и износот здружен во фондовите од член 12 на овој закон) утврден со завршната сметка за претходната година.

Член 16

Начинот на управување и располагање со средствата на резервите здружени во фондот на заедничката резерва на работната организација во чиј состав е основната организација, во фондот на заедничката резерва на сложената организација на здружен труд во која е здружена работната организација во чиј состав е основната организација, како и во фондот на заедничката резерва на самоуправната интересна заедница во рамките на која се врши слободна размена на трудот, се уредува со самоуправни општ акт. Како самоуправен општ акт се смета и самоуправната спогодба за здружување на средствата на резервите.

Начинот на управување и располагање со средствата на резервите здружени во фондот на заедничките резерви, формиран за територијата на општествено-политичката заедница, во согласност со одредбите на овој закон, се уредува со закон односно со одлука на собранието на општествено-политичката заедница согласно со закон.

Член 17

Фондот на заедничката резерва формиран за територијата на општествено-политичката заедница го следи извршувањето на обврските од санационите програми во основните организации и во други организации на здружен труд во чие финансирање учествуваат средствата на фондот.

Врз основа на следењето на извршувањето на обврските од санационата програма, фондот од став 1 на овој член, непосредно презема потребни мерки и предлага преземање на мерки за отстранување на тешкотиите и слабостите во основните организации и во други организации на здружен труд заради остварување на позитивни финансиски резултати.

V. Казнени одредби

Член 18

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап основната организација:

1) ако не формира или не ги обновува средствата на резервите во височините утврдени со овој закон (член 7);

2) ако средствата на резервите ги користи за намени што не се пропишани со овој закон (член 10);

3) ако средствата на резервите здружени во фондот на заедничката резерва ги користи спротивно од одредбите на овој закон (член 12);

4) ако средствата на резервите ги употребува за инвестиции, освен за инвестициите од член 11 став 2 на овој закон.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 2.000 до 20.000 динари и одговорното лице во основната организација. Како одговорно лице се смета раководниот орган на основната организација.

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член согласно се применуваат и врз фондовите на заедничките резерви од член 4 на овој закон.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 19

Основната организација во своите деловни книги ќе изврши пренос на средствата уплатени во фондовите на заедничките резерви формирани во општините, републиките односно автономните покраини до денот на влегувањето во сила на овој закон од изворите на деловните средства (деловен фонд) во изворите на средствата на резервите (резервен фонд).

Член 20

Одредбите на овој закон за формирањето, користењето, здружувањето и обновувањето на средствата на резервите се применуваат врз договорните организации на здружен труд, врз основните здружени организации и врз земјоделските и други задруги.

Член 21

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за средствата на резервите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/72, 71/72, 40/73, 9/76, 18/76, 53/76 и 29/77).

Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

881.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ

Се прогласува Законот за основите на безбедноста во железничкиот сообраќај, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1977 година.

ПР бр. 668

27 декември 1977 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат основите на безбедноста во железничкиот сообраќај, кои се однесуваат на единствените технички и други услови што мораат да ги исполнуваат железничките пруги и железничките возила, единствениот технолошки процес и основните услови за безбедно вршење на железничкиот сообраќај, одговорноста на железничките транспортни организации на здружен труд и на Заедницата на југословенските железници за безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, условите што во стручен и здравствен поглед мораат да ги исполнуваат железничките работници кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај, како и заштитата на железничките пруги и железничките возила од оштетувања и други дејствија со кои се загрозува или пречи железничкиот сообраќај.

Основите на безбедноста во железничкиот сообраќај уредени со овој закон се однесуваат на железничкиот сообраќај што го вршат железничките транспортни организации на здружен труд (во натамошниот текст: железнички транспортни организации) здружени во Заедницата на југословенските железници.

Член 2

За безбедноста во железничкиот сообраќај се одговорни, во рамките на своите права, должности и одговорности, железничките транспортни организации и Заедницата на југословенските железници (во натамошниот текст: Заедницата).

Под железнички транспортни организации, во смисла на овој закон, се подразбираат основните организации на здружен труд чија дејност е организацијата и вршењето на железничкиот сообраќај и одржувањето на средствата на железничкиот сообраќај, на работната железничка транспортна организација и сложената железничка транспортна организација на здружен труд во кои се здружени тие организации на здружен труд.

Правата, должностите и одговорностите на железничките транспортни организации и на Заедницата во спроведувањето на овој закон се уредуваат со закон, како и со самоуправна спогодба за здружување во работна железничка транспортна организација, во сложената железничка транспортна организација и Заедницата и со други самоуправни општи акти во согласност со законот.

Член 3

Железничкиот сообраќај се организира и врши по единствен технолошки процес, што заеднички го утврдуваат железничките транспортни организации во рамките на Заедницата, во согласност со овој закон.

Член 4

Железничките транспортни организации и Заедницата се должни да организираат и трајно да вршат контрола на безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај.

Заедницата е должна да ја следи и анализира состојбата на безбедноста и уредноста во железничкиот сообраќај и спроведувањето на прописите од оваа област и да предлага и презема потребни мерки за унапредување на безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај.

Надлежностите и спроведувањето на контрола на безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај во рамките на Заедницата се уредуваат со самоуправна спогодба за здружување на железничките транспортни организации во Заедница.

Член 5

Железничките транспортни организации и Заедницата, во рамките на своите права, должности и одговорности, ја уредуваат, остваруваат и унапредуваат општествената самозаштита во областа на безбедноста во железничкиот сообраќај.

Прашањата за општествена самозаштита во областа на безбедноста во железничкиот сообраќај од заеднички интерес, железничките транспортни организации ги уредуваат со самоуправен општ акт донесен во рамките на Заедницата.

Член 6

Сојузниот комитет за сообраќај и врски, во соработка со органите надлежни за работите на сообраќајот во републиките и автономните покраини и со Заедницата, ја следи и разгледува состојбата и проблемите на безбедноста во железничкиот сообраќај и спроведувањето на прописите од оваа област, предлага потребни мерки за унапредување на безбедноста на железничкиот сообраќај и повремено го известува Сојузниот извршен совет и Собранието на СФРЈ за состојбата на безбедноста во железничкиот сообраќај.

Член 7

Заради обезбедување услови за безбедно и несметкавано вршење на железничкиот сообраќај, железничката транспортна организација има право на земјиштата, објектите во општествена сопственост, како и на земјиштата и објектите на кои постои право на сопственост, да поставува и одржува сигнално-сигурносни и телекомуникациони уреди.

Ако делови од сигнално-сигурносни и телекомуникациони уреди треба да се постават надвор од железничкото подрачје на земјиште односно објект во општествена сопственост или на земјиште односно објект на кој постои право на сопственост, железничката транспортна организација го остварува правото од став 1 на овој член во согласност со прописите за експропријацијата односно со прописите за одземање или ограничување на правата во поглед на располагањето.

II. ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРУГИ И ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА

1. Железнички пруги

Член 8

Според обемот на сообраќајот и значењето што го имаат за внатрешниот и меѓународниот сообраќај, железничките пруги можат да бидат главни и споредни.

Железничките транспортни организации со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, утврдуваат единствени критериуми за распоредување на железничките пруги во главни и споредни.

Член 9

Под железничка пруга, во смисла на овој закон, се подразбираат: долниот и горниот строј на пругата, објектите, телекомуникационите сигнално-сигурносните, стабилните електровлечни и други постројки и уреди на пругата, опремата на пругата, деловните згради на железницата на пругата со земјиштето што им служи за тие згради, земјишниот пружен појас и воздушниот простор над пругата во височина од 12 m над горниот раб на шината, односно 14 m кај далноводите со напон над 220 kV.

Член 10

Железничките пруги мораат да ги исполнуваат следните основни услови:

1) широчината на колосекот меѓу внатрешните рабови на главите на шината изнесува 1.435 mm, со тоа што не смее да биде помала од 1.430 mm ниту поголема од 1.470 mm, вклучувајќи го и проширувањето на колосекот во кривина;

2) полупречникот на кривината на отворена пруга мора да изнесува најмалку 300 m, а на главниот прооден колосек во станицата — најмалку 500 m. Надворешната шина, зависно од големината на полупречникот на кривината и дозволената брзина, мора да биде надвишена, но не повеќе од 150 mm;

3) наклонот на нивелетата на отворена пруга може да изнесува најмногу 25 промили;

4) наклонот на нивелетата во станицата може да изнесува: за станиците во правец — до 1 промил, а за станиците во кривина до 2,5 промили, зависно од полупречникот на кривината;

5) растојанието меѓу оските на колосекот (во натамошниот текст: растојание на колосеците) во станицата мора да биде толкаво што да може меѓу слободните профили на тие колосеци да постои потребен простор за безбедно движење на патниците и другите лица и за поставување на постројки, направи и столбови за сигнали, електрична контактна мрежа, осветление и др.

Растојанието на колосеците во станиците мора да биде најмалку 4,75 m, а растојанието на колосеците меѓу кои се поставуваат перони мора да биде најмалку 6,00 m.

Растојанието на колосеците на отворена пруга кај двоколосечни и паралелни пруги мора да изнесува најмалку 4 m;

6) оптоварувањето на главните пруги мора да биде најмалку: 20 тони по оска и 7,2 тони по должински метар, а на споредните пруги — 18 тони по оска и 6,4 тони по должински метар.

Железничката пруга мора да ги исполнува пропишаните услови на слободен профил за отворена пруга, за мостови, за тунели и во станиците, зависно од тоа дали е пругата електрифицирана или не.

При реконструкција и доградба на постојните пруги со нормален колосек и при нормализација на пругите со тесен колосек на кои технички е оте-

жнато или економски неоправдано да се применуваат условите од став 1 на овој член, можат, по исклучок, да се применуваат и поблагии услови во согласност со републичкиот односно со покраинскиот закон.

Член 11

На просторот меѓу колосеци, како и покрај крајните колосеци на растојание од 8 m, а ако железничката пруга минува низ населено место — на растојание од 6 m, сметајќи од оската на крајниот колосек (пружен појас), можат да се градат само железнички објекти и постројки.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, со претходна согласност од железничката транспортна организација можат да се градат и на помали растојанија објекти и постројки на други организации кои служат за натовар и истовар на стоки на железницата.

Покрај железничка пруга, на земјишниот појас во широчина од 200 m, сметајќи од оската на крајните колосеци (заштитен пружен појас), можат да се градат градежни и други објекти и да се подигаат постројки на определена оддалеченост од пругата, зависно од нивниот вид и намена, а според условите и со примена на мерки што обезбедуваат сигурност на лугето и сообраќајот, согласно со републичкиот односно покраинскиот закон.

Член 12

Железничка пруга, пруга на друга железница или индустриски колосек се приклучува кон пруга на железничка транспортна организација, по правило, во станица, а по исклучок и на отворена пруга, со обврска за спроведување неопходни мерки за осигурување безбедност на сообраќајот.

Ако железничка пруга, пруга на друга железница или индустриски колосек се приклучува кон отворена пруга на главна пруга, одвоената свртница мора да биде изведена со заштитен колосек и осигурена со сигнали со претсигнали. Сигналите мораат да бидат зависни од положбата на свртницата, што се контролира од соседното поседнато сообраќајно место на пругата.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, одвоената свртница мора да биде трајно поседната од страна на железнички работник, ако нејзината положба не се контролира од соседното поседнато сообраќајно место на пругата.

Приклучувањето на пруга на друга железница или на индустриски колосек може да се изврши само ако тоа го одобри железничката транспортна организација кон чија пруга се врши приклучувањето.

Начинот на приклучување и сообраќајно-техничките услови за приклучување на пруга на друга железница или на индустриски колосек и мерките за осигурување безбедност на сообраќајот што треба да се спроведат во врска со приклучувањето, ги утврдува железничката транспортна организација.

Член 13

Меѓусебното вкрстување на железнички пруги од нормален колосек и вкрстувањето на железнички пруги со нормален колосек со друга пруга (пруга со тесен колосек, пруга на индустриска или друга железница, трамвајска пруга и сл.) мора да биде надвор од нивото.

Член 14

Заеднички мост за железничка пруга и пат може да се гради на исти столбови, под услов пругата и патот да имаат посебни конструкции, а може да се гради и со заедничка конструкција, под услов железничкиот колосек и коловозот на патот да се наполно одвоени.

Член 15

Растојанието меѓу пругата и патот мора да биде толкаво што да може меѓу нив да се постават сите уреди и постројки потребни за вршење сообраќај на пругата и патот, со тоа што да изнесува најмалку 8 m, сметајќи од оската на најблискиот колосек до најблиската точка на горниот строј на патот.

Во ридски и тешки терени, во клисури и на други слични конфигурации на теренот, растојанието меѓу железничката пруга и патот кој нема својство на автопат, може да биде и помало од 8 m под услов слободните профили да не им се допираат и меѓу нив да можат да се постават сигнално-сигурносни уреди, телекомуникациони уреди, контактна мрежа и други уреди неопходни за безбедно одвиѓање на сообраќајот, со тоа што пругата да биде над нивелетата на патот најмалку 1 m.

Ако постојниот пат не ги исполнува условите од ст. 1 и 2 на овој член, на патот мора да се постават сигурносни огради.

Член 16

Железничките пруги мораат да бидат опремени со телекомуникациона мрежа и уреди кои, во функционален поглед, претставуваат единствена целост и обезбедуваат сигурно и уредно вршење на железничкиот сообраќај.

Железничките транспортни организации со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, го утврдуваат обемот и видот на телекомуникационите врски и уреди зависно од категоријата на пругата.

Член 17

Определени сообраќајни места на пругата, зависно од максималната дозволена брзина на движењето на возот, мораат да бидат опремени со сигнално-сигурносни уреди и постројки, и тоа:

1) за брзина на движењето на возот поголема од 50 km/час — сообраќајните места на пругата мораат да се опремаат со влезни сигнали и претсигнали. Влезните сигнали мораат да бидат во таква техничка условена зависност од положбата на свртниците во патот на возењето што да сигнализираат дали натамошното возење е дозволено со редовна или со намалена брзина;

2) за брзина на движењето поголема од 100 km/час — сообраќајните места на пругата мораат да се опремаат со влезни сигнали со претсигнали и со излезни сигнали кои се во таква техничка условена зависност од патот на возењето што да можат да се постават во положба која дозволува натамошно возење само по претходно обезбеден пат на возењето и ако пругата е слободна во правец на движењето на возот до наредниот влезен или просторен сигнал. Излезните сигнали на соседните сообраќајни места на едноколосечна пруга мораат да бидат во таква меѓусебно технички условена зависност што да можат да се постават во положба која дозволува возење само во еден правец;

3) за брзина на движењето поголема од 100 km/час — мораат кај влезните и излезните сигнали во станиците, просторните и заштитните сигнали да се вградат уреди за автоматско запирање на движењето на возот кај сигналите кои покажуваат дека натамошното возење е забрането, односно уреди за автоматското намалување на брзината на движењето на возот од сигналот кој покажува дека натамошното возење е дозволено со намалена брзина.

Железничките транспортни организации со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, во зависност од максималната дозволена брзина

на движењето на возот ги определуваат сообраќајните места на пругата кои мораат да бидат опремени со сигнално-сигурносни уреди и со постројки од став 1 на овој член.

Член 18

Електрификацијата на железничките пруги се врши со примена на монофазниот систем 25 kV 50 Hz. Но исклучок, заради комплетирање на мрежата на постојните електрифицирани пруги, електрифицирањето на тие пруги може да се врши и со примена на системот на еднонасочна струја од 3.000 V.

Член 19

На местата на контактна мрежа под напон и на уредите на таа мрежа каде што постои можност за опасност по животот на луѓето, мораат да се спроведат соодветни заштитни мерки.

На сигнално-сигурносните и телекомуникационите уреди или на деловите на конструкцијата што се наоѓаат во непосредна близина на контактната мрежа, мораат да се спроведат соодветни мерки за заштита од штетни електрични влијанија и предизвикување на напон.

Член 20

Контактниот вод над патниот премин мора да биде на височина со која се обезбедува сигурносно растојание до слободниот профил на патот во височина од 4,5 m над коловозот, а на обете страни на патниот премин мораат да се постават заштитни пречки за ограничување на височината на патното возило со товар и соодветни знаци на оддалеченост на најмалку 8 m од најблиската шина, мерено по оската на патот.

Член 21

Железничките станици и другите сообраќајни места на пругата во кои се регулира железничкиот сообраќај, мораат да имаат потребни простории, уреди за осветлување, направи и опрема, кои овозможуваат безбедно и уредно управување со сообраќајот, како и други потребни уреди.

Местата за примање, сместување и експедирање на патници, багаж и пратки во железничките станици мора да бидат снабдени со соодветни уреди, постројки и опрема што се потребни за безбедно и непречено вршење на работите на тие места.

Во железничките станици со голема фреквенција на патници и возови, пристапите до возовите мораат да бидат изведени така што патниците да не преминуваат преку колосеците (подземни приоди, челни перони и др.).

Стојалиштата на двоколосечните пруги мораат да имаат перони поврзани со премини под или над пругата или перони со пристапни патишта за насочување на патниците на обезбеден патен премин или пешачки премин или мораат да бидат заштитени со железнички сигнали.

Стојалиштата на двоколосечните пруги од став 4 на овој член, освен стојалиштата со островски перони, мораат да имаат ограда меѓу колосеците.

Под железничка станица во смисла на овој закон се подразбира сообраќајно место на пругата во кое се регулира сообраќајот на спротивни и последователни возови и се врши патнички и стоквен сообраќај.

Под стојалиште, во смисла на овој закон, се подразбира сообраќајно место на пругата кое служи исклучиво за влегување и излегување на патници од патнички возови.

Член 22

Цевоводи, водоводи, електрични, телефонски и телеграфски воздушни линии и подземни кабли и други слични инсталации и уреди што служат за општи потреби, можат да се постават на железничко подрачје и да се вклучуваат со железничката пруга, односно да се изведуваат паралелно со железничката пруга на железничко подрачје и надвор од железничкото подрачје, под услов со нивното поставување, изведување и користење да не се загрозува безбедноста на железничкиот сообраќај ниту да се попречува вршењето и развојот на железничкиот сообраќај.

Поставувањето на инсталациите и уредите од став 1 на овој член на железничкото подрачје се врши со претходна согласност на железничката транспортна организација.

Под железничко подрачје, во смисла на овој закон, се подразбира земјиштето на кое се наоѓаат железнички пруги, објекти, постројки и уреди кои непосредно служат за вршење на железнички сообраќај.

2. Железнички возила

Член 23

Железничките возила мораат да им одговараат на техничките нормативи утврдени со овој закон, на југословенските стандарди, на прописите за заштита од пожар, како и на стандардите утврдени со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, со кој се обезбедува техничкото и технолошкото единство на железницата.

Железничките возила наменети за користење и за меѓународен железнички сообраќај мораат да ги исполнуваат и условите утврдени со меѓународни спогодби.

Под железнички возила, во смисла на овој закон, се подразбираат локомотивите, моторните коли, патничките и товарните коли и железничките возила за посебни намени.

Член 24

Железничките возила мораат да им одговараат на дозволеният профил на возилата и на условите за пругите на кои сообраќаат.

Железничките возила мораат да бидат приспособени за автоматско и рачно кочење на возот, со тоа што уредите да дејствуваат независно едни од други.

Патничките коли мораат да бидат опремени со уреди за кочење во случај на опасност.

Локомотивите и моторните коли за сообраќај со брзина на движењето над 100 km/час мораат да имаат уреди за автоматско запирање кај сигналите кои покажуваат дека натамошното возење е забрането, односно уреди за автоматското намалување на брзината на движењето од сигналот кој покажува дека натамошното возење е дозволено со намалена брзина.

На пругите опремени со уреди за автоматско запирање на движењето на возот кај сигналите кои покажуваат дека натамошното возење е забрането, односно со уреди за автоматско намалување на брзината на движењето од сигналите кои покажуваат дека натамошното возење е дозволено со намалена брзина, можат да сообраќаат само локомотиви и моторни коли опремени со уредите од став 4 на овој член.

Дизел-локомотивите, електричните локомотиви и моторните коли мораат да бидат опремени со уред за автоматско запирање на движењето на возилото во случај на небудност или онеспособување на возачот.

Под моторни коли, во смисла на овој закон, се подразбираат електромоторни коли, електромоторни возови, дизел-моторни коли, дизел-моторни возови и шинобуси.

Член 25

Патничките коли мораат да имаат уреди за греене, санитарно-хигиенски уреди и електрично осветление и мораат да бидат приспособени за безбедно преминување на патниците од една кола во друга кола.

Член 26

Локомотивите и моторните коли мораат да бидат опремени со направа за давање звучни сигнали, со регистрирачки брзиномер, со прибор за прва помош и со апарат за брзо гасење на пожар со хемиски средства кои не спроведуваат електрицитет.

Член 27

На деловите на железничките возила кои можат да дојдат под електричен напон и да доведат во опасност животи на луѓето, мораат да се спроведат пропишаните заштитни мерки.

Член 28

Заради подготвување на локомотиви, моторни коли, патнички коли и товарни коли за безбедно и непречено учество во железничкиот сообраќај мораат да постојат потребни објекти (депоа, технички станици и др.), постројки и уреди.

Член 29

Железнички пруги и железнички возила можат да се предадат во сообраќај дури откако со технички преглед ќе се утврди дека им одговараат на техничките нормативи што тие средства мораат да ги исполнуваат во поглед на безбедноста на сообраќајот, техничкото и технолошкото единство.

Прегледот на железничките пруги и железничките возила од став 1 на овој член се врши во согласност со законот.

Железничките возила кои се предаваат во сообраќај мораат да му одговараат на усвоениот прототип што е претходно испитан, прегледан и предаден во сообраќај.

Сојузниот комитет за сообраќај и врски го пропишува начинот на прегледување, испитување и предавање во сообраќај на прототипот на железнички возила.

Член 30

Железничките пруги и железничките возила мораат да се одржуваат во таква состојба што ќе осигурава безбеден и непречен железнички сообраќај.

Железничките пруги и железничките возила мораат да бидат редовно контролирани и повремено прегледувани.

Железнички транспортни организации со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, го утврдуваат начинот на контрола, преглед и одржување на железничките пруги и железничките возила.

3. Технички податоци за железничките пруги и железничките возила

Член 31

Железничката транспортна организација е должна за железничките пруги и железничките возила да има средени технички податоци, што се од значење за безбедноста на железничкиот сообраќај.

Железничките транспортни организации со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, ги утврдуваат техничките податоци од став 1 на овој член.

III. ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА БЕЗБЕДНО ВРШЕЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ

Член 32

За сообраќај на возовите мора однапред да се утврди возниот ред. Железничките транспортни организации, во рамките на Заедницата го утврдуваат и објавуваат возниот ред на возовите со кои редовно се превезуваат патници.

Возниот ред е задолжителен за железничките транспортни организации и тие се должни да преземаат потребни мерки за неговото безбедно и непречено извршување.

Железничките транспортни организации мораат да се придржуваат кон утврдениот и објавениот возен ред на возовите со кои редовно се превезуваат патници и мораат редовно уредно да го одржуваат сообраќајот на тие возови за време на важењето на возниот ред.

Член 33

Возовите можат да сообраќаат со брзина која ѝ одговара на способноста на пругите на кои сообраќаат, на способноста на железничките возила вклучени во возот, на начинот на кочење и на кочената тежина на возот.

Член 34

Кочењето на возовите се врши со автоматски кочници.

Кочењето на возовите може да се врши со рачни кочници во случај на ненадеен дефект на уредите за автоматско кочење, вклучување во возот на неисправни коли заради неопходен превоз до определено место и во други посебни случаи кои условуваат кочењето на возот да се врши со рачни кочници.

Член 35

Составот на возот и распоредот на возилата во возот мораат да бидат такви што да се остварува сигурно движење и ефикасно кочење на возот и возот да може безбедно да сообраќа според утврдениот возен ред.

Во воз може да се вклучи железничко возило кое им одговара на определените технички услови, ако е способно за сообраќај, ако е во границите на пропишаниот профил и ако не ги пречекорува дозволените вредности на притисокот по оската и тежината по должински метар, утврдени за пругите на кои возилото треба да сообраќа.

Ако возилото, заедно со товарот, ги пречекорува границите на пропишаниот товарен профил или најголемите дозволени вредности на притисокот по оската и тежините по должински метар на пругите на кои треба да сообраќа, може да се вклучи во воз ако се определи возот да сообраќа во согласност со тие технички особини на возилото и при преземање на соодветни мерки предвидени со сообраќајните правила.

Железничките транспортни организации со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, го утврдуваат единствениот начин на регулирање и вршење на железничкиот сообраќај и составот и кочењето на возовите.

Член 36

Возот мора да биде опремен со апарати за брзо гаснење на пожар со хемиски средства што не спроведуваат електрицитет и со прибор за прва помош. Таа опрема мора да биде сместена на лесно достапно место.

Возот за превоз на патници мора ноќе да биде осветлен, и мора да биде загреан кога надворешната температура е пониска од плус 12°C°.

Железничките транспортни организации со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, ги уредуваат греењето, осветлението и опремувањето возовите со апарати за брзо гаснење на пожари и со прибор за прва помош.

Член 37

Пред почетокот и за време на работите врз одржување на железничките пруги, мораат да се преземаат пропишаните и други потребни мерки за безбедноста на сообраќајот и сигурноста на работниците што ги изведуваат тие работи.

Член 38

Во вршењето на железничкиот сообраќај мораат да се применуваат определени железнички сигнали со кои се осигурува безбеден и уреден сообраќај.

Сигналите мораат да бидат такви што со помош на нив железничките работници брзо и сигурно меѓусебно да се известуваат и разбираат за сообраќајот на возовите, при маневрирање, за дозвола или забрана на возењето преку определено место, за состојбата на пругата, за потребните намалувања на брзината на движењето и др.

Заради чување на личната безбедност на железничките работници и на други лица се применуваат сигнали кои служат за опомена.

Член 39

Системот за сигнализација мора да им одговара на организацијата и процесот на работата во вршењето на железничкиот сообраќај и да ги исполнува барањата на безбедноста на железничкиот сообраќај, а во поглед на значењето на сигналните поими мора да биде единствен.

Член 40

Возот на челната страна ноќе, а на крајот и дење и ноќе, мора да биде означен со соодветни сигнали. Тие сигнали ноќе, а во случај на слаба видливост и дење, мораат да даваат светлост со соодветна боја и јачина.

Член 41

Определени железнички сигнали имаат значење на задолжителна наредба или предупредување. Железничките работници и други лица на кои се однесуваат сигналите, мораат да постапуваат според нив.

Ако значењето на сигналот е нејасно, железничките работници и другите лица на кои се однесува сигналот ќе сметаат дека таквиот сигнал го има она значење кое обезбедува поголема сигурност во сообраќајот.

Железничките транспортни организации со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, ги утврдуваат видовите на сигналите, нивното значење, формата, бојата и најмалата далечина на видливост на сигналот, како и начинот на поставување и употреба на сигналот.

Член 42

Железничката транспортна организација е должна да ги презема мерките за спасување на лица и за укажување помош на повредени лица во случај на незгода, несреќа и други вонредни настани во железничкиот сообраќај.

Железничката транспортна организација е должна да ги утврди причините за незгодата, за несреќата и за друг вонреден настан во железничкиот сообраќај, како и околностите под кои се случиле.

Железничките работници што непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај се должни да учествуваат во спасувањето на лица и во укажувањето на прва помош на повредени лица во случај на незгода, несреќа и други вонредни настани, како и за тоа веднаш да ја известат железничката транспортна организација, а ако има повредени или усмртени лица и најблиската здравствена организација на здружен труд.

Член 43

Во случај на елементарни непогоди, незгоди, несреќи и други вонредни настани што предизвикуваат прекин на железничкиот сообраќај, железничката транспортна организација е должна да презема мерки потребни за воспоставување на сообраќајот во што пократок рок.

Член 44

Органите што вршат увид за незгода, несреќа и за други вонредни настани во железничкиот сообраќај, мораат да водат сметка работата при увидот да не го попречува железничкиот сообраќај, односно попречувањето на сообраќајот да се сведе на најмала мера.

Член 45

Железничкиот работник што непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај е должен да се придржува кон одредбите од овој закон, другите прописи и самоуправните општи акти донесени врз основа на овој закон: за регулирање и вршење на железничкиот сообраќај, за сигналите и за одржувањето на железничките пруги и железничките возила. Непридржувањето кон одредбите за регулирањето и вршењето на железничкиот сообраќај, на одредбите за сигналите и одредбите за одржување на железничките пруги и железничките возила, претставува прекршок и повреда на работната обврска, односно повреда на работната дисциплина.

Член 46

Со самоуправна спогодба за здружување во железничка транспортна организација, односно во Заедницата, се уредуваат начинот на вршење контрола над спроведувањето на сојузните прописи и самоуправните општи акти за безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај.

Железничките транспортни организации со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, ги утврдуваат овластувањата на работниците на контрола на безбедноста на железничкиот сообраќај и на други работници одговорни за безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, како и овластувањата на определени органи на здружените железнички транспортни организации за поведување и водење на постапка поради повреда на работната обврска, односно повреда на работната дисциплина кога таа повреда заеднички ќе ја сторат железнички работници од две или повеќе железнички транспортни организации здружени во Заедницата.

Со самоуправниот општ акт од став 2 на овој член се утврдуваат условите за поведување и водење постапка и за изрекување на мерки поради повреда на работната обврска, односно повреда на работната дисциплина од член 45 на овој закон.

Член 47

Железничките транспортни организации со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, утврдуваат поради кои потешки повреди на работната обврска односно на работната дисциплина на железнички работник мора да му престане работниот однос.

До завршување на постапка поради повреда на работната обврска, односно на работната дисциплина од став 1 на овој член, работникот се распоредува на работи и работни задачи на кои не учествува непосредно во вршењето на железничкиот сообраќај. Ако не постои можност да се распореди на такви работи и задачи, работникот привремено се отстранува од работа.

Член 48

Железничките работници кои на определени работи непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај, мораат да исполнуваат посебни здравствени услови и да бидат стручно оспособени за тие работи.

Железничките транспортни организации со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, ги утврдуваат работите на кои работниците непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај.

Здравствената способност на железничките работници кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај мора периодично да се проверува, како и по секоја незгода, потешка повреда, тешка и долготрајна болест на работникот и во други случаи предвидени со прописот од став 4 на овој член.

Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита, на предлог од Заедницата, ги пропишува посебните здравствени услови и начинот и времето на нивното утврдување за работниците од став 1 на овој член.

Работниците од став 1 на овој член подлежат на задолжително стручно поучување, а нивната стручна оспособеност мора периодично да се проверува.

Железничките транспортни организации со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, ја утврдуваат потребната стручна оспособеност, начинот на нејзиното проверување, како и начинот на задолжителното стручно поучување на работниците од став 1 на овој член.

Член 49

Ако железничкиот работник кој непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај, покажува дека не ги исполнува здравствените услови во поглед на физичката и психичката способност за вршење на определени работи и работни задачи, или дека употребува алкохол, опојни дроги или психоактивни лекови, мора веднаш да се упати на вонредно проверување на здравствената состојба, а особено на физичките и психичките способности за работа на такви работи и задачи.

Додека не се изврши вонредното проверување од став 1 на овој член, работникот може, по потреба, привремено да се распореди на други работи и работни задачи на кои непосредно не учествува во вршењето на железничкиот сообраќај.

Железничките транспортни организации утврдуваат со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, кога работникот во смисла на став 2 од овој член задолжително привремено се распоредува на други работи и работни задачи.

Член 50

На железничкиот работник кој непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај, не смее да му се дозволи натамошно вршење на определени работи и работни задачи:

1) ако при проверување на физичките и психичките способности, се утврди дека не ги исполнува пропишаните услови за вршење на тие работи и задачи;

2) ако при проверување на стручноста не покаже стручноста за натамошно успешно вршење на тие работи и задачи;

3) ако се утврди дека е склон кон употреба на алкохол или на психоактивни лекови за време на вршењето на работите и задачите, или дека доаѓа на работа под дејство на тие средства;

4) ако се утврди дека употребува опојни дроги.

Во случајот од став 1 на овој член, работникот се распоредува на неопределено или на определено време, на работи и работни задачи со чие извршување непосредно не учествува во вршењето на железничкиот сообраќај, или спрема него се преземаат други мерки предвидени со самоуправниот општ акт.

Член 51

Железничкиот работник кој непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај, не смее да зема алкохолни пијачки, опојни дроги или психоактивни лекови за време на вршењето на доверените му работи и работни задачи, ниту да стапува на работа кога во организмот има алкохол или е под дејство на опојни дроги, односно на психоактивен лек.

Железничкиот работник кој непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај не смее да врши определени работи и работни задачи ако е во толкава мера уморен или болен, или е во таква психичка состојба што е неспособен правилно да ги врши доверените му работи и задачи, или ако е под влијание на алкохол, опојни дроги или психоактивни лекови, па поради тоа може да ја доведе во прашање безбедноста на сообраќајот ниту на таков работник смее да му се дозволи вршење на работи и задачи со чие извршување непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај.

Железничките работници со посебни овластувања и одговорности или други работници одговорни за безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, што железничките транспортни организации ќе ги определат со самоуправен општ акт, се овластени работникот кој непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај да го подложат на испитување со употреба на соодветни средства и апарати или да го упатат на стручен поглед заради проверка дали има алкохол во организмот или дали се наоѓа под дејство на опојна дрога или на психоактивни лекови. Таа проверка може да се врши по стапувањето на работа и за време на работата.

Железничките работници од став 3 на овој член се должни привремено да го отстранат од работа железничкиот работник кој непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај, ако се наоѓа во состојбата опишана во став 1 односно став 2 на овој член, додека не престанат последиците на состојбата поради која бил отстранет од работа и за тоа да ги известат органите на железничката транспортна организација надлежни за поведување и водење постапка и за изрекување на мерки поради повреда на работната обврска или друга повреда на работната дисциплина.

Ако постои основано сомневање дека железнички работник е склон кон употреба на алкохол или на опојни дроги, на таков работник не можат да му се доверат раководење со сообраќајот, регулирање на сообраќајот, диспонирање во сообраќајот и работи на контрола на процесот на работата во сообраќајот.

Железничките транспортни организации со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, ја утврдуваат постапката за проверка на способноста за работа на работниците од ст. 2 и 3 на овој член.

Член 52

Железничката транспортна организација е должна, на начинот утврден со самоуправниот општ

акт од член 51 став 6 на овој закон, да го организира вршењето на проверка на способноста за работа на определени железнички работници кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај.

Железничките транспортни организации со самоуправниот општ акт од член 51 став 6 на овој закон утврдуваат во кои станици и депоа се врши проверка на способноста за работа обемот и зачестеноста на таа проверка, како и кои железнички работници подлежат на таа проверка.

Член 53

На железничкиот работник што непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај, ако ја занемарува својата работна обврска или ако ја врши површно или прави неправилности што влијаат врз безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, може да му се изрече дисциплинска мерка распоредување, на неопределено или определено време, на работи и работни задачи на кои непосредно нема да учествува во вршењето на железничкиот сообраќај.

Спрема железничкиот работник на кого му се доверени работи и работни задачи на раководење со сообраќајот, регулирањето на сообраќајот, диспонирањето во сообраќајот или работи на контрола над процесот на работата во сообраќајот, ќе се преземе мерката од став 1 на овој член и кога дозволува железничкиот работник кој има право да му дава работни налози или над чија работа има право на контрола, ја занемарува својата работна обврска, или ја врши површно или прави неправилности што влијаат врз безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, или кога ќе издаде работен налог со кој е очигледно загрозувана или можела да биде загрозувана безбедноста на железничкиот сообраќај.

Железничките транспортни организации со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, го утврдуваат начинот на преземање на мерките од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 54

Железничките работници со посебни овластувања и одговорности или други работници одговорни за безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, определени со самоуправен општ акт на железничката транспортна организација, се должни да организираат и редовно да вршат надзор над применувањето на одредбите од член 45 на овој закон и да преземаат потребни мерки од член 47 став 2, член 48 ст. 3 и 5, член 49 став 1, член 50, член 51 ст. 2, 3 и 4 и член 53 став 1 од овој закон.

Ако работникот со посебни овластувања и одговорности или друг одговорен работник од став 1 на овој член смета дека во интерес на безбедноста на железничкиот сообраќај надлежниот орган во железничката транспортна организација не ја применил потребната мерка од член 47 став 2, член 49 став 2, член 50 и член 53 став 1 од овој закон, е должен за тоа да го предупреди тој орган. Ако тој орган, и покрај предупредувањето не ја примени потребната мерка, работникот со посебни овластувања и одговорности, односно другиот одговорен работник од став 1 на овој член, има право на приговор до надлежниот орган на управувањето.

Член 55

За именувањето и разрешувањето од должност на работници со посебни овластувања и одговорности или на други работници одговорни за безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај од член 54 на овој закон, одлучува работничкиот совет на основната организација на здружен труд врз основа на претходно прибавено мислење од работничкиот совет на работната железничка транспортна организација.

Член 56

Траењето на непрекинато управување со возови, траењето на смените, распоредот на смените и одморот на железничките работници кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај, се определуваат зависно од условите што влијаат врз физичката и психичката способност на железничките работници безбедно и уредно да ги извршуваат работните обврски во текот на смената.

Во железничките станици и депоа, во кои на железничките работници им се обезбедува одмор меѓу две последователни смени мораат да постојат простории за одмор и исхрана на тие работници.

Просториите од став 2 на овој член мораат да ги исполнуваат соодветните услови за одмор и исхрана на железничките работници и определени санитарни и хигиенски услови.

Сојузниот комитет за сообраќај и врски, во согласност со Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита, ги утврдува критериумите за вршење на работата во смени.

Член 57

Железничкиот работник што непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај не смее да стапи на работа ниту да работи врз тие работи спротивно на прописите за времето на непрекинато управување со возови, за времето на траењето на смените, за распоредот на смените и за времето за одмор.

Железничките работници со посебни овластувања и одговорности и други железнички работници одговорни за безбедноста и уредноста на сообраќајот не смеат да распоредат железнички работник ниту да дозволат да работи врз работи на кои непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај спротивно на прописите за времето на непрекинато управување со возови, за времето на траењето на смените, за распоредот на смените и за времето за одмор.

IV. БЕЗБЕДНОСТ И РЕД НА ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ПОДРАЧЈЕ И ВО ВОЗОВИТЕ

Член 58

Пристап и движење на железничкото подрачје се дозволени само на оние места што се определени за тоа.

Работниците кои во рамките на своите работи и работни задачи треба да извршат определени работи на пруга, во тунел, на мост или на друг објект на постројка или уред на пруга или во кругот на железничка станица, се должни за тоа претходно да ја известат железничката транспортна организација која врши сообраќај на односната пруга и да се спогодат со неа за времето и условите за извршување на тие работи.

Одредбата од став 2 на овој член не се однесува на припадниците на органите за внатрешни работи кога во вонредни или во итни случаи треба да извршат определено службено дејствие или да пристапат и да се движат на железничкото подрачје, во врска со вршење на своите работи и работни задачи а во рамките на своите права и должности.

На другите лица по исклучок, со претходно одобрение од железничката транспортна организација, им е дозволен пристап и движење на железничкото подрачје и на местата што не се предвидени за пристап и движење.

Член 59

Заради осигурување безбедност на железничкиот сообраќај, забрането е:

1) да се предизвикува дефект или оштетување на железничка пруга, на железнички возила или на нивната опрема;

2) да се фрла или да се става каков и да било предмет на железничка пруга или да се фрла каков и да било предмет на железнички возила или од железнички возила;

3) во близина на железничка пруга да се изведуваат работи што би можеле да оштетат железничка пруга или да ја намалат стабилноста на теренот (лизгање или одронување на теренот, хидрографски промени и сл.), или на кој и да е друг начин да го загрозат или попречуваат железничкиот сообраќај;

4) неовластено да се отвора браник на патен премин, да се става или да се закачува што и да е на браник или на друг сигнално-сигурносен уред на патен премин, или на кој и да е друг начин да се попречува нормалното функционирање на браник или на друг уред на патен премин;

5) во близината на патен премин да се вршат работи или да се изведуваат работи што ја намалуваат, спречуваат или на кој и да било начин ја попречуваат прегледноста на железничка пруга или на пат;

6) неовластено да се отстрани привремена заштитна направа поставена заради заштита на железничкиот сообраќај на место на одронување, на поројно место или на место изложено на завејување и на силни ветрови;

7) во патнички коли, во станични простори или во други места предвидени за патници, да се внесува багаж што содржи материи или предмети со кои би можела да се загрози сигурноста на патниците или на други лица или да им се нанесе штета или да се внесуваат такви материи или предмети;

8) неовластено да се презема дејствие или да се употреби уред за кочење заради запирање на движењето на воз, освен во случај на опасност за сигурноста на возот и за безбедноста на патниците или на други лица;

9) да се пречи работата на чувар на патен премин, на мост, односно на тунел или на друг железнички работник во вршењето на железничкиот сообраќај.

Член 60

На местата што се предвидени за пристапување или за движење на железничкото подрачје и во возовите, сите лица се должни да се придржуваат кон внатрешниот ред на железницата и кон јавниот ред.

Овластените железнички работници се грижат лицата кои се наоѓаат на железничкото подрачје и во возовите да се придржуваат кон внатрешниот ред на железницата.

Овластените железнички работници од став 2 на овој член, во спроведување на внатрешниот ред на железницата имаат право да ги легитимираат лицата кои не се придржуваат кон внатрешниот ред, да преземаат мерки потребни за спречување на нарушувањето и за воспоставување на внатрешниот ред, да одземаат предмети што се употребени за извршување на прекршоци, да бараат од органите на милицијата да укажат потребна помош при спречување на нарушувањето и при воспоставување на внатрешниот ред на железницата.

Железничките работници со посебни овластувања и одговорности и други работници одговорни за уредноста и безбедноста на сообраќајот определени со самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос, можат да поднесуваат пријави до сулија за прекршоци против лицата што го нарушиле внатрешниот ред на железницата.

Надлежните органи за внатрешни работи им даваат, по барање на железничките работници, потреб-

на помош на тие работници во спречување на нарушувањето и во воспоставување на внатрешниот ред на железницата и во почитување на прописите за безбедноста во железничкиот сообраќај, на начинот определен со републички односно покраински закон. Надлежните органи за внатрешни работи се грижат за јавниот ред во возовите и на местата што се предвидени за пристапување и движење на железничкото подрачје.

Железничките транспортни организации со самоуправен општ акт, донесен во рамките на Заедницата, го утврдуваат внатрешниот ред на железницата и неговото спроведување, како и кои железнички работници се овластени да преземаат мерки од ст. 3 и 4 на овој член. Овој самоуправен општ акт се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 61

Сојузниот комитет за сообраќај и врски, во спогодба со сојузниот секретар за внатрешни работи, на предлог од Заедницата, ги утврдува критериумите за определување на објектите од посебно значење за безбедноста на железничкиот сообраќај и минимумот на заштитни мерки.

Железничките транспортни организации ги утврдуваат објектите од став 1 на овој член и го организираат вршењето на физичка и техничка заштита на тие објекти.

Работникот кој врши работи и работни задачи на непосредна физичка заштита на определени објекти е вооружен со соодветно огнено оружје и може да го употреби ако на друг начин не може да одбие противправен и непосреден напад со кој се загрозува неговиот живот односно ако на друг начин не може да одбие непосреден напад врз објектот што го обезбедува, во согласност со републички, односно покраински закон.

Покрај работникот од став 3 на овој член и други работници и самоуправни органи на железничките организации од член 2 на овој закон се должни самоиницијативно и врз самоуправна основа да преземаат мерки за заштита на објекти од посебно значење за безбедноста на железничкиот сообраќај.

Член 62

Железничката транспортна организација е должна на места на одронување, на поројни места и на места изложени на завејувања и на силни ветрови, на кои може да дојде до попречување или до загрозување на железничкиот сообраќај, самостојно или заедно со друга соодветна организација, навремено да презема мерки за техничка и физичка заштита заради осигурување на безбеден, непречен и уреден сообраќај.

Железничката транспортна организација во случаите од став 1 на овој член има право, без посебно одобрение или друг акт, да поставува и да одржува привремени заштитни направи и привремено да сместува материјал и други средства на заштитен пружен појас на земјиште во општествена сопственост, ако е тоа потребно заради преземање на мерки за осигурување на безбеден, непречен и уреден сообраќај, односно за воспоставување на сообраќајот.

Член 63

Покрај железничка пруга, а особено во близина на видни железнички сигнали, не смеат да се поставуваат знаци, ознаки, извори кои даваат обоена светлина или кои и да било други направи кои со бојата, формата и светлината или на друг начин го отежнуваат уочувањето на железничките сигнали, или кои можат да доведат во заблуда во поглед на значењето на железничките сигнали.

Член 64

За потешки несреќи, незгоди и за други вонредни настани во железничкиот сообраќај, како и за

кршење на прописите за безбедноста на железничкиот сообраќај, кои имаат за последица загрозување безбедноста на железничкиот сообраќај, и за други вонредни настани на железничкото подрачје кои имале за последица смрт или тешка повреда на патник, на железнички работник или на друго лице, железничката транспортна организација е должна веднаш да ги извести надлежните органи определени со републички, односно покраински закон.

V. ВКРСТУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА И ПАТИШТА

Член 65

Начинот на кој мора да се изведе вкрстување на железничка пруга и пат, местото на вкрстувањето и мерките што мораат да се преземат заради обезбедување на сообраќајот на патните премини, се определува зависно од густината на сообраќајот, од прогледноста на железничката пруга, од брзината на возењето на железничката пруга и од патот и други месни услови што се од влијание за безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај.

Член 66

Вкрстување на железничка пруга и на автопат и вкрстување на пат и на железничка пруга во станичен простор помеѓу влезни, односно излезни свртници од кои почнуваат станичните колосеци, мора да биде вон од нивото.

Вкрстувањето на железничка пруга и на патишта што немаат својство на автопат мора да биде вон од нивото во случај на мошне густ сообраќај на патиштата или на фреквентен железнички сообраќај, и ако тоа го бараат посебни услови на местото на вкрстувањето, посебни технички причини и причини за безбедноста на сообраќајот, согласно со републичкиот односно покраинскиот закон.

Член 67

Ако вкрстување на пат и на железничка пруга се врши во исто ниво (патен премин), железничката транспортна организација и организацијата на здружен труд во чија дејност спаѓа одржувањето на патиштата се должни да ги спроведуваат пропишаните мерки за безбеден и непречен сообраќај на патниот премин, како и да ги одржуваат патните премини во состојба што осигурува безбеден и уреден сообраќај, согласно со републичкиот, односно покраинскиот закон.

Член 68

Преминување преку железничка пруга е дозволено само на патните премини.

На возилата во железничкиот сообраќај им припаѓа првенство на премин на патните премини.

Член 69

На железничка пруга пред патен премин мораат да бидат поставени пропишаните сигнални знаци за известување на возниот персонал за доближување на возот кон патниот премин и за обврската за давање на пропишани звучни сигнали од локомотивата односно моторната кола.

Член 70

За преминување преку патен премин на возила што сообраќаат на патиштата со посебна дозвола за вонреден превоз, е потребна согласност од железничката транспортна организација, ако возилото со товар или без товар ја пречекорува пропишаната најголема дозволена вкупна тежина или притисок по оска, односно височина.

На подвозниците чија височина на долниот раб на конструкцијата од нивелетата на патот е помала од пропишаната слободна височина на патот, мораат да се постават заштитни пречки за ограничување на височината на патното возило.

VI. НАДЗОР НАД ПРИМЕНУВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ

Член 71

Надзорот над применувањето на одредбите на овој закон, на други прописи за безбедноста на сообраќајот и на самоуправните општи акти донесени врз основа на овој закон го вршат органите определени со републичкиот, односно покраинскиот закон.

Со надзорот над применувањето на одредбите од овој закон, на прописите и на самоуправните општи акти од став 1 на овој член се проверува особено:

1) дали железничкиот сообраќај се врши на начинот и под условите што се утврдени со овој закон и дали се спроведуваат мерките што се однесуваат на безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај (чл. 12, 15, 19, 20, 25, 26, 27, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 67, 68, 70 и 83);

2) дали железничката транспортна организација организирала контрола на безбедноста на железничкиот сообраќај и дали таа контрола се врши уредно и ефикасно, како и дали уредила и дали остварува општествена самозаштита во областа на безбедноста во железничкиот сообраќај (чл. 4 и 5) со цел за опфаќање на материјалните одредби од член 5 на овој закон;

3) дали железничките работници кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај ги исполнуваат пропишаните услови во поглед на физичката и психичката способност и стручната оспособеност за самостојно вршење на работите и на работните задачи и дали правилно се применуваат прописите за работното време што се однесуваат на тие работници (член 48 став 1 и член 60);

4) дали железничките пруги со објектите, постројките и со уредите и железничките возила правилно и уредно се одржуваат и дали за железничките пруги и железничките возила железничката транспортна организација има средени пропишани технички податоци што се од значење за безбедноста на железничкиот сообраќај (чл. 29, 30 и 31);

5) применувањето на техничките нормативи, на југословенските стандарди, на прописите за заштита од пожар, како и на стандардите утврдени со самоуправниот општ акт, донесен во рамките на Заедницата, со кој се обезбедуваат техничкото и технолошкото единство на железницата (член 23);

6) придржување кон одредбите што се однесуваат на заштитниот пружен појас (член 11);

7) спроведувањето на внатрешниот ред на железницата (член 60);

8) дали се спроведуваат пропишаните мерки за техничка и физичка заштита на објектите од посебно значење за безбедноста на железничкиот сообраќај и мерките за заштита од одронување, порој и други елементарни непогоди (чл. 61 и 62).

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 72

Со парична казна од 50.000 до 800.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако подига и гради објект или постројка што не служи за железничкиот сообраќај — на простор помеѓу колосеци и покрај крајни колосеци на растојание од 8 m, а ако железничката пруга минува низ населено место — на растојание од 6 m, сметајќи од оската на крајниот колосек (пружен појас) или ако без претходна согласност од железничката транспортна организација гради на тој простор објект или постројка што служи за натовар или истовар на стоки во железничкиот сообраќај, или ако во заштитниот пружен појас гради градежен или друг објект или подига постројка спротивно на условите што ја обезбедуваат сигурноста на луѓето и на сообраќајот (член 11);

2) ако постави на железничко подрачје или вкрстува со железничка пруга, или изведува паралелно со железничка пруга цевовод, водовод, електрична, телефонска или телеграфска воздушна линија, подземан кабел или друга слична инсталација или уред што служи за општи потреби, така што со нивното поставување, изведување или користење се загрозува безбедноста на железничкиот сообраќај или се попречува вршењето на железничкиот сообраќај или развојот на тој сообраќај, или ако таа инсталација или уред се постави без претходна согласност од железничката транспортна организација (член 22).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 2.000 до 40.000 динари.

Член 73

Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари ќе се казни за стопански престап железничката транспортна организација, организацијата на здружен труд во чија дејност спаѓа одржувањето на патиштата или друго правно лице:

1) ако на пат што не ги исполнува условите од член 15 ст. 1 и 2 на овој закон не постави сигурносни огради (член 15 став 3);

2) ако контактен вод над патниот премин не е на височина со која се обезбедува сигурносно растојание од слободниот профил на патот со височина 4,5 m над коловозот, или ако на обете страни на патниот премин не се поставени заштитни пречки за ограничување на височината на патното возило со товар и соодветни знаци на оддалеченост најмалку од 8 m од најблиската шина, мерено според оската на патот (член 20);

3) ако во рамките на својот делокруг навремено не преземе технички и физички мерки за заштита на места на одронување, на поројни места и на места изложени на завејувања и на силни ветрови, на кои може да дојде до попречување или загрозување на железничкиот сообраќај (член 62 став 1);

4) ако на патен премин не ги спроведува пропишаните мерки за безбеден и непречен сообраќај или ако патните премини не ги одржува во состојба што обезбедува безбеден и уреден сообраќај, согласно со законот (член 67).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во железничката транспортна организација, во организацијата на здружен труд во чија дејност спаѓа одржувањето на патиштата или во друго правно лице со парична казна од 1.000 до 30.000 динари.

Член 74

Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари ќе се казни за стопански престап железничката транспортна организација или Заедницата ако во определен рок не организира или ако трајно не врши контрола на безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај (чл. 4 и 85).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во железничката транспортна организација или Заедницата со парична казна од 1.000 до 30.000 динари.

Член 75

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап железничката транспортна организација:

1) ако одвојна свртница на железничка пруга, пруга на друга железница или на индустриски колосек што се приклучени кон отворена пруга на главна пруга, чија положба не се контролира од соседното поседнато сообраќајно место на пругата, не биде трајно запоседната од страна на железнички работник (член 12 став 3);

2) ако не спроведува соодветни мерки за заштита на местата на контактната мрежа под напон и на уредите на таа мрежа, на кои постои можност за опасност за животот на луѓето, или не спроведува соодветни мерки за заштита од штетните електрични влијанија или предизвикување на напон на сигнално-сигурносните или телекомуникационите уреди или на делови од конструкции што се наоѓаат во непосредна близина на контактната мрежа (член 19);

3) ако не спроведува соодветни мерки за заштита на деловите од железнички возила што можат да дојдат под електричен напон и да ги доведат во опасност животите на луѓето (член 27);

4) ако железничките пруги или железничките возила не се одржуваат во таква состојба што осигурува безбеден и непречен железнички сообраќај или ако железничките пруги или железничките возила редовно не ги контролира или повремено не ги прегледува (член 30);

5) ако за сообраќај на возови однапред не го утврди возниот ред или ако возниот ред за возовите со кои редовно се превезуваат патници не го објави, или ако не преземе мерки потребни за безбедно и непречено вршење на сообраќајот според возниот ред (член 32 ст. 1 и 2);

6) ако не преземе мерки за спасување на лица или за укажување помош на повредени лица во случај на незгода, несреќа или други вонредни настани што се случиле во железничкиот сообраќај, или ако не ги утврди причините и околностите под кои тие се случиле (член 42);

7) ако во случај на елементарна непогода, незгода, или друг вонреден настан што предизвикува прекин на железничкиот сообраќај не преземе мерки потребни за воспоставување на сообраќајот во што пократок рок (член 43);

8) ако не го пропише времето на непрекинато управување со возови или времето на траење на смените или распоредот на смените или времето на одморот на железничките работници кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај (член 56 став 1);

9) ако не ги определи објектите од посебно значење за безбедноста на железничкиот сообраќај или ако не ја организира заштитата на тие објекти (член 61 став 2).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во железничката транспортна организација со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Член 76

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок железничката транспортна организација:

1) ако за железничките пруги или за железничките возила нема средени технички податоци што се од значење за безбедноста на железничкиот сообраќај (член 31);

2) ако пред почетокот или за време на работите врз одржување на железничките пруги не ги преземе пропишаните или други мерки потребни за безбедноста на сообраќајот и за сигурноста на работниците што ги изведуваат тие работи (член 37);

3) ако не ги применува определените железнички сигнали со кои се осигурува безбеден и уреден сообраќај, како и сигналите за опомена заради чување на личната безбедност на железничките работници и на други лица (член 38 ст. 1 и 3);

4) ако во железничките станици и депоа во кои на железничките работници им се обезбедува одмор помеѓу две смени едноподруго, не обезбеди простории за одмор и за исхрана на железничките работници, или ако постојните простории не исполнуваат соодветни услови за одмор и исхрана или определени санитарни и хигиенски услови (член 56 ст. 2 и 3).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во железничката транспортна организација со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Член 77

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако во близина на железничка пруга изведува работи што би можеле да ја оштетат железничката пруга или да ја намалат стабилноста на теренот, или на кој и да било друг начин да го загрози или попречува железничкиот сообраќај (член 59 точка 3);

2) ако во близина на патен премин врши работи или изведува работи што ја намалуваат, спречуваат или на кој и да било начин ја попречуваат прегледноста на железничката пруга или патот (член 59 точка 5);

3) ако неовластено ќе отстрани привремена заштитна направа поставена заради заштита на железничкиот сообраќај на место на одронување, на поројно место или на место изложено на завејување и на силни ветрови (член 59 точка 6);

4) ако покрај железничка пруга, а особено во близина на видни железнички сигнали, постави знаци, ознаки, извори што даваат обоена светлина или кои и да било други направи кои со бојата, обликот или со светлината или на друг начин го отежнуваат уочувањето на железничките сигнали, или можат да доведат во заблуда во поглед на значењето на железничките сигнали (член 63);

5) ако без согласност на железничката транспортна организација премине преку железничка пруга возило што сообраќа на патиштата со посебна дозвола за вонреден превоз, што со товар или без товар ја пречекорува пропишаната најголема дозволена вкупна тежина или притисок по оска, односно височина (член 70 став 1).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 1000 до 10.000 динари.

За дејствието од точ. 1 до 5 став 1 на овој член ќе се казни за прекршок поединец со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Член 78

Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок железничката транспортна организација;

1) ако патничката кола не е приспособена за безбедно преминување на патниците од една кола

во друга кола, или ако локомотивата, односно моторната кола, не е опремена со направа за давање звучни сигнали и со регистрирачки брзиномер (чл. 25 и 26);

2) ако не се придржува кон утврдениот и објавен возен ред на возовите со кој редовно се превезуваат патници, или ако сообраќајот на тие возови не го одржува редовно или уредно за време на важењето на возниот ред (член 32 став 3);

3) ако возот не е опремен со апарати за брзо гаснење на пожар со хемиски средства што не спроведуваат електрицитет или со прибор за прва помош, односно ако таа опрема не е сместена на лесно достапно место, или возот ноќе не е осветлен или не е загреан кога надворешната температура е пониска од плус 12°C (член 36 ст. 1 и 2);

4) ако не утврди поради кои потешки повреди на работната обврска, односно работната дисциплина, на железнички работник мора да му престане работниот однос, или ако железнички работник што сторил потешка повреда на работната обврска поради која мора да му престане работниот однос — до завршувањето на постапката — не го распореди на работи и работни задачи на кои не учествува непосредно во вршењето на железничкиот сообраќај или привремено не го отстрани од работата (член 47);

5) ако не врши периодично проверување на здравствената способност или на стручната оспособеност на железнички работник што непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај или ако здравствената способност на железнички работник не ја провери после секоја незгода, потешка повреда, тешка и долготрајна болест, како и во други пропишани случаи (член 48);

6) ако не го упати на вонредно проверување на здравствената состојба железничкиот работник што непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај кога тој покажува дека не ги исполнува здравствените услови во поглед на физичката или психичката способност за вршење на определени работи и работни задачи, или ако основано ќе се посомнева дека е склон кон употреба на алкохол, или дека употребува опојни дроги или психоактивни лекови (член 49 став 1);

7) ако му дозволи на железничкиот работник кој непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај натамошно вршење на определени работи и работни задачи кога при проверувањето на физичките или психичките способности ќе се утврди дека не ги исполнува пропишаните услови за вршење на тие работи и задачи, или кога при проверувањето на стручноста не ќе покаже стручност за натамошно успешно вршење на тие работи и задачи или кога ќе се утврди дека е склон кон употреба на алкохол или психоактивни лекови за време на вршењето на работите и работните задачи, или ако доаѓа на работа под дејство на тие средства, или ако се утврди дека употребува опојни дроги или ако таквиот железнички работник не го распореди на неопределено или на определено време на работи и задачи со чие извршување непосредно не учествува во вршењето на железничкиот сообраќај, или ако кон него не преземе други мерки предвидени со самоуправниот општ акт (член 50);

8) ако на железничкиот работник кој непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај, кој во толкава мера е изморен или болен, или е во таква психофизичка состојба што е неспособен правилно да ги врши доверените работи и работни задачи, или ако е под влијание на алкохол, на опојни дроги или на психоактивни лекови, па поради тоа може да ја доведе во прашање безбедноста на сообраќајот, ќе дозволи вршење на работи и задачи со чие извршување непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај (член 51 став 2);

9) ако во определени железнички станици и депоа не организира вршење на проверка на способноста за работа на определени работници кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај (член 52);

10) ако не го распореди на неопределено или на определено време, на работи и работни задачи на кои нема непосредно да учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај, железничкиот работник кој непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај а ја занемарува или површно ја врши својата работна обврска или прави неправилности што влијаат врз безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај (член 53 став 1);

11) ако на пругите опремени со уреди за автоматско запирање на движењето на возовите кај сигнал што покажува дека натамошното возење е забрането, односно со уреди за автоматско намалување на брзината на движењето од сигналот што покажува дека натамошно возење е дозволено со намалена брзина, спротивно на условите што спогодбено ги утврдуваат железничките транспортни организации во рамките на Заедницата, ќе дозволи сообраќај на локомотиви или на моторни коли што не се опремени со уреди за автоматско запирање на движењето на возот кај сигналите што покажуваат дека натамошното возење е забрането, односно со уредите за автоматско намалување на брзината на движењето од сигналите што покажуваат дека натамошното возење е дозволено со намалена брзина (член 83 став 3).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во железничката транспортна организација со парична казна од 500 до 5.000 динари.

Член 79

Со парична казна од 200 до 2.000 динари ќе се казни за прекршок железнички работник со посебни овластувања и одговорности или друг работник одговорен за безбедноста или уредноста на железничкиот сообраќај определен со самоуправниот општ акт на железничката транспортна организација:

1) ако не подложи на испитување со употреба на соодветни средства и апарати или не упати на стручен преглед железнички работник што непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај заради проверка дали има алкохол во организмот и дали се наоѓа под дејство на опојни дроги или психоактивни лекови, ако постои основано сомневање дека во организмот има алкохол или дека е под дејство на опојни дроги или психоактивни лекови (член 51 став 3);

2) ако не организира или не врши редовно надзор над применувањето на одредбите од член 45 на овој закон или не ги преземе потребните мерки од член 51 став 4 на овој закон (член 54 став 1).

Член 80

Со парична казна од 200 до 2.000 динари ќе се казни за прекршок железничкиот работник:

1) ако со непосредно учествување во вршењето на железничкиот сообраќај во возот ќе вклучи железничко возило што не им одговара на определените технички услови или што не е способно за сообраќај или не е во границите на пропишаниот профил или чиј притисок по оска или тежина по должински метар не е во границите на дозволените вредности утврдени за пругите на кои железничкото возило треба да сообраќа (член 35 став 2);

2) ако во непосредно учествување во вршењето на железничкиот сообраќај возот на челната страна ноќе, а на крајот и дење и ноќе, не е означен со соодветни сигнали или ако тие сигнали ноќе, а во случај на слаба видливост и дење, не даваат светлост со соодветна боја или јачина (член 40);

3) ако во случајот на незгода, несреќа или други вонредни настани настанати во железничкиот сообраќај, не учествува во спасување на лица или во укажување прва помош на повредени лица или за вонреден настан не ја извести железничката транспортна организација, а ако има повредени лица — и најблиската здравствена организација на здружен труд (член 42 став 3);

4) ако во непосредното учествување во вршењето на железничкиот сообраќај за време на вршењето на доверените работи и работни задачи зема алкохолни пијачки, или ако стапи на работа кога во организмот има алкохол или е под дејство на опојна дрога, односно на психоактивен лек, или ако во толкава мера е изморен или болен, или е во таква психичка состојба што е неспособен правилно да ги врши доверените работи и задачи па поради тоа може да ја доведе во прашање безбедноста на сообраќајот (член 51 ст. 1 и 2);

5) ако во непосредното учествување во вршењето на железничкиот сообраќај не се придржува кон одредбите од овој закон, другите прописи и самоуправните општи акти донесени врз основа на овој закон за регулирањето и вршењето на железничкиот сообраќај, за сигналите и за одржувањето на железничките пруги и на железничките возила или ја занемарува својата работна обврска или ја врши површно или прави неправилности што влијаат врз безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, или ако во вршењето на работите и работните задачи на раководење со сообраќајот, регулирањето на сообраќајот, располагањето во сообраќајот или на работите на контрола над процесот на работата во сообраќајот, дозволува железничкиот работник, на кого има право да му дава работни налози или над чија работа има право на контрола — ја занемарува својата работна обврска или површно ја извршува или прави неправилности што влијаат врз безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, или кога ќе издаде работен налог со кој очигледно е загрозувана или можела да биде загрозувана безбедноста на железничкиот сообраќај (чл. 45 и 53 ст. 1 и 2);

6) ако во непосредното учествување во вршењето на железничкиот сообраќај стапи на работа или работи врз работи спротивно на прописите за времето на непрекинатото управување со возови, за времето на траењето на смените, за распоредот на смените и за времето за одмор (член 57 став 1);

7) ако во рамките на своите посебни овластувања и одговорности за безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај ќе распореди железнички работник или ќе му дозволи да работи врз работи на кои непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај спротивно на прописите за времето на непрекинатото управување со возовите, за времето на траењето на смените, за распоредот на смените и за времето за одмор (член 57 став 2).

Член 81

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок поединец:

1) ако предизвика дефект или оштетување на железничка пруга, на железничко возило или на нивната опрема (член 59 точка 1);

2) ако неовластено отвори браник на патен премин, или што и да е стави или закачи на браник или на друг сигнално-сигурносен уред на патен премин, или на кој и да е друг начин го попречува нормалното функционирање на браник или на друг уред на патен премин (член 59 точка 4);

3) ако внесе во патничка кола, во станична проспект или во друго место предвидено за патниците,

багаж што содржи материја или предмет со кои би можела да се загрози сигурноста на патниците или на други лица или да им се нанесе штета или ако внесе таква материја или предмет (член 59 точка 7).

Член 82

Со парична казна од 100 до 1.000 динари ќе се казни со прекршок поединец:

1) ако не постапи според определен железнички сигнал што има значење на задолжителна наредба или предупредување (член 41 став 1);

2) ако пристапи или се движи на железничко подрачје на места што не се определени за тоа, или ако, како работник кој во рамките на своите работи и работни задачи треба да изврши определени работи на пруга, во тунел, на мост или на друг објект, на постројка или уред на пруга или во кругот на железничка станица — а претходно за то не ја извистил железничката транспортна организација која врши сообраќај на односната пруга, или ако не се спогоди за времето и условите за извршување на тие работи (член 58 ст. 1 и 2);

3) ако фрли или стави каков и да било предмет на железничка пруга, или фрли каков и да било предмет на железничко возило или од железничко возило (член 59 точка 2);

4) ако неовластено преземе дејствие или го употреби уредот за кочење заради запирање на движењето на возот (член 59 точка 8);

5) ако на место што е предвидено за пристап и за движење на железничкото подрачје или во воз не се придржува кон внатрешниот ред на железницата (член 60 став 1);

6) ако железничката пруга ја преминува вон од патниот премин (член 68 став 1).

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 83

Со Програмата за развој, реконструкција и модернизација железничките транспортни организации ќе ги утврдат потребата и начинот на сообразување на постојните железнички пруги и железнички возила кон условите утврдени во член 10, член 12 став 2 и во член 13, член 16, член 17 став 1 точка 1, член 24 и во член 27 од овој закон.

До сообразувањето на постојните железнички пруги кон условите утврдени во одредбата на член 17 став 1 точка 1 од овој закон, во сообраќајните места на пругата што не ги исполнуваат условите од таа одредба, брзината на движењето на возот преку свртничкото подрачје не смее да биде поголема од 50 km/h.

До сообразувањето на локомотивите и на моторните коли кон условите утврдени во одредбата на член 24 став 4 од овој закон, на пругите опремени со уреди за автоматско запирање на движењето на возот кај сигналот што покажува дека натамошното возење е забрането, односно со уреди за автоматско намалување на брзината на движењето од сигналот што покажува дека натамошното возење е дозволено со намалена брзина, исклучително можат да сообраќаат локомотиви и моторни коли што не се опремени со уредите од таа одредба под услови што спогодбено ќе ги утврдат железничките транспортни организации во рамките на Заедницата.

Одредбите на член 17 став 1 точ. 2 и 3 од овој закон ќе се применуваат од 1 јули 1981 година.

Член 84

Сообразувањето на постојните приклучоци на други железници и на индустриски колосеци на

железничките пруги, сообразување на вкрстувањето на железнички пруги со пруги на други железници и вкрстувањето на железничките пруги и на патиштата, како и на заедничките мостови на железничките пруги и патиштата кон условите предвидени во чл. 12, 13, 14 и 66 од овој закон, се врши на начин и под услови утврдени со републичкиот, односно покраинскиот закон.

Член 85

Железничките транспортни организации и Заедницата се должни во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, да организираат контрола на безбедноста и уредноста во согласност со одредбите од овој закон (член 4).

Член 86

Сообразувањето на постојните објекти во земјишниот пружен појас кон условите предвидени во член 11 став 1 од овој закон се врши на начин и под услови утврдени со републичкиот, односно покраинскиот закон.

Член 87

Заради осигурување на безбедноста на железничкиот сообраќај железничките транспортни организации се должни во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон да определат посебни единствени мерки и услови под кои може да се врши сообраќајот на железничките пруги и да се користат постројките, уредите, објектите и возните средства, што не ги исполнуваат условите предвидени со овој закон.

Член 88

Сојузниот комитет за сообраќај и врски ќе ги донесе, во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, прописите предвидени во член 29 став 4, член 56 став 4 и во член 61 став 1 од овој закон.

Одредбите од прописите со кои се уредуваат прашањата од став 1 на овој член, а кои биле во сила до влегувањето во сила на овој закон, престануваат да важат ако се во спротивност со одредбите од овој закон.

Член 89

Железничките транспортни организации во рамките на Заедницата ќе ги донесат самоуправните општи акти предвидени со овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Усогласувањето на постојните самоуправни општи акти од став 1 на овој член со одредбите од овој закон ќе се изврши во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на самоуправните општи акти од став 1 на овој член и усогласувањето на самоуправните општи акти од став 2 на овој член, ќе се применуваат самоуправните општи акти што ги донеле железничките транспортни организации во рамките на Заедницата.

Член 90

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за основите на безбедноста во железничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73).

Член 91

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

882.

Врз основа на член 122 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, а во врска со член 286 став 2 точ. 1 и 2 и член 257 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, заради обезбедување услови за остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1978 година,

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1977 година, врз основа на согласноста од собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, донесува

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО 1978 ГОДИНА

1. Заради натамошно остварување на целите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година (во натамошниот текст: Планот), а тргнувајќи од оценетите можности за развој во 1978 година кои се засноваат врз резултатите и проблемите на остварувањето на Планот во 1976 и 1977 година, врз остварениот степен и натамошниот развој на политичкиот систем на социјалистичкото самоупраување, врз изграденоста на економскиот систем и на неговите механизми — со непосредно одлучување на здружениот труд за стекнувањето и распоредувањето на вкупниот приход и на доходот и за тековите на целокупната општествена репродукција, и со поефикасна работа на делегатските собранија на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници, се утврдуваат следните задачи на општествено-економскиот развој за 1978 година:

— доследна примена на системските и други решенија и завршување на донесувањето на прописи и самоуправни акти со кои решенијата во политичкиот и општествено-економскиот систем и односите во здружениот труд се усогласуваат со Уставот на СФРЈ и со Законот за здружениот труд;

— да се постигне таква динамика и структура на производството и на развојот во целиот која ќе овозможи остварување на Планот по пат на усогласување на стоковнопаричните односи, подобра организираност, попродуктивна работа, поефикасно стопанисување и поголемо користење на домашните ресурси со цел за зголемување на репродуктивната способност на стопанството;

— да се јакне акумулативната способност на организациите на здружен труд во стопанството со зголемување на продуктивноста на трудот, со намалување на трошоците, со приспособување на производството кон барањата на домашниот и странскиот пазар, со побрз развој на доходовните односи и со промени во политиката на распоредувањето и употребата на доходот;

— да се обезбеди остварување на договорената политика за побрз развој на дејностите од посебно значење за вкупниот развој на земјата утврдени со Планот и во тој правец да се дејствува со зголемување на активност и со мерки на сите носители на одлучување;

— да се подобри положбата на земјата во меѓународната размена и да се обезбеди дефицитот во платниот биланс и степенот на задолженоста да се движат во предвидените рамки, првенствено со порешителна ориентација и со поорганизирани напори за зголемување на извозот на стоки и услуги, со рационална политика на увозот и со негово подоследно усогласување со можностите за плаќање;

— за да се оствари побрз развој на секоја стопанска недоволно развиена република, а најбрз развој на САП Косово, од просечниот развој на целата земја, заради намалување на релативните разлики во степенот на нивната развиеност во однос спрема степенот на развиеноста на земјата во целост, да се зголеми активностa за што поцелосно функционирање на договорениот систем на поддршка на побрзиот развој на овие подрачја и да се остварат договорените дополнителни мерки за поттикнување на најбрзиот развој на САП Косово;

— да се создаваат услови растежот на цените и животните трошоци да биде понизок од остварениот во 1977 година, спроведувајќи ја доследно политиката на економска стабилизација при полно ангажирање на сите носители на одлучување во стопанството и во општеството;

— да се јакне општонародната одбрана и општествената самозаштита, изградувајќи ги врз единствени општествено-политички основи и како целосна одбранбена и заштитна функција на самоуправно организираното општество.

Сите општествено-политички заедници, организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници со свои мерки и активности ќе создаваат неопходни услови за остварување на целите и задачите на Планот во 1978 година, со тоа што да се постигне:

— растеж на општествениот производ на вкупното стопанство од 6% до 7%, од тоа во индустријата од 7% до 8% и во земјоделството од 3% до 4%, со тоа што сите напори на општеството да бидат насочени кон постигање и стабилизирање на динамиката и на таква структура и квалитет на стопанскиот растеж кои би се приближувале кон предвидувањата од Планот; ваквиот растеж се заснова и врз побрзиот развој на дејностите од посебно значење за вкупниот развој на земјата;

— растеж на вработеноста и продуктивноста на трудот во општествениот сектор од околу 3,5%, со тоа што при побрзиот стопански растеж да се зголеми учеството на продуктивноста во растежот на општествениот производ;

— растеж на вкупните стопански инвестиции во основните средства од околу 8%, во станбената и комуналната изградба од околу 8,5%, а за нестопанските цели од околу 3%;

— такво користење на доходот со кое ќе се обезбеди побавен растеж на делот од доходот што основната организација на здружен труд во стопанството го распоредува за лични доходи, за заеднички и опште општествени потреби — од порастот на остварениот доход; движење на реалните лични доходи во рамките на движењето на продуктивноста на трудот и поголемо издвојување за јакнење на материјалната основа на здружениот труд; посебно внимание на општеството треба да се насочи кон оние организации на здружен труд во кои досега растежот на личните доходи беше неусогласен со растежот на продуктивноста на трудот;

— пораст на обемот на извозот на стоки и услуги од најмалку 6%, а на увозот на стоки и услуги во согласност со платнобилансните можности создадени со извоз, со тоа што дел на остварениот извоз над предвидениот во платниот биланс да се употреби за намалување на дефицитот на платниот биланс утврден за 1978 година.

Сите носители на планирањето со свои мерки и активности треба да обезбедат што поголемо приближување кон пропорциите на Планот и што поестрано остварување на неговите цели и задачи. Во случај да настапат понеповолни околности, и во поинаква динамика на стопанскиот растеж, ќе се преземат мерки за зачувување на односите предвидени со Планот.

2. Со натамошен развој на политичкиот и економскиот систем врз основите на социјалистичкото самоуправување и со спроведување во живот на

новите решенија во општествено-економските односи, ќе се создаваат услови да се зајакне во 1978 година активностa на сите општествени субјекти врз остварувањето на Планот.

За таа цел Собранието на СФРЈ ќе донесе, најдоцна во првото тримесечје на 1978 година, системски закони во областа на стопанството кои недостигаат, Сојузниот извршен совет ќе донесе подзаконски акти во рок од еден месец по донесувањето на овие закони, а подзаконски акти на веќе донесените системски закони до крајот на првото тримесечје на 1978 година.

2.1. Во натамошното развивање на системот на социјалистичкото самоуправување ќе се зголеми ефикасноста на работата на делегациите и на делегатските собранија на општествено-политичките заедници, на нивните извршни органи, на државната управа и на сите институции во кои треба да се обезбеди понепосредно учество и влијание на здружениот труд, на општествено-политичките организации и на сите субјектни сили на општеството.

Со поефикасно функционирање на делегатскиот систем во самоуправниот интереси заедници во општествените дејности ќе се постигнат решавачко влијание на здружениот труд во таа област и ќе се создаваат услови за функционирање на слободната размена на трудот.

2.2. Ќе се забрза уставната трансформација на финансиската сфера, на прометот и на надворешната трговија.

Ќе се зголеми одговорноста на сите носители на планирање и на субјективните сили за развивањето на самоуправниот општествено-економски односи, за остварувањето на плановите и програмите на развојот, за извршувањето на преземените обврски и за доследното спроведување на прописите и на самоуправниот акти во животот.

2.3. Сите носители на одлуки за општествената репродукција ќе донесат во почетокот на 1978 година програми на приоритетни задачи и ќе преземаат неопходни мерки и активности за доследно спроведување во живот на одредбите од Законот за здружениот труд и на другите нови системски решенија: во областа на финансирањето на општествената репродукција; во областа на системот на општественото планирање; во прописите за утврдување, распоредување и употреба на вкупниот приход и доходот; во областа на девизното работење и размената со странство, со тоа што да се обезбеди успешно функционирање на самоуправниот интереси заедници и на другите нови форми на организирање и здружување на подрачјето на економските односи со странство; задолжително здружување на определени организации од производствената и прометната сфера; формирање на нова банкарска институција за унапредување на економските односи со странство; примена на новиот систем на цени и во други области.

Сојузниот извршен совет, во соработка со надлежните органи и организации во федерацијата, во републиките и покраините, ќе го проучи степенот на организираноста на здружениот труд и самоуправниот здружување на трудот и средствата за да се овозможи побрза преобразба на односите во областа на проширената репродукција во согласност со Законот за здружениот труд. За таа цел ќе се преземат соодветни акции и мерки што ќе ги забрзаат овие процеси.

Во 1978 година ќе се формираат на ниво на федерацијата оние самоуправни интересни заедници на материјалното производство за кои ќе се утврди потреба.

2.4. Во сите активности врз оживотворување на Уставот и во практичните мерки и однесувањето на носителите на тие активности посебно ќе се води сметка:

— да се јакне материјалната основа на здружениот труд со стекнување, распоредување и употреба

ба на доходот и со јакнење на доходовните односи во целост, во согласност со институционалните промени;

— со влегување во сила на новите системски решенија и со конституирање на носителите на одлучување, краткорочните мерки на економската политика постепено да се заменуваат со потрајно и постабилно дејствување на системот на здружениот труд;

— со забрзување на процесот на здружување и поврзување на трудот и средствата врз основите на меѓузависност и натамошно изградување на доходовни односи и со јакнење на единствениот југословенски пазар да се надминуваат рамките на одделни организации на здружен труд и тесните регионални граници.

3. Основна претпоставка за остварување на задачите во 1978 година е постигање и стабилизирање на таква динамика и структура на производството и развојот на другите дејности кои овозможуваат оптимално ангажирање на расположивите ресурси и процирирање на материјалната основа на здружениот труд предвидено со Планот, при задоволување — во предвидените граници — на растежот на личните, заедничките и општите општествени потреби. Од пресудно значење ќе биде одржување на интензивна инвестициона активност и подобрување на структурата на инвестициите во корист на дејностите од посебно значење и на станбената изградба, кон што треба да придонесе и зголемувањето на акумулативната и репродуктивната способност на стопанството. Федерацијата, републиките и автономните покраини, со мерки на кредитната, девизната и даночната политика и на други начини, ќе го поддржуваат со Планот утврденото производство на оние стоки со кои пред сè се зголемува извозот и рационално се намалува, односно надоместува увозот и кое во поголема мера се заснова врз домашни сурувини и врз таа основа се обезбедува поголемо користење на капацитетите.

3.1. Сите учесници на договори и самоуправни спогодби за развојот на дејностите од посебно значење за вкупниот развој на земјата навремено ќе ги исполнуваат обврските за договорениот развој на тие капацитети и за окончување на постапката за спогодување на организациите на здружен труд за нивниот развој. Кон почетокот на 1978 година тие ќе утврдат како се остварува договорената политика и како се извршуваат преземените обврски и врз таа основа ќе преземаат мерки за поттикнување на самоуправно здружување на дел од акумулацијата и за насочување на домашните и странските кредити кон објектите што се од суштествено значење за остварување на вкупната политика на договорениот развој, а пред сè кон оние капацитети во дејностите од посебно значење чија изградба е во завршна фаза и кои придонесуваат за побрза супституција на увозот. Посебно ќе се настојува да се зголеми производството на руди и на други примарни производи.

Треба што побрзо да се склучи договор за посебните мерки на економската политика за поттикнување на договорениот развој во дејностите од посебно значење за остварувањето на политиката на вкупниот развој на земјата, договор за критериумите за насочување и користење на дополнителни странски средства и договор за развојот на капацитетите за производство и преработка на нафта.

Доколку се утврди дека во дејностите од посебно значење постојат исти или слични проблеми како во поморската пловидба и во бродоградбата, Сојузниот извршен совет навремено ќе изотви соодветни информации и на ист начин како и во случај на поморската пловидба и бродоградбата ќе презема мерки и акции и за тоа ќе го извести Собранието на СФРЈ.

При поднесувањето на редовниот извештај за

остварувањето на среднорочниот план, до Собранието на СФРЈ ќе се поднесе на разгледување посебна анализа за остварувањето на договорената политика и за извршување на преземените обврски за развој на дејностите од посебно значење, а првенствено на оние дејности кои поизразито застапуваат во развојот, со предлози на мерки заради остварување на договорениот развој на овие дејности.

Во 1978 година инвестициите треба првенствено да се насочат кон изградба и активирање на договорените објекти утврдени во општествениот план на Југославија, односно на републиките и автономните покраини. За таа цел републиките и автономните покраини ќе го поддржат здружувањето на трудот и средствата и ќе преземаат и други соодветни мерки и активности од своја надлежност.

Со самоуправната спогодба на банките со која се спроведува кредитно-монетарната политика во 1978 година, ќе се создаваат услови за да можат банките да му даваат предност на кредитирањето на инвестиционите програми со кои се обезбедува договореното зголемување на капацитетите во дејностите од посебно значење.

3.2. Со подигање на техничко-технолошкото ниво на домашната машиноградба и со подобрување на условите за пласирање на нејзините производи, неопходно е да се поттикнува извозот на опрема и поголема супституција на увозот. Користењето на соодветниот дел од странските дополнителни средства ќе се насочи за овие цели преку Банката за меѓународна економска соработка, а ќе се преземат и други соодветни мерки и активности утврдени со Планот.

Ќе се создаваат услови за развивање на единството на технолошкиот систем во сообраќајот, во системот на врски, во електростопанството и во другите дејности од посебно значење и за поголемо унифицирање на опремата, при што пошироко ќе се користи домашната опрема.

3.3. Во агроиндустрискиот комплекс навремено ќе се обезбеди доследно и ефикасно остварување на политиката на развојот и преземање на мерки утврдени со Договорот за развој на агроиндустрискиот комплекс за периодот 1976 до 1980 година, а особено на политиката на цени, на инвестициони вложувања, кредитирање на производството и залихите, конверзија на краткорочните кредити, на извозот и увозот, навремено ќе се донесат мерки за реализација на планираното производство во стоچارството и рибарството, а посебно за производството на јунешко и свињско месо и на уловот на морски риби и ќе се создаваат услови за поцелосно активирање на потенцијалите во ридско-планинското подрачје, заради совладување на натрупаните тешкотии и обезбедување на долгорочен стабилен растеж на ова производство. Во согласност со планираното зголемување на земјоделското производство, ќе се преземат мерки за изградба, реконструкција и модернизација на преработувачките капацитети, а посебно на складишниот и разладниот простор.

3.4. Во реализацијата на Договорот за сообраќајната политика на Југославија и на Договорот за развој на магистралниот сообраќај, тежиштето на напорите и мерките ќе биде врз подигање на нивото на сообраќајните услуги, врз намалување на транспортните трошоци и врз зголемување на безбедноста, како и врз забрзување на изградбата и модернизацијата на магистралниот сообраќај, особено на Автопатот „Братство и единство“ и на другите основни правци со кои се вклучуваме во меѓународниот превоз. Надлежните општествено-политички заедници ќе даваат поповолни услови за поголема специјализација и за остварување на со договор предвидената политика за распоредување на внатрешниот транспорт на одделни гранки на сообраќајот.

3.5. Републиките и автономните покраини ќе го забрзаат донесувањето на мерки за поттикнување

ње на развојот на туризмот утврден со Договорот за основите на општествениот план на Југославија за развој на странскиот туризам за периодот од 1976 до 1980 година, заради подобрување на условите за стопанисување и јакнење на конкурентната способност. За таа цел републиките и автономните покраини исто така ќе го поттикнуваат здружувањето на трудот и средствата на заинтересираните организации на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници заради развој на странскиот туризам. Исто така е потребно деловните банки договорно да ја утврдат можноста за репрограмирање на обврските по земените кредити и заеми на организациите на здружен труд од областа на туризмот и со тоа да придонесат за намалување на високата задолженост на тие организации.

Интересната заедница на Југославија и интересните заедници на републиките и автономните покраини за економски односи со странство со договор ќе ги утврдат мерките за поттикнување на девизниот приход по основ на туризмот заради јакнење на конкурентната способност на туристичкото стопанство на меѓународниот туристички пазар.

3.6. Доследно ќе се спроведува договорот на Сојузниот извршен совет и на извршните совети на собранијата на републиките и автономните покраини за елементите на заедничката станбена политика како важен фактор за поттикнување на стопанскиот растеж. За тоа според своите можности и овластувања, ќе придонесат сите носители на одлучување, особено општините, месните заедници и интересните заедници за домување, како и банките и самите организации на здружен труд.

Ќе се забрза склучувањето на договори и самоуправни спогодби со кои трошоците на градењето ќе се сторат порационални и за сите елементи на цената на станот и ќе се утврдат начинот, условите и роковите за валоризација на претходно договорената цена на станот, а трошоците на изградбата ќе се одвојат од трошоците на инфраструктурата, која ќе се финансира и од други извори. Станарините постепено ќе се усогласуваат со градежната цена на станот во рамките на договорената политика на цени. Банките ќе му дадат определена предност на кредитирањето на набавката на комунална опрема и на уредувањето на градежно земјиште.

Станбената изградба ќе се забрза со поефикасно функционирање на самоуправните интересни заедници за домување и со создавање поповолни услови за ангажирање на лични средства на граѓаните за купување и градење на стан, ќе се разгледа можноста да се ангажираат тие средства и за добивање право за користење на стан во општествена сопственост и др. Ангажирањето на средствата на граѓаните за решавање на живните станбени прашања ќе се поттикнува и со развивање на станбеното здругарство, со побрзо подготвување на локации за овие цели, со даночни олесненија, со диференцирана кредитна политика и со други мерки.

3.7. Републиките, автономните покраини и општините со соодветни мерки, во согласност со договорената политика, ќе создаваат поповолни услови за развој на малото стопанство, поттикнувајќи трајна рамноправна кооперација на поголемите производствени организации на здружен труд со организациите на здружен труд на малото стопанство. Ќе се зголеми активност на месните заедници, на општините и на другите фактори со цел да се подобри понудата на стоките за широка потрошувачка, да се подобрат нестандартните производи и дефицитарните занаетиски услуги во здружениот труд и во самостојниот личен труд. За таа цел ќе се поттикнува развојот на самостојниот личен труд со фискална и кредитна политика. Стимулативните мерки за развој на малото стопанство ќе се регулираат и со самоуправни спогодби на банките во рамките на спроведувањето на кредитно-монетарната политика во 1978 година.

Во републиките и автономните покраини, каде што тоа досега не е сторено, ќе се донесе договор за развојот на малото стопанство, а по потреба ќе се склучи и меѓурепублички договор, со кој ќе се утврдат мерките на општествено-политичките заедници и на другите потписници на договорот за обезбедување услови за побрз развој на малото стопанството.

3.8. Федерацијата, републиките и автономните покраини договорно ќе ја спроведуваат политиката на увозот на технологија (со посредство на увозот на опрема, лиценци и други форми на економска соработка со странство), со која ќе се осигури дополнување на сопствениот технолошки потенцијал и поцелосна заштита на интересите на југословенското стопанство, рационалност на тој увоз и негово позитивно влијание врз платнобилансната ситуација на земјата; ќе се утврди општата политика на стандардизација, планирање и применување на системот и ќе се формира единствена информационе мрежа во врска со стандардизацијата; ќе започне ревизија на документите на технолошката регулатива и спроведување во живот на новиот систем на атестирање; ќе се утврдат мерки за спречување на злоупотреба на патентни права при трансферот на технологија и за отстранување на монополски појави врз таа основа.

Заради спроведување на Договорот за вреднување на творештвото, посебно ќе се стимулира пронаоѓањето и новаторството.

4. Ориентацијата кон релативно динамична стапка на вработување бара:

— остварување на ставовите за заедничката политика на вработување содржани во општествениот договор, со доградување на прописите и со преземање на соодветни мерки, посебно во републиките, автономните покраини и општините;

— спроведување на Програмата на мерки и акции за постепено враќање на југословенските работници од привремена работа во странство, со утврдување на динамиката на постепено враќање и со создавање на соодветни услови и можности за работното ангажирање, пред сè на оние стручни работници што му се неопходни на здружениот труд;

— создавање поповолни услови за побрзо отворање на работни места со ангажирање на средства во лична сопственост на граѓани, вклучувајќи и здружување на девизни средства на работниците привремено вработени во странство, и со развивање разни форми на нивна соработка со општествениот сектор — врз кое нешто првенствено ќе се ангажираат републиките и автономните покраини, со усогласување на своите прописи од оваа област со Уставот и со Законот на здружениот труд и со спроведување на Договорот за усогласување на даночната политика во областа на самостојното вршење на стопански и нестопански дејности со средства на трудот во сопственост на граѓани, како и општините — со создавање поповолни услови, посебно за нивно поголемо ангажирање во дефицитарните услужни дејности;

— со прописи на федерацијата и со други мерки ќе се поттикнуваат заедничките вложувања во земјата, вклучувајќи ги и вложувањата на странски партнери заради создавање услови за зголемување на вработеноста, особено на подрачјата на кои тој проблем е изразен, а републиките и автономните покраини и со свои мерки ќе придонесуваат за поттикнување на такви заеднички вложувања. Во врска со тоа, надлежните органи ќе преземаат мерки за остварување на Општествениот договор за основа на заедничката политика на вработување во СФРЈ.

5. Заради совладување на пројавените тенденции на заостанување на темпото на растежот на општествениот производ на секоја стопански недоволно развиена република и САП Косово, во првите две години на планот, во однос на Општествениот план

на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, ќе се утврдат причините за ова заостанување и ќе се преземаат активности за реализација на договорената политика и мерки утврдени во Општествениот план на Југославија за побрз развој на секоја стопански недоволно развиена република и за најбрз развој на САП Косово за периодот од 1976 до 1980 година. Покрај зголемените напори на овие општествено-политички заедници, тоа ќе придонесе за остварување на нивните планови на развојот и за намалување на релативните разлики во однос на просекот на земјата. Во 1978 година доследно ќе се спроведуваат и договорените посебни мерки за поттикнување на најбрзиот развој на САП Косово.

Ќе се зголеми активността за пошироко самоуправно здружување на дел од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово, како и на други средства заради вложување во развојните програми на овие подрачја. За таа цел органите на федерацијата, на републиките и автономните покраини, во соработка со Стопанската комора на Југославија и со стопанските комори на републиките и автономните покраини, ќе работат врз унапредување и иницирање на формите на организација и на методите за реализација на самоуправното здружување на трудот и средствата.

Ќе се донесат објективизирани критериуми за определување на степенот на развиеноста на републиките и автономните покраини, врз основа на кои ќе се утврди кои републики и автономни покраини ќе се сметаат како стопански недоволно развиени во периодот по 1980 година. Ќе се утврдат и објективните критериуми врз основа на кои, во периодот по 1980 година, ќе се утврдува износот на потребните дополнителни средства за републиките и автономните покраини кои не можат со сопствени средства да ги финансираат општествените и други служби.

Ќе се подготви научно-стручна подлога за елементите за договор за овие критериуми и ќе се интензивира работата врз студијата за политиката и за системот на поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.

При поднесувањето на редовниот извештај за остварувањето на Општествениот план, до Собранието на СФРЈ ќе се поднесе на разгледување посебна анализа за остварување на договорената политика на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово, а со оглед на најголемото заостанување на САП Косово, ќе се изготви и разгледа посебна анализа.

6. Во 1978 година односите во распоредувањето и употребата на доходот и на чистиот доход ќе се засноваат врз Законот за здружениот труд и врз доследната примена на насоките и критериумите на Планот.

6.1. Сите носители на одлучување ќе обезбедат да се прекине повеќегодишната тенденција за побрз растеж на средствата за задоволување на општите и заедничките потреби од растежот на општествениот производ и доходот. За да биде растежот на тие средства во целост побавен од растежот на општествениот производ и доходот, сите општествено-политички заедници ќе донесат општи биланси во рамките на кои организациите на здружен труд и самоуправните интересни заедници од општествените дејности, договорно со корисниците на услуги, врз селективна основа ќе донесат и ќе ја усогласат програмата за работа и обврските за издвојување на средства за намирување на општите и заедничките потреби. Така усогласени биланси ќе претставуваат рамка и основа за склучување на самоуправни спогодби за слободна размена на трудот и за задоволување на овие потреби.

6.2. Заради остварување на усвоената политика, планираните номинални стапки на растежот на

општествениот производ, на националниот доход, на личните доходи и на другите категории, што се употребуваат како основица за билансирање, односно за пресметка на средствата за намирување на општите и заедничките потреби, треба да тргнуваат од најниско предвидената динамика на растежот, а в текот на годината плановите на приходите и расходите ќе се приспособуваат и репрограмираат спрема остварените движења.

6.3. Во 1978 година ќе се спроведува периодично усогласување на личните доходи и на обврските од доходот на основната организација на здружен труд со остварениот доход во текот на годината.

6.4. Во републиките, автономните покраини и општините ќе се создаваат услови за натамошно развивање на самоуправната организираност на општествените дејности врз основите на Уставот и Законот за здружениот труд и со тоа ќе се обезбеди: заедничко и рамноправно одлучување на работниците во здружениот труд; непосредно влијание на здружениот труд врз движењето на средствата за општи и заеднички потреби; поадекватно задоволување на потребите на здружениот труд со услуги на општествените дејности, обезбедување на соодветни стандарди и рационално организирање на овие дејности, а во согласност со материјалните можности, со потребите и интересите на здружениот труд и на општеството во целост.

6.5. Во 1978 година ќе се преземат мерки за натамошна доградба на буџетскиот систем.

6.6. Врз основа на постигнатиот договор ќе продолжи спроведувањето на пресметката на новиот катастарски приход што ќе се примени за пресметка на даноците, придонесите и другите обврски на земјоделците за 1978 година, за да се обезбеди нивно рамноправно учество во финансирањето на општите општествени и заедничките потреби.

6.7. Финансирањето на функциите и обврските на федерацијата во 1978 година ќе се спроведува според Законот за финансирање на федерацијата, со тоа што буџетот на федерацијата ќе биде ослободен од расходите што немаат карактер на финансирање на општата потрошувачка. Расходите на буџетот на федерацијата ќе растат побавно од порастот на општествениот производ, односно националниот доход на вкупното стопанство.

До конечната пресметка според дефинитивните податоци на Сојузниот завод за статистика за остварувањето на општествениот производ, односно на националниот доход, расходите на буџетот на федерацијата, кои се определуваат врз тие основи, ќе се планираат врз основа на предвидените пониски стапки на растежот од резолуцијата за остварување на општествениот план на Југославија за таа година.

За покритие на недостатните средства во буџетот на федерацијата ќе се ангажираат и кредити од Народната банка на Југославија, со тоа што ангажирањето треба да биде помало од износот што за овие цели е користен во 1977 година.

Сите корисници на буџетот на федерацијата ќе изготват програми за штедење, со цел за порационално користење на средствата на буџетот.

6.8. Примањата од пензиското и инвалидското осигурување ќе бидат обезбедени во согласност со постојните прописи. Ќе се забрза работата врз усогласување на системот на пензиското и инвалидското осигурување со Уставот на СФРЈ.

7. Заради јакнење на репродуктивната и акумулативната способност на организациите на здружен труд во стопанството, а со тоа и забрзување на процесот на здружувањето на трудот и средствата, ќе се преземаат и мерки за намалување на степенот на задолженоста на стопанството, за побрзо трансформирање на банките и формирање на интерни банки и за создавање на други поволни услови за развој на разни форми на здружување на трудот и средствата.

Заради постојано намалување на кредитните односи во стопанството, по пат на самоуправно здружување на трудот и средствата и заради остварување на целите и задачите на развојот утврдени со општествените планови за периодот од 1976 до 1980 година, потребно е банките во своите самоуправни општи акти да ги предвидат условите за приоритетно разгледување и одобрување на средства на организациите на здружен труд, при поповолни услови за користење на тие средства за намените за кои се здружуваат трудот и средствата.

7.1. До крајот на првата половина од 1978 година со договор на федерацијата, републиките и автономните покраини ќе се утврди програмата за активности и мерки за намалување на степенот на задолженоста на стопанството. Сојузниот извршен совет навремено ќе даде иницијатива за склучување на тој договор.

Со остварување на програмата за активности и мерки од претходниот став, како и со преземање други мерки, ќе се создаваат услови за самоуправно здружување на труд и средства и врз таа основа за стекнување и распоредување на заедничкиот доход.

Со договор на федерацијата, републиките и автономните покраини на првото полугодие на 1978 година ќе се утврдат основните елементи на политиката на каматни стапки.

7.2. Во 1978 година ќе се преиспита механизмот на платниот промет и ќе се преземат мерки за негово натамошно унапредување, со настојување да се намалат трошоците на организациите на здружен труд и да се зголеми брзината и сигурноста на плаќањата. За таа цел Службата на општественото книговодство на Југославија и други органи ќе продолжат да ги проучуваат можностите и потребата од создавање на услови за поширока примена на разни инструменти за плаќање, вклучувајќи ја примената на хартии од вредност и на други потребни решенија за унапредување на платниот промет, кој би придонел за зголемување на неговата ефикасност, и за намалување на зависноста на организациите на здружен труд од кредити и намалување на кредитниот однос.

7.3. Заедниците на осигурување би требало да ја испитаат можноста за намалување на премиите, како и други можности за намалување на плаќањата на организациите на здружен труд по основ на осигурување.

8. Сите општествено-политички заедници, самоуправни организации и заедници со свои мерки и активности ќе ја остваруваат усвоената политика на економска стабилизација, при што на подрачјето на пазарот и цените во 1978 година од особено значење ќе бидат: забавувањето на инфлацијата; зголемувањето на отпорноста на стопанството на инфлаторните влијанија од светскиот пазар и приспособувањето на инструментариумот на економската политика кон потребите од навремено реагирање на посилните осцилации во светското и домашното стопанство; разработката и примената на нови системски решенија во областа на цените и на примарната распределба.

8.1. Ќе се создаваат услови растежот на цените и на животните трошоци да биде понизок од остварениот во 1977 година. Работниците во здружениот труд и општествено-политичките заедници ќе преземаат мерки порастот на цените да не ја намали извозната конкурентност на домашното стопанство.

Посебно треба да се забави растежот на цените на услугите, со селективен пристап, што ќе се утврди со договор на Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини за спроведување на политиката на цени во 1978 година.

До крајот на првото тримесечје на 1978 година ќе се донесе закон за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените. Во 1978 го-

дина ќе се донесе закон за основите на системот на компензации со кој ќе се утврдат условите, критериумите, начинот на формирање и формите на компензации.

Промените во цените и средувачкото на односите во примарната распределба помеѓу делови на здружениот труд треба да се спроведува диференцирано заради воспоставување на што порамномерни паритетни односи на цените, како и заради уедначување на условите за стекнување доход, особено во дејностите од посебно значење за вкупниот развој на СФРЈ, а во согласност со утврдениот систем и со политиката на цени, која ќе тргнува од политиката на економска стабилизација и од целите на развојот утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

Водејќи сметка за позитивното дејство на светскиот пазар, ќе се настојува истовремено промените на цените на светскиот пазар да не влијаат автоматски и во иста мера врз цените во земјата, што ќе се осигури со системот на цени и со општествена контрола на цените, со договори и спогодби и со дејство на други инструменти на економската политика, како што се резервите, даночната, царинската, кредитно-монетарната, девизната политика и сл.

Сите општествено-политички заедници, во рамките на својата надлежност, посебно ќе настојуваат да се менуваат поумерено, постепено и врз селективна основа цените на стоките и услугите. Општествено-политичките заедници ќе ја спроведуваат во рамките на својата надлежност политиката на цените и со примена на мерките на компензација.

Ќе се поттикнува склучување на договори и самоуправни спогодби за цените во согласност со новиот систем на цени. Важечките самоуправни спогодби и договори ќе се усогласат со новиот систем на цени, а до склучувањето на нови, односно до усогласувањето на постојните ќе се применуваат важечките механизми, договори и спогодби.

8.2. Во 1978 година ќе се обезбеди принципите и критериумите на законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените да се спроведуваат со придружни подзаконски акти, со договори и самоуправни спогодби, со тоа што:

— секој фактор на договорената политика да го поднесува својот дел од одговорноста и да придонесува за отстранување на инфлацијата;

— организациите на здружен труд и општествено-политичките заедници да создаваат услови и да обезбедуваат примена на новиот систем на цени, како и таква општествена контрола на цените и реагирања на отстапувањето од усвоената политика што произлегуваат од новите прописи и од оваа резолуција;

— организациите на здружен труд врз основа на усвоените решенија самостојно и со меѓусебни самоуправни спогодби да ги утврдуваат цените и уредуваат односите на пазарот, водејќи сметка за заедничките интереси и потреби на здружениот труд и за законитостите кои дејствуваат на единствениот југословенски пазар;

— поместувањето на цените на производите и услугите, кои не се во полна мера изложени на пазарните услови, како и на цените на производите кои благодарейќи на својата монополска положба имаат изразити економски погодности, да се спроведува при поширока општествена согласност, односно со пошироко општествено договарање и самоуправно спогодување во рамките на надлежната општествено-политичката заедница.

Општествено-политичките заедници во согласност со својата надлежност, со основите на системот на цените и со политиката утврдена со оваа резолуција, а во зависност од условите на домашниот и странскиот пазар, ќе продолжат со политиката на

послободно формирање на цените според условите на пазарот.

8.3. Компензациите за определени земјоделско-прехранбени производи ќе се применуваат во согласност со Договорот за развој на агроиндустријскиот комплекс за периодот од 1976 до 1980 година.

8.4. Сојузниот извршен совет и извршните совети на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини ќе склучат во јануари 1978 година договор за спроведување на политиката на цените во таа година. Врз таа основа ќе се склучат соодветни договори во републиките и автономните покраини.

8.5. Со закони на републиките и автономните покраини и со самоуправни спогодби ќе се утврдат поблиските критериуми и мерилата според кои ќе се обезбедува кога делот од доходот е резултат од посебни пазарни и други околности и погодности, како и стапката за негово издвојување и распоредување.

За таа цел социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини со договор до крајот на првото полугодие на 1978 година ќе ги утврдат основите врз кои ќе се засноваат законите и самоуправните спогодби со кои ќе се утврди делот од доходот кој е резултат од посебни пазарни и други погодности.

8.6. Сите општествено-политички заедници, при преземање на мерки и донесување на одлуки ќе придонесат за подобро функционирање на единствениот југословенски пазар, пред сè со создавање на поповолни услови за јакнење на процесот на поврзување на производството и прометот врз доходовни основи.

Тргнувајќи од единствени основи, во републиките и автономните покраини ќе се усогласуваат основните елементи за оданочување на доходот на организациите на здружен труд, на личните доходи на работниците, на личниот доход на самостојно вршење на земјоделска дејност, на добивката и приходите на странски лица (обврзник на данок, даночна основица, видови на стапки и некои ослободувања и олесненија).

Општествено-политичките заедници во границите на своите можности и во согласност со своите специфични услови, со пониски даночни стапки и со ослободување од плаќање данок ќе го стимулираат производството врз основа на домашни сировини, пред сè, на производи и услуги што се извезуваат, производи кои придонесуваат за намалување на увозот, како и на производи што се значајни за стабилноста на единствениот југословенски пазар и кои се од посебно значење за животниот стандард.

Политиката на посебниот данок на промет ќе се усогласува со политиката на основниот данок на промет и ќе се води врз основа на Договорот за усогласување на основите на политиката на посебниот данок на промет на производи во периодот од 1977 до 1980 година.

Општествено-политичките заедници при донесувањето на нормативни акти, утврдувањето на стапките на данокот, нивоата на цените и условите на прометот за одделни производи и услуги, ќе ги отстрануваат неусогласеностите во прописите и во условите за стопанисување, тргнувајќи од своите специфичности и од потребите да се обезбеди подобро функционирање на единствениот југословенски пазар.

8.7. Во првото полугодие на 1978 година ќе се донесат прописи со цел за забрзување на самоуправниот процес на здружување на трудот и средствата во производствената и прометната сфера, а посебно заради забрзување на процесот на здружување на трудот и средствата на организациите на здружен труд кои се занимаваат со работи на промет на големо и работи на увоз и извоз со производствените организации, со кои ќе се регулира учеството на прометните и производствените организации на здру-

жен труд во заеднички остварениот доход, а кои ќе се применуваат врз организациите на здружен труд додека не ќе склучат спогодби за здружување на трудот и средствата.

8.8. Сите носители на планирањето во своите планови за работа и развој ќе утврдат програми за штедење за 1978 година со кои, во прв ред, ќе ја опфатат репродукционата потрошувачка, посебно на увозни сировини, репроматеријали и енергија. Во врска со тоа ќе се разгледа можноста за донесување на соодветни прописи и мерки.

8.9. Сите општествено-политички заедници се должни да се грижат за подобрување на снабденоста на населението и за поголема организираност на домашниот пазар.

Во општините и градовите ќе се изврши анализа на состојбата и на спроведувањето на донесените спогодби и мерки за воспоставување на систем на континуирано и стабилно снабдување на градовите, на индустриските и туристичките центри, вклучувајќи договарање на соодветни количества и асортиман на земјоделско-прехранбени производи со производителите пред започнувањето на производството. Навремено ќе се извршат подготовки за обезбедување на земјоделско-прехранбени производи од домашно производство и од увоз, посебно водејќи сметка за тешкотиите во економската размена со странство.

Во рамките на развивањето на системот на општествено планирање ќе се усоврши системот на материјално билансирање во федерацијата, републиките и автономните покраини. Сојузниот завод за општествено планирање, во соработка со надлежните сојузни органи и со органите на републиките и автономните покраини, ќе утврди методологија за изработка и следење на остварувањето на материјалните биланси.

8.10. Ќе се догради системот на стоковни резерви од федерацијата до републиките, автономните покраини, општините и организациите на здружен труд, како значаен фактор за стабилизација на производството и пазарот и обезбедување на земјата за случај на вонредни услови. Федерацијата, републиките и автономните покраини ќе утврдат за кои производи, во кои средини и во кој обем се формираат резерви, какви се условите за финансирање и критериумите за интервенции со резерви. Во создавањето на резерви на сите нивоа ќе му се дава предност на домашното производство.

8.11. Во рамките на законските прописи општествено-политичките заедници, нивните надлежни органи и определени асоцијации на здружен труд ќе разработат во првото полугодие на 1978 година — секоја според своите посебни услови, потреби и овластувања — објективизирани критериуми и механизми за преземање на мерки во случај на послени конјунктурни колебања во стопанските текови на надворешниот и внатрешниот пазар. Сојузниот извршен совет и извршните совети на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини ќе соработуваат во таа работа.

9. Политиката на економски односи со странство во 1978 година ќе тргнува од новите системски решенија и од заедничката девизна политика со кои се остваруваат услови за унапредување на надворешнотрговската размена и други форми на економска соработка со странство и од натамошното јакнење на положбата на Југославија во меѓународната размена, со настојување извозот, како еден од најзначајните фактори на динамиката на стопанскиот растеж, да се зголеми според предвидувањето во оваа резолуција, а увозот да се усогласи со така создадените платнобилансни можности и на тој начин да се намали дефицитот на тековниот платен биланс.

Зголемувањето на извозот ќе се поттикнува со договорените мерки во согласност со политиката на економски односи со странство во Интересната за-

едница на Југославија за економски односи со странство, во републичките и покраинските интересни заедници и во организациите на здружен труд, како и од страна на сите други носители на економската политика.

Во текот на 1978 година организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и автономните покраини и Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, Стопанската комора на Југославија и стопанските комори на републиките и автономните покраини, банките и општествено-политичките заедници ќе донесат проприети за супституција на увозот со цел за развој на такво производство, односно довршување на оние објекти со кои најбрзо се обезбедува економски рационална замена на увозот.

9.1. Со унапредување и поттикнување на извозот на стоки и услуги и други форми на економски односи со странство ќе се создаваат економски поповолни услови за зголемување на девизниот прилив. Во согласност со тие задачи и натаму особено ќе се поддржува порастот на извозот на оние стоки кои создаваат нето девизен ефект.

Со самоуправни спогодување на републичките и покраинските интересни заедници во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство во согласност со Сојузниот извршен совет, ќе се регулира, во согласност со развојната политика, растоварувањето на делот од доходот кој се остварува со извоз преку поврат на царини и други давачки. Истовремено со донесување на Буџетот на федерацијата ќе се утврдат изворите на средствата од кои ќе се врши тој поврат во 1978 година, а што и се отстапуваат на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

Во интересните заедници за економски односи со странство во републиките и автономните покраини, врз основа на единствени критериуми договорени во рамките на Интересната заедница на Југославија, ќе се состави во првото тримесечје на 1978 година договор за мерките и механизмите за остварување на планираните пропорции во проекциите на платнобилансните и девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини во единствена проекција на платниот и девизниот биланс на Југославија.

Со спогодба на банките ќе се обезбедува: средства за рефинансирање на Фондот за кредитирање на извозот на опрема, бродови и за изведување на инвестициони работи во странство; реесконтрирање на кредитите на деловните банки за реализација на тековниот извоз на стоки и услуги, како и за подготовка на производството за извоз, побрз растеж на заедничките вложувања, кооперација и други форми на унапредување на соработката со странство и др.

Извозот на производи од агроиндустрискиот комплекс и натаму ќе се поттикнува со дополнителни средства кои се алиментираат од посебните давачки на увозот на земјоделско-прехранбени производи и со самоуправни спогодување за здружување на средства за овие цели и со други мерки во согласност со Договорот за развој на агроиндустрискиот комплекс.

Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и другите носители на економската политика ќе договорат и ќе преземат мерки во текот на првиот квартал на 1978 година со кои ќе се создадат поповолни услови и неопходни материјални и други претпоставки за растеж на нестоковниот девизен прилив од туристичкото стопанство и од сите видови сообраќајни услуги и градежни услуги во странство, од комплексни инвестиции и други проекти и трансфер на наше знаење и научни, технички и технолошки достигнувања, во согласност со остварувањето на нето девизните ефекти што ги постигаат овие дејности.

Со унапредување и поттикнување на извозот на стоки и услуги и на други форми на економски односи со странство во рамките на средствата предвидени со Одлуката за отстапување дел од приходите од царини и други увозни давачки на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и со други мерки на носителите на економската политика, ќе се создаваат економски поповолни услови за зголемување на девизниот прилив.

9.2. Со насочување на увозот треба да се обезбеди намирување на потребите на снабдувањето на производството и пазарот утврдени со економската политика за развој на земјата, во согласност со платнобилансните можности утврдени во платниот биланс на Југославија и во проекциите на платнобилансните позиции на републиките и автономните покраини.

За таа цел:

— со самоуправни спогодба во републичките и покраинските заедници за економски односи со странство, а врз основа на единствени критериуми што се утврдуваат со самоуправни спогодба во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, ќе се утврдат начинот и постапката со кои основните и други организации за здружен труд ќе го усогласуваат увозот не само со потребите на производството и снабденоста на пазарот, туку и со движењата на извозот и со платните можности што произлегуваат од тоа. При утврдувањето на начинот и постапката во републичките и покраинските заедници за економски односи со странство ќе продолжи започнатото балансирање на увозот и извозот во рамките на организациите на здружен труд.

Со промени на производствената структура, со мерки за спроведување на девизната политика, со заштитната политика и предвидените форми на регулирање на увозот што се договара помеѓу организациите на здружен труд во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, како и со други мерки, ќе се создаваат услови за супституција на увозот:

— намалување на увозот на опрема треба постепено да се остварува и со поголемо кредитирање на пласманот на домашна опрема и бродови на домашниот пазар;

— ќе се преземаат мерки за штедење на девизи со забавување на нестоковниот девизен одлив по основ на туристичкиот промет, со поголемо користење на нашите бродски, железнички и други капацитети во меѓународниот транспорт и со други соодветни активности.

9.3. Заштита на домашното производство во 1978 година ќе се спроведува врз основа на Законот за царинската тарифа и во согласност со целите и задачите од Планот.

За таа цел:

— царинската политика ќе биде во функција на развојна политика и политика на економска стабилизација, при што ќе се спроведуваат такви измени во структурата на царинската заштита, со кои преобразувачката индустрија, пред сè онаа која рентабилитетот го заснова врз увоз на делови, репроматеријали и сировини, ќе се насочува кон рационална супституција на тој увоз;

— ќе продолжи политиката на намалување на царините и на други давачки при увозот на специфична опрема за дејностите предвидени со Планот, што се од посебно значење за вкупниот развој на земјата, а особено ако оваа опрема не се произведува во земјата и им одговара на критериумите од Општествениот план на Југославија.

9.4. Во согласност со законските прописи во девизното работење и кредитните односи со странство и со заедничката девизна политика ќе се води таква политика на курсот на динарот со која, при примена на други соодветни мерки на внатреш-

ниот пазар и во размената со странство — ќе се обезбедува реализација на економската политика усвоена со оваа резолуција.

Народната банка на Југославија своите интервенции на домашниот девизен пазар ќе ги врши во рамките на нивото што Сојузниот извршен совет ќе го утврди за определена валута и во согласност со меѓувалутните односи што се формираат на странските девизни пазари.

9.5. Девизните резерви ќе се движат на ниво што го осигурува износот на плаќањата спрема странство, утврден во девизниот биланс на Југославија и овозможува интервенција на Народната банка на Југославија на домашниот девизен пазар во остварувањето на утврдената политика на курсот на динарот.

Во ракувањето со девизните резерви треба да се обезбеди сигурност, ликвидност и рентабилност на нивниот пласман.

Заради одржување на потребната ликвидност во плаќањата спрема странство, Народната банка на Југославија ќе обезбедува задоволување на вкупната побарувачка и откуп на понудата во девизи со кои таа интервенира на меѓубанкарскиот состанок.

9.6. Во кредитните односи со странство ќе се обезбеди понатамошно јакнење на улогата на здружениот труд.

Основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица, врз основа на единствени критериуми и постапки што ќе ги утврди Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, ќе ја склучат самоуправната спогодба од член 141 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1979 до крајот на ноември 1978 година.

Со самоуправно спогодување за организиран настап на меѓународниот финансиски пазар, ќе се обезбеди кредитните односи со странство да се одвиваат на начин кој ќе придонесе за натамошно јакнење на кредитниот углед на нашето стопанство на светскиот пазар.

Ќе се пропишува финансиската соработка со земјите во развојот и со источноевропските земји заради поусогласен регионален распоред на задолжувањата во странство. Ќе се преземаат мерки за поефикасно извршување на меѓудржавните аранжмани.

Финансиската соработка со земјите со клириншки начин на плаќање ќе се проширува со меѓудржавни кредитни аранжмани и кредитно-деловна соработка на организациите на здружен труд и банки.

Во остварувањето на Договорот на федерацијата, републиките и автономните покраини за критериумите за насочување и користење на дополнителни странски средства за договорениот развој до 1980 година ќе се зголеми улогата и одговорноста на републиките и автономните покраини за остварување на предвидениот извоз и увоз и за состојбата на платниот и девизниот биланс на Југославија.

Врз основа на единствени критериуми и постапки утврдени со Заедницата на Југославија, ќе се склучуваат самоуправни спогодби на основните и другите организации на здружен труд и на други општествено-правни лица со кои ќе се утврдат правата на задолжување во странство и ќе се следи нивното остварување.

9.7. Сите носители на економска соработка со странство ќе донесат програми за натамошно унапредување на размената со одделни партнери, земји и региони врз основа на кои ќе се определуваат и подолгорочни стратегии на развојот на размената со нив, вклучувајќи усовршување на условите и режимот на таа размена. Во процесот на подготовка на овие програми ќе се изврши нивно неопходно меѓусебно усогласување и поврзување и ќе се утврдат соодветни мерки и активности.

Врз основа на заклучоците и препораките од Петтата конференција на неврзаните земји во Коломбо и на други договори на неврзаните и земјите во развој, ќе се разработи програма за натамошно унапредување на односите со тие земји, за да се зголеми нивното учество во нашата вкупна надворешнотрговска размена и да се прошират сите форми на долгорочна стоковна, производствена, финансиска, научна, технолошка и друга соработка.

Во економските односи со развиените западни земји ќе се преземаат мерки и ќе се засили активност за зголемување на степенот на покриеноста на увозот со извоз и ќе се создаваат услови за развивање на стабилна, долгорочна и сестрана економска соработка со поширока примена на поразвиени форми на кооперација.

Со социјалистичките земји ќе продолжи соработката на долгорочни програми за економска соработка, ќе се зголемува обемот ќе се подобрува структурата и ќе се остваруваат поурамнотежени односи во размената.

9.8. Суштествен фактор во спроведувањето на целите и задачите на заедничката девизна политика во 1978 година ќе претставува Самоуправната спогодба на организациите на здружен труд и на други општествено-правни лица за остварување, стекнување, располагање и здружување на девизи, како и самоуправните спогодби за мерките и механизмите за поттикнување на зголемувањето на девизниот прилив од извозот на стоки и услуги и од други форми на економски односи со странство, врз основа на единствени критериуми и постапки утврдени во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

Основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица ќе склучат, врз основа на единствени критериуми и постапки што ќе ги утврди Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, самоуправна спогодба од точка 69 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1979 до крајот на 1978 година.

9.9. Еден од суштествените услови за остварување на целите и задачите на заедничката девизна политика во рамките на глобалната политика на економски односи со странство во 1978 година е навремено договарање на републиките и покраинските самоуправни интересни заедници за економски односи со странство во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство за елементите на плановите за економски односи со странство, усогласување на ставовите во постапката на подготвување на плановите на републиките и автономните покраини, утврдување на начинот на остварување на овие планови и давање мислења на Сојузниот извршен совет за предлозите за регулирање на надворешноекономските односи и за предлозите на мерки во таа област.

9.10. Сојузниот извршен совет врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, по прибавено мислење од Интересната заедница на Југославија ќе ги утврди, во почетокот на 1978 година, критериумите за мерките што надлежниот орган на републиката и автономната покраина е должен да ги преземе, ако дојде до отстапување во извршувањето на проекциите на платнобилансите и девизнобилансите позиции на републиките односно автономните покраини во единствената проекција на платниот и девизниот биланс на Југославија. При тоа ќе се имаат предвид и моментните конјунктурни движења кај определени производи во извозот, како и други моменти во врска со извозните можности.

Федерацијата, републиките и автономните покраини ќе преземат мерки за ограничување на плаќањата со странство ако во текот на годината познатително не се остваруваат целите на заедничката

девизна политика и пропорциите на единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија за 1978 година, со тоа што мерките за ограничување да се разликуваат во случаи кога републиките и автономните покраини ја остваруваат својата платнобилансна позиција, кога заостануваат или кога ја надминуваат.

Најмалку тримесечно, при разгледувањето на анализите и информациите за стопанските движења, Сојузниот извршен совет ќе утврди, врз основа на степенот на покриеноста на увозот со извоз и оцената на нето девизниот нестоковен прилив и други околности, дали настапила ситуацијата од член 177 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

9.11. Со спроведување на прописите, со самоуправни спогодување и договарање, со подобро функционирање на секциите при Стопанската комора, со оспособување на мрежата на заеднички претставништва во странство и со други активности и мерки ќе се обезбеди поорганизиран и поефикасен настап на организациите на здружен труд на странските пазари.

10. Со монетарно-кредитната политика ќе се поддржува остварувањето на целите на економската политика во 1978 година, а во прв ред предвидениот пораст на производството, урамнотежување на стоковно-паричните односи, забавување на порастот на цените и задржување на дефицитот на платниот биланс во рамките предвидени со проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1978 година.

Заради остварување на тие цели, со монетарно-кредитната политика ќе се обезбеди пораст на паричната маса и на кредитите во рамки кои овозможуваат непречено вршење на плаќање, ќе се поттикнува усогласување на стоковно-паричните односи, ќе се дејствува врз забавување на растежот на цените и остварување на усвоената политика на платниот биланс. Обемот на паричната маса во текот на годината динамички ќе се приспособува кон стопанските движења, при што стапката на растежот на паричната маса нема да ја надмине стапката на растежот на општествениот производ.

Потребниот обем на паричната маса ќе се обезбеди, пред сè, со адекватно регулирање на обемот на банкарските кредити, земајќи го предвид влијанието на хартиите од вредност. За таа цел, првенствено ќе се користи инструментот задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија. На тој начин ќе се овозможи непречен тек на прометниот процес, со тоа што порастот на паричната маса да не предизвикува растројство во стоковно-паричните односи и создавање на куповна сила без покривање.

Примарната емисија ќе се усогласи и со девизните трансакции предвидени со девизниот биланс и со задолжувањето на федерацијата кај Народната банка на Југославија, врз основа на посебен сојузен закон.

За да се забрза процесот на примени на општествено-економските односи во спроведувањето на парично-кредитните и банкарските работи инструментите за регулирање на паричната маса, како и методологија за нејзино следење, ќе се приспособат кон промените во системот на планирање и во кредитниот и паричниот систем.

Потребното количество на пари во оптек ќе го обезбеди, пред сè, Народната банка на Југославија со политиката на регулирање на паричната маса, првенствено:

— со купување преку банките преносни краткорочни хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд и со одобрување на краткорочни кредити на банките врз подлога на хартиите од вредност на организациите на здружен труд. Приоритет при откупувањето на преносни хартии од вредност кај одобрувањето на кредити врз таа основа ќе имаат работите кои произлегуваат од се-

лективната програма за кредитирање;

— со кредитирање на банките заради селективно насочување на нивните кредити за приоритетните намени утврдени со Планот во границите на монетарните рамки и со ориентација кон што поголемо вклучување на потенцијалите на банките во кредитирањето на овие намени, користејќи евентуално и намалување на нивните задолжителни резерви;

— со утврдување на височината на задолжителната резерва на банките и на други финансиски организации во согласност со потребите за регулирање на вкупното ниво на ликвидноста на банкарскиот систем.

Со кредитно-монетарната политика во 1978 година што ја спроведува Народната банка на Југославија заедно со народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини од средствата на примарната емисија, како и со самоуправни спогодба на деловните банки ќе се обезбедат поповолни услови за кредитирање и насочување на пласманите на средствата на банките за извршување на приоритетните задачи утврдени со Планот.

За спроведување на селективна кредитна политика првенствено ќе се користи механизмот самоуправни спогодување на банките за насочување на средствата и кредитите за определени приоритетни намени од Планот. Со самоуправни спогодба на банките ќе се обезбедат дополнителни средства за поддршка на формирањето на пазарни резерви на земјоделско-прехранбени производи во сите општествено-политички заедници.

Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе дадат иницијатива за склучување на самоуправни спогодби на банките за насочување на средствата и кредитите за намените утврдени со Планот.

Спогодба за селективно кредитирање и за условите за кредитирање на приоритетните задачи банките ќе склучат најдоцна два месеца по усвојувањето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1978 година. Ако навремено не се склучат спогодби на банките за селективно кредитирање врз основите утврдени со оваа резолуција, на предлог од Народната банка на Југославија Сојузниот извршен совет ќе постапи во согласност со член 24 од Законот за паричниот систем.

Народната банка на Југославија со политиката на каматни стапки ќе го поддржи остварувањето на поставените цели на економската политика, во прв ред во рамките на насочување на средствата на банките кон работите на монетизација, како и на кредитите на банките во корист на приоритетните намени утврдени со Планот. При тоа Народната банка на Југославија ќе влијае и другите банки да одобруваат кредити за тие намени по пониски каматни стапки.

Ќе се обезбеди нужна усогласеност на кредитно-монетарната политика со мерките на економската политика на другите сектори, а посебно со политиката на подрачјето на цените и пазарот, со даночната политика, девизната политика и со политиката на задолжување во странство.

Одлуката на Сојузниот извршен совет за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1978 година ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа резолуција. Со таа одлука ќе се утврдат поблиските рамки и задачи на остварувањето на монетарно-кредитната политика во 1978 година, како и минималните основи на самоуправни спогодби на банките за кредитирање на селективните намени.

11. Ќе продолжи организираната активност врз натамошно јакнење на одбранбените подготовки,

доработката и усовршувањето на плановите за одбрана на сите нивоа. По пат на спотодување и догварање ќе се обезбеди во сите стопански и општествени дејности создавање на материјални и други услови за што поефикасна реализација на плановите за одбрана.

Ќе продолжи работата врз усовршувањето на методологијата за планирање на потребите на одбраната на земјата во плановите за развој.

Ќе се ангажираат сите субјекти врз натамошниот развој на системот на цивилна заштита, системот на набљудување, јавување, известување и тревожење заради создавање на уште подобри услови за поуспешно извршување на задачите во оваа област на одбранбените подготовки.

Ќе се засили ангажирањето врз уште подоследно остварување на ориентација кон домашно производство во материјално-техничката модернизација на вооружените сили. За таа цел научноистражувачките установи и капацитетите за производство на вооружување и воена опрема ќе го засилат ангажирањето и врз освојувањето на нови технологии и репроматеријали.

12. Сојузниот извршен совет ќе утврди конкретни програми за спроведување на новите системски решенија во врска со положбата на државната управа во целост, особено на сојузната управа, и ќе презема соодветни мерки заради спроведување на тие програми.

13. Ќе се забрза изградбата на основите на заедничкиот општествен систем за информирање со кои треба да се обезбеди усогласено евидентирање, собирање, обработка и искажување на податоци од значење за следењето, планирањето и насочувањето на општествениот развој.

Истовремено, треба да се продолжи со активностата заради јакнење и развивање на средствата за јавно информирање во согласност со нивната улога во нашиот самоуправен систем. Доследно ќе се спроведуваат со договор на федерацијата, републиките и автономните покраини утврдените мерки за развој на средствата за јавно информирање во целост, посебно на политичко-информативните гласила.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 554
27 декември 1977 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и покраините,
Зоран Полич, с. р.

883.

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 72 и 25 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1978 ГОДИНА

1. За потребите на федерацијата во 1978 година се утврдува вкупен износ на девизи во динарска противвредност од 9.817.519.800 динари.

2. Односот помеѓу девизите од точка 1 на оваа одлука кои се од значење за одржување на ликвидност во меѓународните плаќања и на други девизи го утврдува Сојузниот извршен совет со тоа што износот на девизите кои се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања не може да биде поголем од 80%.

3. Со девизите од точка 1 на оваа одлука можат да се вршат плаќања до 31 декември 1978 година.

4. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1978 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 539
27 декември 1977 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и покраините,
Зоран Полич, с. р.

884.

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 19 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1978 ГОДИНА

Во согласност со Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и новите системски решенија, Заедничката девизна политика на Југославија во 1978 година ќе се спроведува преку: политиката на унапредување и поттикнување на извозот на стоки и услуги и други форми на економски односи со странство, политиката на увозот; политиката на заштита на домашното производство; политиката на курсот на динарот; политиката на девизни резерви; политиката на кредитните односи со странство; политиката на усогласување на меѓусебните односи на републиките и покраинските самоупраавни интереси заедници за економски односи со странство и политиката на платнобилансни ограничувања.

Проекцијата на платниот биланс и проекцијата на девизниот биланс на Југославија за 1978 година, со проекциите на платнобилансните и проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини ги донесува Собранието на СФРЈ истовремено со донесувањето на Заедничката девизна политика на Југославија во 1978 година.

I

1. Во текот на 1977 година е продолжена активностата во правец на јакнење и натамошен развој

на економските односи со странство во согласност со јакнењето на улогата на Југославија во меѓународните односи и потребите на Југославија од стабилен зголемување на конкурентната способност на светскиот пазар.

Условите во кои се одвиваа економските односи со странство во 1977 година суштествено се разликуваа од условите во 1976 година. Високата производствена и инвестициона активност на Југославија, при постојната структура на стопанството, предизвика и висок пораст на увозот и слабеење на интересот за извоз. Покрај цените на домашните производи и опаднатата конкурентна способност на домашното стопанство на светскиот пазар, протекционистичките мерки на одделни економски групации, исто така се значаен фактор што влијаеше врз состојбата на нашиот извоз.

Во условите на висока конјunktura, организациите на здружен труд настојуваа да обезбедат увозни сировини и над потребите на тековното производство. Во такви услови во 1977 година опадна извозот, додека увозот е значително поголем, не само од минатогодишниот туку и од предвидениот.

Кон неповолното движење на стоковната размена со развиените западни земји, покрај високата зависност од увозот од тие земји, придонесоа: значителниот обем на правата на увоз што се пренесени од минатата година, обемот на склучените работи на увоз од поранешните години, со што практично дел од дефицитот од притходната година е пренесен во 1977 година, потоа забавување на стопанската активност во тие земји, како и промените на курсевите на валутите.

Надворешнотрговската размена со земјите во развој се одвиваше поповолно отколку што се предвидувааше.

И во размената со социјалистичките земји дајде до опаѓање на извозот и до пораст на увозот. При тоа, таквите движења во размената со клириншкото подрачје доведуваат до намалување на високите побарувачки салда на клириншките сметки што дејствуваа ограничувачки врз југословенскиот извоз. Во размената со некои земји од тоа подрачје со кои Југославија прејде на конвертибилен начин на плаќање е создадена нерамнотежа на штета на Југославија.

2. Политиката на заштитата на домашното производство во 1977 година е остварувана во согласност со одредбите на новиот Царински закон и со тековната економска политика, во рамките на која се утврдени, во соработка со републиките и автономните покраини, критериумите за царинските контингенти во 1977 година и во рамките на важечките инструменти за заштита од претходната година, со помали промени.

3. Политиката на курсот на динарот во 1977 година, во однос на конвертибилните девизи, се остваруваше во условите на системот на флукуирани курсеве. Народната банка на Југославија ја спроведува политиката на курсот на динарот преку свои интервенции на домашниот девизен пазар, врз основа на критериумите и рамките што ги утврдувааше Сојузниот извршен совет.

Политиката на курсот на динарот според клириншките валути е водена во согласност со специфичностите на работењето со овие земји.

4. Во текот на 1977 година се утврдени постојаните девизни резерви и најмалиот износ на тековните девизни резерви.

Нивото на девизните резерви кон крајот на 1977 година покриваше поголем просечен обем на увозот од конвертибилното подрачје во однос на предвидениот со планот.

5. Вкупниот обем на користењето на странски кредити се движеше над износот утврден со проекцијата на платниот биланс на Југославија. Во

вкупното користење на странски средства уделот на кредитите за опрема изнесуваше околу 64%, а на финансиските кредити околу 25%.

6. Поради големиот пораст на обемот на увозот и користењето на странски кредити во однос на предвидените со планот, во 1977 година се применувани платнобилансни ограничувања со задржување на одлуките за определени депозити на задолжувањето во странство и преку насочувањето на извозот.

II

Заедничката девизна политика во 1978 година се заснова: врз нови системски решенија со кои се создадени поповолни претпоставки за унапредување на надворешнотрговската размена и други форми на економска соработка со странство; врз потребата од натамошното јакнење на положбата на Југославија во меѓународната размена; врз остварување на суштествените компоненти на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и остварување на поповолен платен биланс на Југославија, односно намалување на платниот дефицит.

Сите носители на економската соработка со странство ќе донесат свои програми за натамошно унапредување на размена со одделни партнери, земји и региони, врз основа на кои ќе се определуваат и подолгорочни програми за развој на размената со нив, вклучувајќи го и усовршувањето на условите и режимите на таа размена. Во процесот на подготвување на тие програми ќе се изврши нивно неопходно меѓусебно усогласување и поврзување и ќе се утврдат соодветни мерки и активности.

Врз основа на заклучоците и препораката на Петтата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Коломбо и други договори на неврзаните земји и на земјите во развој, ќе се разработи програма за натамошно унапредување на односите со тие земји за да се зголеми нивното учество во југословенската вкупна надворешнотрговска размена и да се прошират сите форми на долгорочна стоковна, производствена, финансиска, научна, технолошка и друга соработка. Со нив ќе продолжи активната соработка во борбата за нов економски поредок во светот.

Во економските односи со развиените западни земји ќе се преземаат мерки и ќе се засилат активностите да се зголеми степенот на покриеноста на увозот со извозот на стоки и да се создаваат услови за развивање на стабилна, долгорочна и сестрана економска соработка со поширока примена на поразвиени форми на кооперација.

Со социјалистичките земји ќе се продолжи разработката на долгорочни програми за економска соработка, ќе се зголемува обемот, ќе се подобрува структурата и ќе се остваруваат поумнотежени односи во размената.

Во согласност со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, Сојузниот извршен совет ќе утврди во текот на прво полугодиште на 1978 година долгорочна стратегија за развој на економските односи на Југославија со странство во целост и по одделни региони.

1. Во 1978 година, со политика на унапредување и поттикнување на извозот на стоки и услуги и на други форми на економски односи со странство врз самоуправно конституирани односи ќе се создаваат економски поповолни услови за зголемување на девизниот прилив.

Во согласност со тие задачи и натаму ќе се поддржува особено порастот на извозот на оние стоки што создаваат нето девизен ефект.

Со зголемување на продуктивноста на трудот и со поефикасно стопанисување, со здружување

на труд и средства и со развивање и зацврстување на доходовните односи ќе се придонесува кон развојот и кон поголема ефикасност на економските односи со странство.

За таа цел:

— со самоуправни спогодување на републичките и покраинските самоуправни интересни заедници во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, во согласност со Сојузниот извршен совет, ќе се регулира, во согласност со развојната политика, растоварување на дел од доходот што се остварува со извоз преку поврат на царините и другите давачки, усовршувајќи го и натаму системот на поврат. Истовремено, со донесувањето на Буџетот на федерацијата за 1978 година ќе се донесе посебна одлука за утврдување на приходите од царини и од други увозни давачки што во 1978 година ѝ се отстапуваат на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство;

— унапредување и поттикнување на извозот на стоки и услуги и други форми на економски односи со странство во рамките на средствата предвидени со Одлуката за отстапување дел на приходи од царините и увозните давачки на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и со други мерки на носителите на економската политика, ќе се создаваат економски поповолни услови за зголемување на девизниот прилив;

— со спогодба на банките ќе се обезбедуваат средства за рефинансирање на Фондот за кредитирање на извозот на опрема, бродови и за изведување инвестициони работи во странство; реесконттирање на кредитите на деловните банки за реализација на тековниот извоз на стоки и услуги, како и за подготовка на производството за извоз, побрз растеж на заедничките вложувања, на кооперацијата и други форми на унапредување на соработката со странство;

— извозот на производи со посебна намена ќе се поттикнува со единствен систем на мерки и механизми што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет, согласно со член 84 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Потребните средства за редовно и дополнително поттикнување на извозот на производи со посебна намена ги утврдува Сојузниот извршен совет и Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, врз основа на програмата за извоз на производи со посебна намена за 1978 година;

— извозот на производи од агроиндустрискиот комплекс и натаму ќе се поттикнува со дополнителни средства што се обезбедуваат со посебните давачки на увозот на земјоделско-прехранбени производи и со самоуправни спогодување за здружување средства за тие цели и со други мерки во согласност со Договорот за развој на агроиндустрискиот комплекс;

— Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и другите носители на економската политика ќе се договорат и ќе преземат мерки во текот на првиот квартал 1978 година, со кои ќе се создадат поповолни услови и неопходни материјални и други претпоставки за растежот на нестоковниот девизен прилив на туристичкото стопанство и на сите видови сообраќајни услуги и градежни услуги во странство, комплетни инвестициони и други проекти и трансфер на нашето знаење и научни, технички и технолошки достигнувања, во согласност со остварувањето на него девизни ефекти што ги постигаат овие дејности;

— со акти на републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за економски односи со странство се утврдуваат и други поврати,

во согласност со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини а во согласност со усвоените основни критериуми што се договорени во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

2. Со насочувањето на увозот треба да се обезбеди намирување на потребите од снабдување на производството и на пазарот утврдени со економската политика на развојот на Југославија во согласност со платнобилансните можности во платниот биланс на Југославија и со проекциите на платнобилансните позиции на републиките и автономните покраини.

За таа цел:

— со самоуправни спогодба во републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за економски односи со странство, а врз основа на единствените критериуми што се утврдуваат со самоуправни спогодба во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, ќе се утврди начинот и постапката со кои основните и други организации на здружен труд ќе го усогласуваат увозот, не само со потребите на производството и снабденоста на пазарот туку и со движењата на извозот и со платните можности што произлегуваат од тоа. При утврдувањето на начинот и постапката, ќе продолжи во републичките и покраинските самоуправни заедници за економски односи со странство започнатиот билансирање на увозот и извозот во рамките на организациите на здружен труд;

— основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица ќе склучат самоуправни спогодба од член 69 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство и тоа за 1978 до 31 јануари 1978 година, а за 1979 до 25 декември 1978 година. Единствените критериуми и постапката за склучување на таа самоуправни спогодба ќе ги утврди навремено Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и тоа за 1978 до 31 јануари 1978 година, а за 1979 до 31 октомври 1978 година;

— со промени на производствената структура, со мерки за спроведување на девизната политика, со заштитна политика и со предвидени форми на регулирање на увозот кој се договара помеѓу организациите на здружен труд во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство како и со други мерки, ќе се создаваат услови за супституција на увозот;

— за производите чиј извоз со акти на организациите на федерацијата е забранет или ограничен, се утврдува и обезбедува компензација согласно со член 22 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство;

— и натаму во определени и документирано утврдени случаи за производството за кое се супституира увозот ќе се дозволува увоз на материјали за репродукција, во согласност со проекциите на платнобилансните и девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини во Единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија;

— со јакнење на фондовите за кредитирање на пласманот на домашна опрема и бродови на домашните пазари ќе се поттикнува и натаму релативното намалување на увозот на опрема;

— ќе продолжи политиката на намалување на царините и на другите давачки при увозот на специфична опрема за дејностите предвидени со планот што се од посебно значење за вкупниот развој на земјата, при што како специфична опрема ќе се смета опремата што не се произведува во земјата;

— ќе се преземаат мерки за штедење на нестоковниот девизен одлив;

— со проектите на платнобилансните и девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини и со самоуправна спогодба во рамките на заедниците за економски односи со странство ќе се обезбеди политиката на увоз на стоки и услуги во согласност со Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за 1976 до 1980 година во 1978 година, а со тоа ќе се обезбеди и одговорноста на сите носители на активноста во економските односи со странство за состојбата на остварувањето на проекцијата на платниот биланс и на девизниот биланс на СФРЈ и за постигање на целите на заедничката девизна политика;

— долгорочната програма за регулирање на надворешнотрговскиот промет ќе се усвои во првиот квартал за 1978 година. Со оваа програма ќе се приспособи стоковниот режим, согласно со усвоената политика.

3. Заштитата на домашното производство во 1978 година ќе се спроведува врз основа на Законот за царинската тарифа и во согласност со целите и задачите што произлегуваат од Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

Ќе продолжи политиката на намалувањето на царините и на другите давачки при увозот на специфичната опрема за дејностите предвидени со планот што се од посебно значење за вкупниот развој на земјата, а особено ако оваа опрема не се произведува во земјата и им одговара на критериумите на Општествениот план на Југославија.

4. Со политиката на реалниот курс на динарот ќе се влијае врз реализацијата на планираните пропорции на платниот и девизниот биланс на Југославија во 1978 година.

За таа цел:

— согласно со општата политика на стабилизација на стопанските движења, реалниот курс на динарот, со примена и на други соодветни мерки, ќе се обезбедуваат услови за конкурентно учество на организациите на здружен труд, во меѓународната поделба на трудот и за одржување на надворешната ликвидност на Југославија;

— ќе се обезбедат услови да се формира на домашниот девизен пазар реален курс на динарот во однос на странските валути. Во врска со тоа Сојузниот извршен совет со посебна одлука ќе го определи курсот на динарот спрема една или повеќе конвертибилни валути како основа за утврдување на интервенционите флукуиращи курсеви, како и границата на отстапувањето од тој курс на меѓубанкарскиот девизен пазар. Народната банка на Југославија своите интервенции на домашниот девизен пазар ќе ги врши во рамките на тие граници и во согласност со меѓувалутните односи што се формираат на странските девизни пазари;

— политиката на курсот на динарот ги опфаќа и посебните услови и начинот на пресметување во надворешнотрговската размена со земјите со кои е склучен договор за клириншки начин на плаќање;

— согласно со промените на височината на курсевите на девизниот пазар, ќе се вршат промени на основницата што служи за пресметка на увозните и извозните инструменти. Тие промени ќе се вршат најмалку двапати годишно, по потреба и повеќе пати ако интензитетот на промените на курсевите е таков и според обемот толкав што да е неопходно тоа да се стори заради објективизирање на условите за стопанисување;

— промените во височината на курсевите што настануваат на девизниот пазар во системот на флукуирање на курсевите наметнуваат потреба во 1978 година да се води поеластична политика

на поттикнување на извозот и ограничување на увозот;

— постојаните промени на курсевите на валутите во светот налагаат да се следат тие интензивности.

5. Политиката на девизните резерви треба да обезбеди потребна ликвидност во плаќањата спрема странство и да овозможи интервенција на Народната банка на Југославија на домашниот девизен пазар заради остварување на утврдената политика на курсот на динарот.

За таа цел:

— девизните резерви ќе се формираат на начинот предвиден во Законот за девизното, работење и кредитните односи со странство;

— зависно од движењето на платниот биланс, височината на девизните резерви ќе се одржува на нивото утврдено во девизниот биланс на Југославија;

— во ракувањето со девизни резерви треба да се обезбеди сигурност, ликвидност и рентабилност на пласманите на средствата на девизните резерви;

— заради обезбедување на потребна ликвидност во плаќањата према странство, Народната банка на Југославија ќе обезбеди да се задоволи вкупната побарувачка на девизи, односно вкупната понуда на девизи да се откупи во девизи со кои таа интервенира на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар.

6. Во политиката на кредитните односи со странство ќе се обезбедува: натамошно јакнење на улогата на здружениот труд како на основен носител во развивањето на кредитните односи со странство. Заради тоа:

— основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица ќе ги склучат самоуправните спогодби од член 141 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, и тоа за 1978 до 31 јануари 1978 година, а за 1979 до 25 декември 1978 година. Единствените критериуми и постапката за склучување на таа самоуправна спогодба ќе ги утврди Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, и тоа за 1978 до 31 јануари 1978 година, а за 1979 до 31 октомври 1978 година, раководејќи се од Договорот на федерацијата, републиките и автономните покраини за критериумите за насочување и користење на дополнителни странски средства за договорениот развој до 1980 година, вклучувајќи го и користењето на странски краткорочни кредити за увоз на репродукциони материјали.

Договорот на федерацијата, на републиките и автономните покраини од претходниот став до 1980 година односно за 1980 година, ќе се утврди во текот на јануари 1978 година.

— со самоуправно спогодување за организиран настап на меѓународниот финансиски пазар ќе се обезбеди кредитните односи со странство да се одвиваат на начин што ќе придонесе кон натамошно јакнење на кредитниот углед на југословенското стопанство на светските финансиски пазари; — и натаму ќе се проширува соработката со меѓународните финансиски организации преку збогатување на формите на финансиска соработка со странство.

Посебно внимание треба да му се посвети на јакнењето на финансиската соработка, со институциите на неврзаните земји и на земјите во развој во духот на заклучоците и препораките на Петтата конференција на неврзаните земји и други собири на земјите во развој;

— ќе се проширува финансиската соработка со социјалистичките земји преку кредитно-деловна и меѓубанкарска соработка и со меѓудржавни кредитни аранжмани, со поголема афирмација на улогата на здружениот труд;

— во остварувањето на Договорот на федерацијата, на републиките и автономните покраини за критериумите за насочување и користење на дополнителни странски средства за договорениот развој до 1980 година ќе се зголеми улогата и одговорноста на републиките и автономните покраини за остварување на предвидениот извоз и увоз и за состојбата на платниот и девизниот биланс на Југославија;

— ќе се обезбеди поорганизирано, поредовно и поподробно следење и изучување на движењата на меѓународниот пазар на капиталот.

7. Еден од суштествените услови за остварување на целите и задачите на заедничката девизна политика во рамките на глобалната политика на економските односи со странство 1978 година е навременото договарање на републиките и покраинските самоуправни интересни заедници за економски односи со странство во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство за елементите на плановите за економски односи со странство, усогласување на ставовите во постапката за подготвување на плановите на републиките и автономните покраини, утврдување на начинот на остварување на овие планови и со давање мислења на Сојузниот извршен совет за предлозите за регулирање на надворешно-економските односи и за предлозите на мерки во оваа област.

8. Платнобилансните ограничувања во 1978 година ќе се засноваат врз следните основи:

— ако во текот на годината позначително не се остваруваат целите на заедничката девизна политика и пропорциите на Единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија за 1978 година, федерацијата, републиките и автономните покраини ќе преземат мерки за ограничување на плаќањата со странство, предвидени со член 178 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, со тоа што мерките за ограничување да се разликуваат во случаи кога републиките и автономните покраини ја остваруваат својата платнобилансна позиција, кога заостануваат, или кога ја надминуваат;

— формите и видовите на платнобилансните ограничувања непосредно ќе зависат од остварувањето на утврдената проекција на платниот биланс и проекцијата на девизниот биланс на Југославија;

— со договор на федерацијата, на републиките и автономните покраини првенствено ќе се преземаат мерки за економски оправдан прилив на девизи;

— врз основа на единствено договорените критериуми, републиката, односно автономната покраина ќе воведува ограничувања за да се спречи отстапување од договорените квантификации за сопствената платнобилансна положба;

— најмалку тримесечно, при разгледување на анализите и информациите за стопанските движења, Сојузниот извршен совет, врз основа на степенот на покриеноста на увозот со извоз и оцената на нето девизниот нестоковен прилив и други околности ќе утврдува дали настанала ситуацијата од член 177 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство;

— ако во извршувањето на проекциите на платнобилансната и девизнобилансната позиција на одделна република односно автономна покраина во Единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија дојде до отстапување, врз основа на однапред утврдените критериуми, надлежниот орган на односната република или автономна покраина ќе преземе соодветни мерки за воспоставување на односите утврдени со овие проекции. При тоа ќе се имаат пред-

вид и моментните конјунктурни движења кај определени производи и извозот, како и другите моменти во врска со извозните можности.

9. Сите носители на економски односи со странство ќе настојуваат да се воспостави сета потребна евиденција за следење и анализа на економските односи со странство и ќе изработат информативен систем во согласност со точка 13 од Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1978 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 572

27 декември 1977 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ

Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и покраините,
Зоран Полич, с. р.

885.

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 26 од Законот за финансирање на федерацијата и со член 83 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1977 година, додесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ЦАРИНИ И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО ВО 1978 ГОДИНА ЌЕ СЕ ОТСТАПУВААТ НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Член 1

За враќање на царини и други давачки во корист на организациите на здружен труд кои извезуваат во 1978 година, со цел за остварување на политиката на извоз утврдена со Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1978 година, ѝ се отстапуваат на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство (во натамошниот текст: Заедница на Југославија) 45,19% од остварените приходи од царини и други увозни давачки, како и во целост остварените приходи од посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи.

Член 2

Приходите од член 1 на оваа одлука ќе се издвојуваат при секоја уплата на царини и увозни давачки и ќе се пренесуваат на посебна сметка на Фондот на Заедницата на Југославија за унапредување на економските односи со странство (во натамошниот текст: Фонд) кај Службата на општественото книговодство на Југославија.

Член 3

Средствата од член 1 на оваа одлука се користат сразмерно со остварениот прилив на девизи од

извозот на стоки и услуги предвиден во платниот и девизниот биланс на Југославија за 1978 година.

Член 4

Со средствата од член 1 на оваа одлука ќе се врши исплата на обврските по основ на враќање на царини и други давачки по барањата втасани во 1978 година во Службата на општественото книговодство на Југославија.

Член 5

За користењето на средствата на Фондот, Службата на општественото книговодство на Југославија и Народната банка на Југославија вршат контрола, водат евиденција и поднесуваат извештаи на начинот и врз основа на документацијата што ќе ја утврди Заедницата на Југославија во согласност со Сојузниот извршен совет.

Контрола на наменското користење на средствата на Фондот врши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии.

Член 6

Завршна сметка на Фондот за 1978 година донесува Заедницата на Југославија, со согласност на Собранието на СФРЈ, истовремено со донесувањето на завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1978 година.

Член 7

Приходите на Фондот од царини и други увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 1978 година, што ќе се наплатат од 1 до 31 јануари 1979 година, се уплатуваат во корист на приходите на Фондот за 1978 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 569
27 декември 1977 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините
Зоран Полич, с. р.

886.

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 24 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОЕКЦИЈАТА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1978 ГОДИНА

1. Се усвојува Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1978 година, која е составен дел од заедничката девизна политика.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 555
27 декември 1977 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

887.

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 24 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОЕКЦИЈАТА НА ДЕВИЗНИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1978 ГОДИНА

1. Се усвојува Проекцијата на девизниот биланс на Југославија за 1978 година, која е составен дел од заедничката девизна политика.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 557
27 декември 1977 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Зоран Полич, с. р.

888.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 на Законот за сојузните стокосни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1978 ГОДИНА

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1978 година, што го донесе Советот на Сојузната

дирекција за резерви на индустриски производи под бр. 40/1 од 7 октомври 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 561

28 декември 1977 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

Претседател на Сојузниот
собор,

Данило Кекиќ, с. р.

889.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со член 39 од Законот за сојузните стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1978 ГОДИНА

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1978 година, што го донесе Советот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи под број 07-255/5 од 1 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 562

28 декември 1977 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор.
Данило Кекиќ, с. р.

890.

Врз основа на член 281 став 1 точка 16 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 5 и 5а од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, по предлог од Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1977 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Член 1

Во Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на

СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77) во член 2 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Надоместот на личниот доход на делегатот во Собранието на СФРЈ кој, пред изборот за делегат или за време на вршењето на делегатската функција, бил функционер во органите и организациите на федерацијата, може да се утврди до износот на личниот доход предвиден за функцијата што ја вршел, ако наполнил 35 години пензиски стаж.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 2

Во член 6 став 2 се менува и гласи:

„Зголемување на износот на надоместот, во смисла на став 1 од овој член, може да се изврши само еднаш годишно.“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 577

27 декември 1977 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

891.

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за Општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Собранието на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово, оклучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

I. Општи одредби

Член 1

Поаѓајќи од досега спроведеното самоуправни спогодување и договарање за основите на плановите на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници и од договарањето за основите на плановите на републиките и автономните покраини, учесниците на овој договор ги утврдуваат заедничките интереси и цели, кои треба да се остварат во развојот на црната металургија во периодот од 1976 до 1980 година, како и насоките и рамките за преземање на мерки на економската политика и други мерки од страна на органите на федерацијата, републиките и автономните покраини за остварување на тие интереси и цели.

Покрај мерките предвидени со овој договор, учесниците на овој договор се согласни да преземаат, по потреба, во рамките на своите права и должности, и други мерки за спроведување на овој договор.

II. Заеднички интереси, цели и политика на развојот

Член 2

Во смисла на член 1 од овој договор, заеднички интереси на развојот на црната металургија се:

1) рационално и ефикасно инвестирање, заради создавање на стабилност во снабдувањето со репродуктивен материјал и создавање услови за конкурентно финализирање на челикот на домашниот пазар;

2) рационално и ефикасно инвестирање со кое ќе се осигурат најниските можни трошоци на производството до потрошувачите;

3) усогласување на развојот на капацитетите на црната металургија со зголемување на потребите на потрошувачите на челични производи;

4) усогласување на развојот на капацитетите преку поделба на производствените програми на производителите;

5) оптимално користење на капацитетите;

6) снабдување со руда, челични отпадоци, феролегури, огноотпорни и други материјали од домашни извори, освен ако определен увоз технолошки и економски е оправдан во рамките на платно-билансните можности и на платнобилансната положба на републиката и автономната покраина;

7) снабдување со кокс од домашни коксарници, врз база на увозен јаглен за коксирање при што увозот на јаглен ќе се обезбедува со долгорочни аранжмани.

Член 3

Во смисла на член 1 од овој договор, заеднички цели на развојот на црната металургија се:

1) остварување на барањета и потребите на безбедноста на Југославија;

2) развој на капацитетите за производство на челични производи, со цел да се задоволат околу 80% од потребите на домашниот пазар, а асортиманскиот вишок за увоз да не биде поголем од 10% од вкупната потрошувачка во Југославија.

Член 4

Во политиката на развојот на црната металургија се поаѓа од тоа:

1) дека основни носители на активност за остварување на договорениот развој на црната металургија се непосредно заинтересираните организации на здружен труд;

2) дека за развојот на црната металургија се заинтересирани многу други организации на здружен труд, зависно од производството на таа дејност;

3) дека за развојот на црната металургија се заинтересирани федерацијата, републиките, автономните покраини и општините;

4) дека договорениот развој на црната металургија може ефикасно да се осигури само со меѓусебна поврзаност и усогласеност на мерките на сите носители на соодветни активности.

Политиката на развојот на црната металургија поаѓа од единственоста на стопанскиот систем, со тоа што заедничките интереси и цели во развојот да се остваруваат:

1) со меѓусебни односи на организациите на здружен труд;

2) со зголемување на вкупниот општествен доход;

3) со поттикнувачки мерки на економската политика и со други мерки;

4) со вложување во развојот на капацитетите што се усогласени со оценетата домашна потрошувачка односно производство;

5) со обезбедување на што поголемо ангажирање на домашната електромашиноградба и машиноградбата во опремувањето и изградбата на објекти код конкурентни услови;

6) со долгорочно обезбедување на снабдувањето со електрична и друга енергија;

7) со постојан развој и унапредување на самоуправувањето во основните и други организации на здружен труд, како и со развивање на други форми на самоуправно поврзување и здружување на трудот и средствата;

8) со постојан и стабилен растеж на личниот и општествениот стандард на работниците и со постојано унапредување на условите на трудот на работниците;

9) со користење на капацитетите на црната металургија, под услови што обезбедуваат заштита на човековата средина;

10) со применување на современи научни и технички достигнувања во производството што ќе придонесат за максимално зголемување на продуктивноста на трудот и на доходот.

Член 5

Учесниците на овој договор оценуваат дека за остварување на заедничките интереси и цели во развојот на црната металургија, е потребно да се достигне стапка на растеж на производството на суров челик од околу 16% во периодот од 1976 до 1980 година.

Заради остварување на проценетата стапка на растеж на производството од став 1 на овој член, треба да се изградат капацитети до нивото од член 9 на овој договор.

Член 6

Заради остварување на заедничките интереси и цели, учесниците на овој договор се согласни во рамките на црната металургија во периодот од 1976 до 1980 година приоритет во развојот да имаат следните дејности и капацитети:

1) истражување, експлоатација и облагородување на железната руда;

2) капацитетите за производство на кокс што ги задоволуваат потребите на земјата;

3) капацитетите за производство на железо;

4) капацитетите за производство на суров челик (со жонтилив), освен на електрочелик за обични квалитети (JUS, квалитетна група 1);

5) валалнички постројки во интегралниот циклус на производството, за асортиманот и обемот на производите што му недостигаат на пазарот, за што организациите на здружен труд на црната металургија меѓусебно и со другите потрошувачи ќе склучат самоуправни спогодби.

Член 7

Учесниците на овој договор оценуваат дека заради оптимализација на постојните капацитети треба да се поаѓа од следните критериуми:

1) постигањето на технолошка и економска оптимализација на капацитетите, а врз основа на асортиранските потреби на домашниот пазар;

2) развојот на домашното производство на сировини заради намалување на увозот на сировини и друг репродукционен материјал и на енергија и оптимализација на капацитетите врз база на домашните сировини;

3) специфичноста на износите на инвестиционите вложувања;

4) од досега вложените средства за изградба на постојните капацитети;

5) од што пониски вложувања за полно активирање на агрегатите заради побрзо реализирање на инвестиционите потфати.

III. Развој на производството и потрошувачката

Член 8

Учесниците на овој договор проценуваат дека потребите на Југославија од готови челични производи се следни:

— во илјади тони —

во 1975 година	во 1980 година	во 1985 година
3.560	5.200	6.700

Член 9

Заради задоволување на домашните потреби од челични производи предвидени во член 8 на овој договор, учесниците на овој договор оценуваат дека е потребно да се изградат следните капацитети до ниво на:

Републики и автономни покраини	Постојни изградени капацитети						Капацитети во 1980 година						
	Коксарници	Рудници за железна руда со постројки за облагородување на рудата	Сурово железо	Суров челик конверторски и СМ	Електрочелик	ВКУПНО челик	Вкупно производство на челик во 1975 година	Коксарници	Рудници за железна руда со постројки за облагородување на рудата	Сурово железо	Суров челик конверторски и СМ	Електрочелик	ВКУПНО челик
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СР Босна и Херцеговина	2.000	4.550	1.240	980	20	1.000	1 000	2.700	9.550	2.200	2.630	20	2.650
СР Македонија	—	1.330	510	800	300	1.100	390	—	1.330	510	800	300	1.100
СР Словенија	—	—	250	450	510 ²	960	795	—	—	250	450	510	960
СР Србија	—	120	720	940	10	950	148	—	120	1.500	1.650	20	1.670
СР Хрватска	—	—	250	280	110	390	396	850	—	250	340	110	450
СР Црна Гора	—	—	—	80	100	180	171	—	—	—	—	300	300
САП Војводина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
САП Косово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВКУПНО:	2.000	6.000	2.970	3.530	1 050	4.560	2.900	3 550	11.000	4.710	5.870	1.260	7.130

Учесниците на овој договор се согласни до 1980 година да се зголемат капацитетите за производство на железна руда на вкупно ниво од околу 11 милиони тони и во рамките на тие капацитети, со оглед на природниот распоред на лежиштата на руда, во СР Босна и Херцеговина да се зголемат капацитетите на околу 9,55 милиони тони.

Учесниците на овој договор ќе ги поттикнуваат организациите на здружен труд со самоуправни спогодба или со договор да ги утврдат до крајот на 1977 година, врз база на заедничко вложување, финансирање или кредитирање, начинот и условите на производството и снабдувањето со железна руда под еднакви услови.

Врз основа на плановите и програмите за развој на организациите на здружен труд и на општеств-

ните планови на републиките и автономните покраини, заради оптимализирање на постојните железарници, можат да се изградат и капацитети за производство на електрочелик поголеми од предвидените во овој член, со тоа што вкупното производство на овој челик да биде во согласност со можностите на пазарот, да се заснова првенствено врз домашна сировина и да има обезбедено долгорочно снабдување со електрична енергија. Потребните количества сировини од увоз за производство на електрочелик ќе ги обезбедат производителите на електрочелик со својот извоз.

Член 10

Учесниците на овој договор оценуваат дека ќе се обезбеди производство до ниво од 85 до 90% од капацитетите предвидени во член 9 на овој договор.

IV. Финансирање на развојот**Член 11**

Учесниците на овој договор оценуваат дека за изградбата на капацитети од член 9 на овој договор, со кој ќе се оствари производството до нивото утврдено во член 10 на овој договор, би требало да се вложат во основни средства ориентационо околу 20 милијарди динари (од што 2 милијарди динари за континуитет на натамошната изградба) според цените од 1975 година.

Член 12

Учесниците на овој договор тргнуваат од тоа дека средства за изградба на капацитетите предвидени во член 11 на овој договор ќе се обезбедуваат:

- 1) од сопствени средства на организациите на здружен труд што ги изградуваат капацитетите;
- 2) од здружување на средства на заинтересираните организации на здружен труд;
- 3) со насочување на средства од деловните банки;
- 4) од странски заеми и кредити.

Член 13

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека до 31 декември 1977 година ќе склучат договор со кој ќе се утврди континуитетот на изградбата на капацитетите и изворите и обемот на потребните средства.

V. Мерки на економската политика и други мерки**Член 14**

Учесниците на овој договор се согласни со својата активност, во согласност со соодветните системски закони и со политиката на економскиот и социјалниот развој на Југославија, да го насочуваат и поттикнуваат:

- 1) јакнењето на акумулативната и репродуктивната способност на организациите на здружен труд на црната металургија;
- 2) создавањето на услови за побрзо здружување на трудот и средствата, како и за создавањето на поповолни услови за финансирање на развојот на црната металургија;
- 3) обезбедувањето, на економски оправдани основи и мерки на економската политика, услови за долгорочно поврзување на производителите и потрошувачите во самоуправни интересни заедници и во други форми на соработка заради здружување на трудот и средствата.

Член 15

Со мерките на федерацијата за поттикнување на договорениот развој на дејностите од посебно значење за реализација на договорената политика на вкупниот развој на земјата, во црната металургија ќе се поттикнува развојот до нивото на капацитетите од член 9 на овој договор.

Мерките од став 1 на овој член ќе се применуваат и врз валалничките капацитети од член 6 точка 5 на овој договор, но само во рамките на определувањето постигнато со самоуправниа спогодба.

Член 16

Учесниците на овој договор со мерки во рамките на своите надлежности, ќе го иницираат и поттикнуваат здружувањето на трудот и средствата за договорениот развој на црната металургија, со тоа што и со спогодбите на организациите на здружен труд, во рамките на банките и на други финансиски институции, дел од средствата на кредитниот потенцијал на банките ќе се насочува во инвестициите за таа дејност.

Член 17

Републиките и автономните покраини се согласни органите на федерацијата, во рамките на своите права и обврски да одобрат царински контингенти за увозот на специфична опрема, во согласност со критериумите што Сојузниот извршен совет, согласно со целите на тековната економска политика, ги утврдува според член 49 од Царинскиот закон, врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи.

Со политиката на царинските контингенти и со политиката на царинската и вонцаринската заштита и со режимот на увозот, ќе се обезбеди национална заштита на домашното производство во областа на црната металургија.

Обемот и условите на увозот на специфичната опрема од став 1 на овој член ќе се усогласуваат со платнобилансната положба на Југославија и со платнобилансната положба на републиките и автономните покраини.

Член 18

Организациите на здружен труд, врз основа на овој договор и под условите предвидени во член 21 на овој договор, ќе го реализираат увозот на опремата во согласност со прописите со кои се уредуваат девизното работење и кредитните односи со странство.

Увозниците на опрема за извршување на целите и задачите од овој договор ќе обезбедат и обврска на странските испорачувачи на опрема, во износите што ќе се утврдат при склучување на договори за увозот на опрема да предвидат определен обем на увозот на југословенски стоки и услуги од страна на странскиот испорачувач, што ќе биде и услов за користење на погодностите предвидени со овој договор.

Извозот на стоките од став 2 на овој член ќе се утврдува спогодбено помеѓу домашните инвеститори и производителите на опрема и други стоки.

Член 19

Во рамките на девизниот и платниот биланс на Југославија и на платнобилансната положба на републиките и автономните покраини, во согласност со системот на кредитните односи со странство, учесниците на овој договор ќе обезбедат приоритет на користењето на странски кредити за изградба на капацитетите од член 9 односно за дејностите од член 6 на овој договор.

Покрај царините, развојот на производството во областа на црната металургија, ќе се заштитува и со други мерки, во согласност со системот на економските односи со странство.

Во системот на економските односи со странство ќе се утврдат условите на стекнување и располагање со девизи со кои ќе се обезбеди отплатување на девизните компоненти на вложувања во дејностите во областа на црната металургија.

Член 20

Републиките и автономните покраини се согласни со мерките на економската политика и со други мерки од рамките на своите права и обврски да го поттикнуваат развојот на црната металургија.

Член 21

Учесниците на овој договор се согласни, во согласност со системот и со политиката на развојот на црната металургија, да го поттикнуваат односно да преземаат мерки заинтересираните организации на здружен труд да склучат самоуправни спогодби со кои ќе се уреди прашањето на здружување на трудот и средствата, цените на производите и другите услови на размена, за оптимално учество на домашната машиноградба под конкурентни услови во изградбата на договорените капацитети, како и други прашања чие решавање е неопходно заради остварување на заедничките цели и интереси утврдени со овој договор.

Учесниците на овој договор се согласни дека погодностите предвидени со овој договор можат да ги користат само организациите на здружен труд кои ќе склучат самоуправни спогодби што се предвидени со овој договор, како и други самоуправни спогодби што се склучуваат заради спроведувањето на овој договор.

Член 22

Учесниците на овој договор ќе иницираат заинтересираните организации на здружен труд, производителите и потрошувачите на железна руда, со самоуправни спогодба да се договорот за условите на снабдувањето со руда, како и за заедничко вложување во развојот на рудниците на железна руда.

Член 23

Републиките и автономните покраини ќе поведат иницијатива организациите на здружен труд во облик на црната металургија со самоуправни спогодби да извршат поделба на производствените програми за производството на железо, на суров челик и на финални челични производи. Со самоуправни спогодба со потрошувачите ќе се утврдат обемот и асортиманот на потрошувачката на финални челични производи во ориентационите рамки од околу 42% профили, 48% плоскави профили а 10% други профили, со учеството на благородни и квалитетни челици во вкупен асортиман од околу 10%.

Член 24

Учесниците на овој договор ќе настојуваат при изградбата на договорените капацитети и при реконструкции на постојните капацитети да се применуваат мерки за зачувување и развој на природните и со труд создадените вредности на човековата средина и да го спречуваат загадувањето на воздухот, на земјата, водата на морето и др.

Член 25

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека ќе организираат следење на остварувањето на заедничките интереси и цели утврдени со овој договор, како и дека меѓусебно ќе се известуваат за состојбата и проблемите во спроведувањето на овој договор.

VI. Други одредби

Член 26

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор, како и за неговата измена.

Член 27

Овој договор го потпишаа претставници на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини во соодветен број идентични примероци, што се сметаат за автентични текстови.

Член 28

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат Собранието на СФРЈ, собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 29

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

За Сојузниот извршен совет
Душан Илиевиќ, с. р.
член на Советот и претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,

инж. **Владимир Мијатовиќ**, с. р.

член на Советот и републички секретар за стопанство

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

Стојан Маткалиев, с. р.

член на Советот и републички секретар за индустрија и трговија

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,

Иво Клеменчиќ, с. р.

член на Советот и републички секретар за индустрија

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,

инж. **Крета Јовановиќ**, с. р.

републички секретар за стопанство

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,

дипл. инж. **Олга Миличиќ-Арсланагиќ**, с. р.

член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора.

Илија Чуљковиќ, с. р.

член на Советот и републички секретар за стопанство

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,

Бошко Тодоровиќ, с. р.

член на Советот и покраински секретар за стопанство

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,

Петар Костиќ, с. р.

член на Советот и покраински секретар за стопанство

892.

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за основите на системот на Општествениот планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

1. Се потврдува Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на црна-

та металургија во периодот од 1976 до 1980 година. што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, и го потврдија собранијата на сите републики и автономни покраини.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 559

27 декември 1977 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,

Зоран Полич, с. р.

893.

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 на Законот за основите на системот на општественото планирање и за Општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Соборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО, ЈАГЛЕНОТ И НОВИТЕ ВИДОВИ ЕНЕРГИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

I. Општи одредби

Член 1

Поаѓајќи од досега спроведеното самоуправни спогодување и договарање за основите на плановите на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници, и од договарањето за основите на плановите на републиките и автономните покраини, учесниците на овој договор ги утврдуваат заедничките интереси и цели што треба да ги остварат во развојот на електро-стопанството, јагленот и новите видови енергија во периодот од 1976 до 1980 година, како и насоките и рамките на мерките на економската политика и другите мерки што треба да ги преземат органите на федерацијата, републиките и автономните покраини за остварување на тие интереси и цели.

Член 2

Покрај мерките предвидени со овој договор, учесниците на овој договор се согласни по потреба, а во рамките на своите права и должности, да преземаат и други мерки за спроведување на овој договор.

II. Заеднички интереси, цели и политика на развојот

Член 3

Заеднички интереси и цели во политиката на развојот на електро-стопанството, јагленот и новите видови енергија се:

1) долгорочно и сигурно обезбедување на потребните количества електрична енергија и јаглен од домашни извори и неопходен увоз на таа енергија и јаглен за потребите на стопанството, населението и одбраната на земјата;

2) максимално користење на домашните енергетски извори врз основите на економска оправданост и рационалност и научно унапредување и користење на нови видови енергија и услови за нивно економско применување;

3) поттикнување на научните истражувања и развојот на технологијата во производството, преносот, транспортот и потрошувачката на енергија, заради обезбедување на развојот на технологијата на ниво на остварените достигања во светот;

4) воведување на современа техника, технологија и организација што ќе овозможи поголема ефикасност на стопанисувањето и намалување на трошоците на производството;

5) хармоничен развој на производството и потрошувачката на електрична енергија, јаглен и на новите видови енергија, што обезбедува оптимален развој во согласност со вкупниот развој на енергетиката во земјата;

6) долгорочно непосредно поврзување на производителите и потрошувачите преку самоуправни интересни заедници и други облици на здружување;

7) развој на економски најповолните транспортни и преносни системи на енергијата и нивно поврзување со соодветните системи на соседните земји и пошироко вклучување во меѓународните енергетски системи;

8) поттикнување и унапредување на соработката со одделни земји, а пред сè со земјите во развој, врз основа на реципрочни интереси и заемна корист;

9) геолошки истражувања заради одржување и проширување на резервите на енергетските сировини и континуитетот на нивната експлоатација;

10) рационално искористување на сите видови енергија од овој договор во производството, преносот, транспортот и потрошувачката;

11) долгорочно обезбедување на стручни кадри за потребите на оптимален развој на дејностите од овој договор;

12) обезбедување на што поголемо ангажирање на домашната машиноградба во изградбата на електроенергетски објекти и рудници за јаглен под конкурентни услови;

13) користење на современата технологија во производството, преработката, транспортот и преносот на енергија под услови кои обезбедуваат заштита на човековата средина.

Член 4

Заради остварување на заедничките интереси и цели, учесниците на овој договор се согласни во рамките на развојот на електро-стопанството, јагленот и новите видови енергија, приоритет во тој развој да имаат следните дејности и капацитети:

1) истражувањата и капацитетите на рудниците за јаглен;

2) капацитетите за производство на електрична енергија што користат домашни потенцијали — хидроенергија, јаглен, нуклеарни сировини и по исклучок мазут;

3) мрежите за пренос на електрична енергија од 380 kV, 220 kV и 110 kV и диспечерските центри за управување со електроенергетскиот систем;

4) истражувања заради унапредување на технологијата за добивање на гас и кокс од домашен јаглен;

5) истражувањата на хидроенергетските потенцијали за повеќекратни намени;

6) истражувањата и експлоатацијата на нуклеарни сировини;

7) истражувањата на маслени шкрилци и битуминозни седименти;

8) истражувањата на соларната енергија и истражувањата и експлоатацијата на геотермалната енергија;

9) капацитетите на континуитетот на изградбата на објекти за намирување на потрошувачката на енергија по 1980 година;

10) капацитетите на градските топлаци за комбинирано производство на топлотна и електрична енергија.

III. Развој на производството и потрошувачката на електрична енергија и јаглен

Член 5

Учесниците на овој договор оценуваат дека производството и потрошувачката на електрична енергија и јаглен треба да изнесува:

	1975 година		1980 година		Просечна стапка на растежот	
	Производство	Потрошувачка	Производство	Потрошувачка	Производство	Потрошувачка
Електрична енергија (млрд. kWh)	39,9	41,3	65-70,0	65-70,0	10,2-11,8	9,4-11,1
Јаглен домашен (мил. тони)	35,6	36,5	55-58,0	55-58,0	9,0-10,3	8,6-9,7
Камен јаглен увозен (мил. тони)	—	2,1	—	4,2	—	14,9
Кокс (мил. тони)	1,3	2,0	3,0	3,0	18,2	8,5

Член 6

Учесниците на овој договор оценуваат дека е неопходно од увоз да се обезбедат следните количества електрична енергија и јаглен:

	1975 година	1980 година	Просечна стапка на растежот
Електрична енергија (млрд. kWh)	1,0	—	—
Камен јаглен (мил. тони)	2,1	4,2	14,9
Кокс (мил. тони)	0,5	—	—

Член 7

Заради остварување на производството од член 5 на овој договор за намирување на балансираната потрошувачка во републиките и автономните покраини, учесниците на овој договор оценуваат дека е потребно да се изградат следните капацитети:

Електростопанство

Основ за изградба на капацитети за договорениот обем на производство се програмите на републиките и автономните покраини.

	Хидроелектрани (MW)	Те моелектрани			
		на јаглен и уран	на течни горива	вкупно	Вкупно ХЕ+ТМ
1	2	3	4	5	6
СР Босна					
Хеџеговина	791	1.047	—	1.047	1.838
СР Македонија	47	540	210	750	797
СР Словенија	137	717	128	845	982
СР Србија	909	2.700	235	2.935	3.844
СР Србија без автономните покраини	625	2.040	—	2.040	2.665
САП Војводина	—	60	235	295	285
САП Косово	284	600	—	600	884
СР Хрватска	260	332	775	1.107	1.367
СР Црна Гора	452	210	—	210	662
Вкупно:	2.596	5.546	1.348	6.894	9.490

За договорената балансирана потрошувачка и производство од 65 до 70 милијарди kWh, се оценува дека до 1980 година е потребно да се изградат капацитети за производство на електрична енергија, и тоа:

— хидроелектрани	—	—	од околу 2.600 MW
— термоелектрани на јаглен и уран	—	—	од околу 4.350 MW
— термоелектрани на течни и гасовити горива	—	—	од околу 950 MW
Вкупно:			7.900 MW

До крајот на 1980 година со договор за континуитетот на изградбата на електроенергетски објекти ќе се утврдат објектите што ќе се изградат до 1980 година и објектите што ќе се завршат по 1980 година.

Учесниците на овој договор се согласни до 1980 година да се изгради: 3.735 km преносна мрежа од 380 kV, 15.600 MVA од трансформација 380 kV 5.320 km со преносна мрежа до 220 и 110 kV и 11.180 MVA од трансформација 220 и 110 kV.

Рудници за јаглен

Во согласност со предвиденото производство и потрошувачка на електрична енергија и јаглен од член 5 на овој договор, учесниците на овој договор се согласни да се изградат нови капацитети од околу 27 милиони тони за производство на јаглен до 1980 година, со тоа што вкупните капацитети да достигнат ниво од 65 милиони тони. Изградбата на рудниците за јаглен треба да се усогласи со изградбата на термоелектраните.

Член 8

Учесниците на овој договор оценуваат дека за изградбата на капацитетите од член 7 на овој договор во периодот од 1976 до 1980 година и на објектите на континуитет е потребно да се обезбедат следните средства, и тоа:

— за електростопанството	—	—	—	68 милијарди динари
— за рудниците на јаглен и уран	—	—	—	10 милијарди динари

Вкупно: 78 милијарди динари

Учесниците на овој договор до крајот на 1977 година ќе склучат посебен договор за изградба на капацитетите од средствата предвидени во став 1 на овој член.

Член 9

Учесниците на овој договор оценуваат дека средствата од член 8 на овој договор за изградба на капацитетите од член 7 од овој договор треба да се обезбедуваат:

- 1) од сопствени средства на организациите на здружен труд што ги изградуваат капацитетите;
- 2) со здружување на средства на заинтересираните организации на здружен труд;
- 3) со насочување на средства преку деловните банки;
- 4) од странски заеми и кредити;
- 5) по потреба, со задолжително здружување на средства на организациите на здружен труд за производство на електрична енергија и јаглен.

IV. Мерки на економската политика и други мерки за спроведување на овој договор

Член 10

Учесниците на овој договор се согласни со своја активност, во согласност со соодветните системски закони и со политиката на економскиот и социјалниот развој на Југославија, да го насочуваат и поттикнуваат:

- 1) јакнењето на акумулативната и репродуктивната способност на организациите за здружен труд во оваа област;
- 2) создавањето на услови за побрзо здружување на трудот и средствата и поповолни услови за финансирање на развојот на електростопанството, јагленот и новите видови енергија.

Учесниците на овој договор сметаат дека врз економски оправдани основи и со нивните мерки ќе се обезбедат услови потребни за долгорочно поврзување на производителите и потрошувачите во самоуправните интересни заедници, како и преку други облици на соработка, заради здружување на трудот и средствата.

Член 11

Со мерките на федерацијата за поттикнување на договорениот развој на дејностите од посебно значење за реализацијата на договорената политика на вкупниот развој на земјата во електростопанството и јагленот ќе се поттикнува развојот до нивото на капацитетите од член 7 и на производството од член 5 на овој договор, вклучувајќи ги и континуираните предвидени со овој договор.

Член 12

Учесниците на овој договор со мерките во рамките на своите надлежности ќе го иницираат и поттикнуваат здружувањето на трудот и средствата за договорениот развој на електростопанството, јагленот и новите видови енергија, со тоа што и со самоуправни спогодби на организациите на здружен труд во рамките на деловните банки и другите финансиски организации дел од средствата на кредитниот потенцијал на банките да се насочува во инвестициите на тој развој.

Член 13

Републиките и автономните покраини се согласни органите на федерацијата, во рамките на своите права и обврски, да обезбедат царински контингенти за увоз на специфична опрема, во согласност со критериумите на тековната економска политика, што Сојузниот извршен совет ја утврдува согласно со

член 49 на Царинскиот закон, во спогодба со републиките и автономните покраини.

Со царинските контингенти, во смисла на став 1 од овој член, ќе се опфати увозот на специфична опрема само за она производство и капацитети што се опфатени со овој договор, со тоа што бенефицирањето ќе се однесува само на онаа специфична опрема што не се произведува во Југославија или не се произведува во доволни количества, а врз основа на посебна самоуправна спогодба меѓу домашните производители на опрема и корисниците.

Со политиката на царинските контингенти и со политиката на царинската заштита ќе се обезбеди рационална заштита на домашното производство во оваа дејност.

Обемот на условите на увозот на специфичната опрема од став 2 на овој член ќе се усогласуваат со платнобилансните можности на земјата и со платнобилансните можности на републиката и автономната покраина.

Член 14

Организациите на здружен труд, врз основа на овој договор и под условите предвидени во член 18 на овој договор, ќе реализираат увоз на опрема од поголема вредност по основ на одредбите од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Учесниците на овој договор се согласни увозниците на опрема за извршување на целите и задачите од овој договор да обезбедат и обврска на странските испорачувачи на опрема во износите што ќе се утврдуваат при склучувањето на договор за увоз на опрема да се предвиди определен обем на увозот на југословенски стоки и услуги, а што ќе биде и услов за користење на погодностите предвидени со овој договор.

Извозот на стоките од став 2 на овој член ќе се утврдува спогодбено меѓу домашните инвеститори и производители на опрема и други стоки.

Член 15

Во рамките на девизниот систем и платниот биланс на земјата, а во согласност со одредбите на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, учесниците на овој договор ќе обезбедат приоритет во користењето на странски кредити за изградба на капацитетите од член 7 на овој договор.

Развојот на ова производство, покрај царините и другите увозни давачки, ќе се штити и со други мерки во системот на економските односи со странство.

Во системот на економските односи со странство ќе се утврдат условите на стекнување и располагање со девизите со кои ќе се обезбеди отплатување на девизните средства вложени во оваа дејност.

Член 16

Републиките и автономните покраини се согласни со мерки на економската политика и со други мерки во рамките на своите надлежности да ја олеснат изградбата на објектите од член 7 на овој договор.

Член 17

Републиките и автономните покраини се согласни, по потреба, во согласност со своите уставни овластувања, да пропишат задолжително здружување на дел од средствата на основните организации на здружен труд за остварување на заедничките интереси и цели што се утврдени со овој договор.

Член 18

Учесниците на овој договор се согласни, дека во согласност со системот и политиката на развој, да

поттикнуваат односно да преземаат мерки заинтересираните организации на здружен труд да склучат самоуправни спогодби со кои ќе го уредат прашањето за здружување на труд и средства, цените на производите и други услови на размена, оптимално учество на домашната машиноградба под конкретни услови во изградбата на договорените капацитети, како и други прашања чие решавање е неопходно заради остварување на заедничките цели и интереси што се утврдени со овој договор.

Учесниците на овој договор се согласни дека погодностите предвидени со овој договор можат да ги користат само оние организации на здружен труд што ќе склучат самоуправни спогодби кои се предвидени со овој договор и други самоуправни спогодби што се склучуваат заради спроведување на овој договор.

Член 19

Републиките и автономните покраини со мерки во рамките на својата надлежност ќе настојуваат организациите на здружен труд и самоуправните интересни заедници во областа на производството и преносот на електрична енергија да обезбедат средства за изградба на потребните производствени електроенергетски капацитети што ќе бидат завршени до 1980 година, било со изградба на своето подрачје било со изградба или закуп на такви капацитети на друго подрачје, да преземат одговорност и да обезбедат потребни количества електрична енергија за снабдување на своето подрачје со електрична енергија, како и да обезбедат изградба на основна преносна мрежа од 380 kV за нормално функционирање на електроенергетскиот систем и уредно снабдување на потрошувачите со квалитетна електрична енергија.

Член 20

Републиките и автономните покраини се обврзуваат дека ќе преземаат мерки потребни за усогласување на потрошувачката на електрична енергија со расположивите количества преку издавање на електроенергетска согласност за новите потрошувачи.

Член 21

Учесниците на овој договор ќе настојуваат при изградбата на нови капацитети и при реконструкции и работата на постојните капацитети да се применуваат мерките за зачувување и развој на природните и со труд создадените вредности на човековата средина и за спречување на загадување на воздухот, почвата, водата на морето и др.

Ако се пристапи кон подготвка односно изградба на нови нуклеарни електрани, републиките и автономните покраини ќе склучат договор за критериумите на локацијата на таквите електрани.

Член 22

Учесниците на овој договор се обврзуваат да организираат следење на остварувањето на заедничките интереси и цели што се утврдени со овој договор, како и меѓусебно да се известуваат за состојбата и проблемите во спроведувањето на овој договор.

V. Преодни и завршни одредби

Член 23

Со денот на влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Општествениот договор за основите на развојот на електростопанството од 1974 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/75) освен одредбите на чл. 22 и 23.

Член 24

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор, како и за измена на овој договор.

Член 25

Овој договор го потпишаа претставници на Сојузниот совет, на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини, во соодветен број идентични примероци, што се сметаат за автентични текстови.

За Сојузниот извршен совет,
Душан Илиевиќ, с. р.
член на Советот и претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,
Илија Владимир Мијатовиќ, с. р.
член на Советот и републички секретар за стопанство

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Стојан Маткалиев, с. р.
член на Советот и републички секретар за индустрија и трговија

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,
Драго Петровиќ, с. р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за енергетика

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,
инж. Крста Јовановиќ, с. р.
републички секретар за стопанство

За Извршниот совет на Соборот на СР Хрватска,
дипл. инж. **Олга Миличиќ-Арсланагиќ**, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,
Илија Чуљковиќ, с. р.
член на Советот и републички секретар за стопанство

За Извршниот совет на Собранието на СРП Војводина,
Карол Баги, с. р.
член на Советот и претседател на Покраинскиот комитет за енергетика и суровини

За Извршниот совет на Собранието на СРП Косово,
Петар Костиќ, с. р.
член на Советот и покраински секретар за стопанство

894.

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста од Собранијата на републиките и од Собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО, ЈАГЛЕНОТ И НОВИТЕ ВИДОВИ ЕНЕРГИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

1. Се потврдува договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на електропанство, јагленот и новите видови енергија во периодот од 1976 до 1980 година, што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на Собранијата на републиките и извршните совети на Собранијата на автономните покраини, и го потврдија Собранијата на сите републики и автономни покраини.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 560
27 декември 1977 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,

Зоран Полич, с. р.

895.

Врз основа на член 14 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производите на базната хемија во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Соборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА КОНТИНУИТЕТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА БАЗНАТА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО 1980 ГОДИНА

Член 1

Во согласност со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/76), учесниците на овој договор го утврдуваат континуитетот на изградбата

на капацитетите на базната хемиска индустрија, чија изградба ќе започне во периодот до 1980 година, а за развој на производството по 1980 година.

Учесниците на овој договор се согласни во периодот од 1976 до 1980 година со своја активност, во согласност со соодветни закони и со политиката на економскиот и социјалниот развој на Југославија да ја насочуваат и поттикнуваат изградбата на капацитетите на базната хемиска индустрија потребни за производство по 1980 година, и ќе настојуваат организациите на здружен труд навремено да ги утврдат обемот и изворите на средствата и начинот на финансирање на изградбата на тие капацитети.

Член 2

Утврдениот континуитет на изградбата на капацитетите на базната хемиска индустрија во овој договор се заснова во целост врз целите, политиката и критериумите што се утврдени во Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производите на базната хемија во периодот од 1976 до 1980 година.

Со договореното започнување на изградбата на нови капацитети на базната хемиска индустрија во периодот по 1976 година се обезбедува продолжение на усогласениот развој и на производството на базните хемиски производи по 1980 година.

Член 3

Учесниците на овој договор утврдуваат дека, во смисла на член 2 од овој договор, пред 1980 година треба да почне изградба на капацитетите на базната хемиска индустрија што ќе заврши по 1980 година, и тоа за:

	— во илјади тони —
алкалии	200
азотни ѓубриња (N)	500
фосфорни ѓубриња (P ₂ O ₅)	300
вештачки материи	300
хемиски влакна	40
синтетички каучук	80
фармацевтски сировини	
(мил. дин.)	1.700

Член 4

Учесниците на овој договор оценуваат дека за изградба на капацитетите од член 3 на овој договор треба да се обезбедат средства во износ од околу 31 милијарда динари.

Учесниците на овој договор оценуваат дека за изградба на капацитетите од член 3 на овој договор во периодот до крајот на 1980 година ќе се вложат околу 9 милијарди динари.

Член 5

Учесниците на овој договор се согласни при изградбата на капацитетите за базните хемиски производи од член 3 на овој договор да се применуваат мерките на економската политика и други мерки предвидени во чл. 15 до 22 на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производите на базната хемија во периодот од 1976 до 1980 година, мерките од одредбите на третиот дел на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, како и други мерки што ќе се утврдат со договор на федерацијата, републиките и автономните покраини за поттикнувачки мерки на федерацијата за развој на дејностите од посебно значење, а не се предвидени во третиот дел на планот.

Член 6

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите, што се предмет на овој договор, како и за негова измена.

Член 7

Овој договор го потпишаа претставници на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини, во соодветен број идентични примероци што се сметаат за автентични текстови.

Член 8

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат Собранието на СФРЈ, собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

За Сојузниот извршен совет,

Милорад Бировлев, с. р.
член на Сојузниот извршен совет
и претседател на Сојузниот
комитет за општествено планирање

За Извршниот совет на Собранието
на СР Босна и Херцеговина

Владимир Мијатовиќ, с. р.
член на Советот и републички
секретар за стопанство

За Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија,

инж. **Стојан Маткалиев**, с. р.
член на Советот и републички
секретар за индустрија и трговија

За Извршниот совет на Собранието
на СР Словенија,

Иво Клеменчич, с. р.
член на Советот и републички
секретар за индустрија

За Извршниот совет на Собранието
на СР Србија,

Крста Јовановиќ, с. р.
член на Советот и републички
секретар за земјоделство

За Извршниот совет на Саборот
на СР Хрватска.

д-р Велимир Рајковиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Црна Гора,

Миливое Лаушевиќ, с. р.
заменик-директор на Републичкиот
завод за планирање

За Извршниот совет на Собранието
на САП Војводина,

Бошко Тодоровиќ, с. р.
член на Советот и покраински
секретар за стопанство

За Извршниот совет на Собранието
на САП Косово.

Исмет Гусија, с. р.
член на Советот и директор на
Покраинскиот завод за општестве-
но планирање

896.

Врз основа на член 236 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за оснoвите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНТИ-
НУИТЕТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА КАПАЦИТЕ-
ТИТЕ НА БАЗНАТА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА ВО
ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ЗА РАЗВОЈ
НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО 1980 ГОДИНА**

1. Се потврдува Договорот за континуитетот на изградбата на капацитетите на базната хемиска индустрија во периодот од 1976 до 1980 година за развој на производството по 1980 година, што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, и го потврдија собранијата на сите републики и автономни покраини.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

AC 6p. 564

27 декември 1977 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Зоран Полич, с. р.

Зоран Полич, с. р.

897.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75 и 7/77), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ
НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА
ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ**

Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/77 и 30/77) во член 1 став 1 точка 2 се менува и гласи:

„2) Дизел-гориво:

Д-1	— — — — — — — —	23,84%
Д-2	— — — — — — — —	23,33%
Д-3	— — — — — — — —	22,91%.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Е. п. бр. 1063

29 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

898.

Врз основа на член 72 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1978
ГОДИНА

1. Девизите за потребите на федерацијата во 1978 година, утврдени во износ од 9.817,519.800 динари со Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77), можат да се користат за нестоковни и стоковни плаќања на сојузните органи, определени органи на општествените организации што својата дејност ја вршат на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на установите и на граѓански правни лица, како и за намирување на други потреби на федерацијата, и тоа:

	Динари
1) за нестоковни плаќања — до износот од	1.557,843.000
2) за стоковни плаќања — до износот од	8.086,343.000

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на оваа точка се издвојува износ од 173,333.800 динари за намирување на непредвидените и недоволно предвидени расходи (средства на резервата).

Се овластува сојузниот секретар за финансии по барањата од надлежните наредбодавци да одобрува средства од резервата од став 2 на оваа точка, кои во секој поединечен случај не преминуваат износ од 100.000 динари.

2. Со Распоредот на девизите за 1978 година, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел, се утврдуваат, во границите на износите од точка 1 став 1 на оваа одлука, највисоките износи на девизите за одделни корисници.

3. Од вкупниот износ на девизите од точка 1 на оваа одлука можат да се користат 80% во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, а 20% во други девизи.

Се овластува сојузниот секретар за финансии да може на одделни корисници да им одобрува користење на девизи во поголеми односно во помали проценти од процентите утврдени од став 1 во оваа точка, со тоа што вкупниот износ на девизите да не може да премине 80% во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

4. Се овластува сојузниот секретар за финансии да го распореди износот на девизите од редниот број 75 на Распоредот на девизите за 1978 година на одделни корисници.

5. Заради рамномерно користење на девизите од точка 1 на оваа одлука, Сојузниот секретаријат за финансии ја утврдува, во согласност со потребите на корисниците и со насоките на Сојузниот извршен совет, динамиката на користењето на девизите за секое тримесечје.

6. Се овластува сојузниот секретар за финансии по барањата од надлежните наредбодавци да врши измени на намената и височината на средствата утврдени за нестоковни плаќања во Распоредот на девизите за 1978 година.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1051

29 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Реден број	Корисник	Изразено во динари	
1	2	3	
1	Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија		
	Нестоковни плаќања:		
	— службени патувања	3,654.000	
	— други плаќања	300.000	3,954.000
	Стоковни плаќања		250.000
	Вкупно		4,204.000
2	Собрание на СФРЈ		
	Нестоковни плаќања:		
	— службени патувања	3,300.000	
	— котизации	350.000	
	— други плаќања	15.000	3,665.000
	Стоковни плаќања		3,465.000
	Вкупно		7,130.000
3	Секретаријат за законодавство на Собранието на СФРЈ		
	Нестоковни плаќања:		
	— службени патувања		10.000
	Вкупно		10.000
4	Совет на федерацијата		
	Нестоковни плаќања:		
	— службени патувања		55.000
	Вкупно		55.000
5	Кабинет на Претседателот на Републиката		
	Нестоковни плаќања:		
	— службени патувања	36.000	
	— други плаќања	3,312.000	3,348.000
	Стоковни плаќања		396.000
	Вкупно		3,744.000

1	2	3
6 Управа на островот Бри-они		
Нестоковни плаќања:	18.000	
— службени патувања	720.000	738.000
— други плаќања		
Стоковни плаќања		540.000
Вкупно		1.278.000
7 Сојузен извршен совет		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	15,195.000	
— други плаќања	180.000	15.375.000
Стоковни плаќања		72.010.000
Вкупно		87,385.000
8 Секретаријат на Сојузни-от извршен совет за сле-дење на стопанските дви-жења		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		93.000
Вкупно		93.000
9 Служба за одбранбени подготовки на Сојузниот извршен совет		
Стоковни плаќања		4.500.000
Вкупно		4.500.000
10 Центар за информациона и документациона дејност на Сојузниот извршен совет		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	50.000	
— котизации	401.000	451.000
Стоковни плаќања		7.517.000
Вкупно		7,968.000
11 Уставен суд на Југосла-вија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	67.000	
— други плаќања	90.000	157.000
Вкупно		157.000
12 Сојузен суд		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		20.000
Вкупно		20.000
13 Сојузно јавно обвинител-ство		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		21.000
Вкупно:		21.000
14 Сојузно јавно правобра-нителство		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		109.000
Вкупно		109.000

1	2	3
15 Сојузен општествен пра-вобранител на самоупра-вувањето		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		29.000
Вкупно		29.000
16 Сојузен секретаријат за надворешни работи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	27,500.000	
— претставништва	814,113.000	
— котизации	34,650.000	
— други плаќања	8,350.000	884,613.000
Стоковни плаќања		22,817.000
Вкупно		907,430.000
17 Сојузен секретаријат за народна одбрана		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	3,900.000	
— претставништва	36,200.000	
— котизации	250.000	
— лекување во странство	3,550.000	
— специјализации	33,156.000	
— други плаќања	2,050.000	79,106.000
Стоковни плаќања		7.445,327.000
Вкупно		7.524,433.000
18 Сојузен секретаријат за внатрешни работи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	3,500.000	
— котизации	1,022.000	
— специјализации	1,800.000	
— други плаќања	36,000.000	42,322.000
Стоковни плаќања		101,090.000
Вкупно		143,412.000
19 Сојузен секретаријат за пазар и цени		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		92.000
Вкупно		92.000
20 Сојузен секретаријат за финансии		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,140.000	
— специјализации	124.000	
— трансфер на наслед-ства	1,500.000	
— други плаќања	50,054.000	52,818.000
Вкупно		52,818.000
21 Сојузен секретаријат за надворешна трговија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,400.000	
— котизации	3,640.000	5,040.000
Вкупно		5,040.000

1	2	3
22 Сојузен секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	120.000	
— котизации	60.000	180.000
Вкупно		180.000
23 Сојузен комитет за општествено планирање		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		302.000
Вкупно		302.000
24 Сојузен комитет за енергетика и индустрија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	532.000	
— котизации	96.000	628.000
Вкупно		628.000
25 Сојузен комитет за земјоделство		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1.453.000	
— котизации	7.341.000	
— други плаќања	900.000	9.694.000
Вкупно		9.694.000
26 Сојузен комитет за сообраќај и врски		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	891.000	
— претставништва	900.000	
— котизации	2.791.000	4.582.000
Вкупно		4.582.000
27 Сојузен комитет за туризам		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	110.000	
— котизации	1.012.000	
— други плаќања	124.000	1.246.000
Вкупно		1.246.000
28 Сојузен комитет за економска соработка со земјите во развој		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		532.000
Вкупно		532.000
29 Сојузен комитет за труд и вработување		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	484.000	
— котизации	5.652.000	6.136.000
Вкупно		6.136.000

1	2	3
30 Сојузно биро за работи на вработувањето		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	541.000	
— претставништва	298.000	839.000
Вкупно		839.000
31 Сојузен комитет за прашања на борците и на воените инвалиди		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	122.000	
— лекувања во странство	1.500.000	
— други плаќања	4.961.000	6.583.000
Вкупно		6.583.000
32 Сојузен комитет за здравство и социјална заштита		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		200.000
Вкупно		200.000
33 Сојузен комитет за наука и култура		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		346.000
Вкупно		346.000
34 Сојузен комитет за информации		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1.500.000	
— други плаќања	1.000.000	2.500.000
Стоковни плаќања		38.516.000
Вкупно		41.016.000
35 Сојузен комитет за законодавство		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		200.000
Вкупно		200.000
36 Сојузна управа за царини		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	423.000	
— котизации	561.000	984.000
Стоковни плаќања		14.000.000
Вкупно		14.984.000
37 Сојузна управа за контрола на летањето		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	399.000	
— котизации	1.597.000	
— специјализации	26.000	
— други плаќања	900.000	2.922.000
Стоковни плаќања		143.000.000
Вкупно		145.922.000

1	2	3
38 Сојузна управа за радио-врски		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	121.000	
— специјализации	110.000	231.000
Стоковни плаќања		5.690.000
Вкупно		5.921.000
39 Сојузен пазарен инспекторат		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		81.000
Вкупно		81.000
40 Сојузен девизен инспекторат		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		302.000
Вкупно		302.000
41 Сојузен воздухопловен инспекторат		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	600.000	
Стоковни плаќања		170.000
Вкупно		770.000
42 Сојузен завод за општествено планирање		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		279.000
— стоковни плаќања		838.000
Вкупно		1.117.000
43 Сојузен завод за цени		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		60.000
Вкупно		60.000
44 Сојузен завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	3.590.000	
— котизации	14.187.000	
— други плаќања	45.869.000	63.646.000
Вкупно		63.646.000
45 Сојузен завод за статистика		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	253.500	
— котизации	7.500	261.000
Стоковни плаќања		5.500.000
Вкупно		5.761.000

1	2	3
46 Сојузен хидрометеоролошки завод		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	163.000	
— котизации	5.194.000	5.357.000
Стоковни плаќања		7.545.000
Вкупно		12.902.000
47 Југословенски завод за стандардизација		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	396.000	
— котизации	1.130.000	
— други плаќања	100.000	1.626.000
Стоковни плаќања		498.000
Вкупно		2.124.000
48 Сојузен завод за патенти		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		133.000
Стоковни плаќања		795.000
Вкупно		928.000
49 Сојузен завод за мери и скапоцени метали		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	110.000	
— котизации	330.000	440.000
Стоковни плаќања		550.000
Вкупно		990.000
50 Сојузен геолошки завод		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		127.000
Вкупно		127.000
51 Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		300.000
Стоковни плаќања		800.000
Вкупно		1.100.000
52 Сојузна дирекција за резерви на индустриски производи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	396.000	396.000
Вкупно		396.000
53 Југословенска комисија за соработка со ООН за просвета, наука и култура (UNESCO)		

1	2	3
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	374.000	
— котизации	7,623.000	7,997.000
Стоковни плаќања		150.000
Вкупно		8,147.000

54 Југословенска комисија за соработка со Меѓународниот фонд на ООН за помош на децата (UNICEF)		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		92.000
Вкупно:		92.000

55 Југословенска комисија за соработка со меѓународните здравствени организации		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	110.000	
— котизации	11,316.000	11,426.000
Вкупно		11,426.000

56 Југословенска комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните пловни патишта		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		31.000
Вкупно		31.000

57 Југословенски комитет за меѓународна хидролошка програма		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		115.000
Вкупно		115.000

58 Сервис за одржување на објектите за потребите на репрезентација на сојузните органи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	768.000	
— други плаќања	2,331.000	3,099.000
Стоковни плаќања		8,592.000
Вкупно		11,691.000

59 Сервис за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации		
Стоковни плаќања		2,090.000
Вкупно		2,090.000

60 Авто-сервис на сојузните органи

1	2	3
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	22.000	
— специјализации	33.000	55.000
Стоковни плаќања		3,300.000
Вкупно		3,355.000

61 Управа на деловните згради на сојузните органи на управата и на сојузните организации		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	60.000	
— специјализации	44.000	104.000
Стоковни плаќања		2,420.000
Вкупно		2,524.000

62 Фонд на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		100.000
Стоковни плаќања		168.000
Вкупно		268.000

63 Претседателство на Сојузот на комунистите на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— други плаќања		7,000.000
Стоковни плаќања		1,591.000
Вкупно		8,591.000

64 Сојузна конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	2,420.000	
— претставништва	384.000	
— други плаќања	3,840.000	6,644.000
Вкупно		6,644.000

65 Сојуз на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	275.000	
— котизации	30.000	305.000
Вкупно		305.000

66 Совет на Сојузот на синдикатите на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	2,541.000	
— котизации	146.000	
— други плаќања	2,653.000	5,340.000
Вкупно		5,340.000

67 Претседателство на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија

1	2	3
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,512.000	
— котизации	54.000	
— други плаќања	138.000	1,704.000
Стоковни плаќања		288.000
Вкупно		1,992.000

68 Југословенска лига за мир, независност и рамноправност на народите		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	165.000	
— котизации	1.000	166.000
Вкупно		166.000

69 Претседателство на Црвениот крст на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	944.000	
— котизации	592.000	
— други плаќања	1.000.000	2,536.000
Вкупно		2,536.000

70 Сојуз на здруженијата за Обединетите нации на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	62.000	
— котизации	15.000	77.000
Вкупно		77.000

71 Противпожарен сојуз на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	208.000	
— котизации	13.000	221.000
Вкупно		221.000

72 Сојуз на физичка култура на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	4.400.000	
— котизации	650.000	5,050.000
Стоковни плаќања		1,650.000
Вкупно		6,700.000

73 Народна техника — Сојуз за техничка култура на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	427.000	
— котизации	46.000	473.000
Стоковни плаќања		396.000
Вкупно		869.000

1	2	3
74 Југословенски совет за безбедност на сообраќајот		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	82.000	
— котизации	22.000	104.000
Вкупно		104.000

75 Општествени организации		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	3,230.000	
— котизации	1,500.000	4,730.000
Стоковни плаќања		200.000
Вкупно		4,930.000

76 Служба на општествено-то книговодство на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	371.000	
— котизации	7.000	
— специјализации	6,050.000	6,428.000
Стоковни плаќања		60,170.000
Вкупно		66,598.000

77 Народна банка на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,913.000	
— котизации	55.000	
— специјализации	605.000	
— други плаќања	220.000	2,793.000
Стоковни плаќања		100,000.000
Вкупно		102,793.000

78 Стопанска комора на Југославија		
I Сопствени плаќања		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	2,992.000	
— претставништва	66,000.000	
— саеми и изложби	51,480.000	
— котизации	566.000	
— други плаќања	628.000	121,666.000
Стоковни плаќања		600.000

II Туристичка пропаганда		
Нестоковни плаќања:		
— претставништва	35,420.000	
— саеми и изложби	2,904.000	
— котизации	500.000	
— други плаќања	15,246.000	54,070.000
Вкупно		176,336.000

1	2	3
79 Новинска агенција „Тан-југ“		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,350.000	
— дописништва	34,225.000	
— котизации	350.000	
— специјализации	44.000	
— други плаќања	7,146.000	43,115.000
Стоковни плаќања		4,654.000
Вкупно		47,669.000
80 Национален одбор на СФРЈ на Меѓународната трговска комора		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	100.000	
— котизации	148.000	248.000
Вкупно		248.000
81 Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	105.000	
— здравствена заштита	28,200.000	28,305.000
Вкупно		28,305.000
82 Сојуз на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	128.000	
— котизации	238.000	366.000
Вкупно		366.000
83 Архив на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	56.000	
— котизации	3.000	59.000
Вкупно		59.000
84 Филмски новости		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	150.000	
— котизации	15.000	165.000
Стоковни плаќања		1 000.000
Вкупно		1 165.000
85 Новинско-издавачка установа „Службен лист“		
Стоковни плаќања		1 898 000
Вкупно		1 898 000
86 Установа за одржување на поморските пловни патишта		
Стоковни плаќања		10,000.000
Вкупно		10,000.000

1	2	3
87 Установа за одржување на внатрешните пловни патишта		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	90.000	
— котизации	15 000	105.000
Стоковни плаќања		1,480.000
Вкупно		1,585.000
88 Југословенски центар за техничка и научна документација		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	66.000	
— котизации	33.000	
— специјализации	22.000	
— други плаќања	51.000	172.000
Стоковни плаќања		121.000
Вкупно		293.000
89 Југословенска радио-тевизија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,512.000	
— котизации	10,400.000	
— други плаќања	18,699.000	30,611.000
Стоковни плаќања		415.000
Вкупно		31,026.000
90 Југословенска авторска агенција		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	32.000	
— котизации	26.000	58.000
Вкупно		58.000
91 Новинско-издавачко претпријатие „Комунист“		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	660.000	
— други плаќања	1,300.000	1,960.000
Вкупно		1,960.000
92 Новинско-издавачко и графичко претпријатие „Борба“		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,567.000	
— дописништва	2,691.000	
— други плаќања	2,226.000	6,484.000
Стоковни плаќања		8,177.000
Вкупно		14,661.000

1	2	3
93	Геомagnetски институт	
	Нестоковни плаќања:	
	— специјализации	70.000
	Стоковни плаќања	169.000
	Вкупно	239.000
94	Институт за споредбено право	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	50.000
	— други плаќања	20.000
	Вкупно	70.000
	Вкупно:	9.644,186.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

— Нестоковни плаќања	1.557,843.000
— Стоковни плаќања	8.086,343.000

899.

Врз основа на член 43 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА
ЗА КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО

1. Работите на увоз и извоз на стоки и услуги што се вршат како компензациони работи со странство можат да ги вршат основните и други организации на здружен труд (во натамошниот текст: организации на здружен труд) што се регистрирани за вршење надворешнотрговски промет, а врз основа на одобрението од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по прибавено мислење од Народната банка на Југославија.

2. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе ја одобри компензационата работа од точка 1 на оваа одлука ако увозот, односно извозот по таа работа се врши во согласност со прописите што го регулираат увозот, односно извозот на односните стоки и услуги, а плаќањето на увозот се врши во смисла на член 122 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/77).

3. Ако во компензационата работа се извезуваат стоки на странски содоговараач од земја во која е ограничена продажбата на југословенски стоки или ако можноста за пласирање на одделни домашни стоки во Југославија или во странство е значително ограничена, по исклучок од одредбата на точка 2 од оваа одлука, организациите на здружен труд можат во рамките на компензационата работа да увезуваат и да ги плаќаат стоките слободно до височината на остварениот извоз во тие работи, во согласност со самоуправната спогодба од член 69 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, а стоките што можат да се увезуваат само во рамките на стоковниот контингент, девизниот контингент и дозвола — и врз основа на правото на тој увоз.

Сојузниот извршен совет утврдува кои стоки можат да се извезуваат, односно увезуваат во вршењето на компензационата работа според став 1 на оваа точка.

4. Одобрението од точка 3 став 1 на оваа одлука го дава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по прибавено мислење од Народната банка на Југославија во рок од 15 дена.

5. Компензационата работа во која учествуваат повеќе организации на здружен труд, со пошироки листи за извоз и увоз, може да се одобри ако се исполнети и условите од точ. 2 и 3 на оваа одлука.

6. Технички упатства за поднесување барање за одобрување на компензациона работа и на документацијата што треба да се поднесе кон тоа барање, дава по потреба, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за вршење на компензациони работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73).

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година

Е. п. бр. 1056
29 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

900.

Врз основа на член 29 став 2 и член 33 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70) и член 1 став 2 од Законот за посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ТАКСИ НА УВОЗОТ НА СУРОВА НАФТА

1. Се ослободува од плаќање царина увозот на сурова нафта за натамошна преработка од тар. број 27.09/1 на Царинската тарифа во количество од 3,000.000 тони, аванс за 1978 година, што за домашните потреби го вршат долунаведените организации на здружен труд односно што за тие организации ќе се изврши од определени земји, и тоа:

— во илјади тони —

Реден број	Корисници	Земји од кои се увезува					
		СССР	Ирак	Либија	Алжир	Иран	укупно
1	„ИНА“ — Загреб	400	840	100	50	300	1.690
2	„Енергоинвест“ — Сараево	400	210	—	—	—	610
3	„НАФТАГАС“ Нови Сад	400	250	—	50	—	700
Вкупно:		1.200	1.300	100	100	300	3.000

2. На увозот на сурова нафта од точка 1 на оваа одлука нема да се наплатува посебната такса про-

пишана со Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/77, 47/77 и 62/77), давачката за царинско евидентирање пропишана со Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76) и давачката за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки пропишана со Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75 и 57/76).

3. Оваа одлука ќе се применува врз увозот што ќе се изврши во 1978 година.

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Е. п. бр. 1053
29 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

901.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/77 и 47/77) во точка 2, во уводната реченица по зборовите: „во 1977 година“ се додаваат зборовите: „и во 1978 година“.

Во одредбата под 3 точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова одредба под 4, која гласи:

„4) по стапка од 9% — ако царината се намалува за 20%“.

2. Во точка 3 под в) под 6 во став 2 по зборовите: „во 1977 година“ се додаваат зборовите: „и во 1978 година“.

3. Во точка 4 по зборовите: „во 1977 година“ се додаваат зборовите: „и во 1978 година“.

4. Во точка 9 став 1 зборовите: „31 декември 1977 година“ се заменуваат со зборовите: 31 март 1978 година“.

5. Одредбата од точка 1 став 2 на оваа одлука се применува врз увозот што ќе се врши од 1 јануари 1977 година.

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Е. п. бр. 1054
29 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

902.

Врз основа на член 3 од Законот за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ

1. Во Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76), во Единствената класификација на дејностите, што е составен дел од таа одлука, се вршат следните измени и дополненија, и тоа:

1) во областа 11 — Финансиски, технички и деловни услуги, во гранката Банкарство, во колона 3 (подгрупа) шифрата: „110109“ се заменува со шифрата „110104“. Во колони 3 и 4 на крајот се додава нова подгрупа на дејности, која гласи: „110109“ Дружби финансиски организации“;

2) во областа 12 — Образование, наука, култура и информации, во гранката Образование, подгрупата на дејности: „120144 Земјоделски и шумарски факултети“ се менува и гласи: „120144 Земјоделски, ветеринарски и шумарски факултети“.

Во гранката Култура, уметност и информации, во подгрупата на дејности 120311 Издавачка дејност, на крајот на текстот по зборот: „дртежи“ се додаваат записка и зборот „обрасци“;

3) во областа 14 — Општествено-политички заедници, самоуправни интересни заедници и општествено-политички организации, во гранката Органи на општествено-политичките заедници, по групата и подгрупата на дејности: „14014 140140 Служба на општественото книговодство“ се додава нова група и подгрупа на дејности, која гласи: „14015 140150 Општествен правобранител на самоуправувањето“.

Во гранката — Општествено-политички и општествени организации и здруженија на граѓани, подгрупата на дејности: „140415 Здружение на борците на Народноослободителната војна“ се менува и гласи: „140415 Сојузи и здруженија на борците од Народноослободителната војна“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Е. п. бр. 1055
29 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

903.

Врз основа на член 31 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ СТОКИ

1. Следните стоки можат да се увезуваат само врз основа на согласноста што ја издава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија:

Реден број	Тарифен бр.	И м н у в њ е	1	2	3
1	2	3			
1	08.01	Урми, банани, кокосов орев, бразилски орев, акажу-орев, ананас, авока, манго, гуава и мангусту, свежи или суви, лупени или нелупени	41	41.01/1e	Кожи биволски, солени
2	08.02	Агруми, свежи или суви	42	41.01/1a	Кожи биволски, суви
3	08.05/1,2	Овошје во лушпа — бадем и лешник	43	41.01/1z	Кожи биволски, други
4	09.01	Кафе, пржено или непржено, ослободено од кофеин, лушпи и ципи од кафе; замена на кафе што содржи кафе во кој и да е процент	44	41.01/2	Телешки кожи
5	09.02	Чај	45	41.01/3	Козји и јарешки кожи
6	09.04/1	Црн пипер	46	41.01/4	Овчи и јагнешки кожи, со волна
7	12.01/1	Кикиритки (арашид)	47	41.01/5	Овчи и јагнешки кожи, без волна (стрижени до височина 2,50 cm кавлак и голица)
8	12.01/2	Копра	48	41.02/1a-1	Штавени „wet blue“ и „fringe level“ кожи
9	12.01/3	Палмини ореви и јатки	49	41.02/2a-1	Штавени „wet blue“ и „fringe level“ кожи
10	17.01	Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна трска во цврста состојба	50	41.03/2a-1	Штавени „wet blue“ и „fringe level“ кожи
11	17.03	Меласа	51	41.04/2a-1	Штавени „wet blue“ и „fringe level“ кожи
12	18.01	Какао во зрно, цело, кршено, сурово или пржено	52	44.03/2	Трупци за режење и трупци за фурнир од иглолисници
13	18.03	Какаова паста (во грутки или во блокови), одмастена или не	53	44.03/3	Трупци за режење и трупци за фурнир од широколисници
14	18.04	Какаов путер (маст и масло)	54	44.04/1	Дрво, грубо учетворено или полуучетворено, но натаму необработено од иглолисници
15	18.05	Какао во прав, незасладено	55	44.04/2	Дрво, грубо учетворено или полуучетворено, но натаму необработено, друго
16	18.06/2a	Какао во прав, со шеќер	56	44.05/1	Дрво стругано по должина, сечено или лупено но натаму реобработено, со дебелина над 5 mm, од иглолисници
17	20.06/1	Кикиритки и ореви, пржени	57	44.05/2e	Режано дрво од екзотични широколисници
18	20.06/2г	Ананас	58	44.05/2ж	Дрво стругано по должина, сечено или олупено, но понатаму необработено, дебелина над 5 mm, друго
19	20.06/2д	Агруми	59	45.01	Плута, природна, необработена, кршена, гранулирана или беле-на; отпадоци од плута
20	20.07/3a	Сок од лимон	60	45.02	Плута природна во блокови, плочиво листови или ленти (вклучувајќи и коцки или слични правоаголни форми од плута и сечени за затки или затиначи)
21	20.07/1	Сок од портокал	61	45.03	Предмети од природна плута
22	20.07/3	Сок од друго цитрус овошје	62	45.04	Плута агломерирана (со или без врзувачки материји) и предмети од агломерирана плута
23	25.10	Калциум фосфати природни; алуминиум — калциум фосфати, природни; апатит и фосфатна креда	63	47.01/2	Целулоза висококвалитетна за натамошна хемиска преработка
24	23.01/2	Брашно и прав од риби, черупкари или мекототелци, неподобни за човечка исхрана	64	47.01/3	Целулоза висококвалитетна, каустична или сулфатна, небелена
25	26.01/2a, бив	Руди и концентрати од железо, неагломерирани	65	47.01/4	Целулоза висококвалитетна, каустична или сулфатна, белена или полубелена (освен за натамошна хемиска преработка)
26	26.01/4	Руди и концентрати на бакар	66	47.01/5	Целулоза висококвалитетна, сулфитна, небојосана
27	26.01/62	Боксит	67	47.01/6	Целулоза висококвалитетна, сулфитна, белена или полубелена (освен за натамошна хемиска преработка)
28	26.01/8	Руди и концентрати на цинк	68	47.01/7	Полуцелулоза
29	26.01/11a, б	Руди и концентрати на хром	69	47.01/8	Целулоза од други влакна, освен од дрво
30	27.01/1	Антрацит во прав или не, неагломериран	70	53.01	Волна од овци или од јагниња, навлачена и нечешлана
31	28.20/1	Алуминиум оксид (глиница)	71	53.05	Волна од овци или јагниња и друга животинска длака (фина или груба)
32	28.20/2	Алуминиум хидроксид (хидратисана глиница)			
33	40.01/1	Латекс од природен каучук било да содржи или да не содржи латекс на синтетички каучук; предвулканизиран латекс — каучук			
34	40.01/2	Природен каучук, освен латекс			
35	41.01/1a	Кожи говедски, солени			
36	41.01/1б	Кожи говедски, суви			
37	41.01/1в	Кожи говедски, други			
38	41.01/1г	Кожи јунешки, солени			
39	41.01/1д	Кожи јунешки, суви			
40	41.01/1ф	Кожи јунешки, други			

1	2	3
72	55.01.	Памук, невлачен и нечеслан
73	55.03	Отпадоци од памук (вклучувајќи и од раскубени крпи), невлачени или нечеслани
74	55.04	Памук, влачен или чеслан
75	55.05	Предиво од памук непригодено за продажба на мало
76	57.03	Јута и други текстилни влакна од лико, неспоменати или вклучени во други тарифни броеви, сурови или преработувани но непреработени; колчишта и отпадоци од нив (вклучувајќи и раскубени крпи или јажарија)
77	57.04/2	Кокосово влакно (влакно од кокосов орех) и отпадоци од влакно вклучувајќи и од раскубени крпи и јажиња
78	57.06	Предиво од јута или од други текстилни влакна од лико од тар. број 57.03
79	57.10	Ткаенини од јута или од други текстилни влакна од лико од тар. број 57.03
80	62.03/1	Вреќи од јута
81	74.01/3	Нерафинирани бакар
82	74.01/4	Рафиниран бакар
83	76.01/2	Алуминиум суров
84	80.01/2а	Калај суров, рафиниран
85	80.01/2б	Калај суров, нерафиниран

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да даде согласност, за увоз на одделни групи стоки од став 1 на оваа точка, како и за увоз на тие стоки во определен период (глобална согласност). Во тој случај организациите на здружен труд ги увезуваат тие стоки без прибавување на согласноста од став 1 на оваа точка.

2. Давањето на согласноста во смисла на точка 1 од оваа одлука може да се обуслови за стоките наведени во таа точка, со обврска на организацијата на здружен труд односните стоки да ги увезе непосредно од земјата производител на тие стоки и да поднесе кон царинската пријава уверение за потекло на тие стоки издадено од надлежните органи на односната земја и заверено од страна на југословенското конзуларно претставништво во односната земја.

3. Стоките од точка 1 на оваа одлука за кои при утврдувањето на стоконите контингенти односно на девизните контингенти се утврдени земјите од кои се увезуваат тие, организациите на здружен труд можат да ги увезуваат и без прибавување на согласноста од точка 1 на оваа одлука.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за прибавување согласност за увоз на одделни стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/68, 54/68, 15/69, 57/70, 24/71, 57/71, 28/72, 18/73, 45/73, 53/73, 20/74, 25/74, 18/75 и 26/76).

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Е. п. бр. 1059

3 декември 1977 година.

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

904.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“ бр. 49/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА, ПАРИЧНА И ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1977 ГОДИНА

1. Важењето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77, 32/77 и 49/77) се продолжува во 1978 година до денот на влегувањето во сила на прописите за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1978 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1064

29 декември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

905.

Врз основа на член 212 став 2 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ НА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

1. Службена облека за време на вршењето на службата се должни да носат работниците на службата за безбедност на воздушната пловидба на работа во Сојузната управа за контрола на летањето што вршат управни и извршни работи, освен работниците што вршат канцелариски работи.

2. Службената облека е зимска и летна.

3. Зимската службена облека се состои од: капа, сако, панталони односно здолница, капут, мантил, кравата, кожени ракавици како и чевли.

4. Летната службена облека се состои од: капа, сако, панталони, односно здолница, кошула и кравата, како и чевли.

5. На Сојузната управа за контрола на летањето и припаѓа за секој работник што ја носи службената облека според точка 1 на оваа одлука паричен надомест за службена облека во месечен износ од 387 динари.

6. Директорот на Сојузната управа за контрола на летањето ќе ги пропише кројот, бојата и ознаките на службената облека од точ. 3 и 4 на оваа одлука, видот на материјалот од кој се изработува, како и случаите во кои определени работници од точка 1 на оваа одлука не се должни во вршењето на службата да носат службена облека.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за службената облека на работниците на службата за безбедност на воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/65 и 61/72).

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Е. п. бр. 1065

24 ноември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

906.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛЕН И ПОЛИЕТИЛЕН И ЗА ТРАНСПОРТ НА ЕТИЛЕН И ПОЛИПРОПИЛЕН ОД ЈУГОСЛАВИЈА ВО РОМАНИЈА ПРЕКУ ЦЕВОВОДИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на етилен и полиетилен и за транспорт на етилен и полипропилен од Југославија во Романија преку цевоводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 25/74, 28/75, 48/75 и 61/75) чиешто важење за 1977 година е продолжено со Решението за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/77), во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) по тарифниот број 73.20/2 се додаваат три нови тарифни броја, кои гласат:

„73.32/2 Други вијчени стоки и заковки
Ех.
Вијци и матици за спојување високопритисочен (над 3000 бара) и среднопритисочен (од 400 до 700 бара) цевовод за полиетилен

73.40/2 Други изработки од железо или од челик, обработени
Ех.

— Затиначи во биконвексен облик и прстени за термочленки, редуцири и манометри од нерѓосувачки челик за спојување високопритисочни цевоводи во производството на полиетилен

— Распрсни дискови што служат за безбедноста во процесот на производството на полиетилен

— Потпорници и слични носачи за прицврстување среднопритисочен и високопритисочен цевовод (400 до 3000 бара)

76.09/2 Други резервоари, танкови и сл.
Ех.

Силоси за хомогенизација на полиетилен што работат врз принципот на слободно паѓање на гранули низ прегради до неподвижните лопатчиња“;

2) Во тарифниот број 84.10/5 по третата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Високопритисочни клипни пумпи за тестирање цевоводи за полиетилен на притисок од 600 до 3150 бара“;

3) Во тарифниот број 84.17/1s по петтата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Уреди за издвојување пара на етилен од полиетилен со кондензација“;

4) По тарифниот број 84.22/5a се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат:

„84.22/5в Дигалки и витли, со опирање
Ех.

Рачни и еднотрачни во „S“ изработка за зона 1.

84.22/5г Дигалки самостојни, подвижни
Ех.

Рачни подвижни дигалки во неискречка изработка во зона 1“;

5) Во тарифниот број 84.50/2к по шестата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Уреди за спречување пробив на пламен (факачи на пламен) вградени на процесната опрема

— Екструдерски линии за производство на фолији од полиетилен“;

6) По тарифниот број 90.24 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„90.25 Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи и др.
Ех.

Инструменти и апарати за мерење концентрација на гас во воздух — рефрактомери за спектрална анализа“;

7) Во тарифниот број 90.28 по четиринаесетта алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Електронски мерачи на напрегање

— Електронски инструменти за детекција на етилен“.

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1057

29 декември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

907.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЕНИЦИЛИН

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на пеницилин, царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа односно во Решението за одредување пониски царински стапки на увозот на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5% намален за 40%.

Тарифен број	На именување
1	2
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Центрифугална пумпа за префрлање раствор од среден вискозитет (до 100 cP) со висок степен на затинање за работа во стерилни услови, капацитет до 3 m³/h и височина на фрлањето 30—40 m.
84.11/16	Вакуум пумпи Ех. Вакуум пумпи за висок вакуум од 10 ⁻³ Torr-a, капацитет од 200—300 m³/h во состав на агрегат, тристепен
84.11/2	Компресори Ех. Безмаслени вијчени едностепени компресори, капацитет 80 Nm³/min, притисок до 4 atü.
84.17/1г	Машини и уреди за парење и сушење Ех. Ротациони вакуум сушилници со два корпуса, зафатнина 250—700 l, работен притисок 5 Torr-a, за работа во стерилни услови за сушење пеницилин
84.18/26	Машини и уреди за циркулирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Абсолутни претфилтери и филтери за обработка на компримиран воздух за работа во стерилни услови, капацитет од 0,6 Nm³/min до 250 Nm³/min. — Рамски филтер преси за филтрирање раствор на пеницилин, површина на филтрирањето од 4—200 m² — Филтер за пречистување раствор на пеницилин, со пречник на порите на филтерот 0,2—5 микрони
84.59/2л	Други машини и механички уреди што имаат посебни функции, кои не спаѓаат во ниеден тарифен број на оваа глава Ех. Реактори со мешалка, емајлирани, за хемиска измена на структурата на молекулите на природни антибиотици во услови на ниски температури (до —80°C) за работа со екстремно корозивни хемикалии, капацитет 2 m³

1

2

- 84.61/2 Други славини, вентили и сл.
Ех.
Славини и вентили за течен азот
- 90.28 Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола
Ех.
рН-метри за работа во услови на ниски температури (до —80°C) во неводени средини
2. Ова решение ќе се применува врз увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1060
29 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

908.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ДОРАБОТКА- (СУШЕЊЕ, СОРТИРАЊЕ, ВЛАЖЕЊЕ, ФЕРМЕНТАЦИЈА И ДР.) НА ТУТУН

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за доработка (сушење, сортирање, влажење, ферментација и др.) на тутун, царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа односно во Решението за одредување царински стапки на увозот на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана според стапка од 5%, намален за 50%:

Тарифен број	На именување
1	2
84.17/1г	Машини и уреди за парење и сушење Ех. Уреди за континуирано сушење ребра на тутун во постапката за обработка
84.17/1с	Други машини, уреди и слична лабораториска опрема за обработка на материјали со менување на температурата Ех. — Ротациони тапанести уреди за континуирано кондиционирање (загревање и влажење) на тутун во растурена состојба во постапката за обработка

1	2
	— Вакуум комори за кондиционирање (влажење и загревање) на тутун во бали со помош на вакуум во постапката за обработка — Уреди — комори за континуирано ферментирање на тутун врз принципот на загревање, ладење и довлажување до точно определен процент на апсолутна влажност на излегувањето на тутун во растурена состојба во постапката за обработка
84.19/8	Машини за дозирање и пакување Ех. Машини за автоматско дозирање и пакување тутун во бали со постапка за пресување
84.59/26	Машини и справи за индустријата на тутун Ех. — Машини за режење листови тутун на два или три дела во постапката за обработка — Ротациони тапани за примарно отстранување на тутунски прав и минерални честици и сепарација на тутунски прав од минерални честици од лист тутун преку сито со вграден вилушки за стресување тутун и рамномерен протек во постапката за обработка на тутун — Специјални дистрибутерски уреди за континуирано распоредување и дозирање количества на тутун заради сортирање на тутунски лисја во постапката за обработка на тутун — Силоси со подвижно дно за континуирано мешање и одлежување на тутун во лист заради уедначување на квалитетот и влажноста во постапката за обработка на тутун — Уреди за одвојување ребра од листови тутун по механички пат и за сепарирање по пневматски пат на ребра од листови тутун во постапката за обработката — Вибрациони сита за секундарно одвојување минерален прав од тутунски и честици на тутун од тутунски прав во постапката за обработка на тутун
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати (командни, разводни и сигнални табли, пултови и сл.) Ех. Командно-контролни табли за водење, контрола, корекција и заштита на процесот на обработка на тутун.

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1058
29 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

909.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/76) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС И ЕМИТИРАЊЕ НА ТЕЛЕВИЗИСКА И РАДИОПРОГРАМА

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство, пренос и емитирање на телевизиска и радиопрограма, царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување пониски царински стапки на увозот на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%:

Тарифен број	На именување
1	2
85.01/2а-1	Мерни трансформатори од 10 kg тежина Ех. Мерен струен трансформатор (клевшти за мерење струја)
85.13/3д	Радителефонски приемници и предаватели Ех. — Репортерски примопредаватели — Радителефонски примопредаватели 150 MHz — Радителефонски примопредаватели 400 MHz — Селективно повикување
85.14/2	Микрофони Ех. — Микрофони — Студиски микрофони — Репортерски микрофони
85.14/4	Потсилувачи — нискофреквентни Ех. — Повеќеканални потсилувачи 16 канални магнетофони — Потсилувачи на музички инструменти
85.14/5	Други микрофони и др. Ех. Контролно звучни системи (звучни кутии со вграден потсилувач)
84.15/3ж	Други радиотелеграфски и радиотелефонски преносни и приемни апарати и др. Ех. — VHF — ТВ предаватели 2/0,2 + 2/0,2 KW — UHF — ТВ предаватели 4/0, KW — Диплексери за 5 KW — Вештачки антени 20 KW/50 OhM за предаватели

1	2	1	2
	— Контролен монитор колор — Мултиплексер — Демултиплексер — Модулатори — Демодулатори — Примопредаватели — Антени за насочени радиоврски — Меѓуфреквентни дистрибутери — Брановоди — Телефонски мултиплекс и димултиплекс	90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — ТВ демодулатори банд III и IV/V — Контролни осцилоскопи — Преклопни полиња — Видеоскопи со адаптери — Електронски термички мерачи на сила — Вобулоскопи за сервисирање на ТВ претоварувачи — Инструменти за сервисирање на радиотелефонски врски — Инструменти за сервисирање и мерење на тонски и безбанд дел од повеќеканални радиотелефонски уреди — Портابل осцилоскопи до 200 MHz и до 10 MHz — Променлив коаксијален атенуатор 12 GHz 1 GHz — Адаптери за HF единици — Мерачи на изолација — Електрични мерачи на отпор на заземјување — Електрични луксметри — Мерачи на распоред на фази — Испитувачи на напон CL 36/07 — Мерни инструменти — електрични — Мерни гарнитуре за тон — Уреди за мерење диференцијална база и потсилување — Мерни осцилоскопи — Монитори во овални форми — осцилоскопи — Вектроскопи (осцилоскопи)
85.22/2в	Антени за радиотелефонски примопредаватели Други електронски цевки и др. Ех. — Електронски уреди за ехот и тонски ефекти (ехо плочи) — Канални филтери и двоканални филтери за симнување шум од магнетофонска лента — Дигитално затегање — Лимитер — компресор на тон — Егвализер — Студиски миксети со повеќе влезови — Електронски генератор на симболи — Плочи за ехот — Преносни миксети — Тонски разделници — Пал тест сигнал генератор — Двоканални филтери за симнување шум од магнетофонска лента — Видео тест сигнал генератор		
87.03/11	Моторни возила за специјални цели Ех. Репортажна ТВ кола		
90.08/4	Други апарати за репродукција на слика и звук Телекино	92.05/1	Метални дувачки инструменти Ех. — Бас кларинети — Кларинети „А“ и „Б“ — Обои
90.08/2а	Кинематографски камери за филм до 16 мм Ех. Филмски камери 16 мм	92.07	Електромагнетски, електростатички, електронски и слични музички инструменти Ех. Синтезајзери со прибор — Електрични клавири
90.10/1	Апарати за лаборатории и сл. Ех. — Проекциони маси за 16 мм — Премотувачи — Сензитометри — Дволентни премотувачи — Маси за преглед на филмови — Апарати за развивање и зголемување на фотографии — Ацетонски преси — Преси за леплива лента	92.11./1	Грамофони Ех. Студиски грамофони
90.13/1	Светлосни рефлектори до 10 kW Ех. Расветна тела — Струен фризолоајт — рефлектор	92.11/2	Магнетофони Ех. — Студиски магнетофони — стерео — Репортерски магнетофони за синхронизирана работа со филмска камера — Репортерски магнетофони
90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи Ех. Луксметри	92.11/5	Други апарати за снимање и репродукција на телевизиска слика и звук, магнетски Ех. — Магнетоскопи — Касетни магнетоскопи

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1052

29 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

910.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧКИ ХЕМИСКИ ЃУБРИЊА

1. Во Решението за намалување на царината на увоз на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки ѓубриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75, 61/75 и 14/77), во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) во тарифниот број 84.56/7 по втората алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Повеќетажни сита за класификација на вештачките ѓубриња според гранулацијата (Могенсенсита)“;

2) во тарифниот број 90.28 по четвртата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Уреди за контрола на исправноста на електронски уреди — осцилоскопи“.

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што ќе се изврши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1062

29 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

911.

Врз основа на член 29 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ТРИ ШКОЛСКИ АВИОНИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ВОСПИТУВАЊЕ И НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ ВО ЗАГРЕБ

1. Се ослободуваат од плаќање царина три школски авиони што се увезуваат за потребите

на Центарот за воспитување и насочено образование на кадри во воздушниот сообраќај во Загреб, од тар. број 88.02/2 на Царинската тарифа.

2. Ова решение се применува врз увозот на школски авиони до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1061

29 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

912.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PRALINE“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Praline“, број 42 од 6 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/573

4 ноември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

913.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ABEND ZEITUNG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Abend Zeitung“, број 249 од 26 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/578

4 ноември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

914.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „NEUE KRONEN ZEITUNG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Neue Kronen Zeitung“, број 6253 од 26 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Салцбург, Австрија.

Бр. 650-1-22/368
4 ноември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

915.

Врз основа на член 112 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И НЕЈЗИНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1. Народната банка на Југославија го врши платниот промет со странство за потребите на федерацијата и нејзините органи и организации.

2. Платниот промет со странство што го врши Народната банка на Југославија ги опфаќа сите плаќања и наплатувања со странство по работите на федерацијата и нејзините органи и организации.

3. Покрај работите од точка 1 на оваа одлука, Народната банка на Југославија ги врши следните работи непосредно врзани за вршење за платниот промет со странство за федерацијата и нејзините органи и организации: работи на користење и отплатување на странски кредити по кои корисници се федерацијата и Народната банка на Југославија; работи на исплата на купони за регулирање на државните долгови и други работи по државни хартии од вредност; специјални девизно-валутни работи (откуп и продажба на ефективна странска валута за посебни намени, инкасо на странска валута и сл.); инкасо на документи како и вршење на потребните операции по платниот промет со странство по кој иницијатори се исклучиво странска лица.

4. Народната банка на Југославија ги врши и следните работи од општо значење за платниот промет со странство, и тоа: работи врз изработка на збирки на спесимени на чекови, странски банкноти и ковани пари, работи врз известување и вештачење на фалсификати на странски банкноти и ковани пари, работи на изработка информации за пуштање во оптек на странски банкноти и ковани пари како и работи на замена на динарски банкноти на странски баратели.

5. Во вршењето на работите со платниот промет со странство од точка 1 на оваа одлука Народната банка на Југославија ги применува одредбите од Одлуката за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77).

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

О. бр. 97
23 ноември 1977 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

916.

Врз основа на член 108 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Платен промет во конвертибилни девизи

1. Платниот промет со странство во конвертибилни девизи ги опфаќа плаќањата и наплатувањата со странство и го вршат банките овластени за работи со странство преку девизните сметки што се водат во земјата и сметките кај банките во странство и преку сметките на странските банки и други странски лица кај банките овластени за работи со странство, со употреба на инструменти вообичаени во меѓународниот платен промет, а на начинот утврден со оваа одлука.

2. Банките овластени за работи со странство, можат, заради извршување на налози во платниот промет со странство, да отворат една на друга девизни сметки, во рамките на расположивите средства, можат да вршат пренос на девизи.

Банките овластени за девизните работи во земјата не можат една на друга да отвораат девизни сметки, туку пренос на девизи вршат преку своите сметки кај банките овластени за работи со странство.

1) Плаќања на корисници во странство

3. Плаќањата на корисниците во странство за увоз и други намени во конвертибилни девизи, согласно со важечките прописи, се вршат преку банките овластени за работи со странство, преку акредитиви, дознаки и чек, со поднесување на соодветна документација зависно од инструментот на плаќањето.

Секој налог за плаќање што ѝ се дава на банката овластена за работи со странство мора да содржи елементи потребни за извршување и контрола.

4. Налогот за плаќање преку документарен акредитив се поднесува на образецот чиј облик и начин на употреба го пропишува Народната банка на Југославија со актот за начинот на водење евиденција во платниот промет со странство.

При извршувањето на налозите за плаќање на корисниците во странство преку документарни акредитиви се применуваат Еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви, усвоени од Меѓународната трговска комора во поглед на дефинициите, карактерот на обврските што се преземаат со акредитивот, определувањето на степенот на одговорноста на банките, начинот на утврдување на исправноста на документите, подробностите во врска со осигурувањето, објаснувањето на термините и утврдувањето на временските елементи. При давањето на налози на странските банки за отворање на акредитиви, се употребува образец еднообразен за сите банки усвоен со договорот во рамките на Здружението на банките на Југославија, во согласност со Народната банка на Југославија.

Еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви се применуваат во согласност со важечките прописи со кои се регулира плаќањето на корисниците во странство. Ако со акредитивот не се предвидуваат никакви документи како услов за исплата, таквиот акредитив не се смета како документарен акредитив. Вообичаено барање во поглед на документацијата во акредитивот е транспортниот документ или записникот за примопредавањето.

5. Налог за плаќање преку дознака, чек или кредитно писмо се поднесува на образецот чиј облик и начин на употреба ги пропишува Народната банка на Југославија на начинот предвиден во точка 4 на оваа одлука. Во случај на плаќање со чек, банката овластена за работи со странство му продава на налогоодавецот чек влечен на соодветна странска банка.

6. Врз основа на налогот од точка 4 став 1 и точка 5 банката што ѝ го дава налогот на странската банка ќе изврши пренос на износот на девизите наведен во налогот од девизната сметка на налогоодавецот на соодветните сметки од контниот план за банките од кои ќе се извршуваат сите конечни плаќања на корисници во странство, со употреба на образецот бр. 746 — Налог за пренос на девизи помеѓу корисниците на општествени средства, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

Налогоодавачот може да ѝ даде налог за плаќање и на банка овластена за девизни работи во земјата во рамките на расположивите средства, која ќе го проследи, со целокупната документација и со барањето до банката овластена за работи со странство да го изврши со задолжување на соодветната сметка на банката овластена за девизни работи во земјата.

7. Ако работата ѝ е доверена на надворешнотрговска организација на здружен труд, таа организација ја пријавува работата и дава налог за плаќање, а крајниот корисник на увозот дозначува покритие од својата девизна сметка со пренос на девизната сметка на надворешнотрговската организација кај банката што ќе го изврши налогот за плаќање. Таквиот пренос на девизи помеѓу корисниците на општествени средства се врши преку образецот од точка 6 на оваа одлука.

8. Ако крајниот корисник на увозот, односно увозникот има право плаќањето на увозот на стоки и услуги и другите плаќања да ги изврши со девизни средства прибавени со купување, крајниот корисник на увозот претходно ќе купи соодветен износ на девизи, а банката по извршената пресметка на купувањето на купениот износ во корист на девизната сметка на крајниот корисник ќе постапи на таму во смисла на точка 6 од оваа одлука.

9. Банките овластени за работите со странство не се должни да извршуваат налози за плаќање на корисници во странство ако не е поднесен доказ за уплата на провизијата според тарифата на Народната банка на Југославија и според тарифите на банките овластени за работи со странство.

3) Наплати од странство за извоз на стоки и услуги

10. Наплатите од странство за извоз на стоки и услуги во конвертибилни девизи се остваруваат со дознака, акредитив, инкасо документи и чек.

Банката овластена за работи со странство преку која е остварен девизен прилив доставува до корисникот извештај за приливот на девизите со барање за распоред на приливот на крајниот корисник или на крајните корисници и врши привремено книжење во корист на сметките на обврските на нераспоредениот прилив во конвертибилни девизи. Обликот и начинот на употреба на образецот бр. 743 — Извештај за приливот на девизите го пропишува Народната банка на Југославија со актот од точка 4 став 1 од оваа одлука.

11. По приемот на извештајот од корисникот на дознаката за распоредот на приливот на крајниот корисник или на крајните корисници, банката овластена за работи со странство му врши исплата на крајниот корисник или на крајните корисници со одобрување во соодветната сметка кај себе или кај друга банка, со затворање на книжењето на привремената сметка на обврските за нераспоредениот прилив во конвертибилни валути. Тоа книжење се врши преку образецот бр. 745 — Налог за пренос на девизи, чиј облик и начин на употреба го пропишува Народната банка на Југославија со актот од точка 4 став 1 на оваа одлука.

Постапката од став 1 на оваа точка се применува и ако крајниот корисник се изјасни дека ги продава девизите, со тоа што во тој случај се врши и прекнижување од девизната сметка во корист на жиро-сметката на крајниот порисник, преку образецот бр. 744 — Налог за пренос на динари, што го пропишува Службата на општественото книговодство.

12. Ако девизната сметка на домашно лице — на крајниот корисник се води кај банката овластена за девизни работи во земјата таа банка ќе изврши книжење во корист на девизната сметка на крајниот корисник врз основа на известувањето на банката овластена за работи со странство.

13. Банките овластени за работи со странство наплатуваат по наплатите што ги извршуваат провизија за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, во случаите утврдени со тарифата на Народната банка на Југославија.

3) Меѓусебни сметковни односи на банките по работи на платниот промет со странство

14. За сите девизни трансакции и преноси на девизи помеѓу банките што се вршат согласно со девизните прописи се употребува сметката од контниот план за банките — 700 — Девизни тековни сметки на домашните банки и други финансиски организации. Таа сметка може да ја отвори секоја банка овластена за работи со странство на секоја друга банка со исто овластување, како и на банките овластени за девизни работи во земјата. Банката може кај друга банка за ист вид девизи да има само една сметка и на таа сметка мораат да бидат книжени сите односи што произлегуваат од меѓусебното работење со девизи.

За книжењата на сметката од став 1 на оваа точка банките го употребуваат образецот од точка 6 на оваа одлука.

Преку сметката од став 1 на оваа точка се вршат и вирмани помеѓу две банки овластени за работи со странство по девизните сметки на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства, за пренос на средства од девизната сметка на сопствениот комитент на девизната сметка на комитентот на друга банка.

15. Средствата на сметката од точка 14 на оваа одлука претставуваат побарување по видување и сите налози за располагање со средствата од таа сметка мораат promptly да се извршуваат во согласност со важечките прописи и во рамките на расположивата состојба на сметката. За промените на сметката од точка 14 на оваа одлука банката што ја води ја известува другата банка доставувајќи ѝ извод, дневно или периодично.

Сите овластени банки се известуваат меѓусебно за единиците на банкарските организации што имаат девизни сметки со други домашни банки.

4) Наплати од странство во корист на физички лица

16. Наплатите од странство во корист на физички лица се остваруваат преку дознаки, меѓународни поштенски упатници, чекови од сите видови, кредитни писма, лични акредитиви и кредитни карти во конвертибилна валута.

17. Дознаките од странство во конвертибилна валута преку банките овластени за работи со странство се извршуваат со исплата на динарска противвредност на корисникот или со одобрување во девизната сметка на корисникот, односно во девизниот штеден влог на граѓаните.

Чековите од странство во конвертибилни валути во корист на граѓани се извршуваат со праќање на наплата и со исплата по одобрувањето во сметката кај странската банка, или, по оценка и на ризик на овластената банка, со исплата во динари, односно со пренос на девизната сметка или на девизниот штеден влог на граѓаните на начинот од став 1 на оваа точка.

Меѓународните поштенски упатници се извршуваат преку поштите со исплата на динари на корисниците по куповните курсеви, а ако корисникот бара одобрување во девизната сметка или во девизниот штеден влог на граѓаните, може тоа право да го оствари врз основа на купон од упатница кај овластената банка или друга финансиска организација во пропишаниот рок.

Исплатата на кредитни писма и лични акредитиви што гласат на конвертибилна валута се врши согласно со правата на корисникот на девизите, по оценка и на ризик на овластената банка.

18. Народната банка на Југославија, по потреба, дава упатства за единствено извршување на наплатите од странство во корист на физички лица.

II. КЛИРИНШКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ

19. Народната банка на Југославија го врши платниот промет со земјите со кои се склучени клириншки платни спогодби и други спогодби и аранжмани врз кои се применува клириншкиот начин на работење и плаќање, ако тоа во наведените спогодби и аранжмани е изречно определено.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини извршуваат плаќања на корисници во странство во рамките на клириншките платни спогодби по налозите на банките овластени за работи со странство, врз основа на овластувањата од Народната банка на Југославија, од име и за сметка на Народната банка на Југославија.

Домашните лица даваат налози за плаќање и барање за наплатување од став 1 на оваа точка исклучиво на банките овластени за работи со странство.

20. Налозите од странство за исплата на корисниците во Југославија во платниот промет од точка 19 став 1 од оваа одлука ги прима и извршува Народната банка на Југославија. Исплатата на корисниците во Југославија се врши во девизата што е договорена со односната спогодба, преку банката овластена за работи со странство.

Врз основа на налогот примен од странска банка, Народната банка на Југославија ги упатува до корисникот дознаките и извештајот за приливот на девизите во точка 10 на оваа одлука и истовремено ѝ одобрува на соодветната сметка на банката овластена за работи со странство износот наведен во налогот.

Ако е во прашање исплата по акредитив или по инкасо документи под корисник, во смисла на оваа одлука, се подразбира банката овластена за работи со странство кај која акредитивот е отворен или кој ги испратила документите на наплата.

Банката овластена за работи со странство е должна, врз основа на извештајот примен од Народната банка на Југославија за приливот на девизите по основ на акредитиви или инкасо документи, да упати до корисникот на приливот веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на приемот, сметајќи го и денот на приемот, извештај за приливот на девизите. Врз основа на извештајот за приливот на девизите, банката овластена за работи со странство ќе ја задолжни сметката на Народната банка на Југославија и ќе ѝ одобри на сметката на обврските за нераспоредениот прилив во пресметковните валути, без оглед кој го упатил до корисникот на приливот извештајот за приливот на девизите. Кога ќе ја прими диспозицијата од корисникот на приливот, банката овластена за работи со странство во сè ќе постапи како налогот за плаќање да го примила непосредно од странска банка.

Ако Народната банка на Југославија упатила до корисникот на приливот извештај за приливот на девизите, корисникот диспозицијата ќе ѝ ја даде на банката овластена за работи со странство, која е наведена во налогот на Народната банка на Југославија. Народната банка на Југославија може да изврши исплата на корисникот на приливот преку поштата во динари ако корисникот е физичко лице.

21. Народната банка на Југославија со посебно упатство го регулира вршењето на платниот промет со земјите со кои се склучени клириншки платни спогодби или други слични спогодби и аранжмани.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

22. Народната банка на Југославија пропишува, по потреба, единствени инструменти и обрасци на платниот промет со странство, усогласени со потребите на статистичкото опфаќање и дава, по потреба, упатства за единствено вршење на платниот промет со странство.

23. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за организацијата на работите на платниот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр.56/72).

24. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

О. бр. 98
23 ноември 1977 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

ОБРАЗЕЦ БР. 746

14,6

КНИЖЕВМЕ:

ВА

НА ТОВАР

1

ВО КОРИСТ

2

НА ТОВАР

1

ВО КОРИСТ

2

ШИФРА НА ВАЛУТАТА	ОЗНАКА НА ВАЛУТАТА	ИЗНОС

ЦЕЛ

.....

.....

746-НБЈ- НАЛОГ ЗА ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

14,6

20,5

20,5

917.

Врз основа на член 189 ст. 2 и 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство (Службен лист на СФРЈ, бр. 15/77) во врска со Одлуката за методологијата и критериумите за утврдување и за методологијата за следење на остварувањето на проекциите на платнобилансните позиции и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките, односно автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија за 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/77), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО И ЗА ДРУГИТЕ ПОДАТОЦИ ОД ОБЛАСТА НА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И ЗА РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

1. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини водат евиденција за платниот промет со странство и за другите податоци од областа на девизното работење, на начинот утврден со оваа одлука.

Овластените банки, организациите на здружен труд и другите правни лица се должни да доставуваат до народната банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина потребни податоци на обрасците на платниот промет што се отпечатени кон оваа одлука и се нејзин составен дел.

Податоците на обрасците од став 2 на оваа точка организациите на здружен труд и другите правни лица ги доставуваат, преку овластената банка за вршење работи на платниот промет со странство, до народната банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина.

2. Евиденцијата од точка 1 на оваа одлука ги опфаќа состојбата на сметките и прометот што е извршен преку сметките во конвертибилни девизи, преку клириншки сметки, сметки на ефективни странски валути, како и други сметки од областа на девизното работење.

3. Евиденцијата од точка 1 на оваа одлука мора да ги содржи следните податоци:

А. ТЕКОВНИ ТРАНСАКЦИИ**Прилив**

1. Прилив на девизи од извоз на стоки
2. Прилив на девизи од сообраќај и услуги
 - 2.1. транспорт
 - 2.2. осигурување и реосигурување
 - 2.3. инвестициони работи во странство
 - 2.4. застапничка провизија
 - 2.5. други услуги
3. Прилив на девизи по нестоковни основи
 - 3.1. туризам
 - 3.2. работници и иселеници
 - 3.3. социјални примања
4. Прилив на девизи од камати
5. Прилив на девизи по основ на други тековни трансакции

Одлив

1. Одлив на девизи за увоз на стоки
 - 1.1. репродукција
 - 1.2. опрема
 - 1.3. широка потрошувачка
 - 1.4. друго
2. Одлив на девизи за сообраќај и услуги
 - 2.1. транспорт
 - 2.2. осигурување и реосигурување

2.3. инвестициони работи во странство

2.4. застапничка провизија

2.5 други услуги

3. Одлив на девизи по нестоковни основи

3.1. патувања за службени цели

3.2. претставништва

3.3. исплати од девизни сметки на граѓани

4. Одлив на девизи за камати

5. Одлив на девизи по други тековни трансакции

Б. ФИНАНСИСКА ПРЕСМЕТКА СО СТРАНСТВО**Средства**

1. Суфицит на девизниот биланс
2. Користење на странски стоковни и финансиски кредити
3. Наплати по дадени финансиски кредити на странство
4. Арбитража
5. Друго (дотации помеѓу сметки, учество на странски лица во домашни организации, покритија по лоро-акредитиви, курсни разлики и др.)

Плаќања

1. Дефицит на девизниот биланс
2. Отплати на странски стоковни и финансиски кредити
3. Дадени финансиски кредити на странство
4. Арбитража
5. Друго (дотации помеѓу сметки, учество на домашни организации во странски претпријатија, покритија по ностро-акредитиви, курсни разлики и др.)

Движење на девизните резерви и на средствата на клириншката сметка

1. Побарувања во странство на сметките во конвертибилни девизи
2. Хартии од вредност
3. Монетарно злато
4. Ефективни странски валути и чекови
5. Побарувања, односно должења на клириншките сметки

4. Податоците на обрасците според точка 1 од оваа одлука се доставуваат во следните рокови:

1) организациите на здружен труд и другите правни лица — во рок од 10 дена од денот на приемот на извештајот за пристигањето на приливот на девизи (кај наплати), односно веднаш при испоставувањето на налогот до овластената банка за плаќање во странство (кај плаќање);

2) овластените банки — во рок од 5 дена од денот на извршеното книжење на налогот за плаќање, односно наплата.

5. Овластените банки се должни да доставуваат до Народната банка на Југославија податоци за состојбата и прометот на девизи на своите сметки кај странски кореспонденти и за состојбата и прометот во ефективните странски валути, и тоа со дневен извештај на образецот „Извештај за состојбата и прометот“.

6. Техничко упатство за пополнување на образецот од точка 1 на оваа одлука и кодекс на шифрите дава Народната банка на Југославија.

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

О. бр. 96

26 декември 1977 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

ОБРАЗЕЦ БР 743

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИЛИВОТ НА ДЕВИЗИ

		60

РЕФ. НАЛОГ БР.

НА БАРАЊЕ

ПО НАЛОГ.

ПРЕКУ.

ПО ОСНОВ.

ИМАМЕ ДА ВИ ИСПЛАТИМЕ

СПОРЕД НАЛОГОТ НА СТРАНСКАТА БАНКА Е ОДБИЕНО:

-ЗАСТАПНИЧКА ПРОВИЗИЈА.

-СТРАНСКИ ТРОШОЦИ.

ПРИЛИВОТ ГО КНИЖЕВМЕ:

СО ВАЛУТА.

НА ТОВАР.

ВО КОРИСТ.

НА ТОВАР.

ВО КОРИСТ.

ПОТРЕБНО Е ДА ДОСТАВИТЕ ПО-
БЛИСКО ОБЈАСНЕНИЕ ЗА ОСНОВОТ
НА ПЛАЌАЊЕТО, ПОДАТОЦИ ЗА
КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ, РАСПОРЕД
НА ПРИЛИВОТ И ДОКАЗ ДЕКА СТЕ
УПЛАТИЛЕ

НА ДОМЕСТ	СМЕТКА	ДИНАРИ
ВКУПНО		

ПОДАТОЦИ ЗА Д.К.:

ОБРАЗЕЦ БР. 745

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ

		61

ВРЗ ОСНОВА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРИЛИВОТ НА ДЕВИЗИ

ОД НАЛОГ БР. ШТО ГИ УПЛАТИЛ ВО НАША КОРИСТ. ЗА ИЗВОЗ ПО ЗАКЛУЧОК БР. ОД ПО ФАКТУРА БРОЈ ПО ОСНОВ

ИСПЛАТЕТЕ

ШИФРА	ОЗН. НА ВАЛ.	ИЗНОС

НА ТОВАР

		1	
----------------------	----------------------	---	----------------------

ВО КОРИСТ

		2	
----------------------	----------------------	---	----------------------

НА ТОВАР

		1	
----------------------	----------------------	---	----------------------

ВО КОРИСТ

		2	
----------------------	----------------------	---	----------------------

КОРИСНИК:

РЕЖИМ	ИЗВОР НА СР.	ВИД НА КР.	БР НА КРЕД. ПРИЈАВА	ОД	ОИП

(ДАТУМ)

(ШТЕМБИЛ И ПОТПИС)

(ДАТУМ)

(ШТЕМБИЛ И ПОТПИС)

ОБРАЗЕЦ БР. 1450

НАЛОГ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОЗНАКА ВО СТРАНСТВО

РЕФЕРЕНТ ТЕЛЕФОН БР. ЖИРО-СМЕТКА БР.		70
--	--	----

ДОЗНАЧЕТЕ ПО ПОШТА-ТЕЛЕГРАФСКИ ИЗНОС.....

ВО КОРИСТ.....

КАЈ.....

ПО ОСНОВ.....

ПО ЗАКЛУЧОК БР. ОД

СТОКАТА - УСЛУГАТА СЕ ИЗВЕЗУВА ОД.....

НАЗИВ И ШИФРА НА СТОКИТЕ ПО ЦАРИН. НОМЕНКЛ.	РОК НА УВОЗОТ	БР. НА КРЕД. ПРИЈ.	ОД	В.К.	ОИП

ШИФРА НА КРЕД. БРОЈ	РЕЖ.	ИЗВ. НА СР.	ИЗНОС ВО ВАЛУТА	ЗАВЕРКА
1				
2				
3				
4				
5				

ЗАБЕЛЕШКА:

.....

НАЛОГ ЗА КНИЖЕЊЕ БРОЈ.....

НА ТОВАР.....

Ш. НА ВАЛ.	ОЗН. НА ВАЛ.	ИЗНОС	ВАЛУТА

ВО КОРИСТ.....

--

Образец бр. 1451

НАЛОГ ЗА ОТВОРАЊЕ НА АКРЕДИТИВ

Назив на претпријатието _____

Референт _____ Тел. бр. _____

(место и датум)

број на
акредитивот

Ве молиме за наша сметка да го отворите под долунаведените услови следниот неотповиклив акредитив со посредство на вашиот кореспондент:

1. Во корист: _____
2. За износ од мах _____ (со букви _____)
3. Рок на важење за натовар до: _____ за исплата до: _____
4. Со предавање на следните документи: _____

Фактура, дупликат на товарен лист (на кого гласи, упатна станица) или потврда на шпедитерот, коносман (на чиј order, кое определувалишно пристаниште, која notify адреса, и тн.) полиса или сертификат на осигурување (на кој износ и против кои ризици и тн.) и други документи.

5. Овој акредитив се однесува на испораката на следните стоки:
(безусловно да се наведе називот на стоките на странски јазик според оригиналниот заклучок)

Непотребното да се прецрта

6. Начин на франкирање (франко, cif, fas, fob, итн.).
7. Делумни испораки се — не се дозволени.
8. Акредитивот ќе се отвори: телеграфски да се авизира — телеграфски целиот текст, по пошта.
9. Сите провизии и трошоци од странство ги поднесува: ние — корисникот.
10. За покрите по горниот акредитив денеска го дозначивме износот од _____
11. За покрите по горниот акредитив задолжете ја нашата девизна сметка бр. _____
за износ од Дин. _____ како противвредност _____
(ознака на стр. валута и износ)
- во корист на вашата сметка бр. _____ кај _____
- Девизната контрола се води кај _____

12. ЗАВЕЛЕШКА:

ОБРАЗЕЦ БР. 1451 (ОПАЧИНА)

70

БАНКА.....

АКРЕДИТИВ БРОЈ.....

УВОЗНИК-НАЛОГОДАВЕЦ.....

ЗЕМЈА НА ПЛАЌАЊЕТО.....

ЗЕМЈА НА УВОЗОТ.....

ОСНОВ НА ПЛАЌАЊЕТО.....

ЗАКЛУЧОК.....

НАЗИВ И ШИФРА НА СТОКИТЕ	ОД ЦАРИН. НОМЕНКЛАТУРА	РОК НА УВОЗОТ	БР НА КР ПРИЈ.	ОД	В.К.	ОИП

	КРАЕН КОРИСНИК	РЕЖИМ	ИЗВР НА СР.	ИЗНОС ВО ВАЛУТА
1				
2				
3				
4				
5				
6				

ЗАБЕЛЕШКА

ЗАВЕРКА

(ДАТУМ)

(ШТЕМВИЛ И ПОТПИС)

ОБРАЗЕЦ БР. 1451а

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПЛАТА ПО АКРЕДИТИВОТ

71

КОРИСТЕЊЕ ПО АКРЕДИТИВОТ БР.

ОД

ВО КОРИСТ.....

ПО ОСНОВ.....

.....

ПО ЗАКЛУЧОК.....

ОД

НА ИЗНОС ОД

Ш. НА ВАЛ.

ОЗН. НА ВАЛ.

ИЗНОС ВО ВАЛУТА

НА ТОВАР.....

ВО КОРИСТ.....

.....

(ДАТУМ)

.....

(ШТЕМБИЛ И ПОТПИС)

СТОКИТЕ-УСЛУГИТЕ СЕ УВЕЗУВААТ ОД.

НАЗИВ И ШИФРА НА СТОКИ ПО ЦАРИНСКАТА НОМЕНКЛАТУРА

РОК НА УВОЗОТ

БР. НА КР. ПРИЈ.

ОД

В.К.

ОИП

	КРАЕН КОРИСНИК	РЕЖИМ	ИЗВОР НА СР.	ИЗНОС ВО ВАЛУТА
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

.....

.....

--	--

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА НАЛОГОТ

 $O_{\Delta} \dots$

НАЛОГ БРОЈ.....

7

ОБРАЗЕЦ БРОЈ

11/11/2016

РЕД. БРОЈ	КОРИСНИК	ОСНОВ	РЕЖИМ	ИЗВОР НА СРЕД.	ШИФРА НА СТОКИТЕ	ИЗНОС ВО ВАЛУТА

(МЕСТО И ДАТУМ)

(ШТЕМБИЛ И ПОТПИС)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕТОТ

НА ДЕН

(НАЗИВ НА БАНКАТА)

СМЕТКА

ОЗНАКА НА ВАЛУТАТА		ПОЧЕТНА СОСТОЈБА НА ДЕН	ЗАДОЛЖУВАЊЕ (ПРИЛИВ)		ОДОБРУВАЊЕ (ОДЛИВ)		НОВА СОСТОЈБА НА ДЕН
КРАТ.	ШИФ- РА		БРОЈ НА СТАВ- КИТЕ	ИЗНОС ВО СТРАН- СКАТА ВАЛУТА	БРОЈ НА СТАВ- КИТЕ	ИЗНОС ВО СТРАНСКАТА ВАЛУТА	
1	2	3	4	5	6	7	8

ЗАБЕЛЕШКА:

(ШТЕМБИЛ И ПОТПИС)

918.

Врз основа на член 7, ст. 1 и 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“ бр. 49/76), во врска со чл. 56 183, 188 и 195 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТКУПОТ И ОТПРАВАЊЕТО НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ

1. Народната банка на Југославија купува вишоци на ефективни странски пари на меѓубанкарски состанок, според курсот утврден за ефективните странски пари, а во согласност со потребите за одржување на општата ликвидност во меѓународните плаќања.

Откупените ефективни странски пари Народната банка на Југославија ги исправа во странство и ги полага на свои девизни сметки во странство.

2. Работите на откупот на ефективни странски пари ги вршат овластените менувачи. Банките овластени за вршење на девизно-валутни работи во Југославија и банките овластени за вршење работи на платниот промет со странство и кредитни работи со странство.

Работите врз исправање на ефективни странски пари во странство ги вршат само банките овластени за вршење работи на платниот промет со странство и кредитни работи со странство, запишани во посебниот регистар што се води кај Народната банка на Југославија.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува до 31 март 1978 година.

О. бр. 99

26 декември 1977 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија
д-р Ксенте Богоев, с. р.

919.

Врз основа на член 108 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите пропишува

УПАТСТВО

ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО ЗЕМЛИТЕ СО КОИ СЕ СКЛУЧЕНИ КЛИРИНШКИ ПЛАТНИ СПОГОДБИ ИЛИ ПОСЕБНИ АРАНЖМАНИ

Заради извршување на обврските што произлегуваат од меѓудржавните платни спогодби или аранжмани, што ги склучила Народната банка на Југославија со странски банки, што од своите влади се овластени да го вршат клириншкиот платен промет, со ова упатство поблиску се определуваат начинот на вршење на клириншкиот платен промет, видовите и употребата на инструментите за плаќање, како и правата и обврските на учесниците во платниот промет.

Со клириншките платни спогодби се прецизирани основите по кои може да се врши плаќање преку клириншки сметки, а со банкарските аранжмани поблиску се определени видот и начинот на употреба на инструментите за плаќање.

Како инструменти за плаќање можат да се употребат:

- чек
- кредитно писмо
- налог за плаќање (дознака)
- документарен акредитив.

1. ЧЕК И КРЕДИТНО ПИСМО

1.1. Ностро чекови и кредитни писма

Банката овластена за работи со странство може да влече чекови и кредитни писма врз товар на клириншката сметка на Народната банка на Југославија само ако од неа е изречно овластена за тоа.

Овластување за издавање на чекови и кредитни писма што гласат на пресметковна валута и се плативи врз товар на сметката на Народната банка на Југославија кај странска банка — клириншки кореспондент може да побара банката овластена за вршење на платниот промет со странство и банката овластена за девизни работи во земјата, како и нивните деловни единици. Во едно место овластување може да побара само една деловна единица на банка. Експозитурите не можат да поднесат барање за добивање на овластување.

Барањето за издавање на овластување банката овластена за работи со странство го поднесува до надлежната народна банка. Барањето треба да содржи образложение поради кои причини се бара овластувањето, гаранција дека веднаш ќе се намири побарувањето на Народната банка на Југославија што ќе настане поради исплата на чек или на кредитно писмо што ќе го издаде банката, точен назив на банката што било со печат, било со машина ќе се стави врз чековите и кредитните писма, како и називите на клириншките кореспонденти на Народната банка на Југославија на кои банката има намера да влече чекови и кредитни писма.

Надлежната народна банка ќе ја оцени оправданоста на барањето на банката овластена за работи со странство и со свое мислење ќе го достави барањето за издавање на овластување до Народната банка на Југославија — Одделение на платниот промет со странство.

Ако банката овластена за работи со странство има повеќе деловни единици, овластувањето важи само за онаа деловна единица за која е издадено. Ако, пак, Народната банка на Југославија издаде овластување за централа на банката, тоа овластување не важи и за деловните единици на таа банка. Заради тоа ако постои потреба да се прибави овластување за повеќе деловни единици на една банка, односната банка ќе се обрати до Народната банка со барање за издавање на овластување за секоја деловна единица посебно.

Ако деловна единица на банка овластена за работи со странство сака да има овластување, ќе упати такво барање преку заедничките служби. Банката овластена за работи со странство барањето на својата деловна единица ќе го достави до надлежната народна банка со писмо кон кое ќе достави и своја гаранција со која ќе гарантира дека — ако деловната единица на својата сметка нема потребни средства за намирување на побарувањата на Народната банка на Југославија — ќе го намира долгот на првото барање од Народната банка на Југославија.

Применото барање Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг го регистрира кај себе и, ако нема пречки, Народната банка на Југославија ќе упати до својот клириншки кореспондент писмо

— овластување со кое ќе го извести дека подносителот на барањето е овластен да може да влече чекови и кредитни писма врз товар на клириншката сметка на Народната банка на Југославија. Копија од тоа овластување ќе достави до подносителот на барањето и до надлежната народна банка.

Кога ќе ја прими копијата од овластувањето, банката овластена за работи со странство треба да упати до странската банка до која е доставено овластувањето спесимени на потписи, повикувајќи се на бројот и датумот на овластувањето од Народната банка на Југославија, а ако во односната земја има и други овластени банки, по спогодба со клириншкиот кореспондент, ќе упати спесимени на потписи и до тие банки. Од странската банка ќе побара да ѝ достави свои спесимени на потписи. Кога ќе се изврши размена на спесимени на потписи, овластувањето може да биде употребено.

За човековите и кредитните писма банката што добила овластување може да употреби само образец што го издала Народната банка на Југославија. Заради тоа од Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг, по испраќањето на спесимените на потписи, ќе побара со требување потребно количество на обрасци што се водат под броевите:

- 760 а — чек;
- 1463 а — кредитно писмо

Во требувањето треба да се наведе точна адреса (и поштенски број) на која треба да се изврши испорака и изјава дека веднаш ќе се намири вредноста на обрасците и поштенските трошоци.

Обрасците за чековите и кредитните писма југословенските банки не можат една на друга да ги позајмуваат ниту отстапуваат. Деловните единици на една банка не можат една на друга обрасците да ги отстапуваат ниту позајмуваат.

Секоја измена на називот на банката, односно на називот на седиштето на банката, повлекува престанување на важењето на порано даденото овластување, ако овластената банка навремено не побара од Народна банка на Југославија преку надлежната народна банка да се изврши соодветна измена во овластувањето.

За издадениот чек или кредитно писмо банката овластена за работи со странство наплатува од лицето по чиј налог тоа е издадено, противвредност на износот на кој чекот или кредитно писмо гласи во динари според курсот што е во сила на денот кога чекот или кредитното писмо е издадено. Наплатениот износ на динари го задржува кај себе. За издадениот чек или кредитно писмо не ја известува Народната банка на Југославија.

Врз основа на известувањето од странската банка — клириншки кореспондент за исплата по чекот или кредитното писмо, Народната банка на Југославија ја наплатува од банката што го издала чекот или кредитното писмо противвредноста на исплатениот износ во динари според курсот што важел на денот на издавањето на чекот или кредитното писмо. Народната банка на Југославија оваа наплата ја извршува со задолжување на жиро-сметката на банката кај Службата на општествено-ното книговодство.

Ако корисникот на чек или на кредитно писмо, чекот односно кредитното писмо ѝ го врати на банката што го издала со барање да се анулира делумно или целосно (при што кај чекот доаѓа предвид само целосна анулација), односно со барање средствата да му се вратат на налогодавецот, банката спроведува постапка за анулација, а противвредноста во динари, што му одговара на анулираниот износ според курсот што важел на денот на издавањето на односниот чек или кредитното писмо, му ја враќа на налогодавецот.

1.2. Лоро чекови и кредитни писма

Народната банка на Југославија гарантира за исплатата на секој банкарски чек или кредитно писмо што од странска банка — нејзин клириншки кореспондент е влечен за неа, ако односното влечење во се е исправно (и според формата и според содржината).

Народната банка на Југославија не гарантира за исплатата на чек или кредитно писмо што е влечен на неа од странска банка која не е нејзин клириншки кореспондент или ако чекот односно кредитното писмо е влечено од страна на странска банка нејзин клириншки кореспондент на некоја југословенска овластена банка.

Секоја банка овластена за работи со странство што го добила овластувањето од точка 1.1. од ова упатство е должна на корисникот на чекот или кредитното писмо од став 1 на оваа точка да му изврши исплата кога корисникот ќе ѝ се пријави и легитимира. Исплатата се врши согласно со важечките девизни прописи. За извршената исплата банката што ја извршила исплатата ќе се рамбурсира на Народната банка на Југославија. Банката или деловната единица на банка ако го нема овластувањето од точка 1.1. од ова упатство, не е овластена да врши исплати по лоро чекови и кредитни писма.

1.3. Општи одредби

Во поглед исправноста на чек и кредитно писмо, начинот на пресметка и др. важат општите упатства што ги регулираат прашањата за употреба на чек и кредитно писмо во платниот промет со странство, ако тие прашања со ова упатство не се регулирани на друг начин.

Чек или кредитно писмо не можат да се употребат за плаќање на стоки и услуги, туку само за патнички (туристички) промет.

Во патничко — туристичкиот промет се употребуваат и „патнички“ чекови што гласат на динари и „патнички“ чекови што гласат на национални валути на одделни клириншки земји (изданија на клириншки места или централни банки на односната земја). Работењето со овие чекови е регулирано со посебни упатства.

2. НАЛОЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ — ДОЗНАКИ

2.1. Налози за плаќање од странство

2.1.1. Извршување на налози

Налози за плаќање на корисници во Југославија издадени од странски банки — клириншки кореспонденти, прима и извршува исклучиво Народната банка на Југославија.

Народната банка на Југославија ги извршува налозите примени од клириншките кореспонденти ако се во согласност со односната платна спогодба и со важечките девизни прописи. Налогот што не е во согласност со платната спогодба и со важечките девизни прописи, Народната банка на Југославија ќе го врати до банката што ѝ го доставила.

При извршувањето на налозите, Народната банка на Југославија постапува исклучиво според инструкциите што се наведени во налогот на странската банка. Ако корисникот на дознаката изјави дека тоа не се однесува на него, Народната банка на Југославија ќе бара инструкции од странската банка.

Исплатата на корисникот на дознаката ќе му биде извршена преку овластената банка што е наведена на налогот на странската банка. Ако во налогот не е наведена овластената банка, исплата-

та на корисникот на дознаката ќе му се изврши преку банката што има седиште во местото во кое е седиштето на корисникот. Со употреба на образецот 743 Народната банка на Југославија ја известува банката овластена за работи со странство за одобрување во девизната сметка и корисникот на дознаката за приливот на девизите.

Кога банката овластена за работи со странство ќе го прими од Народната банка на Југославија извештајот за одобрувањето (образец 743), ја задолжува Народната банка на Југославија на сметката кај себе и истиот износ ѝ го одобрува на сметката 2543 — Обврски за нераспоредениот прилив во пресметковни валути.

Ако е во прашање дознака што се однесува на покритење за документарна наплата банката овластена за работи со странство ќе испостави нов образец 743 на име на корисникот на наплатата, со повикување на бројот и датумот на одобрувањето од Народната банка на Југославија, со тоа што ги внесува и оние податоци со кои не располагала Народната банка на Југославија.

Народната банка на Југославија провизијата (надоместот) и евентуалните трошоци ги наплатува веднаш со задолжување на жиросметката на банката овластена за работи со странство.

Ако е во прашање плаќање во корист на физичко лице државјанин на СФРЈ, Народната банка на Југославија ја извршува исплатата согласно со девизните прописи преку поштата, или преку банката овластена за работи со странство (на истиот начин како кај дознаките во корист на правни лица).

2.1.2. Сторно на налог

Делумно или целосно враќање на дознака може да се изврши само преку Народната банка на Југославија. Овластената банка на која корисникот на дознаката ѝ издава дознака за поврат ќе побара од корисникот образложение, примероците два и три од образецот 743 и оригиналот од образецот 745. По приемот на налогот, банката овластена за работи со странство доставува до Народната банка на Југославија налог за поврат, овластување за задолжувањето на девизната сметка и образложение од корисникот на дознаката.

Налог за поврат на дознаката овластената банка ѝ дава на Народната банка на Југославија со писмо со следната содржина:

„НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА
ОТСЕК ЗА КЛИРИНГ
Булевар револуције бр. 15

Дознака од _____
број _____ од _____
на износ од _____

На барање од (1) _____ ве молиме да извршите поврат на дел од дознаката (или на дознаката) во рубрумот. Ве овластуваме за износот од: _____ да не задолжите во нашата девизна сметка (2) _____ кај вас. Наведениот износ му се враќа на налогодавецот врз основа на образложението од корисникот на дознаката.

На име надоместот на провизијата и трошоците уплативме во ваша корист динари (3) _____. Како доказ прилагаме заверена копија од налогот за пренос.

Во прилог ви доставуваме писмено образложение од корисникот на дознаката и примероците 2 и 3 од образецот 743.“

Објаснување: (1) — назив на корисникот на дознаката и (2) — износ што се враќа во валута).

Ако е во прашање поврат на дел или на цела

дознака што е примена од странство по основ на покритење на акредитив, а исплатата на корисникот на акредитивот не е извршена, овластената банка нема во писмото да ги внесе зборовите: „примероците 2 и 3 од образецот 743 и оригиналот од образецот 745“.

Во сите случаи, во корист на Народната банка на Југославија треба да се уплати и соодветен износ на динари за провизија (надоместот). Ако се враќа целиот износ, пред да го одобри овластената банка примениот износ на сметката на корисникот или пред да изврши исплата на благата, повратот на дознаката Народната банка на Југославија ќе го изврши без провизија (надомест).

Посебниот налог за пренос со кој се уплатува надоместот и трошоците треба, покрај другото, како основ да содржи:

„На име надомест и трошоци за поврат по дознаката: од (1) _____ број (2) _____ од _____ на барање од (3) _____, за (4) _____“.

Објаснение: (1) — назив на земјата; (2) — број и датум на налогот на одобрението од Народната банка на Југославија; (3) — назив на корисникот на дознаката; (4) — износ во валута со ознака на валутата (СССР О\$, IN О\$, USA \$, итн.).

Ако се врши делумен поврат, Народната банка на Југославија ќе изврши исправка на образецот 743, намалувајќи го износот на приливот за износот на повраток и ќе со врати до банката овластена за работи со странство. Ако корисникот на дознаката веќе извршил правдање на износот, банката овластена за работи со странство наместо примероците 2 и 3 од образецот 743 доставува до Народната банка на Југославија потврда од девизната документарна контрола на надлежната народна банка во која се наведува, покрај земјата, бројот и датумот на одобрението од Народната банка на Југославија и износот во пресметковната валута на кој гласело одобрението и називот на корисникот, како и изјава дека примероците 2 и 3 од образецот 743 и оригиналот од образецот 744 се исправени, т.е. дека износот на приливот е намален за износот што се враќа. Оваа потврда Народната банка на Југославија ќе ја задржи кај себе. Во случаите во кои се врши поврат на дел од дознака што претставува покритење по акредитив, постапката во сè е иста во поглед давањето налог на Народната банка на Југославија и уплатата на надомест како кај другите дознаки.

Оригиналот од образецот 745 ќе го исправи банката овластена за работи со странство и за тоа ќе ја известат надлежната народна банка и Народната банка на Југославија, заради исправка на податоците за приливот.

2.2. Налози за плаќање во странство

2.2.1. Извршување на налози

Налозите на домашни лица за плаќање на корисници во странство ги извршуваат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

2.2.2. Постапка на налогодавецот и банката овластена за работи со странство

Налогодавецот (домашно физичко или правно лице) налогот за плаќање во странство, на пропишаниот образец, ѝ го предава на една од овластените банки со налог таа да ги преземе потребните дејствија за да се изврши плаќање на странскиот корисник. Истовремено ќе уплати во корист на сметката на овластената банка покритење

во девизи ((пресметковна валута или друга девизи за што е предвидена со односната платна спогодба или со посебен аранжман) и соодветен износ во динари за провизија, како и за евентуални трошоци.

Овластената банка ќе го прими налогот за извршување на дознаката само ако се исполнети сите услови за извршување на односното плаќање во странство (предвидени со важечките девизни прописи). По приемот на налогот и на соодветните документи што се предвидени со упатствата на Народната банка на Југославија, овластената банка ќе ѝ даде налог за извршување на дознаката на надлежната народна банка, прилагајќи ги потребните документи.

Банката овластена за работи со странство за покрите на дознаката ги употребува средствата што ги има на сметката кај Народната банка на Југославија. Заради тоа упатува налог до Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг на нејзината сметка да го блокира соодветниот износ и да ја извести надлежната народна банка дека средствата се обезбедени. Во налогот до Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг мора да ги наведе: земјата во која се врши плаќањето, називот на налогодавецот, износот во девизи со ознака на девизата што треба да го блокира и називот на народната банка на која треба да ѝ се стават средствата на располагање. По приемот на налогот, Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг, ако има расположиви средства на сметката односно овластената банка, ќе го блокира определениот износ и ќе ја извести надлежната народна банка со писмо во два примерока (оригинал и копија) дека има средства за извршување на односниот налог за плаќање.

Како налог за плаќање југословенската овластена банка го доставува до народната банка пополнетиот образец 795 (издание на Народната банка на Југославија).

Овластената банка ги потпишува сите примероци од образецот 795, освен 1 и 2, потврдувајќи ја со тоа исправноста на внесените податоци и доставуваат потребен број примероци до народната банка.

Во случаите во кои налогот треба да се изврши телеграфски, овластената банка на врвот од образецот 795 видно ќе напише: „ТЕЛЕГРАФСКИ“.

Ако банката што дава налог за извршување на дознаката нема средства на девизната сметка во пресметковна валута кај Народната банка на Југославија, може за сметка на налогодавецот, а во свое име, да го купи потребниот износ на пресметковната валута. Купувањето на пресметковната валута заради покритие за дознака се врши на тој начин што банката што го дава налогот за извршување на дознаката со општ налог за пренос, за секоја дознака, посебно ќе ѝ уплати на народната банка противвредност на износот на дознаката во динари според курсот што важи на денот на предавањето на народната банка на исправниот налог за дознака. Истовремено ѝ уплатува на народната банка со општ налог за пренос соодветен износ на име провизија и евентуални трошоци.

Во налогот за пренос со кој се врши купување на пресметковната валута на име покритие за дознаката како цел на дознаката треба да се наведе следниот текст:

„заради купување _____
(износ во пресметковна валута со ознака на валутата) ;
за покритие на налогот за плаќање во _____ (земја)
што ви го доставивме на _____, по налог од _____ (датум)
_____“
(назив на налогодавецот)

Во налог за пренос со кој се врши уплата на провизијата и евентуалните трошоци како цел на дознаката треба да се наведе:

„за провизија дин. _____ и за трошоци дин. _____
_____ по дознаката на _____ (износ во девизи со ознака на девизата)
што на _____ ви го доставивме заради плаќање во _____ (датум), по налогот од _____“
(земја) (назив на налогодавецот)

Кон налогот за извршување на дознаката банката овластена за работи со странство доставува до народната банка покрај документите што се предвидени со девизните прописи и копија од писмото, или телеграмата, со која од Народната банка на Југославија побарала блокирање на девизната сметка заради обезбедување покритие, или од Службата на општественото книговодство заверена копија од општиот налог за пренос со кој уплатила соодветен износ во динари заради купување на пресметковна валута, и од Службата на општественото книговодство заверена копија од општиот налог за пренос со кој уплатила соодветен износ во динари за провизија и трошоци.

Образец 795 (прилог 4)

Образецот 795 е издание на Народната банка на Југославија и може да се употребува само за извршување на плаќања преку нејзината клириншка сметка. Печатење може да врши само Народната банка на Југославија. — Овластените банки можат да се снабдеваат со потребно количество на тие обрасци преку Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг на тој начин што до Народната банка на Југославија ќе упатат писмо со кое ќе го бараат потребниот број комплети, а ако е тоа потребно — и определен број копии. Во писмото мораат да се наведат точниот назив и адресата на банката (место улица и број и поштенски број) и изјава дека ќе ја намират сметката за испратените обрасци најдалеку во рок од 10 дена од денот на нејзиниот прием.

Комплетот на образецот се состои од 6 (шест) нумерирани примероци (оригинал и 5 копии).

Образецот 795 се печати на странски јазик и мора да биде пополнет на странски јазик.

Пополнувањето на овој образец се врши на следниот начин:

1) називот на местото, датумот, називот на народната банка и бројот на налогот ги пополнува народната банка што го упатува налогот до странската банка;

2) називот на странската банка — клириншки кореспондент (по зборот „à...“) го запишува овластената банка според списокот на клириншките кореспонденти (прилог 1);

3) по зборот „Compte“ југословенската овластена банка ќе го запише називот на клириншката сметка како што е наведен во прилогот 1, водејќи при тоа сметка дека, зависно од платната спогодба, од договорот помеѓу купувачот и продавачот и девизните прописи, плаќањето треба да биде извршено преку определената клириншка сметка (напр. clearing en dollars).

Во средниот врамен дел од образецот 795 сите рубрики ги исполнува овластената банка и тоа:

1) во рубриката „Montant“ — треба да се стави износот во клириншката валута со цифра и со букви, на пр. 01 \$ 10 (dix).

2) во рубриката „Banque intermediars“ — ако на странскиот корисник треба да му се изврши исплата по барање од налогодавецот кај некоја друга банка што не е клириншки кореспондент — треба да се запише точниот назив и адресата на таа банка или на нејзиното седиште. Исто така,

ако исплатата треба да се изврши преку некое седиште на клириншкиот кореспондент, треба да се наведе називот и адресата на тоа седиште. Во сите други случаи треба да се стави: „vous tenez“ или „yourself“;

3) во рубриката „Bénéficiaire“ — се внесуваат називот и адресата на корисникот (физичко или правно лице). Ако е во прашање покритие за акредитив, плаќањето на документите што се примени на наплата или намирување на некои други обврски на овластената банка спрема некоја странска банка, се ставаат податоци за називот и адресата на странската банка кај која акредитивот е отворен, од која се примени документи или на која ѝ се намируваат обврски по некој друг основ;

4) во рубриката „Donneur d'ordre“ — се наведува точниот назив и адресата на налогодавецот. Ако е во прашање покритие за акредитив или намирување по основ на документи примени на наплата, во таа рубрика се запишува називот на овластената банка што врши плаќање, а во други случаи се запишува називот и адресата на физичкото или правното лице што дало налог за дознака;

5) во рубриката „Observations“ — се внесува основот на плаќањето и податоците врз основа на кои може да се идентификува работата во врска со која се врши односното плаќање. Во врска со ова, како пример, се наведува следното:

— во дознаката со која се врши плаќање на документи примени на наплата треба да се наведе: Намирување на наплата број ... (странски) од ... фактурата број ... и називот на стоките или услугата. Бројот под кој овластената банка ја води наплата од својата евиденција може да се наведе само како спореден податок, но никако пред странскиот број;

— ако се врши дознака за покритие на акредитив, потребно е да се наведат следните зборови: „Покритие за нашиот акредитив број ...“ и назив на стоките за кои е отворен акредитивот;

— ако плаќањето се врши однапред (аванс), задолжително се внесуваат податоци за називот на стоките или услугата, податок дека е во прашање плаќање однапред и број и датум на договорот помеѓу купувачот и продавачот врз основа на кој се врши плаќање однапред и евентуално број и датум на странската дозвола за таа работа;

— ако помеѓу југословенски извозници на услуги и странски претпријатија постојат договори по кои се врши периодична пресметка на услугите, па врз основа на таа пресметка се врши плаќање како основ на плаќањето задолжително се наведува називот на услугата, бројот и датумот на пресметката и периодот за кој е извршена пресметката;

— ако се извршува дознака во корист на физичко лице (домашно или странско) мора да се наведе основот на плаќањето (службен пат, туристичко патување, помош и др.);

— како основ на плаќање не може да биде внесен бројот на пријавата за склучената работа или бројот на гаранцијата;

— ако овластената банка како основ на плаќање го наведе следниот текст: „Писмо од ... телеграма од ... вагон број ...“ и сл., без називот на стоките и бројот на фактурата, што за странската банка, а често и за корисникот не е доволно за идентификација на работата, не може да се смета дека таквиот текст содржи определени елементи на основ на плаќање, ако тоа го бара налогодавецот, наведените податоци можат да бидат внесени во рубриката „Observations“, но само како дополнителни податоци;

— кога се врши плаќање на стоки по спецификација, како основ на плаќање треба да се наведе групниот назив на стоките на пр.: резервни

делови за трактори, памучни ткаенини, патнички возила;

— југословенската банка не може како основ на плаќање да го внесува бројот и датумот под кој го регистрирала налогот кај себе. Исто така, не може да внесува ни некои други референци што се однесуваат на нејзината преписка со странската банка, освен ако не е во прашање документарен акредитив или наплата.

6) во рубриката „Banque donneur d'ordre“ — југословенската банка овластена за работи со странство што упатува налог до народната банка, го внесува својот назив и адреса. Ако сака, овластената банка, може во таа рубрика да ги внесе и својот број и датумот од налогот. Освен примероците 1 и 2, другите примероци ги потпишува овластената банка под својот назив во оваа рубрика. На тој начин потпишани примероци што се доставуваат до народната банка претставуваат налог од овластената банка до народната банка.

Во долниот лев агол од образецот 795 се внесуваат со цифра динарската противвредност на налогот, курсот според кој е извршена пресметката, ознаката за потеклото на девизните средства и бројот и датумот на пријавата за склучената работа, или некој друг податок што е предвиден со упатството од Народната банка на Југославија како статистички податок.

Ако е во прашање плаќање што се однесува на Гана и Мексико постапката во сè е иста.

2.2.3. Постапка на народната банка

По приемот на налогот од овластената банка, народната банка ќе изврши дознака во странство согласно со упатствата од Народната банка на Југославија ако утврди дека се исполнети условите за извршување на плаќањето. Под овие услови се подразбира: дека кон налогот од овластената банка се доставени документите предвидени со девизните прописи, дека е примено покритие, дека е извршена уплата на провизијата, дека образецот 795 е исправно пополнет и дека податоците што се внесени во образецот 795 им одговараат во целост на податоците што налогодавецот ги навел во својот налог до овластената банка. Ако утврди дека условите не се исполнети, народната банка нема да го изврши налогот од овластената банка, и за тоа ќе ја извести наведувајќи ги своите забелешки. Ако забелешките од народната банка се такви што да не можат веднаш да бидат отстранети, народната банка ќе го врати до овластената банка налогот за плаќање.

Пред издавањето на налогот на странската банка — клириншки кореспондент, народната банка примениот налог од југословенската банка го регистрира кај себе. Редниот број го внесува во определената рубрика на образецот 795.

Сите народни банки имаат регистри за секоја земја посебно, а ако има повеќе клириншки сметки, и за секоја клириншка сметка посебно, со редните броеви од 1 па натаму. Секоја година редните броеви во регистарот почнуваат од 1. За да може според бројот на налогот да се утврди која народна банка го издала налогот, пред редниот број во налогот треба да се стави оперативниот број на народната банка (на пр. 83, 84, 85 итн.). По редниот број треба да се стават двата последни броја на годината во која налогот е издаден заради означување на годината во која налогот е регистриран за да се избегне со тоа во преписката задолжително да се наведува и датумот кога е издаден налогот, освен ако е тоа навистина неопходно. Според тоа, бројот на налогот — дознаката се состои од: оперативниот број на народната банка, редниот број според регистарот и двата последни броја на годината во која е издаден на-

логот (на пример, првиот налог на Народната банка на Србија ќе го има бројот 86—1/77, Народната банка на Хрватска 83—1/77 итн.).

Ако овластената банка назначила дека налогот треба да се изврши телеграфски, народната банка ќе упати до странската банка — клириншки кореспондент веднаш шифрирана телеграма — телекс во која мораат да бидат наведени основните податоци. Истовремено како потврда на телеграмата — телексот ќе ги достави до странската банка примероците 1 и 2 од образецот 795 врз кои со црвена боја се втиснати зборовите: „CONFIRMATION DU TELEGRAMME“ или „CONFIRMATION OF CABLE“. По тоа постапува на начинот што е наведен.

По упатувањето на налогот во странство, истиот ден, народната банка ќе достави до Народната банка на Југославија придружно писмо, за секоја земја посебно, 3 (три) копии од извршената дознака и копија од налогот на увозникот на образецот 1450 (или ако е во прашање покритее на акредитив — копија од писмото за отворањето на акредитивот) и соодветно покритее и тоа за сите дознаки за кои се дава покритее преку платниот промет. Наплатениот надомест ќе го книжи кај себе. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може до Народната банка на Југославија да дозначи со еден општ налог за пренос (образец бр. 40-СОК) покритее за повеќе дознаки, но во тој случај еден вирмански налог може да опфати само дознаки за една земја и во него треба да бидат наведени сите броеви на дознаките на кои се однесува збирниот износ на покритеето. Ако налогот е упатен со телеграма, покрај копијата на доплатата (образец 795) народната банка доставува и копија на телеграмата — телексот. Писмото со кое се доставуваат копиите на налогот за плаќање и прилозите треба да гласи:

„Во прилог ви ги доставуваме копиите од налогот за плаќање со прилозите, што денеска ги упативме до _____

(назив на странската банка)

под броевите: _____, _____...

За наложите број: _____, ... ги имаме вашите извештаи за обезбедувањето на покритее од _____, ...,“.

Во општиот налог за пренос со кој се доставува покритее до Народната банка на Југославија како основ на одобрувањето задолжително стои:

„(1) _____, на име купување пресметковна валута за дознака број _____ или: дознаки број _____ итн.) во износ од (2) _____“. Прилог _____.

Објаснение: (1) назив на земјата, (2) износ на дознаката или збиен износ на дознаките во валута со ознака на валутата: СССР 0\$ INO\$ итн.).

Помеѓу Народната банка на Југославија и Československa obchodni banka, Praha, е склучен аранжман според кој покритеето за издадениот налог за плаќање се книжи дури по исплатата (заради пресметка на каматата). Како валута се става датумот кога е извршена исплатата. Во врска со тоа, народната банка што го извршила налогот за плаќање на корисникот во ЧССР, нема да праќа покритее до Народната банка на Југославија, туку веднаш по упатувањето на налогот за уплата на адресата Československa obchodni banka, Praha, ќе достави до Народната банка на Југославија по 5 (пет) копии од налогот упатен до чехословачката банка (образец 795) и копија на налогот на увозникот (образец 1450) и евентуално копии од телеграмата, со придружно писмо. Во писмото треба да се наведат само броевите на наложите што се доставуваат. Кога Народната банка на Југославија ќе го прими извештајот од споменатиот клириншки кореспондент дека налогот е исплатен и дека е

задолжена клириншката сметка, ќе ја задолжи народната банка што го издала односниот налог за покритее на исплатата, со употреба на копиите на наложите, и ќе ѝ го потврди задолжувањето на народната банка, ако банката овластена за работи со странство го обезбедила покритеето за купување на пресметковната валута кај народната банка.

Банката овластена за работи со странство не може без посредство на народната банка да ѝ дава на странската банка никакви инструкции во врска со налогот за плаќање. Ако по барање од налогодавецот треба да се изврши каква и да било измена, овластената банка ќе се обрати до надлежната народна банка која ќе постапи по барањето од овластената банка ако побараните измени не се во спротивност со девизните прописи, односно со документите врз основа на кои е извршен налогот за плаќање.

Ако се во прашање плаќања што се однесуваат на Гана и Мексико народната банка ќе ги изврши наложите од овластените банки ако од Народната банка на Југославија примила извештај за обезбедување на покритеето. По испраќањето на наложите во странство, народната банка ќе достави до Народната банка на Југославија 5 (пет) копии од налогот што е пратен до странската банка (обр. 795), копија од налогот од увозникот (образец 1450), евентуално копија од телеграмата што е упатена до странската банка и копија од писмото или телеграмата — известувањето од Народната банка на Југославија за обезбедување на покритеето. На ист начин постапува и кога банката овластена за работи со странство како покритее за дознаката преку клиринг става на располагање средства на нејзината сметка во пресметковната валута кај Народната банка на Југославија.

2.2.4. Сторно на извршен налог

Ако е во прашање делумно или целосно сторно на налог за плаќање што народната банка веќе ѝ го упатила на странската банка — клириншки кореспондент, налогодавецот треба да се обрати до банката овластена за работи со странство на која ѝ го дал односниот налог за плаќање. Банката овластена за работи со странство кога ќе го прими барањето од својот комитент ќе се обрати со писмо до народната банка давајќи ѝ образложение на барањето за сторно на налогот, а народната банка по приемот на барањето од овластената банка ќе упати писмо до странската банка до која го испратила налогот за плаќање со кое бара да се изврши поврат на дознаката, односно да даде согласност да се изврши сторно. Во своето писмо до странската банка, народната банка покрај образложението за своето барање ќе даде упатство дека странската банка за својата согласност треба да ја извести Народната банка на Југославија. Народната банка на Југославија штом ќе го прими извештајот од странската банка дека е согласна да се изврши сторно односно штом ќе го прими соодветното одобрение од својот клириншки кореспондент, ѝ одобрува на банката овластена за работи со странство пресметковна валута или USA \$ во девизната сметка кај себе, со извештај. За извршеното сторно веднаш ја известува народната банка што односниот налог своевременно го извршила заради исправка во евиденцијата на извршените дознаки и во предметот кај девизната документарна контрола.

По исклучок од постапката наведена во став 1 од оваа точка, ако се во прашање налози за плаќање што се упатени до Československa obchodni banka, Praha, народната банка што го упатила односниот налог ќе го сторнира кога ќе прибави согласност од странската банка. Ако покритеето

за сторнираниот налог се наоѓа кај народната банка што го издала налогот, тоа покритие ѝ го враќа на банката овластена за работи со странство без посредство на Народната банка на Југославија. За извршеното сторно народната банка треба да ја извести Народната банка на Југославија — Одсек за клиринг. Ако покритието е дадено врз товар на девизната сметка на банката овластена за работи со странство народната банка ја известува Народната банка на Југославија за приемот на согласноста за сторно, а Народната банка на Југославија ќе изврши соодветно книжење со извештај до банката овластена за работи со странство и до народната банка.

3. ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ

За увоз или извоз на стоки можат да бидат отворени следните документарни акредитиви:

- непокриени;
- покриени;
- со плаќање врз основа на генерално овластување за рамбурс;
- со плаќање врз основа на посебно овластување за рамбурс.

Документарен акредитив може да биде отворен само ако покрај другите документи е предвиден и документ за транспортот или документ за примопредавањето.

По исклучок, можат да бидат отворени документарни акредитиви со посебно овластување за рамбурс:

- за плаќање трошоци на претставништва и делегати, со тоа што во акредитивот да бидат предвидени документи согласно со Одлуката за условите под кои можат да се користат и да се плаќаат трошоци на претставништва и делегати во странство и други трошоци од работењето со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77);

- за плаќање и наплатување на инвестициони услуги.

3.1. Непокриени акредитиви

Плаќања на извршени испораки по непокриени акредитиви се вршат по приемот на покритието на начинот објаснет во точка 2 од ова упатство.

3.2. Покриени акредитиви

Ако се отвора покриен акредитив банката овластена за работи со странство покритието го доставува до странската банка со дознака и обротно.

3.3. Акредитиви по кои плаќањето се врши врз основа на генерално овластување за рамбурс

Овој начин на плаќање е предвиден во платниот промет со: СССР, ЧССР, Германска Демократска Република.

Овие акредитиви се непокриени, а плаќања можат да се извршат веднаш по презентацијата на документите врз товар на клириншката сметка, а врз основа на генералното овластување за рамбурс.

Со аранжманите е предвидено дека Народната банка на Југославија може да издаде генерално овластување на секоја југословенска банка која има право да работи со странство, а исто така странската банка — клириншки кореспондент на Народната банка на Југославија може да им издаде такво генерално овластување на банките во својата земја. Банките што немаат генерално овластување за рамбурс не можат да отвораат документарни акредитиви со право на рамбурс врз товар на клириншката сметка.

3.3.1. Ностро акредитиви (за увоз во Југославија)

Банката овластена за работи со странство, Народната банка на Југославија, народната банка на републиката и народната банка на автономната покраина може да дава налози за отворање на акредитиви на банките во СССР, Германска Демократска Република и ЧССР само ако Народната банка на Југославија за односната банка овластена за работи со странство му дала на својот клириншки кореспондент генерално овластување за рамбурс. Според тоа банката овластена за работи со странство што сака да врши акредитивно работење со банките од тие земји, треба претходно од Народната банка на Југославија да издајствува таа на својот клириншки кореспондент да му издаде генерално овластување за рамбурс. Заради добивање генерално овластување за рамбурс банката овластена за работи со странство треба да се обрати до Народната банка на Југославија — Одсек за клиринг. Барањето за издавање генерално овластување за рамбурс треба да содржи:

- изјава дека банката има право да врши платен промет со странство, освен кога е во прашање народната банка;

- точен назив (и адреса) на банката под кој работи со странство;

- овластување на Народната банка на Југославија дека таа има право банката да ја задолжи во соодветната сметка во пресметковна валута за секој износ што странската банка ќе го исплати врз основа на документите поднесени по акредитивите што југословенската банка ги отворила кај странските банки, како и за трошоците и провизијата;

- гаранција за целосна одговорност на банката ако на нејзината кредитна сметка кај Народната банка на Југославија нема доволно средства во моментот на наплатата и дека ќе плати соодветна камата и евентуални трошоци од денот кога Народната банка на Југославија го примила извештајот за исплатата до денот на обезбедувањето на покритие.

Примените барања Народната банка на Југославија ги регистрира и веднаш ги зема во постапка и за решението го известува подносителот на барањето. Ако е донесено позитивно решение, Народната банка на Југославија ќе му издаде на својот клириншки кореспондент генерално овластување за рамбурс за односната овластената банка. Копија од тоа овластување доставува до овластената банка. Тоа овластување банката овластена за работи со странство не може да го пренесе и врз своја деловна единица. Ако овластената банка има и деловни единици што се самостојни и сакаат и тие да бидат овластени, ќе упати до Народната банка на Југославија барање за давање овластување за секоја деловна единица посебно. Тоа барање треба да содржи:

- изјава дека деловната единица е овластена самостојно да врши платен промет со странство,

- овластување на Народната банка на Југославија дека може да ја задолжи нејзината девизна сметка ако на девизната сметка на нејзината деловна единица за која се бара овластување, нема покритие за извршена исплата,

- гаранција на деловната единица и гаранција на централата.

Кон барањето треба да се приложи изјава од деловната единица со која ја овластува Народната банка на Југославија дека може да ја задолжи нејзината девизна сметка за секоја исплата извршена од страна на странската банка по акредитивот што е отворен со плаќање врз товар на клириншката сметка на Народната банка на Југославија врз основа на генералното овластување за рамбурс.

Кога ќе прими од Народната банка на Југославија копија од овластувањето што ѝ е дадено на странската банка — клириншки кореспондент, банката овластена за работи со странство ќе стапи во контакт со странската банка, повикувајќи се на овластувањето од Народната банка на Југославија и ќе измени со неа спесимени на потписи и други инструменти што се однесуваат на акредитивното работење.

Ако банката овластена за работи со странство од кои и да било причини го промени називот (цел или делумно) или поради фузија ќе го продолжи работењето под назив на друга банка, генералното овластување престанува да важи. За тоа треба да се води сметка, бидејќи ако овластената банка продолжи да го користи овластувањето што е издадено на друго име, тоа може да има негативни последици за нејзините комитенти и за реномето на таа банка.

Народната банка на Југославија ќе води сметка банката овластена за работи со странство на која ѝ е дадено генерално овластување за рамбурс во сè да постапува согласно со ова упатство и да ги исполнува обврските од гаранцијата што ѝ ја дала на Народната банка на Југославија. Ако банката на која ѝ е дадено наведеното овластување престане да ги извршува обврските, Народната банка на Југославија ќе преземе чекори за поништување на издаденото овластување. Исто така Народната банка на Југославија ќе го поништи генералното овластување за рамбурс за онаа банка на која ѝ е одземено овластувањето за работи со странство.

Врз основа на генералното овластување, банката овластена за работи со странство има право да отвори акредитив платив врз товар на клириншката сметка на Народната банка на Југославија, со тоа што во клаузулата за плаќање, покрај другото, да ги стави следните зборови:

„Плаќањето по овој акредитив се извршува со презентација на акредитивните документи врз товар на сметката на Народната банка на Југославија кај вас _____ а врз основа на нејзиното генерално овластување број _____ од _____ со извештај до Народната банка на Југославија кон кој ќе биде приклучена копија од писмото со кое ни ги доставивте документите.“

Објаснение: по зборовите: „кај вас“ треба да се запише називот на сметката според списокот во прилогот.

Генералното овластување се однесува и на зголемувањето на акредитивот, ако зголемувањето настапило пред истекот на рокот на акредитивот.

Нема пречки на барање од својот комитент овластената банка да отвори акредитив со клаузула „околу“ („cirka“ или слично) во поглед на износот на акредитивот или во поглед на количеството на стоките што може да се испорачи. Во тие случаи, може да дојде до отстапувања (максимум до 10%) од износот или количеството предвидени во акредитивот. Поради тоа е потребно за таквите акредитиви овластената банка од налогодавецот да наплати противвредност во динари за износот на акредитивот, зголемен за 10%, или да даде гаранција на износот на акредитивот зголемен за 10%.

Врз основа на генералното овластување, странската банка може да изврши исплата и да се рамбурсира врз товар на сметката на Народната банка на Југославија преземајќи целосна одговорност за извршената исплата и ако документите не биле согласни со условите на акредитивот. Ако странската банка стави резерва и не изврши исплата, исплатата врз основа на акредитивот врз товар на клириншката сметка на Народната банка на Југославија може да биде извршена само врз

основа на извештај од банката овластена за работи со странство дека резервата е симната.

Ако странската банка испрати документи на наплата, а ако за односната испорака во меѓувреме е отворен акредитив, банката овластена за работи со странство може да се спогоди со странската банка тие документи да бидат третираны како документи по односниот акредитив. Нема потреба во овие случаи да се дава какво и да било посебно овластување за исплата.

На барање од налогодавецот по акредитивот, банката овластена за работи со странство може да се спогоди со странската банка кај која е отворен акредитивот, документите што странската банка ги испратила на наплата пред отворањето на акредитивот, да се третираат како документи по односниот акредитив, под следните услови:

— банката овластена за работи со странство да дала налог за отворање на акредитив заради испорака на ист вид стоки што се наведени во документите што ги примила на наплата;

— документите што се примени на наплата во чек да им одговараат на документите што се предвидени со акредитивот;

— да не изминало повеќе од 10 дена помеѓу денот кога странската банка ги испратила документите на наплата (датум на писмото со кое се испратени документите) и датумот на налогот од банката овластена за работи со странство за отворањето на акредитивот.

Нема потреба во овие случаи да се дава какво и да било овластување за рамбурс. Меѓутоа, овластените банки ќе ја упатат странската банка, кон извештајот за задолжување на Народната банка на Југославија да достави, покрај копијата од писмото со кое се доставени документите и фотокопија од писмото со кое банката овластена за работи со странство побарала за плаќање на односните документи да се користи акредитив.

По приемот на задолжувањето од својот кореспондент, Народната банка на Југославија ќе ја задолжи девизната сметка на банката овластена за работи со странство (образец 740) што отворила акредитив, за секоја исплата по акредитивот и за надомест и евентуални трошоци не впуштајќи се во исправноста на задолжувањето на странската банка. Ако банката овластена за работи со странство смета дека исплатата е извршена неправилно, може да упати рекламација до Народната банка на Југославија и да бара од неа да изврши сторно на задолжувањето. Рекламацијата мора да содржи образложение на барањето за сторно на исплатата — задолжувањето. Кон барањето за сторно банката овластена за работи со странство ќе приложи копија од писмото со кое на странската банка, кај која го отворила акредитивот, ја рекламирала исплатата. Народната банка на Југославија, по приемот на барањето за сторно задолжување и на образложението, упатува до странската банка барање за да се сторнира исплатата и соодветното книжење на клириншката сметка, давајќи ѝ образложение на барањето и известувајќи ја дека во своите книги го сторнирала соодветното книжење. Истовремено, Народната банка на Југославија ќе ги сторнира своите задолжувања на банката овластена за работи со странство и нема натаму да се впушта во расправање на спорниот случај.

По преписката со Народната банка на Југославија, овластената банка ќе се повика задолжително на бројот и датумот на задолжувањето што го рекламира или ќе ја достави копијата, односно фотокопијата на задолжувањето што го рекламира и ќе го наведе називот на земјата.

3.3.2. Лоро акредитиви (за извоз од Југославија)

Банката овластена за работи со странство, народната банка на републиката и народната банка на автономната покраина можат да бидат овластени да примаат од банките овластени за работи со странство од СССР, Германска Демократска Република и ЧССР, налози за отворање акредитиви за извоз на стоки од Југославија со право на рамбурс на Народната банка на Југославија. Тоа овластување го дава Народната банка на Југославија врз основа на барање од својот клириншки кореспондент.

Банката овластена за работи со странство што го има ова овластување може врз основа на акредитив на странска банка да упати барање до Народната банка на Југославија да ѝ го рамбурсира износот исплатен за документите примени од корисникот на акредитивот и за провизијата и евентуалните трошоци.

Ако банката овластена за работи со странство има повеќе деловни единици, барањето може да го постави само онаа деловна единица што е овластена. Барањето за рамбурс може да се упати до Народната банка на Југославија само врз основа на документите примени од корисникот на акредитивот ако се презентирани согласно со условите на акредитивот, ако се во рамките на износот што е наведен во акредитивот и ако се упатени до странската банка. По извршениот преглед на документите банката кај која е отворен акредитивот истовремено:

- со писмо ги доставува документите до странската банка;
- упатува барање за рамбурс до Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг;
- упатува во корист на Народната банка на Југославија соодветен износ на име трансферна провизија.

Во писмото со кое се доставуваат документите до странската банка задолжително ќе го испише следниот текст:

„За износот од _____ денеска, по ваше овластување и рамбурсирање на Народната банка на Југославија.“

Ако износот на документите е поголем од износот што може да се користи по основ на акредитив, банката овластена за работи со странство има право на рамбурс само за делот од вредноста на документите, и во тој случај во писмото со кое ги доставува документите ќе го испише следниот текст:

„Врз основа на нашето овластување, денеска се рамбурсираме на Народната банка на Југославија за износот од _____.“

Бидејќи вредноста на документите е поголема, ве молиме преку Народната банка на Југославија да ни платите уште _____.“

Барањето за рамбурс се упатува до Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг, со доставување на пополнетиот образец 739 (издание на Народната банка на Југославија), две копии од писмото со кое документите се испратени до странската банка, две копии од образецот 743 и копија од општиот налог за пренос, заверен од Службата на општественото книговодство со кој е уплатена провизијата.

Барањето за рамбурс се упатува посебно за секоја група документи што е упатена до странската банка со едно писмо.

Ако со акредитивот е предвидено дека вредноста на документите може само делумно да се наплати, а остатокот од вредноста дури по приемот на согласноста од купувачот, односно од банката што го отворила акредитивот, во писмото со кое се доставуваат документите до странската банка тре-

ба да бидат наведени соодветните сметки и изјавата дека за остатокот од износот наплатата ќе биде извршена по приемот на соодветната согласност. Барањето за рамбурс се поднесува, како што е објаснето, на оној износ што според условите на акредитивот може да се наплати. За остатокот од износот банката овластена за работи со странство доставува до Народната банка на Југославија барање за рамбурс дури кога ќе прими соодветна согласност од странската банка. Кон барањето ќе приложи две копии од писмото со кое документите се испратени до странската банка и две фотокопии на согласноста од странската банка (под услов рокот на плаќањето по односниот акредитив да не истекол во моментот на упатувањето на барањето за рамбурс до Народната банка на Југославија). Истовремено се доставуваат две копии од пополнетиот и потпишаниот образец 743 и копии од општиот налог за пренос заверени од Службата на општественото книговодство со кој е уплатена провизијата. Корисникот на акредитивот е должен на банката да ѝ предаде пополнети и потпишани образци 743 заради распоред на приливот.

Ако со акредитивот е предвидено плаќање делумно по презентацијата на документите, а делумно врз основа на меници на купувачот, банката овластена за работи со странство ќе постапи како што е објаснето во став 8 од оваа точка со тоа што кон барањето за рамбурс што се однесува на остатокот од износот, покрај две копии од писмото со кое порано се испратени документите ќе приложи и две копии од писмото со кое мениците се вратени до купувачот преку странската банка или непосредно. Барањето за рамбурс за остатокот од износот може да се упати до Народната банка на Југославија, само ако рокот за плаќање по односниот акредитив не истекол.

Народната банка на Југославија, исправното барање за рамбурс го запишува во регистарот и регистарскиот број го внесува на видно место во барањето за рамбурс. Врз основа на барањето за рамбурс, Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг му го одобрува на подносителот на барањето наведениот износ во девизната сметка кај себе, со извештај. Врз основа на примениот извештај за одобрувањето банката овластена за работи со странство упатува веднаш до корисникот извештај за пристигањето на приливот (образец 743), и истовремено ја задолжува Народната банка на Југославија за износот на рамбурсот и ѝ го одобрува на сметката 2543.

Барањето за рамбурс банката овластена за работи со странство може да го упати до Народната банка на Југославија и кога ставила резерва врз документите. Народната банка на Југославија нема да се впушта во тоа од каква природа е резервата, бидејќи банката овластена за работи со странство поднесува целосна одговорност за исплатата ако странската банка ја оспори. Од тие причини, ако странската банка — клириншки кореспондент ќе побара задолжувањето на нејзината сметка да се сторнира поради неисправност на документите од друга причина давајќи ѝ на Народната банка на Југославија за тоа образложение, Народната банка на Југославија веднаш ќе изврши одобрување на сметката на странскиот кореспондент и ќе ја задолжи банката овластена за работи со странство (односно ќе наплати од банката овластена за работи со странство) на која ѝ е извршена исплатата. Спорните прашања ќе ги расправат меѓусебно банката овластена за работи со странство и странската банка без посредство на Народната банка на Југославија. Банката овластена за работи со странство е должна веднаш да ги повлече образците 743 и 745 и за тоа да ја известат надлежната народна банка и Народната банка на Југославија заради сторно на приливот.

3.4. Акредитиви по кои плаќањето се врши врз основа на посебно овластување за рамбурс

Посебното овластување за рамбурс се употребува само кога тоа е предвидено со аранжман помеѓу Народната банка на Југославија и нејзиниот клириншки кореспондент (нпр. Албанија, Виетнам). Посебното овластување за рамбурс се употребува и во платниот промет со Гана и Мексико.

Посебно овластување се употребува и во платниот промет со други земји кога е во прашање плаќање и наплатување на инвестициони услуги и плаќање на трошоци на претставништва и делегати.

3.4.1. Ностро акредитиви (за увоз на стоки во Југославија)

Банката овластена за работи со странство може да упати до странска банка налог за отворање акредитив само ако од Народната банка на Југославија издејствувала посебно овластување за рамбурс за односниот акредитив и за тоа постапува на следниот начин:

— налогот од својот комитент за отворање акредитив, ако во сè е согласен со важечките девизни прописи, го регистрира кај себе;

— подготвува налог на странската банка за отворање на акредитив, не ставајќи датум;

— упатува до Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг барање за односниот акредитив да издаде посебно овластување за рамбурс;

— ја овластува Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг дека може да ја задолжи во девизната сметка (пресм. или USA \$) за износот на налогот за отворање на акредитив на име депозит за овластувањето за рамбурс, или на Народната банка на Југославија ќе ѝ даде гаранција дека ќе обезбеди средства на девизната сметка за исплата по односниот акредитив, со тоа што ќе ја овласти Народната банка на Југославија да ја задолжи во девизната сметка кај себе во моментот на исплатата. Гаранцијата што ја дала банката овластена за работи со странство треба да го содржи следниот текст:

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА БЕЛГРАД

Со ова неотповикливо ве овластуваме дека за исплатите по акредитивот бр. _____ од _____ а врз основа на вашето овластување за рамбурс што ќе го издадете во врска со нашето барање од _____, можете да ја задолжите нашата девизна сметка кај вас, до износ од: _____

Гарантираме дека навремено ќе се погрижиме да има доволно расположливи средства на нашата сметка кај вас за намиравање на обврските по извршените исплати.

Ако нема доволно средства на нашата девизна сметка кај вас, ве овластуваме наплата на вашето побарување да ја извршите врз товар на сите наши средства. Камата поради ненавременно обезбедување на покритие за извршената исплата и за евентуални трошоци во врска со наплатата, ќе платиме на првиот ваш повик.“

Кога банката овластена за работи со странство ќе прими од Народната банка на Југославија извештај дека овластувањето за рамбурс за односниот акредитив е упатено до клириншкиот кореспондент, го запишува бројот и датумот на овластувањето во налогот за отворањето на акредитивот и доставува налогот до странската банка.

Во клаузулата за плаќање на налогот за отворање на акредитив, покрај другото, треба да стои:

„За исплатите по овој акредитив Народната банка на Југославија ви упатила овластување за рамбурс број _____ од _____.“

Ако акредитивот се отвора кај странска банка што не е клириншки кореспондент на Народната банка на Југославија, во клаузулата за плаќање треба да стои:

„За исплатите по овој акредитив, Народната банка на Југославија упати _____ овластување бр. _____ од _____ со кое ја овластила да го прифати вашиот рамбурс. Ве молиме да стапите во контакт со наведената банка.“

3.4.1.1. Барање за издавање овластувања упатено со писмо

Копија од примениот налог за отворање акредитив банката овластена за работи со странство доставува до Народната банка на Југославија со писмо со следната содржина:

„ДО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ОТСЕК ЗА КЛИРИНГ“

11000 БЕЛГРАД
Булевар револуције 15

Земја _____

Аредитив бр. _____

Со ова ве известуваме дека од (1) — примивме налог да отвориме акредитив под број во рубрум кај (2) _____.

Ве молиме на вашиот клириншки кореспондент (3) _____ телеграфски — со писмо да му издадете овластување дека може да ја задолжи вашата сметка (4) _____ дека може врз товар на вашата сметка (5) _____ да прифати рамбурс (6) — за исплатите извршени врз основа на документите по наведениот акредитив до износот од (7) _____.

Овластувањето треба да важи до _____. Ако не сте во можност да издадете овластување, ве молиме да не известите за тоа.

Ве овластуваме да не задолжите во девизната сметка _____, кај вас за износот на акредитивот а на име депозит.

Во прилог ви доставуваме копија од писмото — налогот за отворање на акредитивот (што ќе го упатиме до странската банка по приемот на вашиот извештај дека овластувањето е издадено), и копија од пријавата за склучената работа.“

Објаснение: (1) — назив на налогодавецот; (2) — назив на странската банка кај која ќе биде отворен акредитивот; (3) — назив на странската банка на клириншкиот кореспондент на Народната банка на Југославија; (4) — назив на сметката; (5) — назив на сметката; (6) — назив на банката кај која ќе биде отворен акредитивот; (7) — износ во валута со ознака на валутата; (8) — датум до кој треба да важи овластувањето. Ако акредитивот се отвора кај банка што е клириншки кореспондент на Народната банка на Југославија, под (5) и под (6) не се запишува ништо, ако пак, акредитивот се отвора кај банка што не е клириншки кореспондент на Народната банка на Југославија, под (4) не се запишува ништо.

Копија од пријавата за склучената работа се доставува само ако акредитивот се отвора за инвестициони услуги.

Ако банката овластена за работи со странство во спогодба со налогодавецот по акредитивот сака да ги користи одредбите од Одлуката на Советот на гувернерите за давање гаранција наместо депозит, во писмото со кое од Народната банка на Југославија бара издавање на овластување за рамбурс ќе се брише текстот: „Ве овластуваме да не задолжите во девизната сметка _____, кај вас

за износот на акредитивот, а на име депозит“ и ќе го стави следниот текст:

„Ве овластуваме врз основа на извештајот од вашиот странски кореспондент за извршената исплата по акредитивот да не задолжите во нашата девизна сметка _____, кај вас“, а на крајот на текстот, наместо точка, ќе се додаде записка и зборовите: „и наша гаранција што гласи на износот на акредитивот“.

Одлуката на Советот на гувернерите за давање на гаранција наместо депозит, не може да се применува врз акредитивите што се отвораат за плаќање трошоци на претставништва и делегати.

Кога Народната банка на Југославија ќе го прими исправното барање за издавање овластување за рамбурс, упатува до својот клириншки кореспондент овластување за рамбурс за односниот акредитив и за тоа ја известува југословенската банка со копија од издаденото овластување. Ако Народната банка на Југославија не може од која и да било причина, да издаде овластување за рамбурс, ја известува југословенската банка со посебно писмо.

Ако југословенската банка во налогот за отворање на акредитив покрај износот или покрај количеството и износот на акредитивот ставила израз околу, „cirka“ или сл., во писмото со кое се бара издавање на овластување за рамбурс ќе го стави истиот израз, а на име депозит во динари или во US \$ ќе и уплати на Народната банка на Југославија противвредност на износот на акредитивот зголемен за 10%.

Народната банка на Југославија во овластувањето ќе ги наведе сите потребни податоци така што да овозможи во рамките на рокот на плаќањето исплатата на документите да биде непречено извршена.

Народната банка на Југославија овластувањето за рамбурс ќе го упати телеграфски или со писмо до својот клириншки кореспондент, зависно од барањето на југословенската банка. Кога се во прашање прекуморски земји, овластувањето за рамбурс ќе биде упатено телеграфски, освен ако овластената банка изречно бара тоа да се упати со писмо.

Ефективните трошоци за упатувањето на овластувањето за рамбурс (по правило тоа се само телеграфски трошоци) Народната банка на Југославија ги наплатува од банката овластена за работи со странство што барала овластување за рамбурс, со задолжување на нејзината жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство.

Овластувањето што го издава Народната банка на Југославија ќе важи од денот на издавањето до денот што е наведен во барањето на банката овластена за работи со странство. Рокот на важењето на овластувањето за рамбурс, може да биде подолг, но не може да биде пократок од рокот на плаќањето што е наведен во акредитивот. Им се препоручува на банките овластени за работи со странство во случаите во кои се поклопуваат рокот на испораката и рокот на плаќањето во акредитивот да бараат рокот на важењето на овластувањето да биде подолг од рокот на важењето на акредитивот за да може странската банка без пречки да ја изврши исплатата на сите документи за навремено испорачаните стоки.

3.4.1.2. Барање за издавање овластување упатено со телеграма — телекс

Банката овластена за работи со странство треба да подготви налог за отворање на акредитив како што е наведено во одредбите од ова упатство. Телеграмата со која се бара издавање на овластување за рамбурс треба во сè да го содржи текстот што е наведен како образец за писмо, во

точка 3.4.1. од ова упатство освен последниот став. Бидејќи во овој случај телеграмата би содржела многу зборови, банката овластена за работи со странство наместо текстот на писмото ќе го употреби зборот: „OVZAR“. По тој збор ќе ги запише сите потребни податоци. На пример, ако банката овластена за работи со странство сака да отвори акредитив кај Banque de l'Etat Albanias, Tirana, под број 12215678 за сметка на претпријатието Инвест-Ипорт Београд, на износ од Alb. O\$ 5.000, со тоа што за исплатите по тој акредитив да биде товарена клириншката сметка на Народната банка на Југославија (Compte en Dollars) и овластувањето да важи од 1 мај 1978 телеграмата би изгледала вака:

„100 (шифра) OVZAR ALBANIA 12215678 INVESTIMPORT BELGRAD COMPTE CLDOLLARS 5000 1 MAI 1978.“

Ако банката овластена за работи со странство сака Народната банка на Југославија бараното овластување да му го издаде на својот клириншки кореспондент телеграфски, по зборовите што го означуваат датумот до кој овластувањето треба да гласи, ќе го стави зборот: „ТЕЛЕГРАФСКИ“, па телеграмата би гласела:

„100 (шифра) OVZAR ALBANIA 12215678 INVESTIMPORT BELGRAD COMPTE CLDOLLARS 5000 1 MAI 1978 TELEGRAFSKI.“

Ако Народната банка на Југославија треба да ја известат банката овластена за работи со странство за издавање овластување со телеграма — телекс по зборот што го означува датумот до кој важи овластувањето за рамбурс, односно по зборот „Телеграфски“ ќе ги стави зборовите: „Да не известите телеграфски“.

Кога банката овластена за работи со странство бара од Народната банка на Југославија со телеграма — телепринтер да ја известат за издавањето на овластувањето на рамбурс, Отсекот за клиринг упатува до банката телеграма — телепринтер со следната содржина:

„Клиринг од _____

Врз основа на вашето барање со писмо — телеграма — телепринтер од _____ денеска за вашиот акредитив број _____ издадовме овластување број _____ со рок _____.“

Заради скратување на текстот на телеграмата — телепринтерот, наместо наведениот текст, Народната банка на Југославија ќе го употреби зборот: IZDOV.

На пример, телеграма — телепринтер со следниот текст:

„Клиринг со Албанија

Врз основа на вашите барања со писмо — телеграма — телепринтер од 15 јануари 1978 денеска за вашиот акредитив број 12215678 издадовме овластување број 20 (N) 78 со рок 1 мај 1978“ би гласел:

„IZDOV ALBANIA 15 JANUARI 1978 12215678 20 (N) 78 MAI 1978.“

Ако банката овластена за работи со странство наместо депозит и дава на Народната банка на Југославија гаранција во телеграфското барање за издавање овластување за рамбурс, по зборот: „OVZAR“ го става зборот: „ГАРАНЦИЈА“, и не ги става зборовите: „задолжете не во девизната сметка“.

По издавањето на овластувањето, Народната банка на Југославија ја известува односната банка овластена за работи со странство под кој број и датум го издала овластувањето за рамбурс со телеграма — телекс и со копија од издаденото овластување (ако банката овластена за работи со странство побарала Народната банка на Југославија да упати до својот клириншки кореспондент овластување за рамбурс со телекс или ако банката овластена за работи со странство изречно побарала за издавањето на овластувањата да биде телеграфска известена. Во сите други случаи за издаденото овластување за

рамбурс, банката овластена за работи со странство ќе биде известена само со копија од овластувањето.

Сите телеграми — телекси што се упатуваат до Народната банка на Југославија во поглед на издавање на овластувања, продолжување на рок на важење, зголемување или намалување на овластување, мораат да бидат шифрирани.

Банката овластена за работи со странство е долна и кога бара со телеграма да се издаде овластување за рамбурс да го упати до Народната банка на Југославија и наведеното писмо (барање за издавање овластување за рамбурс) како потврда на телеграмата, и предвидените прилози, со тоа што врз писмото ќе втисне печат со црвена боја: „ПОТВРДА НА ТЕЛЕГРАМАТА“.

3.4.1.3. Барање за измена во овластување

Ако дополнително, по барање на својот коминтент, банката овластена за работи со странство треба да изврши измени на рокот за плаќањето по акредитив, износот на кој гласи акредитивот или да пренесе акредитив кај некоја друга странска банка, треба да се обрати до Народната банка на Југославија заради измена на порано даденото овластување за рамбурс.

Банката овластена за работи со странство не може да упати до странската банка извештај за измени во акредитивот ако тие измени се однесуваат на зголемувањето на износот на акредитивот или продолжување на рокот на важењето на акредитивот, пред да упати до Народната банка на Југославија барање за измена на овластувањето, со следната содржина:

„НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Отсек за клиринг

11000 БЕЛГРАД
Булевар револуције 15

Земја _____

Овластување бр. _____ од _____

Акредитив бр. _____

Согласно со барањето на нашиот комитент, ве молиме, во вашето овластување во румбрумот да ги извршите со ПИСМО — ТЕЛЕГРАМА следните измени:

— да го зголемите износот за кој е дадено овластување за _____

— да го продолжите рокот на важењето на овластувањето до _____

— наместо порано наведениот назив на банката кај која е отворен акредитивот, бидејќи тој е пренесен врз друга банка да ставите _____

— Ве овластуваме да не задолжите во нашата девизна сметка _____, кај вас за наведениот износ.

Ако не можете да ги извршите наведените измени, ве молиме за тоа да не известите веднаш.“

Објаснение: непотребното треба да се прецрта, т. е. ако е во прашање само зголемување на износот на овластувањето, треба да се прецрта она што не се однесува на зголемувањето на износот на овластувањето. Ако не е збор за зголемување на износот, треба да се прецрта вториот став од писмото: „Ве овластуваме...“.

Ако банката овластена за работи со странство наместо депозит ѝ дава на Народната банка на Југославија гаранција, вториот став од писмото треба да гласи:

„Ве овластуваме врз основа на извештајот од вашиот странски кореспондент за извршената исплата по акредитивот да не задолжите во нашата девизна сметка _____ кај вас. Во прилог ви ја доставуваме нашата гаранција што гласи на износот на зголемувањето“.

Кон писмото банката овластена за работи со странство доставува гаранција чиј текст е ист како и текстот на гаранцијата наведен во точка 3.4.1. со тоа што таа гаранција треба да гласи само на износот на зголемувањето. Ако во акредитивот е употребен изразот: „околу“ и во барањето за зголемување на овластувањето за рамбурс и во гаранцијата што се однесува на тоа зголемување се става, пред износот на зголемувањето, истиот израз.

Банката овластена за работи со странство може да упати до странска банка налог за продолжување или зголемување на акредитивот дури кога од Народната банка на Југославија ќе прими извештај дека странскиот клириншки кореспондент е известен за продолжувањето на важењето на односното овластување за рамбурс, односно за зголемувањето на износот на кој гласи овластувањето.

Ако постои потреба, банката овластена за работи со странство може да се обрати до Народната банка на Југославија заради измена на порано даденото овластување со телеграма — телекс.

Текстот на телеграмата — телексот е со иста содржина како и наведеното писмо, но заради негово скратување, наместо текстот, ќе се употреби зборот: „MODOV“.

Во врска со тоа, наведуваме дека може да дојде до следните комбинации:

- 1) да се бара само зголемување на износот на кој е дадено овластувањето;
- 2) да се бара само продолжување на важењето на овластувањето;
- 3) да се бара само измена на банката;
- 4) да се бара зголемување на износот на кој е дадено овластувањето и продолжување на важењето на овластувањето;
- 5) да се бара зголемување на износот на кој е дадено овластувањето и продолжување на важењето на овластувањето како и промена на банката;
- 6) да се бара продолжување на важењето на овластувањето и промена на банката;
- 7) да се бара зголемување на износот на кој е дадено овластувањето и промена на банката;

На пример, телеграмите би гласеле:

1. 100 (шифра) MODOV ALBANIJA 20 (N) 78 15 JANUARI 1978 12215677 ZGOLEMUVANJE KLDOLARI 3000

2. 100 (шифра) MODOV ALBANIJA 20 (N) 78 15 JANUARI 1978 12215678 1 JULI 1978

3. 100 (шифра) MODOV ALBANIJA 20 (H) 78 15 JANUARI 1978... (naziv na bankata)

4. 100 (шифра) MODOV ALBANIJA 20 (N) 78 15 JANUARI 1978 ZGOLEMUVANJE NA KLDOLARI 3000 1 JULI 1978

Ако е употребен изразот: „околу“ („cirka“ или слично) во текстот на телеграмата пред зборот: „CLDOLARS“ односно „USDOLLARS“ ќе го стави зборот: „околу“. Кога наместо депозит се дава гаранција, по зборот: „MODOV“ треба да се стави зборот: „ГАРАНЦИЈА“.

Ако банката овластена за работи со странство сака Народната банка на Југославија барањето за измени да му го соопшти на својот клириншки кореспондент телеграфски, по последниот збор во телеграмата — телексот ќе го стави зборот „ТЕЛЕГРАФСКИ“ па телеграмата би гласела:

„100 (шифра) MODOV ALBANIJA 20 (N) 78 15 JANUARI 1978 12215678 ZGOLEMUVANJE NA CLDOLLARS 3000 1 JULI 1978 TELEGRAFSKI“.

Ако Народната банка на Југославија треба да ја извести банката овластена за работи со странство за промените во овластувањето со телеграма — телекс, по последниот збор во телеграмата — телексот, ќе ги стави зборовите: „известите нетелеграфски“.

Кога банката овластена за работи со странство ќе побара од Народната банка на Југославија да ја извести со телеграма — телекс за извршените измени во порано даденото овластување за рамбурс, Отсекот за клиринг ќе ѝ упати телеграма, телекс со следната содржина: „Клиринг со Албанија —“

Врз основа на вашето барање со писмо — телеграма — телекс, нашето овластување број _____ за вашиот акредитив број _____ денеска го измениме: го зголемивме износот до _____; го продолживме рокот на важењето до _____; ја промениме банката што може да се рамбусира, та наместо порано означената банка, ја наведовме _____.

Заради скратување на текстот на телеграмата — телексот, наместо наведениот текст, Народната банка на Југославија ќе го употреби зборот: „IZMOV“.

Во врска со тоа, би можело да дојде до следните комбинации, и тоа:

- 1) да се известува само за зголемување на износот на кој е дадено овластувањето;
- 2) да се известува само за продолжување на важењето на овластувањето;
- 3) да се известува за промена на банката — корисникот на овластувањето;
- 4) да се известува за зголемување на износот на кој е дадено овластувањето и за продолжување на важењето на овластувањето;
- 5) да се известува за зголемување на износот на кој е дадено овластувањето — важењето за продолжувањето на овластувањето и за промена на банката;
- 6) да се известува за продолжување на важењето на овластувањето и за промена на банката;
- 7) да се известува за зголемување на износот и за промена на банката.

На пример, телеграмите — телексите би гласеле:

1) IZMOV ALBANIJA 20 (N) 78 15 JANUARI 1978 12215678 ZGOLEMUVANJE NA CL DOLLARS 3000

2) IZMOV ALBANIJA 20 (N) 78 15 JANUARI 1978 12215678 1 JULI 1978

3) IZMOV ALBANIJA 20 (N) 78 15 JANUARI 1978 12215678... (назив на странската банка)

4) IZMOV ALBANIJA 20 (N) 78 15 JANUARI 1978 12215678 ZGOLEMUVANJE NA CLDOLLARS 3000 1 AVGUST 1973

Народната банка на Југославија ќе постапи по барањето со кое банката овластена за работи со странство бара измена на порано даденото овластување само ако барањето е примено навремено. По барањето со кое се бара зголемување на износот на овластувањето, или пренос на овластувањето врз друга банка, Народната банка на Југославија ќе постапи само ако барањето го примила така што да може на својот кореспондент да му ја соопшти измената пред истекот на рокот на овластувањето, а по барањето за продолжување на рокот на важењето на овластувањето — ако тоа барање го прими пред истекот на првобитниот рок. По исклучок, Народната банка на Југославија ќе постапи по барањето за продолжување на рокот на важењето на овластувањето ако тоа барање го прими во рамките на 7 дена по истекот на првобитниот рок на важењето (но не подоцна).

Ако по барање на налогодавецот, а во спогодба со странската банка, банката овластена за работи со странство го намали акредитивот за кој е дадено овластување, или евентуално го скрати рокот на важењето на акредитивот, може веднаш да бара од Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг да изврши соодветна измена на посебното овластување за односниот акредитив. Тие измени банката овластена за работи со странство може да ги бара само со писмо. Кон писмото југословенската банка ќе приложи фотокопија од писмото или од телеграмата со кое странската банка ја известила дека е согласна со намалувањето на износот на акредитивот или со скратувањето на рокот на важењето. По приемот на барањето Народната банка на Југославија го известува својот клириншки кореспондент дека го менува овластувањето за рамбурс. Ако е во прашање намалување на износот, и го враќа на овластената банка соодветниот износ на депозитот. Овластената банка може да упати писмо до Народната банка на Југославија со кое се бара намалување на износот за кој е дадено овластувањето или скратување на рокот на важењето, не прилагајќи фотокопија за согласноста на странската банка. Во тој случај Народната банка на Југославија од својот клириншки кореспондент ќе побара, консултирајќи ја странската банка кај која е отворен акредитивот, да се согласи со измените на овластувањето. Дури по приемот на согласноста, Народната банка на Југославија ќе смета дека се извршени измените. Ако е во прашање намалување на износот, и го враќа соодветниот износ на депозитот на овластената банка.

Овластувањето за рамбурс што Народната банка го издала за определен акредитив банката овластена за работи со странство не може да го користи за плаќање по друг акредитив, туку, ако е тоа потребно, ќе побара од Народната банка на Југославија соодветна измена на односните овластувања. Исто така, банката овластена за работи со странство не може да ѝ издаде на странската банка налог да изврши исплата врз основа на овластувањето за рамбурс, без презентација на документите (исплата со признаница), поради тоа што исплатата може да биде извршена само ако, покрај другите документи, е презентиран документот за транспортот или документ за примопредавањето.

3.4.1.4. Исплата по поустро акредитиви

Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг, ќе прифати секое задолжување од својот клириншки кореспондент за извршување на исплата за документи по акредитив за кој е дадено посебно овластување за рамбурс, па и кога врз документите е ставена резерва. За извршената исплата, банката овластена за работи со странство чиј акредитив е во прашање, ќе биде известена со копија од согласното книжење на Народната банка на Југославија на образецот 740 во кој ќе биде, покрај другите податоци, наведен износот на салдото по користењето за кое станува збор во извештајот. Истовремено, Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг, исплатениот износ го книжи врз товар на депозитот и наплатува надомест и евентуални трошоци, со задолжување на жиро-сметката на банката овластена за работи со странство кај Службата на општественото книговодство. Банката овластена за работи со странство по приемот на извештајот за користење, може да го рекламира до Народната банка на Југославија извршеното плаќање ако најде дека исплатата од странскиот кореспондент е извршена неисправно. Рекламацијата мора да содржи образложение што ќе ѝ овозможи

на Народната банка на Југославија да бара од својот кореспондент исправка на книжењето односно сторно на исплатата, препуштајќи ѝ на банката овластена за работи со странство (што го отворила акредитивот) да ги расправи спорните прашања со странската банка кај која е отворен акредитивот.

Кога, наместо депозит за издадено овластување за рамбурс е примена гаранција од банка овластена за работи со странство, врз основа на примениот извештај од странската банка за извршената исплата и за задолжувањето на клириншката сметка по односниот акредитив, Народната банка на Југославија ја задолжува девизната сметка на банката овластена за работи со странство не барајќи согласност. Ако нема средства на девизната сметка, Народната банка на Југославија ќе ја задолжи жиро-сметката на банката што го отворила акредитивот за соодветниот износ во динари, со наплата на каматата и со наплата на надоместот и трошоците. По истекот на 7 дена од истекот на рокот на важењето на овластувањето за рамбурс, Народната банка на Југославија ќе ја усогласи својата евиденција со евиденцијата кај странскиот кореспондент за односно овластување за рамбурс и, ако постои салдо, остатокот на депозитот ѝ го враќа на банката овластена за работи со странство што го отворила акредитивот.

Ако странскиот продавач од кои и да било причини испорачи стоки на југословенски купувач пред отворањето на акредитив и испрати до банката овластена за работи со странство документи на наплата и ако во меѓувреме акредитивот е отворен, банката овластена за работи со странство може да се спогоди со странската банка односните документи да бидат третирали како документи по акредитив што во меѓувреме е отворен и за кој е дадено посебно овластување за рамбурс. За да можат таквите документи да бидат третирали како документи по односниот акредитив, странската банка треба да ги упати до банката овластена за работи со странство најмногу до 10 дена пред денот на отворањето на односниот акредитив, со тоа што тие документите треба да им одговараат на условите на односниот акредитив (особено во поглед на видот на стоките). Ако југословенската банка и странската банка постигнале спогодба, банката овластена за работи со странство може да ја упати странската банка за исплата на тие документи да го користи односното овластување за рамбурс на Народната банка на Југославија со тоа што кон извештајот за задолжување на сметката на Народната банка на Југославија покрај копија од писмото со кое ги доставила документите, ќе приложи и копија од писмото на банката овластена за работи со странство со кое е упатена да го користи односното овластување за рамбурс.

Во преписката со Народната банка на Југославија, банката овластена за работи со странство е должна да ја наведе земјата, бројот на овластувањето од Народната банка на Југославија и бројот на акредитивот. Ако со едно писмо се третираат повеќе овластувања за рамбурс, банката овластена за работи со странство ќе достави до Народната банка на Југославија онолку примероци од тоа писмо колку овластувања се третираат во писмото.

3.4.2. Лоро акредитиви (за извоз на стоки од Југославија)

3.4.2.1. Согласност од Народната банка на Југославија

Кога странската овластена банка или клириншкиот кореспондент на Народната банка на Југославија отвори акредитив кај некоја банка овластена

на за работи со странство, должен е во налогот за отворање на акредитивот да назначи дека по односниот акредитив банката овластена за работи со странство може да се рамбурсира кај Народната банка на Југославија кога од неа ќе добие согласност. До приемот на согласноста од Народната банка на Југославија, банката овластена за работи со странство не може да упати барање до Народната банка на Југославија за рамбурс. Овластувањето што ќе го прими од својот странски кореспондент, ако го прифати, Народната банка на Југославија го регистрира и ѝ дава согласност на банката овластена за работи со странство за извршените исплати дека може да упати барање за рамбурс. Во таа согласност задолжително се наведуваат: бројот на согласноста, износот на кој гласи овластувањето, бројот на акредитивот, називот на странската банка што го отворила акредитивот и рокот на важењето на овластувањето. Рокот на важењето на овластувањето, по правило се поклопува со рокот на плаќањето што е наведен во акредитивот а може да биде и подолг ако тоа биде барање од странската банка. Кога ќе ја прими согласноста од Народната банка на Југославија, банката овластена за работи со странство го известува корисникот на акредитивот дека овластувањето за рамбурс е примено односно дека со тоа се обезбедени средства за плаќање на испораката по односниот акредитив. Ако е во прашање акредитив со кој се плаќа извоз на инвестициони услуги, Народната банка на Југославија на барање од странскиот клириншки кореспондент, ѝ издава на односната банка овластена за работи со странство согласност за рамбурс, со забелешка дека банката овластена за работи со странство е должна во рок од седум дена од денот на приемот на овластувањето да достави до Народната банка на Југославија копија од пријавата за склучената работа за односниот акредитив. Ако пријавата за склучената работа не биде доставена, издаденото овластување не важи.

Ако клириншкиот кореспондент на Народната банка на Југославија го намалува износот на кој гласи неговото овластување или го скрати рокот на важењето на овластувањето, југословенската банка може, кога за тоа ќе го прими извештајот од Народната банка на Југославија, да упати до Народната банка на Југославија рекламација ако не дала согласност за намалување на износот или за скратување на рокот на важењето на акредитивот. По приемот на писмото од банката овластена за работи со странство, Народната банка на Југославија ќе го извести својот клириншки кореспондент дека не го прифаќа намалувањето на износот, односно намалувањето на рокот на важењето на овластувањето додека странската банка што го отворила акредитивот не прибави согласност од југословенската банка.

Ако странската банка не отворила акредитив кај банката овластена за работи со странство што е наведена во овластувањето за рамбурс, односно ако акредитивот во меѓувреме е пренесен врз друга банка, банката овластена за работи со странство согласноста за рамбурс што ја примила за акредитивот што не е отворен кај неа ќе ја врати до Народната банка на Југославија со придружно писмо во кое треба да изјави дека акредитивот не е отворен кај неа и — ако ѝ е познато каде се наоѓа акредитивот — да го наведе и називот на односната банка. Народната банка на Југославија ќе ѝ издаде согласност на друга банка овластена за работи со странство само ако примила од клириншкиот кореспондент нови инструкции. Овластените банки (па ниту деловните единици на тие банки) не можат една на друга да ја отстапат согласноста за рамбурс по акредитивот.

Ако странскиот клириншки кореспондент нема средства на клириншката сметка, Народната банка на Југославија дава условна согласност. Условната согласност за рамбурс значи дека Народната банка на Југославија се обврзува дека врз основа на исправно барање за рамбурс ќе изврши исплата само ако странската банка на клириншката сметка има расположливи средства односно не гарантира дека корисникот по акредитивот ќе оствари прилив на девизи веднаш по презентацијата на документите. Банката овластена за работи со странство е должна за ова да го извести корисникот на акредитивот.

Народната банка на Југославија може за продолжување на порано даденото овластување за рамбурс или за зголемување на износот на овластувањето да даде условна согласност, ако состојбата на клириншката сметка во меѓувреме се изменила. Во тој случај Народната банка на Југославија ќе ја извести банката овластена за работи со странство:

— дека примила од странската банка — клириншкиот кореспондент продолжување на овластувањето за рамбурс, но поради состојбата на клириншката сметка на странскиот кореспондент издава за натамошниот период условна согласност;

— дека примила од странската банка писмо за зголемување на износот на порано даденото овластување, но дека за зголемување на износот дала условна согласност.

3.4.2.2. Наплата на документи врз основа на овластување за рамбурс

По приемот на документите од корисникот на акредитивот за извршена испорака, банката овластена за работи со странство врши преглед на документите и по извршениот преглед ги упатува до странската банка што го отворила акредитивот, а истовремено упатува до Народната банка на Југославија барање за рамбурс и уплатува преку надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство во корист на Народната банка на Југославија соодветен износ на динари на име (провизија) надомест, според Тарифата на Народната банка на Југославија, и евентуални трошоци. Барањето за рамбурс го сочинуваат: пополнетиот образец 739 (издание на Народната банка на Југославија), кон кој се приложени две копии од писмото со кое документите се испратени до странската банка, две копии од извештајот за приливот на девизи (образец 743) и една копија од налогот за пренос заверена од Службата на општественото книговодство за износот на провизијата и трошоците. Извештајот за прилив на девизи го испоставува и потпишува банката што го упатила барањето за рамбурс и го потпишува, со тоа што во овој случај тоа барање мора да биде снабдено со сите податоци, согласно со прописите, така што приливот да може да биде распореден веднаш, т.е. штом Народната банка на Југославија врз основа на барањето за рамбурс ќе му го одобри на подносителот на барањето односниот износ во девиза. Заради тоа, корисникот по акредитивот при поднесувањето на акредитивните документи треба да го пополни образецот 743 во делот што се однесува на него и внесите податоци да ги завери со својот печат и потпис, како и да ги достави пополнетите и потпишаните обрасци 745 заради распоред на приливот.

За испратените документи банката овластена за работи со странство може да упати до Народната банка на Југославија барање за рамбурс и кога на документите ќе стави резерва. Народната банка на Југославија не се впушта во природата на таа резерва, со оглед дека банката овластена за работи

со странство сноси полна одговорност ако странската банка ја оспори извршената исплата. Ако Народната банка на Југославија прими од својот клириншки кореспондент барање со соодветно образложение да се сторнира извршената исплата, банката овластена за работи со странство е должна на прв повик од Народната банка на Југославија да ги врати примените средства, а спорните прашања ќе ги расправи со странската банка кај која е отворен акредитивот.

Барањето за рамбурс се упатува посебно за секоја група документи што се доставени до странската банка со едно писмо.

Ако со акредитивот е предвидено дека вредноста на документите може да се наплати само делумно, а остатокот на износот дури по приемот на согласноста од купувачот односно банката што го отворила акредитивот, во писмото со кое се доставуваат документите до странската банка треба да бидат наведени соодветната сметка и изјавата дека наплатата за остатокот на износот ќе биде извршена по приемот на соодветната согласност. Барањето за рамбурс се поднесува, како што е објаснето, на оној износ што може да се наплати според условите на акредитивот. За остатокот на износот банката овластена за работи со странство доставува до Народната банка на Југославија барање за рамбурс дури кога ќе прими соодветна согласност од странската банка (под услов да не истекол рокот на важењето на согласноста за рамбурс на Народната банка на Југославија за односниот акредитив).

Ако со акредитивот е предвидено плаќање делум по презентација на документите, а делум врз основа на меница на купувачот, банката овластена за работи со странство ќе постапи како што е објаснето во став 4 на оваа точка, со тоа што кон барањето за рамбурс што се однесува на остатокот на износот, покрај две копии од писмото со кое се испратени порано документите, ќе приложи две копии од писмото со кое мениците му се вратени на купувачот преку странската банка или непосредно. Барањето за рамбурс за остатокот на износот може да се упати до Народната банка на Југославија само ако рокот на важењето на согласноста за рамбурс на Народната банка на Југославија не истекол во моментот на упатувањето до Народната банка на Југославија на барањето за рамбурс.

Ако банката овластена за работи со странство ги испратила документите до странската банка пред отворањето на акредитивот односно пред приемот на соодветната согласност од Народната банка на Југославија за односниот акредитив, може да се спогоди со странската банка документите да бидат третирали како документи по односниот акредитив за кој е дадено овластување за рамбурс. Таква спогодба може да биде постигната за оние документи што југословенската банка ги испратила до странската банка најмногу до 10 дена пред датумот на согласноста на Народната банка на Југославија за односниот акредитив и ако тие документи во сè им одговараат на условите на односниот акредитив (особено во поглед на видот на стоките).

На барање од странската банка, а во спогодба со корисникот на акредитивот, банката овластена за работи со странство може да прифати документите што ги испратила на наплата пред отворањето на акредитивот да се третираат како документи по односниот акредитив. Во тој случај барањето за рамбурс југословенската банка може да го упати до Народната банка на Југославија ако се исполнети следните услови:

— акредитивот да е отворен заради испорака на ист вид стоки што се наведени во документите кои се испратени на наплата од страна на југословенската банка;

— документите испратени на наплата да им одговараат во се на документите што се предвидени со акредитивот;

— да е постигната спогодба помеѓу странската банка што го дала налогот за отворање на акредитивот и банката овластена за работење со странство кај која е отворен акредитивот;

— да не поминало повеќе од 10 дена од денот на испраќањето на документите на наплата (датум на писмото со кое банката овластена за работи со странство ги испратила документите на наплата) до денот кога странската банка уплатила налог за отворање акредитив (датум на налогот на странската банка).

Во случаите од став 7 на оваа точка, банката овластена за работи со странство кон барањето за рамбурс, покрај наведените прилози, доставува до Народната банка на Југославија и две фотокопии на писмото на странската банка со кое таа потврдува дека може да се користи акредитивот за плаќање на односните документи испратени на наплата.

Кога ќе утврди дека применото барање за рамбурс е исправно, Народната банка на Југославија му ја извршува исплатата на подносителот на барањето, со одобрување во девизната сметка кај себе, со извештај. За извршената исплата ја известува странската банка, со намалување на износот на овластувањето за исплатениот износ. Врз основа на извештајот за одобрување на девизната сметка, што го примила од Народната банка на Југославија, банката овластена за работи со странство ја задолжува Народната банка на Југославија во своите книги, истиот износ ѝ ја одобрува на сметката 2543 — Нераспореден прилив и доставува до корисникот на акредитивот на образецот 743 извештај за приливот на девизите. Бидејќи корисникот на акредитивот при поднесувањето на документите дал и диспозиција, со оглед дека веќе тогаш располагал со потребни податоци и дека го пополнил образецот 745, банката веднаш ќе изврши исплата врз товар на сметката 2543.

Ако согласноста за рамбурс на Народната банка на Југославија е условена, а корисникот на акредитивот ја изврши испораката, банката овластена за работи со странство ќе постапи на ист начин како да не е условена согласноста на Народната банка на Југославија. Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг барањата за рамбурс по акредитивите за кои дава условна согласност ќе ги евидентира кај себе со валута на денот на испраќањето на документите, а исплатата ќе ја изврши кога ќе го дозволи тоа салдото на сметката на странската банка.

3.5. Употреба на образецот 739 (прилог 5)

Образецот 739 е издание на Народната банка на Југославија и се употребува исклучиво за упатување барања за рамбурс до Народната банка на Југославија за исплати по акредитивите што се отворени од страна на странските банки од земјите со кои Југославија склучила спогодби за клириншки платен промет и во платниот промет со Гана и Мексико. Тој е еднообразен за сите овластени банки во Југославија, а го печати само Народната банка на Југославија. Југословенските банки што се овластени за работење со странство можат да прибават потребни количества на овој образец од Народната банка на Југославија, со плаќање, упатувајќи потребување до Народната банка на Југославија — Отсек за клиринг. Во потребувањето треба да се наведат потребното количество и точна адреса на која треба да се изврши испораката.

Образецот од став 1 на оваа точка се употребува за сите лоро акредитиви без оглед дали се со генерално или посебно овластување за рамбурс и

заради правилна употреба се дава долунаведеното објаснение.

Редните броеви наведени покрај текстот на образецот 739 не се наоѓаат на образецот, туку дополнително се ставени заради објаснување.

Образецот 739 се состои од оригинал и 6 (шест) копии.

Оригиналот е писмо — извештај за задолжување што Народната банка на Југославија го потпишува и упатува до странската банка — клириншки кореспондент. Копиите во горниот дел се идентични со оригиналот, а во долниот дел се наоѓа текстот „налог за одобрение“.

Пополнувањето на образецот се врши на следниот начин:

а) податоците: под 1, 2 и 4 ги пополнува Народната банка на Југославија а сите други, банката овластена за работи со странство што го поднесува барањето за рамбурс;

б) Ако е во прашање акредитив со генерално овластување за рамбурс:

1) Во рубриката под 3 — назив на странската банка — клириншки кореспондент преку која се врши наплата, а според списокот што е даден во прилог бр. 1;

2) рубриките под 5 и 6 — не се пополнуваат;

7) во рубриката под 7 — по зборовите „notre №“ не се запишува ништо, а понатаму треба да се наведе странскиот број на акредитивот и рокот на важењето на акредитивот (сметајќи го и евентуалното продолжување). Југословенската банка може да го наведе и својот број, но нејзиниот број може да дојде само по бројот на странската банка;

4) рубриката под 8 — се пополнува ако банката што го отворила акредитивот не е клириншки кореспондент на Народната банка на Југославија и се запишува полниот назив на таа банка и местото;

5) во рубриката под 9 — се внесува називот на банката овластена за работи со странство кај која е отворен акредитивот (банка која бара рамбурс);

6) во рубриката под 10 — се внесува називот и адресата (местото) на корисникот на акредитивот;

7) во рубриката под 11 — се запишува износот на кој гласат документите со тоа што, ако документите гласат на износ поголем од акредитивот — само износот што може да се наплати од акредитивот;

8) во рубриката под 12 — се наведува износот на банкарската провизија и на другите трошоци, ако југословенската банка има право на наплата на трошоците и провизијата според ангажманот што го има со странската банка, а по зборот: „Compte“ — бројот на сметката на странската банка според списокот (прилог 1);

9) во рубриката под 13 — се става збирот на вредноста на документите и на провизијата и трошоците, а по зборот: „Val“ кога исплатата се врши врз товар на клириншката сметка за која е договорено со клириншкиот кореспондент дека се плаќа камата, се наведува датумот на писмото со кое документите се испратени до странската банка. Кои сметки се каматни е назначено покрај бројот на сметката во прилог 1 на ова упатување;

10) во рубриката под 14 — треба да се внесе износот на салдото на акредитивот добиено по одбивање на износот на документите чие плаќање се бара (износот наведен под 11);

11) во рубриката под 15 — се ставаат печатот на банката овластена за работи со странство што го поднесува барањето за рамбурс и тоа од вториот примерок на натаму и потписот од овластеното лице на таа банка;

12) рубриката под 16 — ја пополнува Народната банка на Југославија;

13) во рубриката под 17 — треба да се запише: називот и бројот на сметката на странската банка клириншки кореспондент преку која се врши наплатата;

14) во рубриката под 18 — се внесува називот и местото на банката овластена за работи со странство што бара рамбурс, бројот на девизната сметка на која треба да се одобри бараниот износ и износот во девизата, со ознака на девизата;

15) во рубриката под 19 — се внесува бројот на акредитивот и основот на наплатата (стоки или услуги) и евентуалните други соопштенија;

в) Ако се во прашање акредитиви со посебно овластување за рамбурс, пополнувањето се врши на следниот начин:

1) рубриките под 3, 8 до 13 и 15 до 19 се пополнуваат на начинот објаснет под 8) за акредитивите со генерално овластување за рамбурс;

2) во рубриката под 5 — се внесува бројот на овластувањето на странската банка, ако го соопштила Народната банка на Југославија;

3) во рубриката под 6 — се внесува датумот на овластувањето на странската банка, износот на овластувањето и датумот до кој важи овластувањето;

4) во рубриката под 7 — се внесува бројот на согласноста на Народната банка на Југославија и странскиот број на акредитивот а под зборовите: „valable jusqu'au“ не се запишува ништо.

Барањето за рамбурс банката овластена за работи со странство треба да го достави во посебен плик со големина на образецот 739 така што Народната банка на Југославија барањата да ги прими несовиткани, со оглед на тоа дека е во прашање писмо — извештај на странската банка за задолжување на нејзината сметка кај Народната банка на Југославија. Истуткани, исправени, или во друга смисла непогодни барања, Народната банка на Југославија не ќе може да употреби, со оглед дека е во прашање кореспонденција со странство.

4. ОПШТИ ЗАВЕЛЕШКИ

До Народната банка на Југославија не треба да се доставуваат копии од писма или други документи што не се предвидени со ова упатство. Банките овластени за работи со странство кон своја рекламација или кон писмо со кое се бара известување можат да достават, ако го сакаат тоа и приложи: копии или фотокопии од своја преписка со странската банка или други документи, но само заради илустрација или доказ (ако е во прашање рекламација).

По рекламациите или писмата со кои се бара некое известување ако се во прашање плаќања по акредитиви и наплати или налози за плаќање во странство, Народната банка на Југославија ќе постапува само ако известување бара банката овластена за работи со странство што го отворила акредитивот, кај која е отворен акредитивот, кај која е регистрирана односната наплата или преку која е предаден налогот за плаќање во странство.

Народната банка на Југославија по исклучок ќе постапи по рекламациите на увозникот и кога станува збор за прашања што се однесуваат на плаќања по акредитив и наплата или друг налог за плаќање во странство ако кон писмото биде приложена фотокопија од писмо со кое банката овластена за работи со странство дала одговор со кој корисникот или налогодавецот не е задоволен.

Рекламациите што се однесуваат на дознаки од странство освен кога се во прашање дознаки за покритие за акредитив или наплата, како и кога се во прашање курсни разлики (бидејќи тоа е регулирано со други упатства), извозниците и другите лица упатуваат директно до Народната банка на Југосла-

вија — Отсек за клиринг и задолжително ги наведуваат: називот на земјата од која пристигнала дознаката, бројот и датумот на дознаката и износот на валутата на кој гласи дознаката (со ознака на валутата, на пр. Alb. O\$).

По барањето за известување и рекламации Народната банка на Југославија ќе постапи само ако ги примила со писмо или телеграма — телекс, а на ист начин и ќе одговори.

Ако се бара известување за тоа дали кај Народната банка на Југославија е примена определена дознака од странство извозникот или банката овластена за работи со странство задолжително ги наведува: бројот, датумот и точниот износ на налогот од клириншкиот кореспондент на Народната банка на Југославија (а не на странската овластена банка или странскиот налогодавец) што е упатен до Народната банка на Југославија. Ова од причини што Народната банка на Југославија може да даде одговор само ако ѝ се познати наведените податоци.

Во сите случаи кога е во прашање ставање на хронолошки редослед на дознака или рамбурс што се однесува на акредитиви и наплати, југословенската банка е должна известувањето примено од Народната банка на Југославија веднаш да ѝ го пренесе на заинтересираната организација на здружен труд.

Кога банката овластена за работи со странство, наместо депозит за посебно овластување за рамбурс, ќе даде гаранција, Народната банка на Југославија покрај износот што е исплатен по односниот акредитив наплатува од банката овластена за работи со странство и соодветна камата. За преместување на каматата се смета времето од датумот на задолжувањето на сметката на Народната банка на Југославија кај странската банка до денот на наплатата. Под ден на наплата се подразбира денот на приемот на извештајот за исплатата (за задолжување на сметката) повеќе еден ден, ако на сметката на банката овластена за работи со странство има средства во моментот на приемот на извештајот за задолжување, односно денот кога банката овластена за работи со странство обезбедила средства за извршена исплата на сметката кај Народната банка на Југославија — ако немала средства во моментот кога Народната банка на Југославија го примила извештајот за задолжувањето. Напредреchenото се однесува и на исплатите по акредитивите со генералното овластување за рамбурс.

Прилозите 1 до 4 се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

5. ПРИМЕНУВАЊЕ И ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА УПАТСТВОТО

Ова упатство се применува во сè и врз плаќањето и наплатата во платниот промет со Гана и Мексико кога плаќањата и наплатите, согласно со односната платна спогодба, се вршат преку Народната банка на Југославија.

Ова упатство влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

О. бр. 94
23 ноември 1977 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

Прилог 1

СПИСОК НА КЛИРИНШКИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ

Земја	Назив на странска банка клириншки кореспондент	Назив на сметката	Валута во која се во- ди сметката	Број на смет- ката	Забелешки
Албанија	BANQUE DE L'ETAT ALBANAIS, Tirana	Compte clearing en \$ -Accord 1977	\$	3120-010	
Алжир	BANQUE CENTRALE D'ALGERIE, Alger	Compte spécial	\$	3120-021	
Гана	BANK OF GHANA, Accra	USA dollar Account	\$	3101-640	КАМАТ- НА СМЕТКА
Гвинеја	BANQUE GUINEENNE DU COM- MERCE EXTERIEUR, Conakry	Compte de liquidation	\$	3120-213	
Египет	CENTRAL BANK OF EGYPT, Cairo	Liquidation SUB Account Eg.	O\$	3120-242	
Индија	STATE BANK OF INDIA, Bombay	Account in RS	Rs	3120-351	
Демократска Кампукија	BANQUE NATIONALE DU CAM- BODGE, Phnom-Penh	Compte Cambodgien	\$	3120-370	
Монголија	GOSUDARSTVENI BANK MON- GOLSKOJ NARODNOJ RESPUB- LIKI, Ulan Bator	Scot v rascotnih dolarah	\$	3120-401	
ГДР	DEUTSCHE AUSSENHANDELS- BANK A. G., Berlin	Compte clearing	\$	3120-476	
СССР	BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR DE L'URSS, Moscou	Compte cinq Account No 5A	\$	3120-610 3120-6120	
ЧССР	ČESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, Praha	Compte clearing Compte spécial de la coop. à long terme USA	\$	3120-856 3101-648	КАМАТ- НА СМЕТКА
Мексико	BANCO DE MEXICO S. A., Mexico D. F.	Account in USA \$	\$	3101-646	
Виетнам	BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR DU VIETNAM, Hanoi	Compte clearing	\$	3120-911	

Прилог 2

№. 000000

19

Pay against this Check

to the order of _____
 the sum of _____
 debiting account _____
 of the NATIONAL BANK OF YUGOSLAVIA, Beograd
 To _____

We confirm that we have issued a draft as detailed above drawn on your goodselves which
 please honour on presentation and debit the above mentioned account.

№ 000000

19—

To _____

TRAVELERS LETTER OF CREDIT

In favour of _____

passport No. _____ valid until _____

to the extent of _____

In words _____

Gentlemen,

We request you to kindly pay to the beneficiary the above amounts he may require up to the above mentioned aggregate amount after deduction of your charges if any, against receipt in duplicate, copy of which please send to us.

The date and amount of each draft drawn must be entered in the space provided overleaf and the Letter itself attached to the draft receipt which exhausts the Credit.

For payments made under this Letter of Credit please debit the account of the NATIONAL BANK OF YUGOSLAVIA; Beograd _____ under advise.

We thank you for the courtesy you may extend to the beneficiary and remain dear Sirs.

Negotiable in the country of the drawn bank only.



BANQUE NATIONALE DE YUGOSLAVIE

Adresse télégraphique: NARODNABANKA

Ordre de paiement
Payment Order №

à _____
to _____

Veuillez payer, sans frais pour nous, par le débit du compte de la Banque Nationale de Yougoslavie chez vous, ci-dessous mentionné:

Please pay, without any charges for us, debiting account of Banque Nationale de Yougoslavie with you, as mentioned below:

Compte:

Account: //

Montant Amount		
Banque intermédiaire Intermediary Bank		
Bénéficiaire Beneficiary		
Donneur d'ordre Remitter		
Observations Remarks		
Banque du donneur d'ordre Remitter's Bank		1

Obr. 795 — Izd. NB 1.000 bl.

Din. //////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

En vertu de l'autorisation de la Banque Nationale de Yougoslavie
On the strenght of the autorisation of the Banque Nationale de Yougoslavie

Прилог 5



BANQUE NATIONALE DE YUGOSLAVIE

/2/ Beograd, _____

/1/ Réf: _____

/4/ DÉBIT No _____

/3/ _____

/6/ /5/ Nous avons exécuté le paiement en vertu de votre autorisation No _____
du _____ de Cl.\$ — US\$ _____ valable jusqu'au _____

/7/ notre No _____, crédit docum. No _____ valable jusqu'au _____

/8/ _____, ouvert par _____

/9/ auprès de _____

/10/ en faveur de _____

/11/ Pour les documents Cl.\$ — US\$ _____

/12/ Frais et comis. Cl.\$ — US\$ _____ Compte _____

/13/ à VOTRE DÉBIT Cl. \$ — US\$ _____ Val _____

Selon nos évidences, le solde de votre autorisation-créd. documentaire s'élève

/14/ maintenant à Cl.\$ — US\$ _____

BANQUE NATIONALE DE YUGOSLAVIE

/15/

ОБР 739 - НБЈ

НАЛОГ ЗА ОДОБРЕНИЕ

/16/ НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

/17/ ВРЗ ТОВАР НА СМЕТКАТА

БРОЈ

/18/ КНИЖЕТЕ ВО КОРИСТ НА СМЕТКАТА _____

БРОЈ

Дин. _____

/19/ ЦЕЛ НА ДОЗНАКАТА _____

НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

БЕЛГРАД, _____

ОБР 739 - НБЈ

Прилог 2
(превод) Сметка
Износ

Број на чекот _____ Датум _____ 19____
Платете по овој чек _____
по налог од _____
износ од _____
задолжувајќи ја сметката _____
на НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, Белград

Посредничка банка
Корисник
Налогодавец
Забелешки
Банка налогодавец
Дин
/////////
/////////

Потврдуваме дека издадовме повлека со наведените податоци, на вас, што молиме да ја хонорирате по презентацијата и да ја задолжите спомнатата сметка.

Врз основа на овластување од Народната банка на Југославија

Прилог 3
(превод)

Број _____ Датум _____

Ве известуваме дека издадовме на вас

ПАТНИЧКО КРЕДИТНО ПИСМО

во корист _____
пасош број _____ со важење до _____
до износ од _____
со букви _____

Господа,

Ве молиме да му ги платите на корисникот износителите што ќе ги бара до наведениот вкупен износ, по одбивање на вашите трошоци, ако ги има, со признаница во дупликат, чија копија ќе ни ја доставите.

Датумот и износот на секоја исплата мора да биде запишан во местото предвидено на опачината и кредитното писмо прикачено кон признаницата со која се користи кредитното писмо во целост.

За плаќањата по ова кредитно писмо молиме да ја задолжите сметката на Народната банка на Југославија, Белград _____ со извештај.

Благодариме на љубезноста што ќе му ја укажете на корисникот и ве поздравуваме.

Плативо само во земјата на која е влечено.

Прилог 4
(превод)

НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА
телеграфска адреса: НАРОДНА БАНКА

НАЛОГ ЗА ПЛАЌАЊЕ №

кому _____

Повелете да платите, без трошоци за нас, со задолжување на сметката на Народна банка на Југославија кај вас, што е наведена долу:

НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА
знак

Белград _____

ЗАДОЛЖУВАЊЕ БРОЈ _____

Извршивме плаќање врз основа на вашето овластување број _____ од _____
на Cl.\$ со важење до _____
наш број _____, акредитив број _____
со важење до _____
отворен од страна на _____
кај _____ во корист на _____
за документи Cl.\$ — US\$ _____
трошоците и про-
визијата изнесуваат Cl.\$ — US\$ _____ сметка _____
на ваш товар Cl.\$ — US\$ _____

Според нашата евиденција, салдото на вашето овластување — документарен акредитив изнесува сега Cl.\$ — US\$. _____

НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

920.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72 и 3/572), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА НАТРИУМ-ПЕРБОРАТ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 28 декември 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечената цена за натриум-перборат со тоа што произвођителската организација на здружен труд да

може својата затечена продажна цена, при постојните услови на продажбата, да ја зголеми така што највисоката продажна цена да изнесува 9,61 динар за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на ова аспогодба ќе го продаваат, односно купуваат по цената и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 5261 од 30 декември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Белинка“ —
— Љубљана.

Претставници на купувачите — потрошувачи:
„Сапонија“ — Осиек, „Лабуд“ — Загреб, „Злато-
рог“ — Марибор, ХИНС — Нови Сад, ОХИС —
— Скопје, Содасо — ДИТА — Индустрија детер-
цената — Тузла.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 36 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист
на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76,
48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕ- ШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО- ЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ

1. Во Решението за разрешување и именување
членови на Сојузниот правен совет („Службен лист
на СФРЈ“, бр. 55/77) во точка 1 на крајот на тек-
стот под реден број 27 точката се заменува со точ-
ка и записка и по тоа се додаваат три нови редни
броја, кои гласат:

„28) Арслан Барути, секретар на Извршниот
совет на Собранието на САП Косово;

29) Газменд Заими, професор на Правниот фа-
култет во Приштина;

30) Божо Шарановиќ, помошник-генерален ди-
ректор на Комбинатот „Трепча“ во Косовска Ми-
тровица.“

Е. п. бр. 993
14 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 57/72, 21/74, 24/76, 48/76 и
34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи се назначува Драгутин Рожман началник

на управа во Сојузниот секретаријат за надворешни
работи.

Е. п. бр. 995
14 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и
34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ- НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за надво-
решни работи се назначува Џиха Реџеп генерален
конзул на СФРЈ во Женева.

Е. п. бр. 996
14 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 73 став 4 од Законот за На-
родната банка на Југославија и з аединственото мо-
нетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покраи-
ни („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот
извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОД- НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

За вицегувернер на Народната банка на Југо-
славија се назначува Миодраг Поповиќ, помошник-
генерален директор на Војводинска банка.

Е. п. бр. 997
14 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Батало Илије Милан, Буковшек Јакоба Антун, Подан Душана Ковилка, Хан-Јокић Илије Милка, Комадина Боже Блаж, Ламбаца Николе Пашко, Луцић-Поцрнић Милана Катица, Мандић Давида Јанко, Пејковић Петра Иван, Плеслић Михе Целестин, Радовчић Јакова Анте, Рак Иве Ката, Рошчић Маријана Томо;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алајбег Ивана Абрам, Ашанин Миливоја Љубомир, Барчот Јерка Анте, Вашић Филипа Анте, Башковић Ивана Аугустин, Вилокапић Ивана Анте, Бочина Вицка Марјан, Ботица Николе Иван, Божичанин Фране Милан, Церјан-Дулибић Мате Марија, Цикојевић Мате Бранимир, Цикојевић-Мрковић Марка Тонка Черина Барише Марин, Човић-Чобрић Фране Нада, Ђокић-Бранковић Лазара Савка, Фруа Хенрика Берислав Гаћина Ивана Јерко, Грлица Николе Аран, Јакић Ивана Љубомир, Јаребица Мухарема Изет, Јерков Мартина Јосип, Јоцић Петра Божидар, Јуришић Анте Бранко Керовец Антуна Иван Крилић-Вогуновић Петра Олга Куртов Ивана Доменик, Лалин Анте Миливој, Локас Шиме Анте, Локас Боже Марјан, Локас Иве Марко, Мајсторови Милана Ратомир, Malusa Glasotto Donenica, Michieli Јурја Олга Перић Николе Иван Петровић-Миличевић Максима Милена;

Пулић Анте Звонко, Рак Јосе Абрам, Славнић Васе Миланко, Широња Мојсије Милан, Шунџара Анте Анђелко, Томасовић Ђуре Богдан, Топић Меше Мујо Вањек Винка Јаромир, Вилокић Павла Крсто Вукотић Косте Стеван, Вукотић-Каваја Митра Милена, Вуковић Вељка Стеван, Заплатовић Крсте Тонко, Златовић-Вогуновић Саве Ружица;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Шијан Миле Шпино;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Абрамовић Стјепана Антон, Баљкас Јере Крсте, Батинић Мила Ђуро Билић Николе Мијо, Борнић Јакоба Аугуст, Брешан Дује Вјекослав, Вулатовић Арсенија Жарко, Целић Јакова Марко, Голеш Светине Никола Голик Анке Антон Хипша Јосипа Адалберт, Јелавић Мате Миљенко, Јурдана-Јакоповић Фране Зденка, Јуричан Јосипа Мијо, Катић Ивана Драган, Кордас Марка Марко, Коначић-Вулић Марија Варја, Кузманић Анте Вељко, Ленац Ловре Антун, Мацк Симеона Јосип, Маглић Мије Славко, Марчинко Стјепана Мишко, Мастелић Лов-

ре Вјекослав, Милас Јакова Иван, Мишура Блажа Иро, Мујичић Русима Сакиб, Перанић Анте Љубо, Петрић Пеје Марко, Петровић Милана Војислав, Пивац Анте Стјепан, Подруг Ивана Радослав, Радовић Рака Бошко, Ракинић Јанка Милан, Ромчевић Миле Милан, Станић Анте Душан, Станивукровић Јоце Милан, Шупица Николе Илија, Тојагић Миле Милош, Томић Маријана Мато, Земљак Ивана Јосип, Злодре Јосипа Божидар;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Кезеле Михе Антон, Маринковић Вује Раде, Мавровић Стјепана Томо, Познановић Стевана Гавро;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Барбарић Шпире Јакица, Блажевић Јосе Јере, Дајчић Паше Јосип, Драгић Симе Гавро, Фујко Милана Милан, Херцег Мирка Станко, Јакир Марка Иван, Кесић Луке Никола, Кулунџић Ђуре Илија, Мајкић-Бараћ Станка Стана, Радошевић Антона Станислав, Сливка-Печарић Антона Павица, Станковић Саве Јован, Вела Ивана Никола, Висковић Јозе Јозо, Зулим Томе Милан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Амижић Томе Јосип, Барачић Винка Жељко, Баук Фране Елизабета, Билић-Прцић Мате Јаков, Босанџ Јове Мирко, Бован Данила Славко, Бурса Душана Коста, Чебухар Фране Иван, Чрња Јосипа Јосипа Чврљак Марка Пашко, Дољанин-Томашевић Мила Милка, Глиговић Јевте Машан;

Гулин Петра Јере, Гутић Гаљо Нурадин, Јока-Поповић Драгутина Босилка, Јурага Томе Гро, Јурага-Скрачић Анте Марија, Јурага Фране Миливој Јурановић Љубе Габријел, Јурановић-Кандијаш Фране Томица, Карабатић Јосипа Пашко, Катић Ѓа Иван, Кирич Винка Анка, Коломбо Драгутина Драгутин, Косијер Јована Јован, Ликарић Штефица, Лоренц Фране Јосип, Лушић Николе Јосип, Максимовић-Видаковић Стјепана Звора, Малнар-Ожанић Јурја Милка, Марасовић Луке Јосо, Марковић Анте Иван Маргић Драгутина Винко, Мештровић-Мајерић Матије Марија Миладиновић-Шаговац Блажа Марија, Нинић Вице Петар, Опачић-Мардешић Мате Дина, Паделин Патриција Сергије, Пенезић Јураја Ружица, Перлић Марка Јосип, Пилић Адолфо, Фране, Поје Александра Фране, Прибичевић-Цвјетковић Стене Милена, Радаковић Марка Драгулин, Радовчић Варе Гро, Радовчић Мате Гро, Радовчић Томе Мате, Радовчић Боже Шиме, Рајчић-Талић Ђуре Марица, Ранић Теодора Павле, Себинчић Симе Бошко, Шарановић Саве Момчило, Шенета Анте Мате, Шимлепа Анте Мирко Шустич Фране Иван, Видовић Грге Роко, Вудраг Виле Стипе, Вукојевић Косте Триво, Вушак Фране Звонко, Жиљак-Матаија Милана Илонка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андроић Андре Вјекослав, Анић-Антић Марка Марко, Арслановић Омера Хусеин, Бабин Шиме Рудолф, Бајзек Ладислава Стјепан, Балта Васе Милшц, Бањац Дмитра инж. Младен Бартуловић Луке Мате, Батошић Среќа Јосип, Бебан Томе Анте, Бедковић Валента Алојз, Бег-Вучиновић Вилка Марица, Билобрк Ивана Мирко Бионда Анте Јуре, Бишкуп Томе Стјепан, Богичевић Симе Никола Бондеровић-Ешкит Ивана Слава, Ботић Милана Недељко, Божић Рафаела Жељко, Брајовић-Кос Матије Ана, Бркљач Гојка Никола, Будај Алексе Ивица, Бумбак Фране Шиме Бурић Шимуна Андро, Бурић Винка Младен, Целић Мирка Димитрије Цепић Садил Мухамед;

Цертић Александра Јулијана, Сумбо Богдана Бранко, Цвјетковић Дмитра Анка, Чагаљ Мије Иван, Чедар Крсте Јосип Дадих Филиције Шпиро, Данка Стјепана Фрањо, Деак Ђуре Стјепан, Делијер Крсте Лазар, Додоја Луке Мирко, Долежал Ивана Јосип, Дуде-Вубић Андрије Матилда, Дузић Туре Петар, Ђокић-Реић Анте Марија, Филиповић Ивана Мирко Гајица Шпире Милан, Геровац Фране Антон, Главичић-Богдановић Милутина Драго-слава, Горуп Јосипа Томо, Гостовић Милана Бранко, Грабовац Никола Стјепан, Гредевевић Ђуре Јован, Гргин Мије Иво, Грлић Илије Илија, Гудић Јакова Петар, Хајдињак Винка Владо, Херак Данијела Никола, Херцигоња Квирина Рудолф, Хорватек Флоријана Рудолф, Хрибар Јосипа Хинко, Игњачић Ивана Стјепан, Игрец Мије Иван, Иванчевић Јакова Јозо, Иживкић Адама Никола, Јадријевић Филипа Миливој Јегер-Шафранко Алојза Марија, Јока Димитрије Милош, Јукић Јаков, Јурић Луке Стјепан;

Јуриша Јанка Зита, Јуришин Петра Анте, Калањ Марјана Драго, Карајловић Рафаила Мане, Католиковић Мате Стјепан, Кланцир Андрије Андрија, Класић Ђуре Ђуро, Клисовић Пашка Јаков Кољанин Николе Анте, Крајновић Филипа Јуре, Крањак Томе Томо, Крњажић Јове Никола, Купрешак Марка Антун, Лацмановић Марка Јере, Лацмановић Нике Јосо, Листеш Мате Иван, Мандекић Јакова Динко, Марчетић Марка Мирко, Марић Николе Драган, Маринковић Јове Драги, Маринковић Стевана Марко, Матијашевић Ивана Марко, Михел Фране Фрањо, Милета Мате Стипе, Миливојевић Павла Драгољуб, Мохенски Стјепана Драго, Момчиновић Мије Здравко, Морић Мате Раде, Негро Фердинанда Алфред, Новаковић Јове Раде, Новосел Јосипа Фрањо, Нуић Ивана Драгомир, Ољача Стеве Радован, Панић Сава Радован, Паут Петра Анте, Пецарић Габријела Здравко, Пелан Рудолфа Фрањо, Перић Стјепана Јосип, Перић Михајла Мирослав;

Перишић Фране Анте, Перучић-Спахија Стипе Сенка, Пешут Ивана Јосип, Пилић Фране Марија Покшива Стјепана Звонко, Полић-Лацо Антуна Марија, Пољак Марина Анте, Поповић Мате Анте, Поповић Илије Бранко, Позаић Вјекослава Драгутин, Прелог Фране Стјепан, Прокић Предрага Милорад, Пуовић Клеме Милан, Рачуница Боже Бранко, Радомиљац Ивана Мате, Радонић Симе Бранко, Рајчић Стеве Лазо, Рако Анте Јуре Рапић Јосипа Винко, Ражњевић Боже Адам, Рибичић Мате Стипе, Рогуља Николе Петар, Росташ Ђуре Паво, Рожић

Владе Владо Рубил Стипе Мирко, Рупић Стипе Иво, Сарапа Остоје Лазо, Синдик Крсте Марко, Скејић Јозе Иван, Сорић Ивана Шпиро, Спориш Стјепана Милан, Станојевић Сава Милош, Стојанац Илије Мирко, Суботић Живка Властимир, Суман Петра Анте, Шафар Јосипа Никола, Шилег Мате Марко, Шоронда Остоје Мирко, Шошић Јозипа Филип, Шуњић Ивана Анте;

Шушњар Мартина Иван Тадић Милана Петар Тешија Мате Иван Томић Перонић Јуре Емилија, Турковић Маријана Иван, Утјешиновић Петра Бориславе Утјешиновић Тепе Миливој, Уводић Шпире Вјекослав, Вешлигај Јосипа Иван, Вићевић Стјепана Миљенко, Вишњић Луке Јосо, Витасовић Антина Владимир, Врпчевић Сава Стево Вучковић Раде Милан, Вујановић Сава Стенан, Вујић Василије Јован Вуков Емилија Миљенко, Живковић Душана Милеван, Живковић Анте Славица;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Драгић Петра Љубомир, Понграц Изана Стјепан, Пушило Илије Иван, Рајчић Лазе Милан, Зец Радивоја Недељко;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Балић Мате Иван Блажевић Виктор Среќко, Чрнуѓељ Франца Горан, Дсан-Орлов Мате Среќка, Ђермановић Живка Младен Грбешић Ивана Маријан, Гулин Мате Анте Ивановић Душана Душанка, Михајловић Ђоке Момчило, Милотић Томе Виктор, Мрша Крсте Крижан, Радован Витомира Егон, Пајић Станка Миле, Пецотић Славка Дамир, Пеко Анте Анѓелко, Радовчић Цвитана Анте Рашковић Миле Драган Влашек Драгутина Стјепан, Влашић Јерка Анте, Зекан Иван Анте;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аксентијевић Драгише Станоје, Бабић Петра Драго, Бабун-Стипаничев Грге Ната, Бачић Ивана Иван, Бајтал Ивана Бранка, Барић Вице Марко, Башић Ивана Марко, Батинић Клеме Анте Бенчић Ивана Атилио, Бенчић Јосипа Стјепан, Бичанић Ђуре Стево, Бопковић Славка Ацо, Брачанов-Ђуришић Бошка Ангелина, Бриковић Андрије Иван, Брдар Илије Бранко, Бркић Дује Мирко, Брукета-Јанеж Јосипа Марија, Пизел Шимуна Богдан, Цвитковић Марка Иван, Чагаљ Мате Милан, Чипчић Хенрика Неда, Човић Фране Павао, Човић Маринка Винко, Ђорић Авде Мехмед, Девчић Марка Марко, Домитран Стјепана Људевит, Дрезгић Луке Ђуро, Ђуркан Фране Стјепан, Фарчић Кузме Иван, Фрањец Драгутина Владо, Gatti Рудија Тончи, Гојак Јуре Иво, Гојак Јуре Марија, Гојак Мате Младенка, Голбан-Боровчак Мирка Љубица, Грацин Мате Анте, Гретић Флоријана Драго, Гржин

Петра Анте, Хрстовић Мартина Звонко, Иветић-Башић Хусе Садбера, Јелић-Колесарић Вјекослава Јелка, Јосиповић-Вранеш Анте Ката, Југов Отон Миле, Јурковић Милана Златко, Карахметовић Иб-џахима Ђемо, Карамарко Илије Шиме, Кесар Ђуре Лазар, Кларић Ивана Јосип, Кларић-Турина Мате Вера, Клинцов Стеве Јово, Кокотовић Јове Буле, Ковачић Стјепана Владо, Крмпотић Милана Мило-рад Крнић Ивана Желько, Крнић Ивана Јозо, Кушан Николе Павао, Лалић Марка Марко, Лалић Николе Обрад, Ленац Јакова Милан, Licht Јосипа Адам;

Љубинчић Ибре Џемал, Маћегин Миле Милош, Мајнарић Марија Даворин, Маљковић Мане Чедомир, Марић Љубомира Ковинка, Марковић Јуре Славко, Матијевић Стојана Угљеша, Михаић Антуна Драгутин, Милошенић Јована Мирко, Миљуш Николе Јово, Миочевећ Маријана Ђиро, Мишчевић-Ђосић Николе Десанка, Мишкулин-Самарија Антона Анкица, Мишкулин Дује Иван, Млинарић Фране Болто, Мохенски Стјепана Андрија, Морић Ивана Никола, Мурк Ивана Катица, Мусаефендић Рашида Асим, Мустапић Стјепана Маријан, Новачећ Мате Фердо, Остојић Мирка Душан, Падован Кузме Иван, Пајнић Виктор Драго, Папић Антона Драго, Паракић Илије Стјепан, Паветић Ивана Људевит, Павлешкић Јанка Славко, Павлица Милана Мирко, Павлић Марина Миљенко, Павловић Љубице Милица Перић-Еремић Драгица, Перков Мартина Рокко, Петковић Милорада Пантелија, Пинтар Рудолфа Бруно, Поповић Јуре Аугустин, Поповић Јуре Иван, Пресечки Јосипа Антон, Прпић-Томљановић Мате Марија, Прпић Миле Срећко;

Радончић Џантана Анте, Раос Ивана Иван, Рибарић Ивана Антон, Рожић Ивана инж. Анте, Рукавина-Всег Коломана, Марија, Сабљић Ђуре Јован, Салопек Анте Јосип, Самарија Грге Иван, Сапа Мате Јерко, Сламеник Хермана Херман, Слиепчевић Раме Омер, Станичић Маријана Иван, Станичић Ивана Мате, Стипаничећ Томе Анте, Студен Остоје Чедомир, Шенјуг-Детони Људовита Славица, Шелес Антуна Иван, Шкарић Мате Никола, Шкргић Миле Јован, Шпаљ Мартина Иван, Штимац Адама Еорислава, Штимац Некић Петра Тоница, Шушњара Луке Марко, Томац-Бубањ Маријана Марија, Томаић Мате Петар, Томашевић Луке Ивица, Тршин Дунке Виктор, Трдина Шиме Паво, Тршински Вилима Стјепан, Туђа Милана Јосип, Туђа Стјепана Стјепан, Турсић Алије Расим, Урсић Марина Невенка, Урсић Николе Петар, Урсић Анте Винко, Уткић-Пантелић Миле Марија, Велица Миле Маријан, Видаковић Миле Катица, Висковић-Радосављевић Митра Цвета, Вранчић Мирка Јанко, Вранчић-Баје Мирка Штефица, Вранчић Фране Вера, Вучетић Николе Ђуро, Вукелић Фране Мане, Вукелић Марице Милан, Вулетић Фране Иван, Вулетић-Михајловић Ђуре Софија, Здриле Мате Јосо, Зидар Јоже Станислав, Жупановић Филипа Анте, Жупановић Анте Иван;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општинародната одбрана

СО МЕДАЛ НА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Браданић Мате Славко, Чоп Јосипа Божидар, Димитријевић Жарка Мирко, Јеличић Јосипа Јосип, Кајкут Стојка Гојко, Кезеле Антона Антон, Мартиновић Антуна Франко, Петковић Франка Франко, Поповић Радослава Недељко, Сарделић Ивана Мар-

ко, Тагомировић Мирка Стеван, Урбан Јосипа Јулије, Вучичевић Пере Стево.

Бр. 56
21 април 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги во развивањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Франција

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН

Jean Bonamiou, директор на Институтот за словенски студии на Универзитетот во Париз
Georges Rebattet, член на Претседателството на Организацијата на воените ветерани на Франција
André Vaillant, професор на Француски колеџ.

Бр. 73
27 мај 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

873. Закон за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1978 година — — — — —	2129
874. Буџет на федерацијата за 1978 година — — — — —	2130
875. Закон за извршување на Буџетот на федерацијата за 1978 година — — — — —	2173
876. Закон за измена и дополнување на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година — — — — —	2176
877. Измени на Буџетот на федерацијата за 1977 година — — — — —	2176
878. Закон за измени и дополнувања на Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1977 година — — — — —	2177
879. Закон за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот — — — — —	2178
880. Закон за средствата на резервите — — — — —	2190
881. Закон за основите на безбедноста во железничкиот сообраќај — — — — —	2193
882. Резолуција за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1978 година — — — — —	2206
883. Одлука за утврдување на вкупниот износ на девизи за потребите на федерацијата за 1978 година — — — — —	2216

Страна		Страна	
884.	Одлука за заедничката девизна политика на Југославија во 1978 година — — — 2216	903.	Одлука за обврската за прибавување согласност за увоз на одделни стоки — — 2241
885.	Одлука за утврдување на приходите од царини и други увозни давачки што во 1978 година ѝ се отстапуваат на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство — — — — 2220	904.	Одлука за привремено продолжување на важењето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1977 година — — — — — 2243
886.	Одлука за усвојување на Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1978 година — — — — — 2221	905.	Одлука за службената облека на работниците на службата за безбедност на воздушната пловидба — — — — — 2243
887.	Одлука за усвојување на Проекцијата на девизниот биланс на Југославија за 1978 година — — — — — 2221	906.	Решение за дополненија на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на етилен и полиетилен и за транспорт на етилен и полипропилен од Југославија во Романија преку цевоводи — — — — 2244
888.	Одлука за одобрување на Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1978 година — — — — — 2221	907.	Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производството на пенецилин — — — — — 2245
889.	Одлука за одобрување на Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1978 година — — — — — 2222	908.	Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за доработка (сушење, сортирање, влажење, ферментација и др.) на тутун — — — — — 2245
890.	Одлука за измени и дополненија на Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ — — — — — 2222	909.	Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство, пренос и емитирање на телевизиска и радиопрограма — — — — — 2246
891.	Договор за основите на Општествениот план на Југославија за развој на црната металургија во периодот од 1976 до 1980 година — — — — — 2222	910.	Решение за дополненија на Решението за намалување на царината на увоз на специфична опрема што се користи во производството на вештачки хемиски ѓубриња — — — — — 2248
892.	Одлука за потврдување на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на црната металургија во периодот од 1976 до 1980 година — — — — — 2226	911.	Решение за ослободување од плаќање царина три школски авиони што се увезуваат за потребите на Центарот за воспитување и насочено образование на кадри во воздушниот сообраќај во Загреб — — — — — 2248
893.	Договор за основите на Општествениот план на Југославија за развој на електро-стопанството, јагленот и новите видови енергија во периодот од 1976 до 1980 година — — — — — 2227	912.	Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Praline“ — — — — — 2248 ²
894.	Одлука за потврдување на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на електро-стопанството, јагленот и новите видови енергија во периодот од 1976 до 1980 година — — — — — 2231	913.	Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Abend Zeitung“ — — — — — 2248
895.	Договор за континуитетот на изградбата на капацитетите на базната хемиска индустрија во периодот од 1976 до 1980 година за развој на производството по 1980 година — — — — — 2231	914.	Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Neue Kronen Zeitung“ — — — — — — — — — 2249
896.	Одлука за потврдување на Договорот за континуитетот на изградбата на капацитетите на базната хемиска индустрија во периодот од 1976 до 1980 година за развој на производството по 1980 година — — — — — 2232	915.	Одлука за начинот на вршење на платниот промет со странство за потребите на федерацијата и нејзините органи и организации — — — — — — — — — 2249
897.	Уредба за измена на Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи — — — — — 2232	916.	Одлука за начинот на вршење на платниот промет со странство — — — — — 2249
898.	Одлука за распоредување на девизите утврдени за потребите на федерацијата за 1978 година — — — — — — — — — 2233	917.	Одлука за начинот на водење евиденција за платниот промет со странство и за другите податоци од областа на девизното работење и за роковите за доставување извештаи и податоци за платниот промет — — — — — — — — — 2253
899.	Одлука за компензационите работи со странство — — — — — — — — — — 2240	918.	Одлука за откупот и отправањето на ефективни странски пари — — — — — — — — — 2262
900.	Одлука за ослободување од плаќање царина и увозни давачки и такси на увозот на сурова нафта — — — — — — — — — 2240	919.	Упатство за вршење на платниот промет со земјите со кои се склучени клириншки платни спогодби или посебни аранжмани — — — — — — — — — 2262
901.	Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса — — — — — 2241	920.	Спогодба за промена на затечената цена за натриумперборат — — — — — — — — — 2283
902.	Одлука за измени и дополненија на Одлуката за Единствената класификација на дејностите — — — — — — — — — — 2241		Назначувања и разрешувања — — — — — — — — — 2284
			Одликувања — — — — — — — — — — 2284